



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 26 декември 2003
Скопје
Број 83

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 300000000188798

1811.

Врз основа на член 36, став 2, од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

УРЕДБА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ВО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО, ПРЕСТОЈОТ ИЛИ НАСЕЛУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Уредбата за утврдување на зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/92 и 16/96) престанува да важи.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5599/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1812.

Врз основа на член 19, точка 14, алинеја 4 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ЗОНИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДБРАНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат објектите и зоните од значење за одбраната.

Член 2

Како објекти и зони од значење за одбраната на Република Македонија се сметаат објектите и зоните кои се посебно уредени за потребите на одбраната или се предвидува нивно уредување (во натамошниот текст: објекти и зони), а со чие откривање би можеле да настанат штетни последици за одбраната и безбедноста на земјата и нејзините граѓани.

Член 3

Објекти и зони од значење за одбраната, се објектите и зоните предвидени и наменети за:

- сместување и работа на органите на државната власт во воена состојба,
- работа на радио-телевизиската мрежа во воена состојба,
- складирање на материјалните резерви за снабдување на вооружените сили,
- промет и производство на предмети за вооружување и воена опрема,
- дисперзија и дислокација на културни и историски богатства и знаменитости, злато, пари и хартии од вредност и
- потребите на Армијата на Република Македонија.

Член 4

Прегледот на објектите и зоните од значење за одбраната утврден од страна на министерот за одбрана е составен дел на документите на Планот за одбрана.

Член 5

Објектите и зоните од значење за одбраната се заштитуват со следните мерки на безбедност и заштита:

- поставување на знаци за забрана за набљудување и снимање, запирање, паркирање и други соодветни сообраќајни знаци на делот од јавниот пат во близина на објектите односно зоните,

- контрола на режимот на движење и престој на лица кои не се постојано вработени во истите,
- постапка на вработените во односите со странски физички и правни лица,
- физичко обезбедување,
- поставување на електронски уреди и други средства за заштита,
- маркирање од набљудување од земја и воздух,
- постојана безбедносна обука, воспитување и информирање на вработените, како и на лицата задолжени за обезбедување и
- заштита на техничката и друга документација и податоци кои се однесуваат на објектите и зоните.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определување на зони во Република Македонија од посебно значење за одбраната ("Службен весник на Република Македонија-Посебен службен весник" бр. 13/94 и 4/96) и Одлуката за определување на зони во Република Македонија од посебно значење за одбраната (Дов. бр. 69/1 од 12.10.1993 година).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5596/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1813.

Врз основа на член 19, точка 14, алинеја 4 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ВО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО, ПРЕСТОЈОТ ИЛИ НАСЕЛУВАЊЕТО

Член 1

Со оваа одлука се определуваат зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето.

Член 2

Зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето се делови од територијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Република), од значење за одбраната.

Член 3

Зони во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето се:

- зона 1 - Серта - подрачјето ограничено со селата Хаџи Хамзали, Хаџи Реџепли, Чардак, Цидимирци и Мушанци;
 - зона 2 - Пеколник - подрачјето ограничено со селата Здуње, Тажево, Борова Брезница и Долна Белица;
 - зона 3 на делницата село Растеж - село Здуње - брана "Козјак" од патниот правец Скопје - Македонски Брод бр. 609;
 - зона 4 на делницата село Старавина - село Витолиште - село Рожден од патниот правец Битола - Кавадарци бр. 702;
 - зона 5 на делницата село Извор (Кичевски) "Јама" - "Бошков мост" од патниот правец Кичево - Дебар.
 - зона 6 на делницата село Галичник - село Росоки, крак за село Селце бр. 613;
 - зона 7 на делницата Битола - село Нижеполе - село Љубојно;
 - зона 8 - Ивање - брана „Козјак“ - Венец;
 - зони во кои се наоѓаат главните постројки и објекти за снабдување со вода на поголемите населени места и градови и
 - зони во кои се наоѓаат брани и други објекти на електроопанството и на хидро-мелиоративните системи.
- Координатите на просторите со кои се определуваат зоните од став 1 на овој член претставуваат податоци од значење за одбраната и се составен дел на документите на Планот за одбрана.

Член 4

Зоните од член 3 на оваа одлука се заштитуваат со следните мерки на безбедност и заштита:

- поставување на знаци за забрана за движење, престој или населување;
- контрола на режимот на движењето, престојот и населувањето;
- физичко обезбедување;
- поставување на електронски уреди и други средства за заштита;
- заштита на техничката и друга документација и податоци.

Физичкото обезбедување на зоните од член 2 од оваа одлука го организира и спроведува Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за одбрана.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5598/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1814.

Врз основа на член 19 точка 14 алинеја 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува методологијата за спроведување на подготовките за одбрана.

Под спроведување на подготовките за одбрана во смисла на оваа одлука се сметаат подготовките за:

- начинот на функционирање на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Влада), министерствата и другите органи на државната управа и управните организации, Агенцијата за разузнавање, фондовите, Завод за вработување на Република Македонија, судовите,

Јавното обвинителство, Уставниот суд на Република Македонија, Народниот правобранител и Народна банка на Република Македонија во воена состојба,

- остварувањето на производството и вршењето на услугите на јавните претпријатија и трговските друштва од посебно значење за одбраната и трговските друштва кои вршат производство или вршат услуги по барање на Владата во воена состојба,

- остварување на дејноста на јавните установи и служби од областа на здравството, социјалната заштита, предучилишното образование и основното и воспитното образование и јавните установи и служби од средното, високото стручно и високото образование, како и од областа на науката и културата кои се определени од посебно значење за одбраната во воена состојба и

- начинот на извршување на задачите на органите на единиците на локалната самоуправа во воена состојба.

Како подготовки за одбрана се сметаат и активностите за изработка, ажурирање и усогласување на документите од Планот за одбрана на Република Македонија и начинот на изработката на документите на Буџетот на Република Македонија за воена состојба.

Член 2

Спроведување на подготовките за одбрана се остварува преку преземање на организациски, кадровски, материјално-технички, финансиски и други мерки и активности.

Подготовките за одбрана се засноваат врз расположивите човечки и материјални можности на Република Македонија.

Член 3

Финансиски средства за работа во воена состојба на органите на државната власт, Уставниот суд и Народниот правобранител се обезбедуваат со Буџетот на Република Македонија за воена состојба и од сопствени извори на средства.

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА

Член 4

Подготовките за остварување на функцијата на Владата во воена состојба опфаќаат изработка на документи за начинот на функционирање на Владата и стручните служби во воена состојба, определување на работници, прилози за спроведување на мерките на приправност и за начинот на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Член 5

Подготовките за остварување на функцијата на министерствата и другите органи на државната управа и управните организации и Агенцијата за разузнавање во воена состојба опфаќаат изработка на документи за начинот на функционирање на органот и областа за која се образовани, за систематизацијата на работните места за извршување на задачите, начин на следење за извршување на документите за функционирање на областа за која се образовани, прилози за спроведување на мерките на приправност и за начинот на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Член 6

Подготовките за остварување на функцијата на судовите, Јавното обвинителство и Народниот правобранител во воена состојба опфаќаат изработка на документи за начинот на работа, за систематизацијата на работните места и судиите за извршување на функцијата, начин на следење за извршување на документите, прилози за спроведување на мерки на приправност и за начинот на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Член 7

Подготовките за остварување на функцијата во воена состојба на Уставниот суд опфаќаат изработка на документи за начинот на работа, за систематизацијата на работните места за извршување на работите, начин на следење за извршување на документите, прилози за спроведување на мерки на приправност и за начин на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Член 8

Подготовките за остварување на функцијата во воена состојба на Народната банка на Република Македонија, фондовите и Заводот за вработување на Република Македонија опфаќаат изработка на документи за остварување на дејноста, за систематизацијата на работните места за извршување на задачите, начин на следење на извршување на документите, прилози за спроведување на мерки на приправност и за начинот на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Член 9

За спроведување на подготовките за остварување на производството и вршење на услугите во воена состојба јавните претпријатија и трговските друштва кои вршат производство или вршат услуги по барање на Владата обезбедуваат суровини, репроматеријали, резервни делови и извори на енергија за остварување на договореното производство или услуги, определуваат работници за продолжување со работа во воена состојба, изработуваат прилози за спроведување на мерки на приправност и документи за начинот на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Член 10

За спроведување на подготовките за остварување на дејноста, јавните установи и служби од областа на здравството, социјалната заштита, предучилишното образование и основното и воспитното образование и јавните установи и служби од средното, високото стручно и високото образование како и од областа на науката и културата кои се определени како јавни установи и служби од посебно значење за одбраната утврдуваат начин на остварување на дејноста, определуваат потребен број на извршители за остварување на дејноста, изработуваат прилози за спроведување на мерки на приправност и за начинот на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив, предмети и објекти од особено културно и историско значење, научната документација и архивската граѓа.

Член 11

За спроведување на подготовките за начинот на извршување на задачите во воена состојба, органите на единиците на локалната самоуправа утврдуваат приоритети во извршувањето на задачите определени со закон, приоритети за одржување на локални патишта, улици и други јавни објекти од локално значење, начин на извршување на приоритетните задачи, определуваат извршители на приоритетните задачи, определуваат потребни финансиски средства, изработуваат прилози за спроведување на мерки на приправност и за начинот на спроведување на мерките за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејствија, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

III. АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАБОТКА И АЖУРИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 12

Активностите на Планот за одбрана на Република Македонија (во натамошниот текст: План за одбрана) опфаќаат изработка на:

- Процена на можните воени и други опасности со кој се загрозува суверенитетот, самостојноста и територијалниот интегритет на Републиката (во натамошниот текст: Процена); и
- документи на Планот за одбрана.

1. Процена

Член 13

Процената опфаќа:

- можни воени загрозувања и други опасности,
- видови на агресија,
- начин на борбено дејствување на агресорот,
- начин на спротивставување на можните воени загрозувања и други опасности,
- начин на спроведување на мерките за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени разурнувања и последиците предизвикани од нив во воена состојба; и
- констатации и предлог мерки.

При изработката на Процената од став 1 на овој член Министерството за одбрана соработува со другите министерства и другите органи на државната управа и управните организации.

2. Документи на Планот за одбрана

Член 14

Документите на Планот за одбрана се:

- мерки на приправност,
- функционирање на органите на државната власт,
- употреба на Армијата на Република Македонија,
- употреба на цивилната заштита,
- мобилизација на резервниот состав на Армијата на Република Македонија и силите на цивилната заштита,
- уредување на територијата,
- врски за раководење и криптозаштита,
- набљудување, известување и тревожење, и
- вкупни потреби за одбрана.

а) Мерки на приправност

Член 15

Документите кои се однесуваат на мерките на приправност опфаќаат прилози за извршување на задачите, активностите и постапките за спроведување на мерките на приправност од надлежност на субјектите од член 1 на оваа одлука, како и Армијата на Република Македонија.

б) Функционирање на органите на државната власт

Член 16

Со документите за функционирање на органите на државната власт се утврдува начинот на функционирање на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, Владата, министерствата и другите органи на државната управа и управни организации, Агенцијата за разузнавање, судовите и Јавното обвинителство во воена состојба.

Член 17

Документите за функционирање на Собранието на Република Македонија опфаќаат: начин на свикнување на седници на Собранието и повикување на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија во воена состојба.

Член 18

Документите за функционирање на Претседателот на Република Македонија во воена состојба опфаќаат: определување на стручни лица за извршување на работите за Претседателот во воена состојба и нивно повикување, определување на стручни лица за извршување на работите за потребите на Претседателот на друга локација, физичко обезбедување, сместување, исхрана, превоз и здравствено обезбедување.

Член 19

Документите за функционирање на Владата на друга локација во воена состојба опфаќаат: определување на членови на Владата кои ќе ја вршат функцијата на Вла-

дата, определување на стручни лица за извршување на работите за потребите на Владата, донесување на деловник за работа на Владата, физичко обезбедување и сместување, исхрана, превоз и здравствено обезбедување.

Член 20

Документите за функционирање на министерствата и другите органи на државната управа и управни организации и Агенцијата за разузнавање во воена состојба содржат:

- утврдување на задачите и начинот на нивното спроведување,
- определување на стручни лица за извршување на задачите и
- остварување на меѓусебна соработка во реализирањето на задачите.

Документите за функционирање на Агенцијата за разузнавање и нивните прилози, се изработуваат и чуваат во Агенцијата за разузнавање.

Агенцијата за разузнавање ги координира и усогласува активностите за остварување на функцијата во воена состојба со Министерството за одбрана.

Член 21

Документите за функционирање на судството, Јавното обвинителство, Уставниот суд и Народниот пратеник во воена состојба содржат:

- организациска поставеност,
- утврдување на приоритетни задачи, и
- определување на стручни лица за извршување на задачите.

Член 22

Одредбите од членот 20 од оваа одлука соодветно се однесуваат и на Народната банка на Република Македонија, фондовите и Заводот за вработување на Република Македонија.

в) Употреба на Армијата на Република Македонија

Член 23

Документите кои се однесуваат на употребата на Армијата на Република Македонија во воена состојба опфаќаат:

- мерки за зголемување на борбената готовност,
- спроведување на мерките за приправност,
- документи за мобилизација, и
- наредба за употреба на Армијата на Република Македонија.

Документите кои се однесуваат на употребата на Армијата на Република Македонија во воена состојба се изработуваат во согласност со правилата и другите акти што се однесуваат на вооружената борба, мобилизацијата и употребата на Армијата на Република Македонија.

Член 24

Документите за употреба на Армијата на Република Македонија ги изработува Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

г) Употреба на цивилната заштита

Член 25

Документите кои се однесуваат на употребата на цивилната заштита опфаќаат:

- мерки и постапки за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени разурнувања и последиците предизвикани од нив,
- извршители на мерките и постапките за спроведување на мерките за заштита и спасување во воена состојба,
- дејствување на единиците и штабовите на цивилната заштита во воена состојба што ги формира Републиката.

д) Мобилизација на резервниот состав на Армијата на Република Македонија и силите на цивилната заштита

Член 26

Документите кои се однесуваат на мобилизацијата опфаќаат начин за повикување на воените обврзници

на силите на Армијата на Република Македонија и силите на цивилната заштита, како и активностите, мерките и постапките за физичко, здравствено и сообраќајно обезбедување.

ѓ) Уредување на територијата

Член 27

Со документите кои се однесуваат на уредувањето на територијата се утврдуваат и усогласуваат просторните, местата и објектите на силите на Армијата на Република Македонија, цивилната заштита и полицијата и органите на државната власт за разместување, дислокација и дисперзија.

е) Врски за раководење и криптозаштита

Член 28

Со документите кои се однесуваат на врските за раководење и криптозаштита се утврдува начинот на воспоставување на комуникација на органите на државната власт, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната, единиците на локалната самоуправа, цивилната заштита и набљудувањето, известувањето и тревожењето.

ж) Набљудување, известување и тревожење

Член 29

Со документите кои се однесуваат на набљудувањето, известувањето и тревожењето се утврдува организацијата на системот на набљудувањето и известувањето, како и начинот и постапката за тревожење.

з) Вкупни потреби за одбрана

Член 30

Со документите кои се однесуваат на вкупните потреби за одбрана се утврдуваат потребите на вооружените сили, полицијата, цивилната заштита, органите на државната власт и населението во воена состојба.

Член 31

Документите на Планот за одбрана се изработуваат во еден примерок и се чуваат во Министерството за одбрана. Документите на Планот за одбрана се ажурираат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

IV. НАЧИН НА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИТЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВОЕНА СОСТОЈБА

Член 32

Во документите кои се однесуваат на Буџетот на Република Македонија за воена состојба се утврдуваат видовите и висината на изворните приходи и висината на расходите по корисници и намена за остварување на функциите на органите на државната управа и управни организации во воена состојба.

Документите од став 1 на овој член Министерството за финансии ги изработува во соработка со Министерството за одбрана и другите органи на државната управа и управни организации.

Буџет за воена состојба се утврдува во мир.

V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА

Член 33

За Владата, министерствата и другите органи на државната управа и управните организации и другите органи на државна власт, фондовите и Заводот за вработување на Република Македонија финансиски средства за спроведување на подготовките за одбрана се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, во рамките на финансиските средства на тие органи.

Член 34

За Народната банка на Република Македонија, финансиски средства за спроведување на подготовките за одбрана се обезбедуваат од сопствени извори.

Член 35

За јавните претпријатија и трговските друштва, финансиските средства за спроведување на подготовките за одбрана, односно за вршење на услуги во воена состојба, за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од воени дејства се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од сопствени извори.

Член 36

За јавните установи и служби, финансиски средства за спроведување на подготовките за одбрана и за заштита и спасување на вработените и корисниците на услугите кои ќе се најдат кај нив од воени дејства и други несреќи во воена состојба и од последиците предизвикани од нив се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од сопствени средства.

Член 37

За единиците на локалната самоуправа финансиски средства за спроведување на подготовки за одбрана и за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра на своето подрачје од воени разурнувања и од природни непогоди и други несреќи во воена состојба и од последиците предизвикани од нив, како и за одржување на локалните патишта, улиците и другите јавни објекти од локално значење, според утврдениот приоритет се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од сопствени извори на приходи.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за методологија за спроведување на подготовките за одбрана ("Службен весник на Република Македонија - Посебен службен весник" бр. 6/93).

Член 39

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5597/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1815.

Врз основа на член 6 од Законот за надворешно-трговско работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12. 2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 1

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се распоредуваат на следниве форми:

- слободен извоз;
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно согласност;
- слободен увоз и
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно согласност.

Стоките од став 1, алинеја 2 и 4 на овој член се утврдени во Списокот на стоките, кој е составен дел на оваа одлука (Прилог бр.1).

Член 2

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени со кратенката "Д" и со следните броеви:

- 1 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребно одобрение, односно дозвола што ја издава Министерството за здравство или Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезуваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита на растенијата или како семенски материјал, како и други земјоделски производи.

Опојните дроги, психотропните материи и прекурсорите за кои дозволи издава Министерството за здравство се наведени во Списокот на опојни дроги и психотропни супстанции и прекурсори што се составен дел на списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр.2);

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно решение за упис во регистарот на Бирото за метрологија дека ги исполнуваат метролошките и другите услови пропишани со закон;

3 - се означени стоките за чиј увоз е потребна потврда за извршен преглед и евидентирање на пропратна техничка документација на производот што се увезува од Институтот за стандардизација на Република Македонија. Потврдата е потребна само при увоз на готови производи и на производи што не се употребувани;

4 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 3, 4, 5 и 6, кои се составен дел на оваа одлука;

5 - се означени стоките кои се забранети за увоз ако се постари од десет години од денот на производството;

6 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Народната банка;

7 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Министерството за внатрешни работи или дозвола од Министерството за одбрана;

8 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна согласност или дозвола од Министерството за економија;

9 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Министерството за култура;

10 - се означени стоките за чиј увоз е потребна дозвола за набавка и поставување на радио станица од Управата за телекомуникации.

Царинскиот орган при царинењето на стоките што се наведени во Списокот на опојни дроги, психотропни супстанции, прекурсори и материи што ја оштетуваат озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во дозволата.

Член 3

Барање за добивање на дозвола, одобрение, односно согласност од член 1 на оваа одлука поднесува увозникот или извозникот на стоките пред органите на управата наведени во член 3 од оваа одлука со следниве податоци:

- 1) назив и даночен број на правното лице;
- 2) тарифна ознака на десетцифрено ниво;
- 3) наменување на стоката според царинската номенклатура;
- 4) трговско име на стоката;
- 5) количина на стоката за која се поднесува барање, изразено во единична мерка;
- 6) назив и адреса на странскиот извозник, односно увозник;
- 7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот;
- 8) изјава за намена за употреба на увезената стока и
- 9) други податоци, пропишани со посебни прописи.

Член 4

При спроведувањето на оваа одлука се применуваат одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/2003 и 55/2003).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2004 година.

Бр. 23-5544/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Прилог 1

ГЛАВА 1
ЖИВИ ЖИВОТНИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
0106	Други животни, живи:		
	-Цицачи:		
0106 19	-Други:		
	---Други:		
0106 19 90 90	---Други.....	Д4*	
0106 20 00 00	-Влекачи (вклучувајќи змии и желки).....	Д4*	
	-Птици:		
0106 31 00 00	-Птици грабливки.....	Д4*	
0106 39	-Други:		
0106 39 90 00	---Други.....	Д4*	
0106 90	-Други:		
0106 90 00 90	---Други.....	Д4*	

* Дозвола се издава само за видови од Прилог број 4

ГЛАВА 3
РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗРЪБЕТНИЦИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
0306	Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, исушени, посолени или во саламура; черупкари, во черупка, парени или варени во вода, неразладени или разладени, замрзнати, исушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од черупкари, погодни за човечка исхрана:		
	-Незамрзнати:		
0306 24	--Ракови:		
0306 24 80 00	---Други.....	Д4*	
0307	Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; водни без рбетници освен черупкари и мекотелци живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од водни без рбетници освен черупкари, погодни за човечка исхрана:		
0307 60 00 00	-Полжави, освен морски полжави.....	Д4*	

* Дозвола е потребна само за видови од Прилог број 4

ГЛАВА 5
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НА ДРУГО МЕСТО
НЕСПОМНАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
0507	Слонова коска, желковина, коска од кит, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита, нокти, канци и клунови, необработени или просто приготвени, но неиссечени во форми; прав и отпадоци од овие производи:		
0507 10 00 00	-Слонова коска; прав и отпадоци од слонова коска.....	Д4	Д4
0507 90 00 00	-Друго.....	Д4*	
0511	Производи од животинско потекло неспомнати ниту опфатени на друго место; мртви животни од Глава 1 или 3, неупотребливи за човечка исхрана:		
0511 10 00 00	-Сперма на бикови.....		Д1

* Дозвола е потребна само за извоз на еленски рогови

ГЛАВА 6
ЖИВИ ДРВЈА И ДРУГИ РАСТЕНИЈА; ЛУКОВИЦИ, КОРЕЊА И СЛИЧНО;
СЕЧЕНО ЦВЕКЕ И УКРАСНИ ЛИСЈА

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
0601	Луковици, грутки, грутчести корења, корења, фиданки, резници и ризоми, за садење, во вегетација или во цвет; растенија и корен на цикорија освен корења од тар. број 1212:		
0601 10	-Луковици, грутки, грутчести корења, фиданки на корен, резници и ризоми за садење:		
0601 10 10 00	--Hyacinths.....		Д1
0601 10 20 00	--Нарциси.....		Д1
0601 10 30 00	--Лалиња.....		Д1
0601 10 40 00	--Гладиоли.....		Д1
0601 10 90 00	--Друго.....		Д1
0601 20	-Луковици, грутки, грутчесто корење, фиданки на корен, резници и ризоми, во вегетација или цвет; растенија и корен на цикорија:		
0601 20 10 00	--Растенија и корен од цикорија.....		Д1
0601 20 30 00	--Орхидеи, hyacinths, нарциси и лалиња.....		Д1
0601 20 90 00	--Друго.....		Д1
0602	Други живи растенија (вклучувајќи ги нивните корења), резници, калем-гранчиња и калем; мицелиум (ртени спори на печурка на зрна од жита):		
0602 10	-Невжилени резници и калем-гранчиња, калем:		
0602 10 10 00	--Лозни.....		Д1
0602 10 90 00	--Други.....		Д1
0602 20	-Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или цбунови, калемени или некалемени:		

0602 20 10 00	--Лозни	Д1
0602 20 90 00	--Други	Д1
0602 30 00 00	-Рододендрони и азалеи (горски ружии), калемени или некалемени	Д1
0602 40	-Ружии, калемени или некалемени:	
0602 40 10 00	--Некалемени и без пупки	Д1
0602 40 90 00	--Калемени или со пупки	Д1
0602 90	-Друго:	
0602 90 10 00	--Мицелиум за печурки	Д1
0602 90 20 00	--Садници на ананас	Д1
0602 90 30 00	--Садници на зеленчук и јагоди	Д1
	--Друго:	
	--Надворешни растенија:	
	----Дрва, цбунови и грмушки:	
0602 90 41 00	----Шумски дрва	Д1
	----Друго:	
0602 90 45 00	----Гранчиња со корени и млади растенија	Д1
0602 90 49 00	----Друго	Д1
	----Други надворешни растенија:	
0602 90 51 00	----Повеќегодишни растенија	Д1
0602 90 59 00	----Друго	Д1
	--Внатрешни растенија:	
0602 90 70 00	----Гранчиња со корени и млади растенија, исклучувајќи кактуси	Д1
	----Друго:	
0602 90 91 00	----Растенија со пупки или цветови, исклучувајќи кактуси	Д1
0602 90 99 00	----Друго	Д1
0604	Лисја, гранки и други делови на растенија, без цветови или цветни пупки, треви, мов и лишан, погодни за букети или за украсни цели, свежи, сушени, бојосани, белени, импрегнирани или поинаку приготвени:	
0604 10	--Мов и лишан:	
0604 10 90 00	--Друго	Д4*

* Дозвола е потребна само за извоз на видови од Прилог број 5

ГЛАВА 7 ЗЕЛЕНЧУК, КОРЕЊА И ГРУТКИ ЗА ЈАДЕЊЕ

Тар. ozn.	Наименование	ИЗВОЗ	УВОЗ
0701	Компир, свеж или разладен:		
0701 10 00 00	--За сеидба		Д1
0703	Кромид, алма, лук, праз и други лукови, свежи или разладени:		
0703 10	--Кромид и алма:		
	----Кромид:		
	----Друго:		
0703 10 19 10	----За сеидба		Д1
0703 10 19 30	----Арпацик		Д1
0703 20	--Лук:		
0703 20 00 10	--За сеидба		Д1
0703 90	--Праз и други лукови:		
0703 90 00 10	--За сеидба		Д1
0709	Друг зеленчук, свеж или разладен:		
	--Печурки за јадење и трифли:		
0709 59	--Други:		
0709 59 90 00	----Други	Д4*	
0712	Сушен зеленчук, цел, сечен во парчиња, кршен или во прав, но понатаму неприготвен:		
0712 90	--Друг зеленчук, мешаници на зеленчук:		
	--Пченка шеќерец (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharat</i>):		
0712 90 11 00	----Хибриди за сеидба		Д1
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:		
0713 10	--Грашок (<i>Pisum sativum</i>):		
0713 10 10 00	--За сеидба		Д1
	--Грав (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
0713 33	--Грав обичен (<i>Phaseolus vulgaris</i>):		
0713 33 10 00	----За сеидба		Д1
0713 40	--Лека:		
0713 40 00 10	--За сеидба		Д1
0713 90	--Друго:		
0713 90 00 10	--За сеидба		Д1

• Дозвола е потребна само за извоз на видови од Прилог број 6

ГЛАВА 10 ЖИТА

Тар. ozn.	Наименование	ИЗВОЗ	УВОЗ
1001	Пченица и наполица:		
1001 10	--Тврда пченица:		
1001 10 00 10	--За сеидба	Д1	Д1
1001 90	--Друго:		
1001 90 10 00	--Пир за сеидба	Д1	Д1
	--Друг пир, обична пченица и наполица:		
1001 90 91 00	----Обична пченица и наполица за сеидба	Д1	Д1
1002 00	--Рж:		
1002 00 00 10	--За сеидба		Д1
1003 00	Јачмен:		

1003 00 10 00	--За сеидба.....	Д1
1004 00	Овес:	
1004 00 00 10	--За сеидба.....	Д1
1005	Пченка:	
1005 10	--За сеидба:	
	--Хибридна:	
1005 10 11 00	---Двојни хибриди и врвни хибриди.....	Д1
1005 10 13 00	---Тројни хибриди.....	Д1
1005 10 15 00	---Прости хибриди.....	Д1
1005 10 19 00	---Друго.....	Д1
1005 10 90 00	---Друго.....	Д1
1006	Ориз:	
1006 10	--Ориз во лушпа (арпа или суров):	
1006 10 10 00	--За сеидба.....	Д1
1007 00	Сорго во зрно:	
1007 00 10 00	--Хибриди за сеидба.....	Д1
1008	Елда, просо, семе за птици; други жита:	
1008 90	--Други жита:	
	--Други:	
1008 90 90 10	---За сеидба.....	Д1

Г Л А В А 1 2

МАСЛОДАЈНИ СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; РАЗНИ ЗРНА, СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; ИНДУСТРИСКИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЈА; СЛАМА И ДОБИТОЧНА ХРАНА (КАБАСТА)

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
1201 00	Соја во зрно, вклучувајќи кршена или дробена:		
1201 00 10 00	--За сеидба.....		Д1
1202	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:		
1202 10	--Во лушпа:		
1202 10 10 00	--За сеидба.....		Д1
1204 00	Семе од лен, вклучувајќи кршено или дробено:		
1204 00 10 00	--За сеидба.....		Д1
1205	Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено или дробено:		
1205 10	--Семе од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина:		
1205 10 10 00	--За сеидба.....		Д1
1206 00	Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено:		
1206 00 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207	Друго маслодајно семе и плодови, вклучувајќи кршено или дробено:		
1207 10	--Палмини ореви и јатки:		
1207 10 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207 20	--Семе од памук:		
1207 20 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207 30	--Семе од ричинус:		
1207 30 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207 40	--Семе од сусам:		
1207 40 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207 50	--Семе од синап:		
1207 50 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207 60	--Семе од шафраника:		
1207 60 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207 91	--Друго:		
1207 91 10 00	--Семе од афион:		
1207 91 10 00	--За сеидба.....		Д1
1207 99	--Друго:		
1207 99 20 00	--За сеидба.....		Д1
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:		
1209 10 00 00	--Семе од шеќерна репка.....		Д1
	--Семе од крмни растенија:		
1209 21 00 00	--Семе од луцерка (alfalfa).....		Д1
1209 22	--Семе од детелина (Trifolium spp.):		
1209 22 10 00	---Семе од црвена детелина (Trifolium pratense L.).....		Д1
1209 22 80 00	---Друго.....		Д1
1209 23	--Семе од виук:		
1209 23 11 00	---Семе од ливадски виук (Festuca pratensis Huds.).....		Д1
1209 23 15 00	---Семе од црвен виук (Festuca rubra L.).....		Д1
1209 23 80 00	---Друго.....		Д1
1209 24 00 00	--Семе од кентаки сина трева (Poa pratensis L.).....		Д1
1209 25	--Семе од 'ржна трева (Lolium, multiflorum Lam, Lolium perenne L.):		
1209 25 10 00	---Семе од италијанска 'ржна трева (Lolium multiflorum Lam.).....		Д1
1209 25 90 00	---Перенијална 'ржна трева (Lolium perenne L.).....		Д1
1209 26 00 00	--Семе од Тимотиева трева.....		Д1
1209 29	--Друго:		
1209 29 10 00	---Семе од Vetch; семе од Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); коксфут трева (Dactylis glomerata L.); бент трева (Agrostis).....		Д1
1209 29 50 00	---Семе од Lupine.....		Д1
1209 29 60 00	---Семе од сточна репка (Beta vulgaris var. aa).....		Д1
1209 29 80 00	---Друго.....		Д1
1209 30 00 00	--Семе од тревнати растенија што главно се одгледуваат поради нивните цветови.....		Д1
	--Друго:		
1209 91	--Семе од зеленчук:		
1209 91 10 00	---Семе од Kohlrabi (Brassica oleracea L. var. caulorapa и gongylodes L.).....		Д1
1209 91 30 00	---Семе од цвекло или семе од репа (Beta vulgaris var. conditiva).....		Д1
	--Друго:		

1209 91 90 10	---Семе од домати		Д1
1209 91 90 30	---Семе од краставици		Д1
1209 91 90 70	---Семе од пиперки		Д1
1209 91 90 90	---Друго		Д1
1209 99	---Друго:		
1209 99 10 00	---Семе за шумски дрвја		Д1
	---Друго:		
1209 99 91 00	---Семе за растенија кои главно се одгледуваат поради нивните цветови, освен оние од тар. подброј 1209 30		Д1
	---Друго:		
1209 99 99 10	---Семе од тутун		Д1
1209 99 99 90	---Друго		Д1
1211	Растенија и делови на растенија (вклучувајќи семиња и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени или мелени, видови што првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата или за инсектицидни, фунгицидни или слични цели:		
1211 10 00 00	---Корен од богородични растенија-слатки корења		Д1*
1211 20 00 00	---Корен од гинсенг		Д1*
1211 30 00 00	---Лисја од кока растение	Д1	Д1
1211 40 00 00	---Афионова слама	Д1	Д1
1211 90	---Друго:		
1211 90 30 00	---Tonquin зрна		Д1*
1211 90 97 00	---Друго	Д4*	Д1*
Д4*	Дозвола е потребна при извоз на видови од Прилог број 5		
Д1*	Се однесува за фармацевтската индустрија		

ГЛАВА 13

ШЕЛАК; ГУМИ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
1301	Шелак; природни гуми, смоли, гуми-смоли и олеосмоли (на пример, балсами):		
1301 90	---Друго:		
	---Друго:		
1301 90 90 10	---Канабис - смола	Д1	Д1
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати; агар-агар и други слози и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:		
	---Растителни сокови и екстракти:		
1302 11 00 00	---Опиум	Д1	Д1
1302 19	---Друго:		
	---Друго:		
	---Друго:		
1302 19 98 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1

ГЛАВА 22

ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
2204	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009:		
	---Други вина; шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол:		
2204 29	---Друго:		
2204 29 10 00	---Вино освен она споменато во тар. подброј 2204 10 во шишиња со тапа во вид на "печурка" која се држи со врвка или држач; вино поинаку точено со висок притисок како резултат на јаглерод диоксид во растворот од 1 до 3 бар, мерено на температура од 20° C		Д1
	---Друго:		
	---Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% vol:		
	---Квалитетни вина произведени во специфични региони:		
	---Бели:		
2204 29 12 00	---Bordeaux		Д1
2204 29 13 00	---Bourgogne (Burgundy)		Д1
2204 29 17 00	---Val de Loire (Loire Valley)		Д1
2204 29 18 00	---Друго		Д1
	---Друго:		
2204 29 42 00	---Bordeaux		Д1
2204 29 43 00	---Bourgogne (Burgundy)		Д1
2204 29 44 00	---Beaujolais		Д1
2204 29 46 00	---Côtes du Rhône		Д1
2204 29 47 00	---Languedoc-Roussillon		Д1
2204 29 48 00	---Val de Loire (Loire Valley)		Д1
2204 29 58 00	---Друго		Д1
	---Друго:		
	---Бело:		
2204 29 62 00	---Sicilia (Sicily)		Д1
2204 29 64 00	---Veneto		Д1
2204 29 65 00	---Друго		Д1
	---Друго:		
2204 29 71 00	---Puglia (Apuglia)		Д1
2204 29 72 00	---Sicilia (Sicily)		Д1
2204 29 75 00	---Друго		Д1
	---Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но не надминува 15% vol:		
	---Квалитетни вина произведени во специфични региони:		
2204 29 81 00	---Бело		Д1

2204 29 82 00	-----Друго	Д1
2204 29 83 00	-----Друго:	Д1
2204 29 84 00	-----Бело	Д1
2204 29 87 00	-----Друго	Д1
2204 29 88 00	-----Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но не надминува 18% vol:	Д1
2204 29 89 00	-----Marsala	Д1
2204 29 90 00	-----Samos и Muscat de Lemnos	Д1
2204 29 91 00	-----Port	Д1
2204 29 92 00	-----Madaira и Setubal muscatel	Д1
2204 29 93 00	-----Sherry	Д1
2204 29 94 00	-----Tokay (Aszu и Szamorobni)	Д1
2204 29 95 00	-----Друго	Д1
2204 29 96 00	-----Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но не надминува 22% по зафатнина:	Д1
2204 29 97 00	-----Port	Д1
2204 29 98 00	-----Madeira, sherry и Setubal muscatel	Д1
2204 29 99 00	-----Tokay (Aszu и Szamorobni)	Д1
2208	-----Друго	Д1
2208 20	-----Со содржина на реален алкохол што надминува 22% vol	Д1
2208 20 40 00	-----Неденатуриран етиалкохол со содржина на алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:	Д1
2208 20	-----Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје:	Д1
2208 20 40 00	-----Во амбалажа поголема од 2 литри:	Д1
2208 20 40 00	-----Суров дестилат	Д1

Г Л А В А 25

СОЛ; СУЛФУР; ЗЕМЈА И КАМЕН; ГИПС, ВАР И ЦЕМЕНТ

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
2503 00	Сулфур од сите видови, освен сублимиран сулфур, таложен и колоиден сулфур:		
2503 00 10 00	---Суров или нерафиниран сулфур		Д1
2503 00 90 00	---Друго		Д1
2511	Природен бариум сулфат (барити); природен бариум карбонат (витерит), калциниран или некалциниран, освен бариум оксидот од тар. број 2816:		
2511 10 00 00	---Природен бариум сулфат (барити)		Д1
2511 20 00 00	---Природен бариум карбонат (витерит)		Д1
2522	Вар негасена, гасена вар и хидраулична вар, освен калциумоксид и хидроксид од тар. број 2825:		
2522 20 00 00	---Вар гасена		Д1*
2524 00	Азбест:		
2524 00 30 00	---Влакна, лушпички или прав		Д4
2524 00 80 00	---Друго		Д4
2528	Природни борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани), освен борати издвоени од природна солена вода; природна борна киселина која содржи не повеќе од 85% по маса на H ₃ BO ₃ пресметано на сува маса:		
2528 10 00 00	---Природни натриум борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани)		Д1

Г Л А В А 26

РУДИ, ЗГУРИ И ПЕПЕЛИ

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
2612	Руди на уран или торииум и концентрати:		
2612 10	---Руди на уран и концентрати:		
2612 10 10 00	---Руди на уран и уранов оксид, и нивни концентрати, со содржина на уран повеќе од 5% по маса (Euratom)	Д4	Д4
2612 10 90 00	---Друго	Д4	Д4
2612 20	---Руди на торииум и концентрати:		
2612 20 10 00	---Моназит, ураноторијанит и други руди на торииум и концентрати, со содржина на торииум поголема од 20% по маса (Euratom)	Д4	Д4
2612 20 90 00	---Друго	Д4	Д4
2613	Руди на молибден и концентрати:		
2613 10 00 00	---Пржени	Д4	Д4
2613 90 00 00	---Други	Д4	Д4
2618 00 00 00	Гранулирана згура од производство на железо или челик		Д4
2619 00	Згура (освен гранулирана згура), коварина и други отпадоци при производство на железо или челик:		
2619 00 20 00	---Отпадоци погодни за повторно добивање на железо или манган		Д4
2619 00 40 00	---Згура погодна за екстракција на титан оксид		Д4
2619 00 80 00	---Друго		Д4
2620	Пепел и остатоци (освен од производство на железо или челик), што содржат арсен, метали или соединенија на метали:		

* Дозвола е потребна само ако стоката е наменета за употреба во земјоделието за заштита на растенија

2620 11 00 00	-Што содржат главно цинк:		
2620 19 00 00	--Талог од галванизација со цинк.....		Д4
	--Друго.....		Д4
2620 21 00 00	-Што содржат главно олово:		
2620 29 00 00	--Талог од оловен бензин и талог од оловни анти-детонаторски соединенија.....		Д4
2620 30 00 00	--Друго.....		Д4
2620 40 00 00	-Што содржат главно бакар.....		Д4
2620 60 00 00	-Што содржат главно алуминиум.....		Д4
	-Што содржат арсен, жива, талиум или нивни смеси, од вид кои се употребува за добивање на арсен или на овие метали или за производство на нивни соединенија.....		Д4
	-Друго:		
2620 91 00 00	--Што содржат антимон, берилиум, кадмиум, хром или нивни смеси.....		Д4
2620 99	++Друго:		
2620 99 10 00	+++Што содржи главно никел.....		Д4
2620 99 20 00	+++Што содржи главно ниобиум и тантал.....		Д4
2620 99 40 00	+++Што содржи главно калај.....		Д4
2620 99 60 00	+++Што содржи главно титан.....		Д4
2620 99 95 00	+++Друго.....		Д4
2621	Други згури и пепели, вклучувајќи пепел од морски алги; пепел и остатоци од спалување на градски отпад:		
2621 10 00 00	-Пепел и остатоци од спалување на градски отпад.....		Д4
2621 90 00 00	-Друго.....		Д4

ГЛАВА 27

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОИЗВОДИ ОД НИВНА ДЕСТИЛАЦИЈА;
БИТУМЕНОЗНИ МАТЕРИИ; МИНЕРАЛНИ ВОСОЦИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
2707	Масла и други производи на дестилацијата на катран од камен јаглен на висока температура; слични производи кај кои масата на ароматските состојки ја надминува масата на неароматските состојки:		
2707 10	-Бензол (бензен):		
2707 10 90 00	--За други намени.....		Д1
2707 20	-Толуол (толуен):		
2707 20 10 00	--За употреба како погонско или енергетско гориво.....	Д1	Д1
2707 20 90 00	--За други намени.....	Д1	Д1
2707 30	-Ксилол (кисилени):		
2707 30 90 00	--За други намени.....		Д1
2707 60 00 00	-Феноли.....		Д1
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла:		
	-Отпадочни масла:		
2710 91 00 00	--Што содржат полихлорирани бифенили (PCBs), полихлорирани терфенили (PCTs) или полибромирани бифенили (PBVs).....		Д4
2710 99 00 00	--Друго.....		Д4
2712	Вазелин; парафин, микрокристален восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од мрк јаглен и лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или други постапки, бојосани или небојосани:		
2712 90	-Друго:		
	--Друго:		
	---Друго:		
2712 90 99 00	---Друго.....		Д4
2713	Кокс, битумен и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали:		
2713 90	-Други остатоци од нафта или од масла добиени од битуменозни минерали:		
2713 90 90 00	--Друго.....		Д4

ГЛАВА 28

НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ОД БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ОД МЕТАЛИ НА РЕТКА ЗЕМЈА, ОД РАДИАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ ОД ИЗОТОПИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
I. ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ			
2801	Флуор, хлор, бром и јод:		
2801 10 00 00	-Хлор.....		Д1
2801 20 00 00	-Јод.....		Д1
2801 30	-Флуор; бром:		
2801 30 10 00	--Флуор.....		Д1
2801 30 90 00	--Бром.....		Д1
2802 00 00 00	Сулфур, сублимиран или таложен; колоиден сулфур.....		Д1
2804	Водород, ретки гасови и други неметали:		
2804 70 00 00	-Фосфор.....		Д1
2804 80 00 00	-Арсен.....		Д1
2805	Алкални или земноалкални метали; метали на ретка земја, скандиум и итриум, вклучувајќи нивни меѓусебни мешавини и легури; жива:		
	-Алкални или земноалкални метали:		
2805 11 00 00	--Натриум.....		Д1
2805 12 00 00	--Калциум.....		Д1
2805 19	--Друго:		

2805 19 10 00	---Стронциум и бариум		Д1
2805 40	---Жива:		
2805 40 10 00	--Во шишиња со нето маса од 34,5 кг (стандардна маса) со фоб вредност, по шише, што не надминува 224 евра.....		Д1
	II. НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНСКИ КИСЛОРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ		
2806	Хлороводород (хлороводородна киселина); хлоросулфонска киселина:		
2806 10 00 00	-Хлороводород (хлороводородна киселина).....	Д1	Д1
2807 00	Сулфурна киселина; олеум:		
2807 00 10 00	-Сулфурна киселина	Д1	Д1
2807 00 90 00	-Олеум (чаплива сулфурна киселина).....	Д1	Д1
2808 00 00 00	Азотна киселина; сулфонитрични киселини		Д1
2809	Дифосфорпентоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини, хемиски определени или неопределени:		
2809 20 00 00	-Фосфорна киселина и полифосфорни киселини		Д1
2810 00	Оксиди на бор; борни киселини:		
2810 00 10 00	-Дибор триоксид	Д1	Д1
2811	Други неоргански киселини и други неоргански кислородни соединенија на неметали:		
	---Други неоргански киселини:		
2811 11 00 00	--Флуороводород (флуороводородна киселина)		Д1
2811 19	---Други:		
2811 19 10 00	--Бромоводород (бромоводородна киселина)		Д1
2811 19 20 00	--Цијановодород (цијановодородна киселина)		Д1
	III. ХАЛОГЕНИ ИЛИ СУЛФУРНИ СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ		
2813	Сулфиди на неметали; комерцијален фосфортрисулфид:		
2813 10 00 00	-Јаглродисулфид.....		Д1
	IV. НЕОРГАНСКИ БАЗИ И ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИ		
2814	Амонијак, безводен или во воден раствор:		
2814 10 00 00	-Амонијак, безводен		Д1
2814 20 00 00	-Амонијак во воден раствор.....		Д1
2815	Натриумхидроксид (каустична сода); калиумхидроксид (каустична поташа); пероксиди на натриум или калиум:		
	-Натриумхидроксид (каустична сода):		
2815 11 00 00	--Цврст		Д1
2815 12 00 00	--Во воден раствор (раствор на сода или течна сода)		Д1
2815 20	-Калиумхидроксид (каустична поташа):		
2815 20 10 00	--Цврст		Д1
2815 20 90 00	--Во воден раствор (раствор на калиум или течен калиум)		Д1
2825	Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли; други неоргански бази; други оксиди, хидроксици и пероксиди на метали:		
2825 10 00 00	-Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли		Д1
2825 20 00 00	-Оксиди и хидроксици на литиум		Д1
2825 50 00 00	-Оксиди и хидроксици на бакар		Д1
2825 80 00 00	-Оксиди на антимон		Д1
2825 90	---Друго:		
2825 90 50 00	--Оксиди на жива		Д1
2825 90 60 00	--Кадмиумоксид		Д1
	V. СОЛИ И ПЕРОКСИСОЛИ НА НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И МЕТАЛИ		
2826	Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни соли на флуор:		
	---Флуориди на:		
2826 11 00 00	--Амониум или натриум		Д1
2827	Хлориди, оксихлориди и хидрохлориди; бромиди и оксидбромиди; јодиди и оксидјодиди:		
2827 10 00 00	-Амониумхлорид.....		Д1
2827 20 00 00	-Калциумхлорид.....		Д1
	---Други хлориди:		
2827 31 00 00	--На магнезиум		Д1
2827 36 00 00	--На цинк		Д1
2827 39	---Други:		
2827 39 10 00	--На калај		Д1
	---Оксихлориди и хидрохлориди:		
2827 41 00 00	--На бакар		Д1
2827 49	---Други:		
2827 49 10 00	--На олово		Д1
	---Бромиди и оксидбромиди:		
2827 51 00 00	--Бромиди на натриум или калиум.....		Д1
2827 60 00 00	--Јодиди и оксидјодиди.....		Д1
2828	Хипохлорити; комерцијален калциумхипохлорит; хлорити; хипобромити:		
2828 10 00 00	-Комерцијален калциум хипохлорит и други калциум хипохлорити		Д1
2829	Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:		
	---Хлорати:		
2829 11 00 00	--На натриум		Д1
2829 90	---Друго:		
2829 90 10 00	--Перхлорати.....		Д1
2829 90 40 00	--Бромати на калиум или на натриум		Д1
2830	Сулфиди; полисулфиди, хемиски определени или неопределени:		
2830 10 00 00	-Сулфиди на натриум		Д1
2830 20 00 00	-Цинк сулфид.....		Д1
2830 90	---Други:		
2830 90 11 00	--Сулфиди на калциум, на антимон или на железо		Д1
2831	Дитионити и сулфоксилати:		
2831 10 00 00	-На натриум		Д1
2832	Сулфити; тиосулфати:		
2832 10 00 00	-Сулфити на натриум.....		Д1
2832 30 00 00	-Тиосулфати		Д1
2833	Сулфати; стипси; пероксисулфати (персулфати):		
	---Други сулфати:		
2833 25 00 00	--На бакар.....		Д1
2833 29	---Други:		

2833 29 10 00	---На кадмиум			Д1
2833 29 70 00	---На жива; на олово			Д1
2834	Нитрити; нитрати:			
2834 10 00 00	---Нитрити			Д1
	---Нитрати на:			
2834 29	---Други:			
2834 29 20 00	---Барииум; берилиум; кадмиум; кобалт; никел; олово			Д1
2834 29 30 00	---Бакар; жива			Д1
2835	Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, хемиски определени или неопределени:			
	---Полифосфати:			
2835 31 00 00	---Натриумтрифосфат (натриум триполифосфат)			Д4
2835 39 00 00	---Други			Д4
2836	Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); комерцијален амониум карбонат кој содржи амониум карбамат:			
2836 60 00 00	---Барииум карбонат			Д1
	---Друго:			
2836 99	---Друго:			
	---Карбонати:			
2836 99 18 00	---Друго			Д4
2837	Цијаниди, оксидијаниди и комплексни цијаниди:			
	---Цијаниди и оксидијаниди:			
2837 11 00 00	---На натриум			Д1
2837 19 00 00	---Други			Д1
2840	Борати; пероксиборати (перборати):			
	---Динатриум тетраборат (пречистен боракс):			
2840 11 00 00	---Безводен			Д1
2840 19	---Друго:			
2840 19 10 00	---Динатриум тетраборат пентахидрат			Д1
2841	Соли на оксиметали или пероксиметални киселини:			
	---Манганити, манганати и перманганати:			
2841 61 00 00	---Калиум перманганат			Д1
	VI. ПАЗНО			
2843	Благородни метали во колоидна состојба; неоргански или органски соединенија на благородни метали, хемиски определени или неопределени; амалгами на благородни метали:			
2843 10	---Благородни метали во колоидна состојба:			
2843 10 10 00	---Сребро			Д1
	---Соединенија на сребро:			
2843 21 00 00	---Сребров нитрат			Д1
2844	Радиоактивни хемиски елементи и радиоактивни изотопи (вклучувајќи фисиони или оплодучачки хемиски елементи и изотопи) и нивни соединенија; мешаници и остатоци што ги содржат тие производи:			
2844 10	---Уран, природен и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат природен уран или соединенија на природен уран:			
	---Природен уран:			
2844 10 10 00	---Суров; отпадоци и остатоци (Euratom)	Д4		Д4
2844 10 30 00	---Обработен (Euratom)	Д4		Д4
2844 10 50 00	---Феро-уран	Д4		Д4
2844 10 90 00	---Друго (Euratom)	Д4		Д4
2844 20	---Уран збогатен во U 235 и негови соединенија; плутониум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран збогатен во U 235, плутониум или соединенија на тие производи:			
	---Уран збогатен во U 235 и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран збогатен во U 235 или соединенија на тие производи:			
2844 20 25 00	---Феро-уран	Д4		Д4
2844 20 35 00	---Друго (Euratom)	Д4		Д4
	---Плутониум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат плутониум или соединенија на тие производи:			
	---Машаници на уран и плутониум:			
2844 20 51 00	---Феро-уран	Д4		Д4
2844 20 59 00	---Друго (Euratom)	Д4		Д4
2844 20 99 00	---Друго	Д4		Д4
2844 30	---Уран осиромашен во U 235 и негови соединенија; ториум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран осиромашен во U 235, ториум или соединенија на тие производи:			
	---Уран осиромашен во U 235; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран осиромашен во U 235 или соединенија на тие производи:			
2844 30 11 00	---Кермети	Д4		Д4
2844 30 19 00	---Друго	Д4		Д4
	---Ториум; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат ториум или соединенија на тој производ:			
2844 30 51 00	---Кермети	Д4		Д4
	---Друго:			
2844 30 55 00	---Суров; отпадоци и остатоци (Euratom)	Д4		Д4
	---Обработен:			
2844 30 61 00	---Прачки, шипки, аголници, форми и секции, листови и ленти (Euratom)	Д4		Д4
2844 30 69 00	---Друго (Euratom)	Д4		Д4
	---Соединенија на уран осиромашен во U 235 или на ториум, заедно измешани или неизмешани:			
2844 30 91 00	---На ториум или на ураниум осиромашен во U 235, заедно измешани или неизмешани (Euratom), освен соли на ториум	Д4		Д4
2844 30 99 00	---Друго	Д4		Д4
2844 40	---Радиоактивни елементи и изотопи и соединенија освен оние од тар. подброј 2844 10, 2844 20 или 2844 30; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што ги содржат тие елементи, изотопи или соединенија; радиоактивни остатоци:			
2844 40 10 00	---Уран добиен од U 233 и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници и соединенија добиени од U 233 или соединенија на тој производ	Д4		Д4
	---Друго:			
2844 40 20 00	---Вештачки радиоактивни изотопи (Euratom)	Д4		Д4

2844 40 30 00	---Соединенија на вештачки радиоактивни изотопи (Euratom)	Д4	Д4
2844 40 80 00	---Друго	Д4	Д4
2844 50 00 00	---Искористени (одзрачени) горивни елементи (патрони) на нуклеарни реактори	Д4	Д4
2845	Изотопи освен изотопите од тар. број 2844; неоргански и органски соединенија на тие изотопи, хемиски определени или неопределени:		
2845 10 00 00	---Тешка вода (деутериум оксид)	Д4	Д4
2845 90	---Друго:		
2845 90 10 00	---Деутериум и негови соединенија; водород и негови соединенија, збогатени во деутериум; мешаници и раствори што ги содржат овие производи (Euratom)	Д4	Д4
2845 90 90 00	---Друго	Д4	Д4
2847 00 00 00	Водород пероксид, зацврнат или незацврнат со уреа		Д1
2848 00 00 00	Фосфиди, хемиски определени или неопределени, освен ферофосфор		Д1

Г Л А В А 29
О Р Г А Н С К И Х Е М И С К И П Р О И З В О Д И

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
Г. ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ			
2902	Циклични јаглеводороди:		
2902 20 00 00	---Бензен	Д1	Д1
2902 30 00 00	---Толуен		Д1
	---Ксилени:		
2902 41 00 00	---o-Ксилен		Д1
2902 42 00 00	---m-Ксилен		Д1
2902 43 00 00	---p-Ксилен		Д1
2902 50 00 00	---Стирен		Д1
2902 60 00 00	---Етиензен		Д1
2902 90	---Други:		
2902 90 10 00	---Нафталин и антрацен		Д1
2903	Халогени деривати на јаглеводороди:		
	---Хлорирани деривати на заситени ациклични јаглеводороди:		
2903 11 00 00	---Хлорометан (метил хлорид) и холоретан (етил хлорид)		Д1
2903 12 00 00	---Дихлорметан (метилен хлорид)		Д1
2903 13 00 00	---Хлороформ (трихлорметан)		Д1
2903 14 00 00	---Јагленород тетрачлорид	Д4	Д4
2903 15 00 00	---1,2-Дихлоретан (етилен дихлорид)		Д1
2903 19	---Други:		
2903 19 10 00	---1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)	Д4	Д4
	---Хлорирани деривати, на незаситени ациклични јаглеводороди:		
2903 21 00 00	---Винил хлорид (хлоретилен)		Д1
2903 22 00 00	---Трихлоретилен		Д1
2903 23 00 00	---Тетрахлоретилен (перхлоретилен)		Д1
2903 30	---Флуорирани, бромирани или јодирани деривати на ациклични јаглеводороди:		
	---Бромиди:		
2903 30 33 00	---Бромометан (метил бромид)		Д4
2903 30 35 00	---Дибромометан		Д1
	---Халогенирани деривати на ациклични јаглеводороди што содржат два или повеќе различни халогени елементи:		
2903 41 00 00	---Трихлорофлуорометан	Д4	Д4
2903 42 00 00	---Дихлородифлуорометан	Д4	Д4
2903 43 00 00	---Трихлоротрифлуорометани	Д4	Д4
2903 44	---Дихлоротетрафлуорометани и хлоропента- флуорометан:		
2903 44 10 00	---Дихлоротетрафлуорометани	Д4	Д4
2903 44 90 00	---Хлоропентафлуорометан	Д4	Д4
2903 45	---Други деривати перхалогенирани само со флуор и хлор:		
2903 45 10 00	---Хлоротрифлуорометан	Д4	Д4
2903 45 15 00	---Пентахлорофлуорометан	Д4	Д4
2903 45 20 00	---Тетрахлородифлуорометани	Д4	Д4
2903 45 25 00	---Хептахлорофлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 30 00	---Хексахлородифлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 35 00	---Пентахлоротрифлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 40 00	---Тетрахлоротетрафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 45 00	---Трихлоропентафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 50 00	---Дихлорохексафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 55 00	---Хлорохептафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 90 00	---Друго	Д4	Д4
2903 46	---Бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан и дибромотетрафлуорометани:		
2903 46 10 00	---Бромохлородифлуорометан	Д4	Д4
2903 46 20 00	---Бромотрифлуорометан	Д4	Д4
2903 46 90 00	---Дибромотетрафлуорометани	Д4	Д4
2903 47 00 00	---Други перхалогенирани деривати	Д4	Д4
2903 49	---Други:		
	---Халогенирани само со флуор и хлор:		
2903 49 10 00	---На метан, етан или пропан	Д4	Д4
2903 49 20 00	---Друго	Д4	Д4
	---Халогенирани само со флуор и бром:		
2903 49 30 00	---На метан, етан или пропан	Д4	Д4
2903 49 40 00	---Друго	Д4	Д4
2903 49 80 00	---Друго	Д4	Д4
	---Халогенирани деривати на циклански, цикленски и циклотерпенски јаглеводороди:		
2903 51 00 00	---1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан		Д1
	---Халогенирани деривати на ароматични јаглеводороди:		
2903 61 00 00	---Хлорбензен, o-дихлорбензен и p-дихлорбензен		Д1
2903 62 00 00	---Хексахлорбензен и DDT (1,1,1-трихлоро-2,2 бис (p-хлорфенил)етан)		Д1

2904	Сулфо, нитро или нитрозо деривати на јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани:		
2904 20 00 00	--Деривати што содржат само нитро или само нитрозо групи	Д7	Д7
2904 90	--Други:		
2904 90 40 00	--Трихлоронитрометан (хлоропикрин).....		Д1
2905	II. АЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
	Ациклични алкохоли и нивни халогени сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Заситени монохидроксилни алкохоли:		
2905 11 00 00	--Метанол (метил алкохол)		Д1
2905 13 00 00	--Бутан-1-ол (n-бутил алкохол)		Д1
2905 14	--Други бутаноли:		
2905 14 10 00	--2-Метилпропан-2-ол (терт-бутил алкохол)		Д1
2905 15 00 00	--Пентанол (амил алкохол) и негови изомери		Д1
2905 16	--Октанол (октил алкохол) и негови изомери:		
2905 16 20 00	--Октан-2-ол		Д1
2905 17 00 00	--Додекан-1-ол (лаурил алкохол), хексадекан- 1-ол (цетил алкохол) и октадекан-1-ол (стеарил алкохол)		Д1*
	--Диоли:		
2905 31 00 00	--Етилен гликол (етандиол)		Д1
2905 32 00 00	--Пропилен гликол (пропан-1,2-диол)		Д1*
2905 39	--Друго:		
2905 39 10 00	--2-Метилпентан-2,4-диол (хексилан гликол)		Д1
2905 39 20 00	--Бутан-1,3-диол		Д1
	--Други полихидроксилни алкохоли:		
2905 43 00 00	--Манитол		Д1*
2905 45 00 00	--Глицерин		Д1*
	--Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати на ациклични алкохоли:		
2905 51 00 00	--Етхлорвинол (INN).....	Д1	Д1
2906	Циклични алкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Циклански, цикленски или циклотерпенски:		
2906 12 00 00	--Циклохексанол, метилциклохексанол и диметилциклохексанол		Д1
	--Ароматични:		
2906 21 00 00	--Бензил алкохол		Д1
2907	III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛАЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
	Феноли; фенолалкохоли:		
	--Монофеноли:		
2907 11 00 00	--Фенол (хидроксibenzen) и негови соли		Д1
2907 12 00 00	--Крезол и нивни соли		Д1
2907 14 00 00	--Ксиленоли и нивни соли		Д1
2907 15	--Нафтоли и нивни соли:		
2907 15 10 00	--1-нафтол		Д1
	--Полифеноли; фенол-алкохоли:		
2907 21 00 00	--Резорцин и негови соли		Д1
2907 22	--Хидрохинон (хинол) и негови соли:		
2907 22 00 10	--Хидрохинон (хинол)		Д1
	IV. ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА АЛКОХОЛИ, ПЕРОКСИДИ НА ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА КЕТОНИ, ЕПОКСИДИ СО ТРИЧЛЕН ПРСТЕН, АЦЕТАЛИ И ПОЛУАЦЕТАЛИ, И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
2909	Етри, етералкохоли, етерфеноли, етералкохол-феноли, пероксиди на алкохол, пероксиди на етер, пероксиди на кетони (хемиски определени или неопределени), и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Ациклични етри и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2909 11 00 00	--Диетил етер	Д1	Д1
2909 30	--Ароматични етри и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2909 30 10 00	--Дифенил етер		Д1
	--Етералкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро, или нитрозо деривати:		
2909 41 00 00	--2,2'-Оксидетанол (диетилан гликол, дигол)		Д1
2910	Епоксиди, епоксидалкохоли, епоксифеноли и епоксидетри, со тричлен прстен, и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2910 10 00 00	--Оксиран (етилан оксид)		Д1
	V. СОЕДИНЕНИЈА СО АЛДЕХИДНА ФУНКЦИЈА		
2912	Алдехиди, со или без други кислородни функции; циклични полимери на алдехиди; параформалдехид:		
	--Ациклични алдехиди без друга кислородна функција:		
2912 11 00 00	--Метанал (формалдехид)		Д1
	--Циклични алдехиди без друга кислородна функција:		
2912 21 00 00	--Бензалдехид		Д1
	VI. СОЕДИНЕНИЈА СО КЕТОНСКА И ХИНОНСКА ФУНКЦИЈА		
2914	Кетони и хинони, со или без друга кислородна функција, и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Ациклични кетони без други кислородни функции:		
2914 11 00 00	--Ацетон	Д1	Д1
2914 12 00 00	--Бутанон (метил етил кетон)	Д1	Д1
2914 13 00 00	--4-метилпентан-2-он (метил изобутил кетон)		Д1
	--Циклонски, цикленски или циклотерпенски кетони без друга кислородна функција:		
2914 22 00 00	--Циклохексанон и метилциклохексанон		Д1
	--Ароматични кетони без друга кислородна функција:		
2914 31 00 00	--Фенилацетон (фенилпропан-2-он)	Д1	Д1
	--Хинони:		
2914 61 00 00	--Антрахинон		Д1
2914 69	--Друго:		
2914 69 10 00	--1,4-Нафтахинон		Д1
2914 70	--Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2914 70 00 10	--4' - терт - Бутил - 2',6' - диметил - 3',5' - динитроацетофенон (musk keton)		Д1
	VII. КАРБОНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ, ПЕРОКСИДИ И ПЕРКИСЕЛИНИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
2915	Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Мравја киселина, нејзини соли и естри:		
2915 11 00 00	--Мравја киселина		Д1

2915 12 00 00	--Соли на мравја киселина		Д1
2915 13 00 00	--Естри на мравја киселина		Д1
	--Оцетна киселина и нејзини соли; анхидрид на оцетна киселина:		
2915 21 00 00	--Оцетна киселина		Д1
2915 23 00 00	--Кобалт ацетати		Д1
2915 24 00 00	--Анхидрид на оцетна киселина	Д1	Д1
2915 39	--Друго:		
2915 39 50 00	--p-Толул ацетат, фенилпропил ацетати, бензил ацетат, родинил ацетат, санталил ацетат и ацетати на фенилетан-1,2-диол		Д1
2915 40 00 00	--Моно-, ди- или трихлорацетни киселини, нивни соли и естри		Д1
2915 90	--Друго:		
2915 90 20 00	--Хлороформати		Д1
2916	Незаситени ациклични монокарбонски киселини, циклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Незаситени ациклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2916 11 00 00	--Акрилна киселина и нејзини соли		Д1
2916 12	--Естри на акрилна киселина:		
2916 12 10 00	--Метил акрилат		Д1
2916 12 20 00	--Етил акрилат		Д1
2916 13 00 00	--Метакрилна киселина и нејзини соли		Д1
2916 14	--Естри на метакрилна киселина:		
2916 14 10 00	--Метил метакрилат		Д1
	--Ароматични монокарбонски киселини нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2916 31 00 00	--Бензова киселина, нејзини соли и естри		Д1
2916 32	--Бензоил пероксид и бензоил хлорид:		
2916 32 10 00	--Бензоил пероксид		Д1
2916 32 90 00	--Бензоил хлорид		Д1
2916 34 00 00	--Фенилоцетна киселина и нејзини соли	Д1	Д1
2916 35 00 00	--Естри на фенилоцетна киселина	Д1	Д1
2917	Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Ациклични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2917 11 00 00	--Оксална киселина, нејзини соли и естри		Д1
2917 14 00 00	--Анхидрид на малеинска киселина		Д1
	--Ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2917 35 00 00	--Анхидрид на фтална киселина		Д1
2918	Карбонски киселини со додатна кислородна функција и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо-деривати:		
	--Карбонски киселини со алкохолна функција но без друга кислородна функција, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2918 11 00 00	--Млечна киселина, нејзини соли и естри		Д1
	--Карбонски киселини со фенолна функција но без други кислородни функции, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2918 21 00 00	--Салицилна киселина и нејзини соли		Д1
2918 22 00 00	--o-ацетилсалицилна киселина, нејзини соли и естри		Д1
2918 23	--Други естри на салицилна киселина и нивни соли:		
2918 23 10 00	--Метил салицилат и фенил салицилат (салол)		Д1
	VIII. ЕСТРИ НА НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ НА НЕМЕТАЛИ И НИВНИ СОЛИ, НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
2920	Естри на другите неоргански киселини од неметали (освен естри на водородхалогениди) и нивни соли; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2920 90	--Друго:		
	--Други производи:		
2920 90 85 10	--Нитроглицерин	Д1	Д1
2920 90 85 20	--Други естри на азотна киселина	Д7	Д7
	IX. СОЕДИНЕНИЈА СО АЗОТНА ФУНКЦИЈА		
2921	Соединенија со amino функција:		
	--Ациклични моноамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 11	--Метиламин, ди- или триметиламин и нивни соли:		
2921 11 10 00	--Метиламин, ди- или триметиламин		Д1
2921 12 00 00	--Диетиламин и негови соли		Д1
2921 19	--Друго:		
2921 19 10 00	--Триетиламин и негови соли		Д1
2921 19 30 00	--Изопропиламин и негови соли		Д1
	--Ациклични полиамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 21 00 00	--Етилендиамин и негови соли		Д1
2921 30	--Циклански, цикленски или циклотерпенски моно- или полиамини, и нивни деривати; нивни соли:		
2921 30 10 00	--Циклохексилдиамин и циклохексилдиметиламин и нивни соли		Д1
	--Ароматични моноамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 41 00 00	--Анилин и негови соли		Д1
2921 46 00 00	--Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); нивни соли	Д1	Д1
2921 49	--Друго:		
	--Друго:		
2921 49 80 10	--Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
	--Ароматични полиамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 51	--o-, m-, p- Фенилендиамин, диаминотолуени и нивни деривати; нивни соли:		
	--o-, m-, p- Фенилендиамини, диаминотолуени и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати, нивни соли:		
2921 51 11 00	--m- Фенилендиамини со чистота по маса од 99% или повеќе и со содржина на:		
	- 1% или помалку по маса вода,		
	- 200 мг/кг или помалку o-фенилендиамин и		
	- 450 мг/кг или помалку p-фенилендиамин		Д1
2922	Амино-соединенија со кислородна функција:		
	--Амино-алкохоли, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција, нивни етри и естри; нивни соли:		

2922 11 00 00	--Моноетаноламин и негови соли		Д1
2922 12 00 00	--Диетаноламин и негови соли		Д1
2922 13	--Триетаноламин и негови соли:		
2922 13 10 00	--Триетаноламин		Д1
2922 13 90 00	--Соли на триетаноламин		Д1
2922 14 00 00	--Декстропропоксифен (INN) и негови соли	Д1	Д1
2922 19	--Друго:		
2922 19 80 10	--Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
	--Амино-нафтоли и други amino-феноли, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција, нивни естри и естри; нивни соли:		
2922 29	--Друго:		
2922 29 00 10	--Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
	--Амино-алдехиди, amino-кетони и amino-хинони, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција; нивни соли:		
2922 31 00 00	--Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); нивни соли	Д1	Д1
	--Друго:		
2922 39 00 10	--Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
	--Амино-киселини, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција; и нивни естри; нивни соли:		
2922 41 00 00	--Лизин и негови естри; нивни соли		Д1*
2922 42 00 00	--Глутаминска киселина и нејзини соли	Д1**	Д1**
2922 43 00 00	--Антранилна киселина и нејзини соли	Д1	Д1
2922 44 00 00	--Тилидин (INN) и негови соли	Д1	Д1
2922 49	--Друго:		
2922 49 10 00	--Глицин		Д1*
2922 49 20 00	--Бета-Аланин		Д1*
2922 49 95 00	--Друго	Д1	Д1
2924	Соединенија со карбоксиамидна функција; соединенија на јаглеродна киселина со амидна функција:		
	--Ациклични амиди (вклучувајќи ациклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли:		
2924 11 00 00	--Мепробамат (INN)	Д1	Д1
2924 19 00 00	--Друго:		Д1
	--Циклични амиди (вклучувајќи циклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли:		
2924 23 00 00	--2-ацетамидобензоична киселина (N-ацетилантранилна киселина) и нејзини соли	Д1	Д1
2924 24 00 00	--Етинамат (INN)	Д1	Д1
2924 29	--Друго:		
2924 29 10 00	--Лидокаин (INN)	Д1	Д1
2924 29 30 00	--Парацетамол (INN)	Д1	Д1
	--Друго:		
2924 29 95 10	--Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
2925	Соединенија со карбоксимидна функција (вклучувајќи сахарин и негови соли) и соединенија со имино функција:		
	--Имиди и нивни деривати; нивни соли:		
2925 11 00 00	--Сахарин и негови соли		Д1*
2925 12 00 00	--Глутетимид (INN)	Д1	Д1
2925 20 00 00	--Имини и нивни деривати; нивни соли		Д1
2926	Соединенија со нитрилна функција:		
2926 10 00 00	--Акрилонитрил		Д1
2926 20 00 00	--1-Цијаногванидин (дицијанодамида)		Д1
2926 30 00 00	--Фенпропорекс (INN) и негови соли; метадон (INN) интермедиат (4-цијано-2-диметиламино-4,4-дифениутан)	Д1	Д1
2926 90	--Друго:		
2926 90 95 00	--Друго	Д1**	Д1*
	Х. ОРГАНСКО-НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА, ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА, НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ СОЛИ, И СУЛФОНАМИДИ		
2930	Органски сулфурни соединенија:		
2930 40	--Метионин:		
2930 40 10 00	--Метионин (INN)		Д1*
2930 90	--Друго:		
2930 90 13 00	++Цистеин и цистин		Д1*
2930 90 16 00	--Деривати на цистеин или цистин		Д1*
2932	Хетероциклични соединенија само со хетероатом(и) на кислород:		
	--Соединенија што имаат некондензиран фуранов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:		
2932 11 00 00	--Тетрахидрофуран		Д1
2932 12 00 00	--2-Фуралдехид (фурфуралдехид)		Д1
2932 13 00 00	--Фурфурил алкохол и тетрахидрофурфурил алкохол		Д1
	--Лактони:		
2932 21 00 00	--Кумарин, метилкумарини и етилкумарини		Д1
	--Друго:		
2932 91 00 00	--Изосафрол	Д1	Д1
2932 92 00 00	--1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он	Д1	Д1
2932 93 00 00	--Пиперонал	Д1	Д1
2932 94 00 00	--Сафрол	Д1	Д1
2932 95 00 00	--Тетрахидроканабинолс (сите изомери)	Д1	Д1
2932 99	++Друго:		
	+++Друго:		
2932 99 85 10	+++Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
2932 99 85 20	+++Бензофуран (кумарон)		Д1
2933	Хетероциклични соединенија само со азотни хетеро-атом(и):		
	--Соединенија што имаат некондензиран пиразолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:		
2933 11	--Феназон (антипирин) и негови деривати:		
2933 11 10 00	--Пропифеназон (INN)	Д1	Д1*
2933 19	--Друго:		
2933 19 10 00	--Фениутозон (INN)	Д1	Д1*
	--Соединенија што имаат некондензиран имидазолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:		
2933 21 00 00	--Хидантоин и негови деривати		Д1*

2933 29	--Друго:		
2933 29 10 00	--Нафазолин хидрохлорид (INNМ) и нафазолин нитрат (INNМ); фентоламин (INN); толазолин хидрохлорид (INNМ)		Д1*
	--Соединенија што имаат некондензиран пиридинов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:		
2933 32 00 00	--Пиперидин и негови соли	Д1	Д1
2933 33 00 00	--Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) интермедиат А, фенциклидин (INN) (PCP), фенотеридин (INN), пипрадол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) и трипеперидин (INN); нивни соли	Д1	Д1
2933 39	--Друго:		
	--Друго:		
2933 39 99 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
	--Соединенија што имаат хиолинска или изохиолинска прстенеста структура (хидрогенизирани или нехидрогенизирани), понатаму некондензирани:		
2933 41 00 00	--Леворфанол (INN) и негови соли	Д1	Д1
2933 49	--Друго:		
	--Друго:		
2933 49 90 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1*
2933 49 90 90	--Друго:		
	--Соединенија што имаат пиримидински прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) или пиперазински прстен во структурата:		
2933 53	--Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), бутаитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутбарбитал (INN), секобарбитал (INN) и винитал (INN) нивни соли:		
2933 53 10 00	--Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и нивни соли	Д1	Д1
2933 53 90 00	--Друго	Д1	Д1
2933 54 00 00	--Други деривати на малонилуреа (барбитурна киселина); нивни соли	Д1**	Д1**
2933 55 00 00	--Лопразолам (INN), меклокуалон (INN), метакуалон (INN) и зилепрол (INN); нивни соли	Д1	Д1
	--Лактами:		
2933 72 00 00	--Клобазам (INN) и метиприлон (INN)	Д1	Д1
	--Друго:		
2933 91	--Алпрозолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флуидиазепам (INN), флунизепам (INN), флуразепам (INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазолам (INN); нивни соли:		
2933 91 10 00	--Хлордиазепоксид (INN)	Д1	Д1
2933 91 90 00	--Друго	Д1	Д1
2933 99	--Друго:		
	--Друго:		
2933 99 90 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија:		
2934 10 00 00	--Соединенија што имаат некондензиран тиазолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата		Д1*
	--Друго:		
2934 91 00 00	--Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), халоксазолам (INN), кетазолам (INN), месокарб (INN), оксазолам (INN), лемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) и суфентанил (INN); нивни соли	Д1	Д1
2934 99	--Друго:		
	--Друго:		
2934 99 90 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
2935 00	Сулфонамиди:		
2935 00 10 00	-3 - [1 - [7 - хексадецилсулфониламино -1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто]1,8 -цд]пиран - 1-ил] -N,N-диметил-1Н-индол -7-сулфонамид	Д1	Д1
2935 00 20 00	--Метосулам (ISO)	Д1	Д1
2935 00 90 00	--Друго	Д1	Д1
XI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ			
2936	Провитамины и витамини, природни или произведени со синтеза (вклучувајќи природни концентрати), нивни деривати што првенствено се употребуваат како витамини, и меѓусебни мешавини на наведените производи, вклучувајќи ги и оние во кој и да било растворувач:		
2936 10 00 00	--Провитамины, неизмешани	Д1	Д1
	--Витамини и нивни деривати, неизмешани:		
2936 21 00 00	--Витамин А и нивни деривати	Д1	Д1*
2936 22 00 00	--Витамин В ₁ и негови деривати	Д1	Д1*
2936 23 00 00	--Витамин В ₂ и негови деривати	Д1	Д1*
2936 24 00 00	--D-, или DL-пантотенска киселина (витамин В ₃ или витамин В ₅) и негови деривати	Д1	Д1*
2936 25 00 00	--Витамин В ₆ и негови деривати	Д1	Д1*
2936 26 00 00	--Витамин В ₁₂ и негови деривати	Д1	Д1*
2936 27 00 00	--Витамин С и негови деривати	Д1	Д1*
2936 28 00 00	--Витамин Е и негови деривати	Д1	Д1*
2936 29	--Други витамини и нивни деривати:		
2936 29 10 00	--Витамин В ₉ и негови деривати	Д1	Д1*
2936 29 30 00	--Витамин Н и негови деривати	Д1	Д1*
2936 29 90 00	--Друго	Д1	Д1
2936 90	--Друго, вклучувајќи природни концентрати:		
	--Природни концентрати на витамини:		
2936 90 11 00	---Природни концентрати на витамини А+D	Д1	Д1*
2936 90 19 00	--Друго	Д1	Д1*
2936 90 90 00	--Меѓусебни мешавини, вклучувајќи ги и оние во некој растворувач	Д1	Д1*
2937	Хормони, простагландини, тромбосани и леукотрини, природни или добиени со синтеза; нивни деривати и структурни аналози, вклучувајќи полипептиди со модифициран ланец што првенствено се употребуваат како хормони:		
	--Полипептидни хормони, протеински хормони и гликопротеин хормони, нивни деривати и структурни аналози:		
2937 11 00 00	--Соматотропин, негови деривати и структурни аналози	Д1	Д1*
2937 12 00 00	--Инсулин и негови соли	Д1	Д1*
2937 19 00 00	--Друго	Д1	Д1*

2937 21 00 00	---Стероидал хормони, нивни деривати и структурни аналози:		
2937 22 00 00	---Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон).....	Д1	Д1*
2937 23 00 00	---Халогени деривати на кортикостероидал хормони.....	Д1	Д1*
2937 29 00 00	---Оестрогени и прогестероне.....	Д1	Д1*
2937 31 00 00	---Друго.....	Д1	Д1*
2937 39 00 00	---Катеколамин хормони, нивни деривати и структурни аналози:		
2937 40 00 00	---Епинефрин.....	Д1	Д1*
2937 50 00 00	---Друго.....	Д1	Д1*
2937 90 00 00	---Аминокиселински деривати.....	Д1	Д1*
2937 90 00 00	---Простагландини, тромбосани и леукотриени, нивни деривати и структурни аналози.....	Д1	Д1*
2938	ХII. ГЛИКОЗИДИ И РАСТИТЕЛНИ АЛКАЛОИДИ, ПРИРОДНИ ИЛИ ДОБИЕНИ СО СИНТЕЗА, И НИВНИ СОЛИ, ЕТРИ, ЕСТРИ И ДРУГИ ДЕРИВАТИ		
2938 10 00 00	Гликозиди, природни или добиени со синтеза, и нивни соли, етри, естри и други деривати:		
2938 90	---Рутозид (рутин) и негови деривати.....	Д1	Д1*
2938 90 10 00	---Друго.....		
2938 90 30 00	---Дигиталис глумозиди.....	Д1	Д1*
2938 90 90 00	---Глицеризинска киселина и глицеризати.....	Д1	Д1*
2939	Растителни алкалоиди, природни или добиени со синтеза, и нивни соли, етри, естри и други деривати:		
2939 11 00 00	---Алкалоиди на опиум и нивни деривати; нивни соли:		
2939 19 00 10	---Концентрати на афионова слама; бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), етилморфин, еторфин (INN), хероин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; нивни соли.....	Д1	Д1
2939 19 00 90	---Друго.....	Д1	Д1
2939 21 00 00	---Види список на имиња на ОДПМ.....		
2939 29 00 00	---Друго.....		
2939 30 00 00	---Алкалоиди на кининовец и нивни деривати; нивни соли:		
2939 41 00 00	---Кинин и негови соли.....	Д1**	Д1**
2939 42 00 00	---Друго.....		
2939 43 00 00	---Кофеин и негови соли.....	Д1	Д1
2939 49 00 00	---Ефедрини и нивни соли:		
2939 51 00 00	---Ефедрин и негови соли.....	Д1	Д1
2939 59 00 00	---Псеудофедрин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1
2939 61 00 00	---Катин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1
2939 62 00 00	---Друго.....		
2939 63 00 00	---Теофилин и аминафилин (теофилин-етилендиамин) и нивни деривати; нивни соли:		
2939 69 00 00	---Фенетилин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1
2939 91	---Друго.....	Д1**	Д1**
2939 91 11 00	---Алкалоиди на главницата на 'рж и нивни деривати; нивни соли:		
2939 91 19 00	---Ергометрин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1
2939 91 90 00	---Ерготамин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1
2939 99	---Лизергинска киселина и нејзини соли.....	Д1	Д1
2939 99 00 10	---Друго.....	Д1**	Д1**
2939 99 00 91	---Друго:		
2939 99 00 90	---Кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), метамфетамин рацемат; нивни соли, естри и други деривати:		
2941	---Кокаин и негови соли:		
2941 10	---Суров кокаин.....	Д1	Д1
2941 10 10 00	---Друго.....	Д1	Д1
2941 10 20 00	---Друго.....	Д1	Д1
2941 10 90 00	---Друго.....	Д1	Д1
2941 20	---Еметин и негови соли.....	Д1	Д1*
2941 20 30 00	---Друго:		
2941 20 80 00	---Види список на имиња на ОДПМ.....	Д1	Д1
2941 30 00 00	---Друго.....		
2941 40 00 00	ХIII. ДРУГИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА		
2941 50 00 00	Антибиотици:		
2941 90 00 00	---Пеницилини и нивни деривати со структура на пеницилинска киселина; нивни соли:		
2942 00 00 00	---Амоксицилин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1*
	---Ампицилини (INN), метампицилин (INN), пивампицилин (INN), и нивни соли.....	Д1	Д1*
	---Друго.....	Д1	Д1*
	---Стрептомицини и нивни деривати; нивни соли:		
	---Дихидрострептомицин, негови соли, естри и хидрати.....	Д1	Д1*
	---Друго.....	Д1	Д1*
	---Тетрациклини и нивни деривати; нивни соли.....	Д1	Д1*
	---Хлорамефеникол и негови деривати; нивни соли.....	Д1	Д1*
	---Еритромицин и негови деривати; нивни соли.....	Д1	Д1*
	---Друго.....	Д1	Д1*
	Други органски соединенија.....	Д1	Д1

Д1* се однесува за фармацевтската индустрија

Д1** само за супстанции наведени во Прилог бр. 2

Г Л А В А 30
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3001	Жлезди и други органи за органотерапевтски цели, сушени, вклучувајќи ги и во прав; екстракти од жлезди или од други органи или од нивни секрети за органотерапевтски цели; хепарин и негови соли; други човечки или животински материи приготвени за терапевтски или профилактски цели, неспомнати ниту опфатени на друго место:		
3001 10	Жлезди и други органи, сушени, вклучувајќи ги и во прав:		
3001 10 10 00	--Во прав	Д1	Д1
3001 10 90 00	--Друго	Д1	Д1
3001 20	Екстракти од жлезди или од други органи или од нивни секрети:		
3001 20 10 00	--Од човечко потекло	Д1	Д1
3001 20 90 00	--Друго	Д1	Д1
3001 90	Друго:		
3001 90 10 00	--Од човечко потекло	Д1	Д1
3001 90 91 00	--Друго:		
3001 90 99 00	---Хепарин и негови соли	Д1	Д1
3002	Друго	Д1	Д1
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактски или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи:		
3002 10	Антисеруми и други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси:		
3002 10 10 00	--Антисеруми		Д1
3002 10 91 00	--Друго:		
3002 10 91 00	---Хемоглобин, крвен глобулин и серумски глобулин		Д1
3002 10 95 00	--Друго:		
3002 10 99 00	---Од човечко потекло		Д1
3002 20 00 00	--Друго		Д1
3002 30 00 00	---Вакцини за хумана медицина		Д1
3002 30 00 00	---Вакцини за ветеринарна медицина		Д1
3002 90	Друго:		
3002 90 10 00	---Човечка крв	Д1	Д1
3002 90 30 00	---Животинска крв припремена за терапевтски, профилактски или дијагностички цели	Д1	Д1
3002 90 50 00	---Култури на микроорганизми		Д1
3002 90 90 00	--Друго		Д1
3003	Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани заедно за терапевтска или профилактска употреба, но кои не се приготвени во одмерени дози ниту во форма или пакување за малопродажба:		
3003 10 00 00	--Што содржат пеницилини или нивни деривати, со структура на пеницилинска киселина, или стрептомицини или нивни деривати		Д1
3003 20 00 00	--Што содржат други антибиотици		Д1
3003 31 00 00	--Што содржат хормони или други производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици:		
3003 39 00 00	--Што содржат инсулин		Д1
3003 40 00 00	--Други		Д1
3003 90	Што содржат алкалоиди или нивни деривати но не содржат хормони или други производи од тар. број 2937 или антибиотици		Д1
3003 90 10 00	Други:		
3003 90 10 00	--Што содржат јод или соединенија на јод		Д1
3003 90 90 00	--Друго		Д1
3004	Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од измешани или неизмешани производи за терапевтска или профилактска употреба, приготвени во одмерени дози (вклучувајќи ги и оние во форма на трансдермален систем на апликација) или во форми или пакување за продажба на мало:		
3004 10	Што содржат пеницилини или нивни деривати, со структура на пеницилинска киселина, или стрептомицини или нивни деривати:		
3004 10 10 00	--Што содржат како активни материи, само пеницилини или нивни деривати со структура на пеницилинска киселина		Д1
3004 10 90 00	--Друго		Д1
3004 20	Што содржат други антибиотици:		
3004 20 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало		Д1
3004 20 90 00	--Друго		Д1
3004 31	Што содржат хормони или други производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици:		
3004 31 10 00	--Што содржат инсулин:		
3004 31 90 00	---Лекови во форми или пакување за продажба на мало		Д1
3004 32	--Друго		Д1
3004 32 10 00	---Што содржат кортикостероидни хормони, нивни деривати и структурни аналози:		
3004 32 90 00	---Лекови во форми или пакување за продажба на мало		Д1
3004 39	--Друго		Д1
3004 39 10 00	---Лекови во форми или пакување за продажба на мало		Д1
3004 39 90 00	--Друго		Д1
3004 40	Што содржат алкалоиди или нивни деривати без содржина на хормони, други производи од тар. број 2937 или антибиотици:		
3004 40 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало		Д1
3004 40 90 00	--Друго		Д1
3004 50	Други лекови што содржат витамини или други производи од тар. број 2936:		
3004 50 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало		Д1
3004 50 90 00	--Друго		Д1
3004 90	Друго:		
3004 90 11 00	--Во форми или за продажба на мало:		
3004 90 19 00	---Што содржат јод или соединенија на јод		Д1
3004 90 19 00	---Друго		Д1

3004 90 91 00	--Друго:		
3004 90 99 00	--Што содржат јод или соединенија на јод		Д1
3005	--Друго		Д1
	Вата, газа, завои и слични производи (на пример, приготвени завои, фластери, приготвени облоги), импрегнирани, премачкани или пресечени со фармацевтски материи или приготвени во малопродажни пакувања за медицински, хируршки, забарски или ветеринарски цели:		
3005 10 00 00	--Лепливи завои и други производи што имаат леплив слој		Д1
3005 90	--Друго:		
3005 90 10 00	--Вата и производи од вата		Д1
	--Друго:		
3005 90 31 00	--Од текстилни материјали:		
	--Газа и производи од газа		Д1
	--Друго:		
3005 90 51 00	--Од неткаени материјали		Д1
3005 90 55 00	--Друго		Д1
3005 90 99 00	--Друго		Д1
3006	Фармацевтски стоки наведени во забелешката 4 кон оваа глава:		
3006 10	--Стерилен хируршки кетгут, слични стерилни материјали и стерилни адхезиви за хируршко затворање на рани; стерилна ламинарија; стерилни апсорпциони средства за запирање на крвавењето во хирургијата или забарството:		
3006 10 10 00	--Стерилен хируршки кетгут		Д1
3006 10 90 00	--Друго		Д1
3006 20 00 00	--Реагенси за определување на крвните групи		Д1
3006 30 00 00	--Контрастни средства за радиографски испитувања; дијагностички реагенси наменети за употреба кај пациентите		Д1
3006 40 00 00	--Забарски цементи и други забарски полнила; цементи за реконструкција на коски		Д1
3006 50 00 00	--Кутии и сетови за прва помош		Д1
3006 60	--Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони, на производи од тар.број 2937 или на спермициди:		
	--Врз база на хормони или на други производи од тар. број 2937:		
3006 60 11 00	--Во форми или за продажба на мало		Д1
3006 60 19 00	--Друго		Д1
3006 60 90 00	--Врз база на спермициди		Д1
3006 70 00 00	--Желе препарати наменети за човечка или ветеринарна медицина како лубриканти за делови од тело при хируршки операции или за физички вежби или како врзливо средство меѓу телото и медицинските инструменти (помагала)		Д1
3006 80 00 00	--Фармацевтски отпад	Д1	Д1

ГЛАВА 31

ЃУБРИВА

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3102	Азотни ѓубрива, минерални или хемиски:		
3102 21 00 00	--Амониум сулфат; двојни соли и мешаници на амониум сулфат и амониум нитрат:		
	--Амониум сулфат		Д1

ГЛАВА 32

ЕКСТРАКТИ ЗА ШТАВЕЊЕ ИЛИ БОЈОСУВАЊЕ; ТАНИНИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ; БОИ ЗА ТЕКСТИЛ, ПИГМЕНТИ И ДРУГИ МАТЕРИИ ЗА БОЈОСУВАЊЕ; ПРИГОТВЕНИ ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА И ЛАКОВИ; КИТОВИ И ДРУГИ ЗАТИНАЧКИ МАСИ; ПЕЧАТАРСКИ БОИ И МАСТИЛА

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3208	Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, дисперзирани или растворени во неводен медиум; раствори дефинирани со забелешката 4 кон оваа глава:		
3208 90	--Друго:		
3208 90 11 00	--Раствори, како оние дефинирани во забелешка 4 кон оваа глава:		
	--Полиуретан од 2,2'-(терт-бутилимино) диетанол и 4,4'-метиленидициклохексил диизоцијанат, во форма на раствор во N,N-диметилацетамид, со содржина по маса 48% или повеќе на полимер		Д1
3208 90 13 00	--Кополимер на p - крезол и дивинилбензен, во форма на раствор на N,N - диметилацетамид, со содржина 48% по маса или повеќе на полимер		Д1

Г Л А В А 35
БЕЛТАЧИНЕСТИ МАТЕРИИ; МОДИФИКУВАНИ СКРОБОВИ;
ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3503 00	Желатин (вклучувајќи желатин во листови со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма, обработени или необработени по површината или бојосани) и деривати на желатин; рибино лепило; други лепила од животинско потекло, освен казеински лепила од тар. број 3501:		
3503 00 10 00	--Желатин и негови деривати.....		Д1
3503 00 80 00	--Друго.....		Д1

Г Л А В А 36
ЕКСПЛОЗИВИ, ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; КИБРИТИ, ПИРОФОРНИ ЛЕГУРИ; ЗАПАЛНИ ПРЕПАРАТИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3601 00 00 00	Барут.....	Д7	Д7
3602 00 00 00	Подготвени експлозиви, освен барут.....	Д7	Д7
3603 00	Бавногоречки штапини; детонирачки штапини; ударни или експлозивни каписли; запалки; електрични детонатори:		
3603 00 10 00	--Бавногоречки штапини; детонирачки штапини.....	Д7	Д7
3603 00 90 00	--Друго.....	Д7	Д7
3604	Пиротехнички производи за огномети, сигнални ракети, противградобитни ракети; сигнални ракети за густа магла и други пиротехнички производи:		
3604 10 00 00	--Пиротехнички производи за огномети.....	Д7	Д7
3604 90 00 00	--Друго.....	Д7	Д7
3605 00 00 00	Кибриди, освен пиротехнички производи од тар. број 3604.....	Д7	Д7
3606	Фероцериум и други пирофорни легури во сите форми; производи од запаливи материи наведени во забелешката 2 кон оваа глава:		
3606 10 00 00	--Течни или гасовити горива во течна состојба што се употребуваат за полнење на запалки за цигари или слични запалки во садови со зафатнина што не надминува 300 cm ³	Д7	Д7
3606 90	--Друго:		
3606 90 10 00	--Фероцериум и други пирофорни легури во сите форми.....	Д7	Д7
3606 90 90 00	--Друго.....	Д7	Д7

Г Л А В А 37
ПРОИЗВОДИ ЗА ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ЦЕЛИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; план-филмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:		
3701 10	--За рентгенско снимање:		
3701 10 10 00	--За медицинска, стоматолошка или ветеринарна употреба.....		Д1
3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени:		
3702 10 00 00	--За рентгенски снимања.....		Д1

Г Л А В А 38
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви):		
3808 10	--Инсектициди:		
3808 10 10 00	--Врз база на пиретроиди.....		Д1
3808 10 20 00	--Врз база на хлорирани јаглеводороди.....		Д1
3808 10 30 00	--Врз база на карбамати.....		Д1
3808 10 40 00	--Врз база на органофосфорни соединенија.....		Д1
3808 10 90 00	--Друго.....		Д1
3808 20	--Фунгициди:		
3808 20 10 00	--Неоргански:		
3808 20 10 00	---Препарати врз база на соединенија на бакар.....		Д1
3808 20 15 00	---Друго.....		Д1
3808 20 30 00	--Друго:		
3808 20 30 00	---Врз база на дитиокарбамати.....		Д1
3808 20 40 00	---Врз база на бензимидазоли.....		Д1
3808 20 50 00	---Врз база на диазоли или триазоли.....		Д1
3808 20 60 00	---Врз база на диазини или морфолини.....		Д1
3808 20 80 00	---Друго.....		Д1

3808 30	Хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата:		
	--Хербициди:		
3808 30 11 00	--Врз база на фенокси-фитохормони		Д1
3808 30 13 00	--Врз база на триазини		Д1
3808 30 15 00	--Врз база на амиди		Д1
3808 30 17 00	--Врз база на карбамати		Д1
3808 30 21 00	--Врз база на динитроанилни деривати		Д1
3808 30 23 00	--Врз база на деривати на уреа, на урацил или на сулфонил уреа		Д1
3808 30 27 00	--Друго		Д1
3808 30 30 00	--Средства против 'ртење		Д1
3808 30 90 00	--Средства за регулација на растењето на растенијата		Д1
3808 40	Дезинфектанти:		
3808 40 10 00	--Врз база на кватернарни соли на амониум		Д1
3808 40 20 00	--Врз база на халогени соединенија		Д1
3808 40 90 00	--Друго		Д1
3808 90	Друго:		
3808 90 10 00	--Родентициди		Д1
3808 90 90 00	--Друго		Д1
3822 00 00 00	Дијагностички или лабораторски реагенси на подлога и приготвени дијагностички или лабораторски реагенси без оглед на тоа дали се или не се на подлога, освен оние од тар. број 3002 или 3006; сертификирани референтни материјали		Д1
3824	Подготвени врзивни средства за леарски калапи или леарски јадра; хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаници на природни производи), на друго место неспомнати или опфатени:		
3824 20 00 00	--Нафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри		Д1
	--Мешавини кои содржат перхалогенирани деривати на ациклични јаглеводороди кои содржат два или повеќе различни халогени:		
3824 71 00 00	--Што содржат ациклични јаглеводороди перхалогенирани само со флуор и хлор	Д4	Д4
3824 79 00 00	--Друго	Д4	Д4
3825	Остаточни производи на хемиските или сродни индустрии, на друго место неспомнати или опфатени; градски отпад, отпадна тиња; други отпади опфатени во Забелешка 6 кон оваа Глава:		
3825 10 00 00	--Градски отпад		Д4
3825 20 00 00	--Отпадна тиња		Д4
3825 30 00 00	--Клинички отпад		Д4
	--Отпад од органски растворувачи:		
3825 41 00 00	--Халогенирани		Д4
3825 49 00 00	--Други		Д4
3825 50 00 00	--Отпади од течности за конзервирање на металите, хидраулични флуиди, флуиди за кочници и флуиди против мрзнење (антифризи)		Д4
	--Други отпади од хемиските или сродни индустрии:		
3825 61 00 00	--Главна содржина на органски материи		Д4
3825 69 00 00	--Друго		Д4
3825 90	Друго:		
3825 90 10 00	--Алкален железен оксид за пречистување на гас		Д4
3825 90 90 00	--Друго		Д4

Д1* се однесува за фармацевтската индустрија

Г Л А В А 3 9

ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
3910 00 00 00	Силикони во примарни форми		Д1

Д1* се однесува за фармацевтската индустрија

Г Л А В А 4 0

КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК И ГУМА

4004 00 00 00	Отпадоци, струганици и остатоци од гума (освен тврда гума) и прав и гранули добиени од тие производи		Д4
4012	Протектирани или употребувани надворешни пневматски гуми; полни гуми или гуми со воздушни комори, протектори (газечки слој) и штитници од гума:		
	--Протектирани гуми:		
4012 11 00 00	--За патнички автомобили (вклучувајќи караван-возила и тркачки коли)		Д4
4012 12 00 00	--За автобуси или камиони		Д4
4012 13	--За воздухоплови:		
4012 13 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови		Д4
4012 13 90 00	--Друго		Д4
4012 19 00 00	--Други		Д4
4012 20	--Употребувани пневматски надворешни гуми:		
4012 20 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови		Д4
	--Други:		
4012 20 90 10	--За патнички автомобили		Д4
4012 20 90 30	--За автобуси и камиони		Д4
4012 20 90 90	--Други		Д4
4012 90	Друго:		
4012 90 20 00	--Полни гуми или гуми со воздушна комора		Д4
4012 90 30 00	--Протектори (газечки слој)		Д4

Г Л А В А 44
ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
4401	Огревно дрво, во форма на трупци, пепеници, гранки, снопови или слични форми; иверки и слични честички; дрвени струганици, отпадоци и остатоци од дрво, агломерирани или неагломерирани облици, во форма на брикети, пелети или слични форми:		
4401 10 00 00	--Огревно дрво во облици, пепеници, гранки, снопови или слични форми	Д1	
4403	Дрво необработено, со кора или без кора или беловина, или грубо обработено (учетворено):		
4403 10 00 00	--Заштитено со боја, креозот или со други материи	Д1	
4403 92	--Од бука (<i>Fagus spp.</i>):		
4403 92 10 00	---Трупци исечени со пила	Д1	
4403 92 90 00	---Друго	Д1	
4403 99	--Друго:		
	---Друго:		
4403 99 95 10	---Ореови трупци (<i>Yuglans L.</i>)	Д1	
4403 99 95 90	---Друго	Д1	

Г Л А В А 49
ПЕЧАТЕНИ КНИГИ, ВЕСНИЦИ, СЛИКИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА
ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; РАКОПИСИ, ЧУКАНИ

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
4907 00	Непоништени поштенски, таксени или слични марки кои се во оптек или нови изданија во земјата во која тие имаат, или ќе имаат призната вредност; таксени хартии; банкноти; чекови; акции, делници или обврзници и слични документи со наслов:		
4907 00 30 00	--Банкноти	Д8	Д8
4907 00 90 00	--Друго	Д8	Д8

Г Л А В А 55
ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА, СЕЧЕНИ

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
5505	Отпадоци (вклучувајќи кратки влакна добиени при чешлање, отпадоци од предиво и скупени текстилни отпадоци) од вештачки или синтетички влакна:		
5505 10	--Од синтетички влакна:		
5505 10 10 00	---Од најлон или други полиамиди		Д4
5505 10 30 00	---Од полиестер		Д4
5505 10 50 00	---Акрилни или модакрилни		Д4
5505 10 70 00	---Од полипропилен		Д4
5505 10 90 00	---Друго		Д4
5505 20 00 00	--Од вештачки влакна		Д4

Г Л А В А 56
БАТА, ФИЛЦ И НЕТКАЕНИ МАТЕРИЈАЛИ; СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕДИВА; КАНАПИ, ЈАЖИЊА, ОРТОМИ И КАБЛИ И ПРОИЗВОДИ
ОД НИВ

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
5608	Јазпирани мрежести производи од канап, јажиња или ортоми; готови рибарски мрежи и други готови мрежи од текстилни материјали:		
	--Од вештачки или синтетички текстилни материјали:		
5608 11	---Готови рибарски мрежи:		
	---Од најлон или други полиамиди:		
5608 11 11 00	----Од канап, јажиња или ортоми		Д1
5608 11 19 00	----Од предиво		Д1
	---Друго:		
5608 11 91 00	----Од канап, јажиња или ортоми		Д1
5608 11 99 00	----Од предиво		Д1

Г Л А В А 70
СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
7017	Производи од стакло за лабораториски, хигиенски или фармацевтски цели, градуирани или неградуирани, баждарени или небаждарени:		
7017 20 00 00	--Од друго стакло, што има линеарен коефициент на ширење-дилатација до 5×10^{-6} според Келвин, на температура меѓу 0°C и 300°C		Д2

7017 90 00 00	-Друго.....	Д2
---------------	-------------	----

ГЛАВА 71

ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ

Тар. озн.	Наименование	Извоз	Увоз
7108	Злато (вклучувајќи платинирано) необработено или во форма на полупроизводи, или во форма на прав:		
	--Немонетарно:		
7108 11 00 00	--Прав	Д8	Д8
7108 12 00 00	--Други необработени форми	Д8	Д8
7108 13	--Други полупроизводи:		
7108 13 10 00	--Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, изземајќи било каква подлога	Д8	Д8
7108 13 80 00	--Друго	Д8	Д8
7108 20 00 00	--Монетарно	Д6	Д6
7109 00 00 00	Прости метали или сребро, платинирано со злато, натаму необработени, освен како полупроизводи	Д8	Д8
7110	Платина, необработена, полупроизводи или во прав:		
	--Платина:		
7110 11 00 00	--Необработена или во прав	Д8	
7110 19	--Друго:		
7110 19 10 00	--Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, изземајќи било каква подлога	Д8	
7110 19 80 00	--Друго	Д8	
	--Паладиум:		
7110 21 00 00	--Необработен или во прав	Д8	
7110 29 00 00	--Друго	Д8	
	--Родиум:		
7110 31 00 00	--Необработен или во прав	Д8	
7110 39 00 00	--Друго	Д8	
	--Иридиум, осмиум и рутениум:		
7110 41 00 00	--Необработени или во прав	Д8	
7110 49 00 00	--Друго	Д8	
7111 00 00 00	Прости метали, сребро или злато, платинирани со платина, понатаму необработени, освен во форма на полупроизводи	Д8	
7112	Отпадоци и остатоци од благородни метали или од метал платиниран со благородни метали; други отпадоци и остатоци што содржат благородни метали или благородни метални соединенија, од видот кои главно се употребуваат за обновување на благородни метали:		
7112 30 00 00	--Пепел што содржи благородни метали или благородни метални соединенија	Д8	
	--Друго:		
7112 91 00 00	--Од злато, вклучувајќи и од метал платиниран со злато, исклучувајќи отпадоци што содржат други благородни метали	Д8	
7112 92 00 00	--Од платина, вклучувајќи од метали платинирани со платина, но исклучувајќи отпадоци што содржат други благородни метали	Д8	
7112 99 00 00	--Друго	Д8	
7118	Метални пари:		
7118 10	--Метални пари (освен златни метални пари), кои не се законско средство за плаќање:		
7118 10 10 00	--Од сребро	Д8	Д8
7118 10 90 00	--Друго	Д8	Д8
7118 90 00 00	--Друго	Д8	Д8

ГЛАВА 72

ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
7204	Отпадоци и остатоци од железо или челик; отпадни инготи, слабови и др. од железо или челик, за претопување:		
7204 10 00 00	Отпадоци и остатоци од леано железо		D4
	Отпадоци и остатоци од легиран челик:		
7204 21	Од неѓросувачки челик:		
7204 21 10 00	Со содржина по маса од 8% или поголема на никел		D4
7204 21 90 00	Друго		D4
7204 29 00 00	Друго		D4
7204 30 00 00	Отпадоци и остатоци од калаисано железо или челик		D4
	Други отпадоци и остатоци:		
7204 41	Струганици, опилки, отсечоци и исечоци и слично, вклучувајќи ги и оние во бали:		
7204 41 10 00	Струганици, опилки		D4
	Отсечоци, исечоци и слично:		
7204 41 91 00	Во бали		D4
7204 41 99 00	Друго		D4
7204 49	Друго:		
7204 49 10 00	Фрагментирано		D4
	Друго:		
7204 49 30 00	Во бали		D4
7204 49 90 00	Друго		D4
7204 50 00 00	Отпадни инготи, слабови и др. за претопување		D4

ГЛАВА 78

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВО

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
-----------	--------------	-------	------

7802 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од олово		Д4
---------------	-------------------------------------	--	----

Г Л А В А 80
КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
8002 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од калај	Д4	

Г Л А В А 81
ДРУГИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ ОД НИВ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
8101	Волфрам (тунгстен) и производи од волфрам, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8101 97 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8102	Молибден и производи од молибден, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
	-Друго:		
8102 97 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8103	Тантал и производи од тантал, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8103 30 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8104	Магнезиум и производи од магнезиум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8104 20 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8105	Кобалтно мате и други меѓупроизводи на металургијата на кобалт; кобалт и производи од кобалт, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8105 30 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8107	Кадмиум и производи од кадмиум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8107 30 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8108	Титан и производи од титан, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8108 30 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8109	Циркониум и производи од циркониум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8109 30 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8110	Антимон и производи од антимон, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8110 20 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8111 00	Манган и производи од манган, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
	--Суров манган; отпадоци и остатоци; прав:		
8111 00 19 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8112	Берилиум, хром, германиум, ванадиум, галиум, хафниум, индиум, ниобиум (колумбиум), рениум и талиум, и производи од тие метали, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
	-Берилиум:		
8112 13 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
	-Хром:		
8112 22 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8112 30	-Германиум:		
8112 30 40 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8112 40	-Ванадиум:		
	--Суров; отпадоци и остатоци; прав:		
8112 40 00 19	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
	-Талиум:		
8112 52 00 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
	---Ниобиум (колумбиум); рениум:		
8112 92 39 00	----Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
	---Галиум; индиум:		
8112 92 50 00	----Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8113 00	Кермети и производи од кермети, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8113 00 40 00	--Отпадоци и остатоци	Д4	Д4

Г Л А В А 84
НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ; НИВНИ ДЕЛОВИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
8401	Нуклеарни реактори; горивни елементи (патрони), неозрачени, за нуклеарни реактори; машини и апарати за сепарација на изотопи:		
8401 10 00 00	-Нуклеарни реактори (Еуратом)		Д4
8401 20 00 00	-Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни делови (Еуратом)		Д4
8401 30 00 00	-Горивни елементи (патрони), неозрачени (Еуратом)		Д4
8401 40 00 00	-Делови на нуклеарни реактори (Еуратом)		Д4
8412	Други погонски машини и мотори:		
8412 10	-Реактивни мотори, освен турбо-млазни:		
8412 10 90 00	--Друго	Д7*	
8412 90	-Делови:		
	---Друго:		
8412 90 30 00	----За реактивни мотори освен млазни мотори	Д7*	
8413	Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:		
	-Пумпи опремени или предвидени да бидат опремени со мерни уреди:		
8413 11 00 00	--Пумпи за точење гориво или мазиво, што се употребуваат на бензиските станици или во гаражите		Д2
8414	Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:		

* Дозволата се издава од Министерството за одбрана

8414 51	Вентилатори:	
	--За маса, за под, за сид, за прозорци, за плафон или покрив, со вграден електромотор со моќност што не надминува 125 кЊ:	
8414 51 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
8414 51 90 00	--Друго	ДЗ
8414 80	Друго:	
8414 80 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:	
8415 10	--Прозорски или сидни, самостојни или "сплит системи":	
8415 10 10 00	--Самостојни	ДЗ
8415 10 90 00	--Сплит системи	ДЗ
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415:	
8418 10	--Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати:	
8418 10 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
	--Друго:	
	--Со зафатнина што надминува 340 литри:	
8418 10 91 10	---Нови	ДЗ
8418 10 91 90	---Употребувани	Д4
	--Друго:	
8418 10 99 10	---Нови	ДЗ
8418 10 99 90	---Употребувани	Д4
	Фрижидери за домаќинството:	
8418 21	--Компресиони:	
	--Со зафатнина што надминува 340 литри:	
8418 21 10 10	---Нови	ДЗ
8418 21 10 90	---Употребувани	Д4
	--Друго:	
	--Модел за на маса:	
8418 21 51 10	---Нови	ДЗ
8418 21 51 90	---Употребувани	Д4
	--Модел за вградување:	
8418 21 59 10	---Нови	ДЗ
8418 21 59 90	---Употребувани	Д4
	--Други, со зафатнина:	
	--Што не надминува 250 литри:	
8418 21 91 10	---Нови	ДЗ
8418 21 91 90	---Употребувани	Д4
	--Што надминува 250 литри но не надминува 340 литри:	
8418 21 99 10	---Нови	ДЗ
8418 21 99 90	---Употребувани	Д4
8418 22	Абсорбциони, електрични:	
8418 22 00 10	---Нови	ДЗ
8418 22 00 90	---Употребувани	Д4
8418 29	Друго:	
8418 29 00 10	---Нови	ДЗ
8418 29 00 90	---Употребувани	Д4
8418 30	Замрзнувачи во форма на сандак, со зафатнина што не надминува 800 л:	
8418 30 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
	--Друго:	
	--Со зафатнина што не надминува 400 литри:	
8418 30 91 10	---Нови	ДЗ
8418 30 91 90	---Употребувани	Д4
	--Со зафатнина што надминува 400 литри но не надминува 800 литри:	
8418 30 99 10	---Нови	ДЗ
8418 30 99 90	---Употребувани	Д4
8418 40	Замрзнувачи од вертикален тип, со зафатнина што не надминува 900 л:	
8418 40 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
	--Друго:	
	--Со зафатнина што не надминува 250 литри:	
8418 40 91 10	---Нови	ДЗ
8418 40 91 90	---Употребувани	Д4
	--Со зафатнина што надминува 250 литри но не надминува 900 литри:	
8418 40 99 10	---Нови	ДЗ
8418 40 99 90	---Употребувани	Д4
8418 50	Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за ладење или замрзнување:	
	--Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот):	
	--За чување на замрзната храна:	
8418 50 11 10	---Нови	ДЗ
8418 50 11 90	---Употребувани	Д4
	--Друго:	
8418 50 19 10	---Нови	ДЗ
8418 50 19 90	---Употребувани	Д4
	Друг разладен мебел:	
	--За длабоко замрзнување, освен оние од тар. подброеви 8418 30 и 8418 40:	
8418 50 91 10	---Нови	ДЗ
8418 50 91 90	---Употребувани	Д4
	--Друго:	
8418 50 99 10	---Нови	ДЗ
8418 50 99 90	---Употребувани	Д4
8422	Машини за миење садови; машини за чистење или сушење шишиња или други садови; машини за полнење, затво-	

	рање, херметичко затворање или етикетирање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци:	
8422 11 00 00	---Машини за миене садови:	
8422 30 00 00	---За домаќинството	ДЗ
8423	---Машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетирање шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; машини за газирање на пијалаци	Д2
8423 10	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:	
8423 10 90 00	---Ваги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги за бебиња; ваги за домаќинството:	
8423 20 00 00	---Друго	Д2
8423 30 00 00	---Ваги за континуирано мерење на стоки на конвеери	Д2
8423 81	---Ваги за константна маса и ваги за испуштање на однапред определена маса на материјалот во кесина, вреќи или контејнери, вклучувајќи и дозирни ваги	Д2
8423 81 10 00	---Други ваги:	
8423 81 30 00	---Со максимален капацитет на мерење што не надминува 30 кг:	
8423 81 50 00	---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса	Д2
8423 81 90 00	---За вагање и етикетирање	Д2
8423 82	---Ваги за продавници	Д2
8423 82 10 00	---Друго	Д2
8423 82 90 00	---Со максимален капацитет на мерење што надминува 30 но не надминува 5000 кг:	
8423 89	---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса	Д2
8423 89 00 10	---Друго	Д2
8423 89 00 90	---Друго:	
8423 90 00 00	---Мостни (железнички)	Д2
8450	---Друго	Д2
8450 11	Тегови за ваги од сите видови; делови на ваги	Д2
8450 11 11 00	Машини за перење, за домаќинството или пералниците, вклучувајќи машини кои и перат и сушат:	
8450 11 19 00	---Машини, со капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг:	
8450 11 90 00	---Потполно автоматски:	
8450 12 00 00	---Со капацитет на суви алишта што не надминува 6 кг:	
8450 19 00 00	---Со врата на предната страна	ДЗ
8451	---Со врата на врвот	ДЗ
8451 21	---Со капацитет на суви алишта што надминува 6 кг но не надминува 10 кг	ДЗ
8451 21 10 00	---Други, со вграден центрифугален уред за сушење	ДЗ
8451 21 90 00	---Други	ДЗ
8451 30	Машини (освен машините од тар. број 8450) за перење, чистење, цедење (на алишта), сушење, пеглање (вклучувајќи и преси за фиксирање), белење, бојосување, апретирање, довршување, превлечување или импрегнирање на текстилно предиво, ткаенини или плетенини, или на готови текстилни предмети и машини за нанесување на паста на основната ткаенина или на друга подлога што се користи во производството на подни покривки како што е линолеумот; машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење или запчесето изрежување на текстилни ткаенини:	
8451 30 10 00	---Машини за сушење:	
8452	---Со капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг:	
8452 10	---Со капацитет на суви алишта што не надминува 6 кг	ДЗ
8452 10 11 00	---Со капацитет на суви алишта што надминува 6 кг но не надминува 10 кг	ДЗ
8467	---Машини и преси за пеглање (вклучувајќи и преси за фиксирање):	
8467 21	---Електрично загревани, со моќност:	
8467 21 10 00	---Што не надминува 2500 Њ	ДЗ
8467 21 91 00	Машини за шиене, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капади специјално предвидени за машини за шиене; игли за машини за шиене:	
8467 21 99 00	---Машини за шиене за домаќинство:	
8467 22	---Машини за шиене (пришивање само со убод), со глави со маса што не надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако се со мотор; глави за машини за шиене (пришивање само со убод), со маса што не надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако се со мотор:	
8467 22 10 00	---Машини за шиене со поединечна вредност (без рамки, маси или мебел) повеќе од 65 евра	ДЗ
8467 22 30 00	Рачни алатки, пневматски, хидраулични или со вграден електричен или неелектричен мотор:	
8467 22 90 00	---Со вграден електромотор:	
8467 29	---Дупчалки од сите видови:	
8467 29 10 00	---За работа без надворешен извор на енергија	ДЗ
8467 29 10 00	---Друго:	
8467 29 30 00	---Електропневматски	ДЗ
8467 29 51 00	---Друго	ДЗ
8467 29 53 00	---Пили:	
8467 29 59 00	---Верижни пили	ДЗ
8467 29 70 00	---Циркуларни пили	ДЗ
8467 29 80 00	---Друго	ДЗ
8467 29 90 00	---Друго:	
8470	---За обработка на текстилни материјали	ДЗ
8470	---Друго:	
8470	---За работа без надворешен извор на енергија	ДЗ
8470	---Друго:	
8470	---За брусење и пескарење:	
8470	---За аголно брусење	ДЗ
8470	---За пескарење	ДЗ
8470	---Друго	ДЗ
8470	---За рендисување	ДЗ
8470	---Ножици за жива ограда, секачи за трева	ДЗ
8470	---Друго	ДЗ
8470	Друг алат:	
8470	---Верижни пили	ДЗ
8470	---Друго	ДЗ
8470	Машини за сметање и табелни машини за снимање, репродукција и покажување на податоци, со пресметковни функции; книговодствени машини, машини за франкирање, машини за издавање билети и слични машини, со вграден уред за сметање; регистар каси:	

8470 21 00 00	-Други електронски машини за сметање:	
8470 29 00 00	--Со вграден уред за печатење.....	ДЗ
8470 30 00 00	-Други	ДЗ
8470 50 00 00	-Други машини за сметање	ДЗ
8471	-Регистар-каси	ДЗ
	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 10	--Аналогни или хибридни машини за автоматска обработка на податоци:	
8471 10 10 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
8471 10 90 00	---Друго	ДЗ
8471 30 00 00	--Портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса не поголема од 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј	ДЗ
	-Други дигитални машини за автоматска обработка на податоци:	
8471 41	--Што во исто куќиште имаат најмалку една централна единица, како и една влезна и излезна единица, или една комбинирана влезно-излезна единица:	
8471 41 10 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
8471 41 90 00	---Друго	ДЗ
8471 49	--Друго, испорачани како системи:	
8471 49 10 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
	---Друго:	
8471 49 90 10	----Нови	ДЗ
8471 50	--Дигитални единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 или 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
8471 50 10 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
8471 50 90 00	---Друго	ДЗ
8471 60	--Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 10 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
	---Друго:	
8471 60 40 00	----Печатари	ДЗ
8471 60 90 00	----Друго	ДЗ*
8479	Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	
8479 50 00 00	-Индустриски работи, на друго место неспомнати ниту опфатени	Д7*
	-Други машини и механички уреди:	
8479 89	--Друго:	
8479 89 98 00	----Друго	Д7**

3* Дозволата не е потребна при увоз на маус (глушец) и командна палка (joystick)

7* Дозволата се издава од Министерството за одбрана

7** Дозволата е потребна само за ракетни лансирни рампи и кули која се издава од Министерството за одбрана

Г Л А В А 85

ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И ОПРЕМА И НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКИ И ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
8504	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, испрвувачи) и индуктивни калемии:		
8504 31	-Други трансформатори:		
	--Со моќност што не надминува 1 кВА:		
	---Друго:		
	----Мерни трансформатори:		
8504 31 31 00	-----Напонски		Д2
8504 31 39 00	-----Друго		Д2
8504 32	--Со моќност што надминува 1 кВА но не надминува 16 кВА:		
	---Друго:		
8504 32 30 00	----Мерни трансформатори		Д2
8504 32 90 00	----Друго		Д2
8509	Електромеханички апарати за домаќинството, со вграден електромотор:		
8509 10	-Правосмукалки, вклучувајќи правосмукалки за суво и влажно чистење:		
8509 10 10 00	--Со напон од 110 В или повеќе		ДЗ
8509 10 90 00	--Со напон помал од 110 В		ДЗ
8509 20 00 00	-Апарати за мазнење на под		ДЗ
8509 30 00 00	-Кујнски апарати за ситнење на отпадоци		ДЗ
8509 40 00 00	-Апарати за мелење и мешање на храна; соковници за овошје или зеленчук		ДЗ
8509 80 00 00	-Други апарати		ДЗ
8510	Апарати за бричење, апарати за потпишување и стрижење, со вграден електромотор:		
8510 10 00 00	-Апарати за бричење		ДЗ
8510 20 00 00	-Апарати за стрижење		ДЗ
8510 30 00 00	-Апарати за потпишување		ДЗ
8515	Машини и апарати за меко и тврдо лемење или заварување, електрични (вклучувајќи и електрично загреван гас), ласерски или врз принцип на друга светлост или фотонски сноп, ултразвук, електронски сноп, магнетни импулси или лак на плазма вклучувајќи ги и оние што можат да вршат сечење; електрични машини и апарати за врело прскање на метали или на кермети:		
	-Машини и апарати за меко или тврдо лемење:		
8515 11 00 00	--Лемилки и пиштоли за меко лемење		ДЗ
8515 19 00 00	--Друго		ДЗ
	-Машини и апарати за заварување на метали со електролак (вклучувајќи и лак на плазма):		
8515 39	--Други:		

8515 39 90 00	---За рачно заварување со обложени електроди, испорачани комплетно со глава за заварување или сечење:	
8516	---Друго	ДЗ
8516 10	Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи; електрични апарати за греење простор и електрични уреди за греење почва; електротермички апарати за уредување коса (на пример апарати за сушење коса, апарати за ондулација) и апарати за сушење раце; електрични пегли; други електротермички уреди за домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние од тар. број 8545:	
8516 10 11 00	---Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи:	
8516 10 11 00	---Грејачи на вода:	
8516 10 19 00	---Проточни	ДЗ*
8516 21 00 00	---Други	ДЗ*
8516 21 00 00	---Електрични апарати за загревање простории и електрични апарати за загревање почва:	
8516 29	---Грејни радијатори	ДЗ
8516 29 10 00	---Друго:	
8516 29 50 00	---Радијатори наполнети со течност	ДЗ
8516 29 91 00	---Конвекциони греачи	ДЗ
8516 29 99 00	---Друго:	
8516 31	---Со вграден вентилатор	ДЗ
8516 31 10 00	---Друго	ДЗ
8516 31 90 00	---Електро-термички апарати за уредување коса или сушење раце:	
8516 32 00 00	---Апарати за сушење коса:	
8516 33 00 00	---Хауби за сушење	ДЗ
8516 40	---Друго	ДЗ
8516 40 10 00	---Други апарати за уредување на коса	ДЗ
8516 40 90 00	---Апарати за сушење раце	ДЗ
8516 50 00 00	---Електрични пегли:	
8516 60	---На пареа	ДЗ
8516 60 10 00	---Друго	ДЗ
8516 60 59 00	---Микробранови печки	ДЗ
8516 60 70 00	---Други печки; шпорети, решоа и плочи за вриење; скари и ражни:	
8516 60 80 00	---Шпорети (кои во себе содржат рерна и грејна плоча)	ДЗ
8516 60 90 00	---Решоа и плочи за вриење и греење:	
8516 71 00 00	---Друго	ДЗ
8516 72 00 00	---Скари и ражни	ДЗ
8516 79	---Рерни за вградување	ДЗ
8516 79 20 00	---Друго	ДЗ
8516 79 70 00	---Други електротермички уреди:	
8517	---Апарати за подготвување кафе или чај	ДЗ
8517 11 00 00	---Тостери	ДЗ
8517 19	---Друго:	
8517 19 10 00	---Фритези	ДЗ
8517 19 90 00	---Друго	ДЗ
8517 21 00 00	Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	
8517 22 00 00	---Телефонски апарати (телефони); видеофони:	
8517 30 00 00	---Жични телефонски апарати (телефони) со безжична слушалка	ДЗ
8518	---Други:	
8518 40	---Видеофони	ДЗ
8518 50	---Други	ДЗ
8518 50 10 00	---Телефакси и телепринтери:	
8519	---Телефакси	ДЗ
8519 10 00 00	---Телепринтери	ДЗ
8519 21 00 00	---Комутациони апарати за телефонија или телеграфија	ДЗ
8519 29 00 00	Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки и слушалки за едно уво, без или во комбинација со микрофон и комплети од еден микрофон и еден или повеќе звучници; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплети за засилување на звукот:	
8520	---Аудио-фреквентни електрични засилувачи:	
8520 10 00 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
8520 20 00 00	---Електрични комплети за засилување на звук:	
8520 30 00 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	ДЗ
8520 40 00 00	Грамофони, со и без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук:	
8520 50 00 00	---Грамофони што се вклучуваат со метални пари или со жетон	ДЗ
8520 60 00 00	---Други грамофони со засилувач:	
8520 70 00 00	---Без звучник	ДЗ
8520 80 00 00	---Други	ДЗ
8520 90 00 00	---Грамофони без сопствен засилувач:	
8521 00 00 00	---Со механизам за автоматско менување на плочи	ДЗ
8521 10 00 00	---Други	ДЗ
8521 20 00 00	Апарати за репродукција на диктат:	ДЗ
8521 30 00 00	---Други апарати за репродукција на звук:	
8521 40 00 00	---Други:	
8521 50 00 00	---Со ласерски систем за отчитување:	
8521 60 00 00	---За употреба во моторни возила, тип што употребува дискови со пречник што не надминува 6,5 см	ДЗ
8521 70 00 00	---Други	ДЗ
8521 80 00 00	---Други	ДЗ
8522	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук:	
8522 10 00 00	---Апарати за диктирање што не можат да работат без надворешен извор на енергија	ДЗ
8522 20 00 00	---Апарати за одговарање на телефонски повици	ДЗ
8522 30 00 00	---Други магнетофони со вградени уреди за репродукција на звук:	
8522 40 00 00	---Друго:	
8522 50 00 00	---Што користат магнетни ленти на калем, кои овозможуваат снимање или репродукција на звук било со една брзина од 19 см/сек или со повеќе брзини, ако тие сочинуваат само 19 см/сек и помали брзини	ДЗ

* Дозволата е потребна само за електрични бојлери за домашна употреба. Дозволата не е потребна за греачи за вградување во бојлери (како резервни делови)

8520 39 90 00	---Друго	Д3
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:	
8521 10	---Со магнетна лента:	
8521 10 10 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	Д3
	---Друго:	
	---Кои употребуваат лента со ширина што не надминува 1,3 см и кои вршат снимање или репродукција со брзина на лента што не надминува 50 мм во секунда:	
8521 10 30 10	---Нови	Д3
8521 10 30 90	---Употребувани	Д4
	---Друго:	
8521 10 80 10	---Нови	Д3
8521 10 80 90	---Употребувани	Д4
8521 90	---Други:	
8521 90 00 10	---Нови	Д3
8521 90 00 90	---Употребувани	Д4
8525	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери; дигитални камери:	
8525 10 10 00	---Радиотелеграфски или радиотелефонски апарати за употреба во цивилни воздухоплови	Д10
	---Друго:	
8525 10 50 00	---Радиотелеграфски или радиотелефонски апарати	Д10
8525 10 80 00	---Друго	Д10
8525 20	Предаватели со вграден приемник:	
8525 20 10 00	---Радиотелеграфски или радиотелефонски апарати, за употреба во цивилни воздухоплови	Д10
	---Друго:	
8525 20 91 00	---За целуларни системи (мобилни телефони)	Д3
8525 20 99 00	---Друго	Д10
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување:	
8526 10	---Радари:	
8526 10 10 00	---За употреба во цивилни воздухоплови	Д10
8526 10 90 00	---Друго	Д7*
	---Друго:	
8526 91	---Радионавигациони апарати:	
8526 91 90 00	---Друго	Д7*
8526 92	---Уреди за радиодалечинско управување:	
8526 92 90 00	---Друго	Д7*
8527	Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто кукиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник:	
	---Радиодифузни приемници што можат да работат без надворешен извор на енергија, вклучувајќи и такви апарати што исто така можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија:	
8527 29 00 00	---Друго	Д3
8528	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:	
	---Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
8528 12	---Во боја:	
8528 12 10 00	---Уреди за телевизиска проекција	Д3
8528 12 20 00	---Апарати со вграден видео рекордер или плеер	Д3
	---Друго:	
	---Со интегрална цевка:	
	---Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5 со дијагонална димензија на екран:	
	---Што не надминува 42 см:	
8528 12 52 10	---Нови	Д3
8528 12 52 90	---Употребувани	Д4
	---Што надминува 42 см но не надминува 52 см:	
8528 12 54 10	---Нови	Д3
8528 12 54 90	---Употребувани	Д4
	---Што надминува 52 см но не надминува 72 см:	
8528 12 56 10	---Нови	Д3
8528 12 56 90	---Употребувани	Д4
	---Што надминува 72 см:	
8528 12 58 10	---Нови	Д3
8528 12 58 90	---Употребувани	Д4
	---Друго:	
	---Со прикажувачки параметри што не надминува 625 линии, со дијагонална димензија на екран:	
8528 12 62 00	---Што не надминува 75 см	Д3
8528 12 66 00	---Што надминува 75 см	Д3
8528 12 70 00	---Со прикажувачки параметри што надминува 625 линии	Д3
	---Друго:	
	---Со екран:	
8528 12 81 00	---Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5	Д3
8528 12 89 00	---Друго	Д3
	---Без екран:	
	---Видео тјунери:	
8528 12 91 00	---Апарати со микропроцесорски уреди во кои е вграден модем за поддршка на Интернет, и со функција на интерактивна размена на информации, погодни да примаат телевизиски сигнали (лет-топ кутии со комуникациска функција)	Д3
	---Друго:	
8528 12 94 00	---Дигитални (вклучувајќи комбинација на дигитални и аналогни)	Д3
8528 12 95 00	---Друго	Д3
8528 12 98 00	---Друго	Д3

* Дозволата се издава од Министерството за одбрана

8528 13	---Црно-бели или други еднобојници:	
8528 13 00 10	---Нови	Д3
8528 13 00 90	---Употребувани	Д4
	---Видео-монитори:	
8528 21	---Во боја:	
	---Со катодна цевка:	
	---Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5:	
8528 21 14 10	---Нови	Д3
8528 21 14 90	---Употребувани	Д4
	---Друго:	
	---Со прикажувачки параметри што не надминува 625 линии:	
8528 21 16 10	---Нови	Д3
8528 21 16 90	---Употребувани	Д4
	---Со прикажувачки параметри што надминува 625 линии:	
8528 21 18 10	---Нови	Д3
8528 21 18 90	---Употребувани	Д4
	---Друго:	
8528 21 90 10	---Нови	Д3
8528 21 90 90	---Употребувани	Д4
8528 22	---Црно-бели или други еднобојници:	
8528 22 00 10	---Нови	Д3
8528 22 00 90	---Употребувани	Д4
8528 30	---Видео проектори:	
	---Кои работат со помош на рамен дисплеј (на пример, уред со течен кристал), погоден за прикажување на дигитални информации кои се добиваат од машина за автоматска обработка на податоци:	
8528 30 05 10	---Нови	Д3
8528 30 05 90	---Употребувани	Д4
	---Друго:	
	---Во боја:	
8528 30 20 10	---Нови	Д3
8528 30 20 90	---Употребувани	Д4
	---Црно бели или други еднобојници:	
8528 30 90 10	---Нови	Д3
8528 30 90 90	---Употребувани	Д4
8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релен, стопувачки осигурувачи, пригушувачи на бранови со висока фреквенција, вклучници, штекери, сијалични грла, разводни кутии), за напони што не надминува 1000 В:	
	---Сијалични грла, вклучници и штекери:	
8536 61	---Сијалични грла:	
8536 61 10 00	---Со едисонов навој	Д3*
8536 61 90 00	---Друго	Д3*
8548	Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	
8548 10	---Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори:	
8548 10 10 00	---Потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии	Д4
	---Потрошени електрични акумулатори:	
8548 10 21 00	---Оловни акумулатори	Д4
8548 10 29 00	---Друго	Д4
	---Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори:	
8548 10 91 00	---Што содржат олово	Д4
8548 10 99 00	---Друго	Д4

* Дозволата не е потребна при увоз на сијалични грла наменети за употреба во возила

Г Л А В А 87

ВОЗИЛА ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА, И НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
8701	Трактори (освен оние од тар. број 8709):		
8701 20	---Друмски влекачи за полуприколки:		
8701 20 90 00	---Употребувани		Д5
8703	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:		
	---Други возила, со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички:		
8703 21	---Со зафатнина на цилиндарот што не надминува 1000 см ³ :		
8703 21 90 00	---Употребувани		Д5
8703 22	---Со зафатнина на цилиндарот што надминува 1000 см ³ но не надминува 1500 см ³ :		
8703 22 90 00	---Употребувани		Д5
8703 23	---Со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500 см ³ но не надминува 3000 см ³ :		
8703 23 90 00	---Употребувани		Д5
8703 24	---Со зафатнина на цилиндарот што надминува 3000 см ³ :		
8703 24 90 00	---Употребувани		Д5

	-Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):	
8703 31	--Со зафатнина на цилиндарот што не надминува 1500 см ³ :	
8703 31 90 00	---Употребувани	D5
8703 32	--Со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500 см ³ но не надминува 2500 см ³ :	
8703 32 90 00	---Употребувани	D5
8703 33	--Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
8703 33 90 00	---Употребувани	D5
8703 90	-Други:	
8703 90 10 00	--Со електрични мотори	D5
8703 90 90 00	--Друго	D5
8704	Моторни возила за превоз на стоки:	
8704 21	-Други, со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):	
8704 21 10 00	--Со бруто маса што не надминува 5 т:	
	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)	D4
	---Друго:	
8704 21 39 00	---Со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см ³ :	
	---Употребувани	D5
	---Со мотор со зафатнина на цилиндар што не надминува 2500 см ³ :	
8704 21 99 00	---Употребувани	D5
8704 22	--Со бруто-маса што надминува 5 т но не надминува 20 т:	
8704 22 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)	D4
	---Друго:	
8704 22 99 00	---Употребувани	D5
8704 23	--Со бруто маса што надминува 20 т:	
8704 23 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)	D4
	---Друго:	
8704 23 99 00	---Употребувани	D5
8704 31	-Други, со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички:	
8704 31 10 00	--Со бруто маса што не надминува 5 т:	
	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)	D4
	---Друго:	
8704 31 39 00	---Со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 2800 см ³ :	
	---Употребувани	D5
	---Со мотор со зафатнина на цилиндар што не надминува 2800 см ³ :	
8704 31 99 00	---Употребувани	D5
8704 32	--Со бруто маса што надминува 5 т:	
8704 32 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)	D4
	---Друго:	
8704 32 99 00	---Употребувани	D5
8704 90 00 00	-Други	D5
8705	Моторни возила за специјални намени (на пример, самотоварни возила за превоз на дефектни возила, возила дигалки, пожарникарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила за прскање или посипување, возила-подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или на стоки:	
8705 40 00 00	-Возила со вградени бетонски мешалки	D5
8705 90	-Друго:	
8705 90 10 00	--Самотоварни возила за превоз на дефектни возила	D5
8708	Делови и прибор за моторни возила од тар. броеви 8701 до 8705:	
8708 70	-Тркала, нивни делови и прибор:	
	---Друго:	
8708 70 50 00	---Тркала од алуминиум; делови и прибор за тркала, од алуминиум	D4*
8708 70 91 00	---Тркала во форма на ѕвезда, лиени во едно парче, од железо или челик	D4*
8708 70 99 00	---Друго	D4*
8710 00 00 00	Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, вклучувајќи и опремени со вооружување, и нивни делови	D7
8716	Приколки и полуприколки; други возила, несоодни; нивни делови:	
8716 10	-Приколки и полуприколки од каравански тип, за домување или кампување:	
8716 10 10 00	--Каравани што се склопуваат	D5
	---Други, со маса:	
8716 10 91 00	---Што не надминува 750 кг	D5
8716 10 94 00	---Што надминува 750 кг но не надминува 1600 кг	D5
8716 10 96 00	---Што надминува 1600 кг но не надминува 3500 кг	D5
8716 10 99 00	---Што надминува 3500 кг	D5
8716 20 00 00	-Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели	D5
	---Други приколки и полуприколки за превоз на стоки:	
8716 31 00 00	---Приколки-цистерни и полуприколки-цистерни	D5
8716 39	-Други:	
8716 39 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материји (Еуратом)	D5
	---Други:	
8716 39 30 00	---Нови:	
	---Полуприколки	D5
	---Други:	
8716 39 51 00	---Едноосовински	D5
8716 39 59 00	---Други	D5
8716 39 80 00	---Употребувани	D5
8716 40 00 00	-Други приколки и полуприколки	D5

- Дозволата е потребна само за тркала со употребувани надворешни гуми

Г Л А В А 88

ВОЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА, И НИВНИ ДЕЛОВИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
-----------	--------------	-------	------

8802	Други воздухоплови (на пример, хеликоптери, авиони); космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитали и средства за лансирање на космички летала:		
8802 60	--Космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитали и средства за лансирање на космички летала:		
8802 60 10 00	--Космички летала (вклучувајќи сателити).....	D7*	
8802 60 90 00	--Суборбитали и средства за лансирање на космички летала.....	D7*	
8803	Делови на стоки од тар. број 8801 или 8802:		
8803 90	--Друго:		
8803 90 20 00	--Од космички летала (вклучувајќи сателити).....	D7*	
8803 90 30 00	--Од суборбитали и средства за лансирање на космички летала.....	D7*	
*	Дозволата се издава од Министерството за одбрана		

ГЛАВА 89

БРОДОВИ, ЧАМЦИ И ПЛОВЕЧКИ КОНСТРУКЦИИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
8906	Други пловила, вклучувајќи и воени бродови и чамци за спасување, освен чамци на весла:		
8906 10 00 00	--Воени бродови.....	D7	D7

ГЛАВА 90

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ, НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призма, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви елементи од оптички необработено стакло:		
9001 30 00 00	--Контактни леќи.....		D1
9009	Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактено копирање и апарати за термичко копирање:		
9009 11 00 00	--Електростатички апарати за фотокопирање:		
9009 12 00 00	--За репродукција на оригинал директно на копија (директна постапка).....		D3
	--За репродукција од оригинална копија преку посебна подлога (индиректна постапка).....		D3
	--Други апарати за фотокопирање:		
9009 21 00 00	--Со вграден оптички систем.....		D3
9009 22 00 00	--Од контактен тип.....		D3
9009 30 00 00	--Апарати за термичко копирање.....		D3
9015	Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далномери:		
9015 10	--Далномери:		
9015 10 10 00	--Електронски.....		D2
9015 10 90 00	--Друго.....		D2
9015 20	--Теодолити и тахеометри:		
9015 20 10 00	--Електронски.....		D2
9015 20 90 00	--Друго.....		D2
9015 30	--Нивелири:		
9015 30 10 00	--Електронски.....		D2
9015 30 90 00	--Друго.....		D2
9016 00	Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и оние со тегови:		
9016 00 10 00	--Ваги.....		D2
9016 00 90 00	--Делови и прибор.....		D2
9017	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на пр, мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:		
9017 30	--Микрометарски мерила, шублери и калибрачки мерила:		
9017 30 10 00	--Микрометарски мерила и шублери.....		D2
9017 30 90 00	--Друго (исклучувајќи калибрачки мерила со уреди за подесување од тар. број 9031).....		D2
9017 80	--Други инструменти:		
9017 80 10 00	--Мерни шипки, мерни траки и ленири со мерна подеа.....		D2
9017 80 90 00	--Друго.....		D2
	--Шприцеви, игли, катетри, канили и слично:		
9018 31	--Шприцеви, со или без игли:		
9018 31 10 00	--Од пластични маси.....		D1
9018 31 90 00	--Друго.....		D1
9018 32	--Цевчести метални игли и хируршки игли за шиене:		
9018 32 10 00	--Цевчести метални игли.....		D1
9018 32 90 00	--Хируршки игли за шиене.....		D1
9018 39 00 00	--Друго.....		D1
9018 90	--Други инструменти и апарати:		
9018 90 10 00	--Инструменти и апарати за мерење на крвен притисок.....		D2
9018 90 30 00	--Опрема за дијализа (вештачки бубрези, бубрежни машини, дијализатори).....		D1
9021	Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат, или вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или инвалидноста:		
	--Други вештачки делови на телото:		
9021 31 00 00	--Вештачки зглобови.....		D1
9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на кинење или збивање, еластичност или на други механички својства на материјалите (на пр, на метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса):		
9024 10	--Машини и апарати за испитување на метали:		
9024 10 10 00	--Електронски.....		D2

9024 10 91 00	--Друго:	
9024 10 93 00	--Универзални или за испитување на цврстина на кинење	D2
9024 10 99 00	--За испитување на тврдоста	D2
9024 80	--Друго	D2
9024 80 10 00	--Други машини и апарати:	
	--Електронски	D2
	--Друго:	
9024 80 91 00	--За испитување на текстил, хартија или картон	D2
9024 80 99 00	--Друго	D2
9024 90 00 00	--Делови и прибор	D2
9025	Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање:	
	--Термометри и пирометри, што не се комбинирани со други инструменти:	
9025 11	--Полнети со течност, за директно отчитување:	
9025 11 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	D2
	--Друго:	
9025 11 91 00	--Клинички или ветеринарни	D2
9025 11 99 00	--Друго	D2
9025 19	--Други:	
9025 19 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	D2
	--Друго:	
9025 19 91 00	--Електронски	D2
9025 19 99 00	--Друго	D2
9025 80	--Други инструменти:	
9025 80 15 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	D2
	--Друго:	
9025 80 20 00	--Барометри, некомбинирани со други инструменти	D2
	--Друго:	
9025 80 91 00	--Електронски	D2
9025 80 99 00	--Друго	D2
9025 90	--Делови и прибор:	
9025 90 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	D2
9025 90 90 00	--Друго	D2
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи голедини на течностите или на гасовите (на пр, мерачи на протекот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количеството на топлотата), освен инструментите и апаратите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032:	
9026 10	--За мерење или контрола на протокот или на нивото на течностите:	
9026 10 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	D2
	--Друго:	
9026 10 51 00	--Електронски:	D2
9026 10 59 00	--Мерачи на проток	D2
	--Друго:	
9026 10 91 00	--Мерачи на проток	D2
9026 10 99 00	--Друго	D2
9026 20	--За мерење или контрола на притисокот:	
9026 20 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	D2
	--Друго:	
9026 20 30 00	--Електронски	D2
	--Друго:	
9026 20 50 00	--Спирални или метални мерачи на притисок со мембрана	D2
9026 20 90 00	--Друго	D2
9026 80	--Други инструменти и апарати:	
9026 80 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	D2
	--Друго:	
9026 80 91 00	--Електронски	D2
9026 80 99 00	--Друго	D2
9027	Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи (на пр, полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични или фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми:	
9027 10	--Апарати за анализа на гас или на чад:	
9027 10 10 00	--Електронски	D2
9027 10 90 00	--Други	D2
9027 20 00 00	--Хроматографи и инструменти за електрофореза	D2
9027 30 00 00	--Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени)	D2
9027 40 00 00	--Експозиметри	D2
9027 50 00 00	--Други инструменти и апарати што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени)	D2
9027 80	--Други инструменти и апарати:	
	--Електронски:	
9027 80 11 00	--pX метри, рХ метри и други апарати за мерење на спроводливост	D2
	--Друго:	
9027 80 91 00	--Вискозиметри, порозиметри и дилатометри	D2
9027 80 97 00	--Друго	D2
9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждачење:	
9028 10 00 00	--Гасометри	D2
9028 20 00 00	--Мерачи на течности	D2
9028 30	--Електрични броила:	
	--За наизменична струја:	
9028 30 11 00	--Еднофазни	D2
9028 30 19 00	--Повеќефазни	D2
9028 30 90 00	--Друго	D2
9029	Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и тахиметри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015;	

9029 10	стробоскопи: -Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично:	
9029 10 10 00	--Електрични или електронски бројачи на обртите, за употреба во цивилни воздухоплови.....	Д2
9029 10 90 00	--Друго.....	Д2
9029 20	-Покажувачи на брзината и тахиметри; стробоскопи: --Покажувачи на брзина и тахиметри:	
	---Друго:	
9029 20 39 00	---Друго.....	Д2
	-Други инструменти и апарати, за мерење или контрола на напон, јачина на струја, отпор или моќност, без уреди за регистрирање:	
9030 31	--Мултиметри:	
9030 31 90 00	---Друго.....	Д2
9030 39	--Други:	
	---Друго:	
9030 39 30 00	---Електронски.....	Д2
	---Друго:	
9030 39 91 00	---Волтметри.....	Д2
9030 39 99 00	---Друго.....	Д2
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили:	
9031 80	-Други инструменти, апарати и машини:	
	--Друго:	
	---Друго:	
9031 80 91 00	---За мерење или контролирање на геометриски големина.....	Д2
9031 80 99 00	---Друго.....	Д2

Г Л А В А 9 1

ЧАСОВНИЦИ И НИВНИ ДЕЛОВИ

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
9101	Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, со кукиште од благороден метал или од метал платиниран со благороден метал:		
	-Други:		
9101 91	--Електрично напојувани:		
9101 91 00 10	---Штоперици.....		Д2
9101 99	--Други:		
9101 99 00 10	---Штоперици.....		Д2
9102	Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9101:		
	-Други:		
9102 91	--Електрично напојувани:		
9102 91 00 10	---Штоперици.....		Д2
9102 99	--Други:		
9102 99 00 10	---Штоперици.....		Д2
9106	Апарати за регистрирање на време и датум и апарати за мерење, регистрирање или на друг начин покажување на временски интервали, со часовници или со механизам за лични часовници или со синхрон-мотор (на пр, за регистрирање само на време, или на време и на датум):		
	-Апарати за регистрирање само на време; апарати за регистрирање и на време и на датум.....		Д2
9106 10 00 00	-Паркинг-часовници.....		Д2
9106 90	-Други:		
9106 90 10 00	--Мерачи на кратки временски периоди (бројачи на минути, бројачи на секунди, штоперици за на маса).....		Д2
9106 90 90 00	--Друго.....		Д2
9107 00 00 00	Временски прекинувачи, со механизам за часовници или со синхрон-мотор.....		Д2

Г Л А В А 9 3

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
9301	Воено оружје, освен револверите, пиштолите и оружјата од тар. број 9307:		
	-Артилериско оружје (на пример, топови, хаубици и минофрлачи):		
9301 11 00 00	--Самоодни.....	Д7	Д7
9301 19 00 00	--Друго.....	Д7	Д7
9301 20 00 00	-Ракетни лансери; фрлачи на пламен, лансери на рачни гранати; цевки за исфрлање на торпеда и слични проектори.....	Д7	Д7
	-Друго.....	Д7	Д7
9301 90 00 00	Револвери и пиштоли, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9303 или 9304.....	Д7	Д7
9302 00 00 00	Друго огнено оружје и слични уреди што функционираат со палење на експлозивно полнење (на пр, спортски пушки, сачмарки и ловечки и спортски карабини, огнено оружје што се полни однапред, сигнални пиштоли и други направи предвидени за исфрлување само на сигнални ракети, пиштоли и револвери за истрелување на маневарска муниција, пиштоли со поврзан клин за хумано убивање на животни, фрлачи на бродски јажиња):		
9303 10 00 00	-Огнено оружје што се полни однапред.....	Д7	Д7
9303 20	-Други спортски, ловечки пушки-сачмарки, вклучувајќи и комбинација на сачмарки и карабини:		
9303 20 10 00	--Со една мазна цевка.....	Д7	Д7
9303 20 95 00	--Друго.....	Д7	Д7
9303 30 00 00	-Други спортски и ловечки пушки.....	Д7	Д7
9303 90 00 00	-Друго.....	Д7	Д7
9304 00 00 00	Друго оружје (на пример, пружински, воздушни или гасни пушки и пиштоли, пендреци), освен оружјето од тар. број 9307.....	Д7	Д7
9305	Делови и прибор на производите од тар. броеви 9301 до 9304:		
9305 10 00 00	-За револвери или пиштоли.....	Д7	Д7

9305 21 00 00	--За пушки-сачмарки, карабини од тар. број 9303:		
9305 29 00 00	--Цевки за пушки-сачмарки	Д7	Д7
	--Друго	Д7	Д7
	--Друго:		
9305 91 00 00	--Од воено оружје од тар. број 9301	Д7	Д7
9305 99 00 00	--Друго	Д7	Д7
9306	Бомби, гранати, торпеда, мини, ракети и слична воена муниција и нивни делови; куршуми, друга муниција и проектили и нивни делови, вклучувајќи и сачма и чепови за фишеци:		
9306 10 00 00	-Муниција за алат за заковување или сличен алат или за пиштоли со врзан клин за хумано убивање на животни, и нивни делови	Д7	Д7
	-Муниција за пушки-сачмарки и делови за таа муниција; муниција за воздушни пушки:		
9306 21 00 00	--Фишеци	Д7	Д7
9306 29	--Друго:		
9306 29 40 00	--Чаури	Д7	Д7
9306 29 70 00	--Друго	Д7	Д7
9306 30	-Друга муниција и нејзини делови:		
9306 30 10 00	--За револвери и пиштоли од тар. број 9302 и за автоматски пушки од тар. број 9301	Д7	Д7
	--Друго:		
9306 30 30 00	--За воено оружје	Д7	Д7
	--Друго:		
9306 30 91 00	---Муниција за централни сигнални ракети	Д7	Д7
9306 30 93 00	---Муниција за рабно сигнални ракети	Д7	Д7
9306 30 98 00	---Друго	Д7	Д7
9306 90	-Друго:		
9306 90 10 00	--За воено оружје	Д7	Д7
9306 90 90 00	--Друго	Д7	Д7
9307 00 00 00	Мечови, саби, бајонети, копја и слични оружја, нивни делови и футроли за тоа оружје	Д7	Д7

Г Л А В А 9 6
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
9602 00	Обработени материјали од растително или минерално потекло за резбарење и производи од тие материјали; производи обликувани или резбарени од восок, стеарин, природни гуми или природни смоли или од маса за моделирање, и други обликувани или резбарени производи, на друго место неспомнати ниту опфатени; обработен, нестврднат желатин (освен желатинот што се распоредува во тар. број 3503) и производи од нестврднат желатин:		
9602 00 00 10	-Капсули од желатин за фармацевтски намени		Д1*

Д1* се однесува за фармацевтската индустрија

Г Л А В А 9 7
ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
9701	Слики, цртежи и пастели, изработени во целост со рака, освен цртежите од тар. број 4906 и другите рачно боени или рачно украсени занаетчиски производи; колаж и слични декоративни плочи:		
9701 10 00 00	-Слики, цртежи и пастели	Д9	
9701 90 00 00	-Друго	Д9	
9702 00 00 00	Оригинални гравури, печатени слики и литографии	Д9	
9703 00 00 00	Оригинални скулптури и бисти, од било кој материјал	Д9	
9705 00 00 00	Колекции и примероци од зоолошки, ботанички, минералозшки, анатомски, историски, археолошки, палеонтолошки, етнографски или нумизматички интерес	Д9	
9706 00 00 00	Антиквитети (старини), стари повеќе од 100 години	Д9	

СПИСОК НА ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРСОРИ
(ПРИЛОГ 2)

Тарифна ознака	НАИМЕНОВАНИЕ
1211 90 98 11	Канабис -растение (<i>Canabis sat</i>)
1211 90 98 12	(<i>Papaver bracteatum</i>)
1211 30 00 00	Лисја од кока-растение
1301 90 90 10	Канабис смола
1302 11 00 00	Опиум
1302 19 98 11	Канабис (<i>Canabis</i>) екстракт, тинктура
1302 19 98 13	Паста од кока-растение
2841 61 00 00	Калиум перманганат
2843 30 00 01	Мескалин аурихлорид
2843 30 00 02	Пиперидин аурихлорид
2843 90 90 01	Норкодеин платинхлорид
2843 90 90 02	Мескалин платинхлорид
2843 90 90 03	Пиперидин платинхлорид
2921 49 80 15	Етицидидин (PCE) (INN) и негови соли
2921 49 80 21	SPA

2921 49 80 22	Пропихакседрин
2921 49 80 23	Дексамфетамин сахарат
2921 49 80 24	Левамфетамин суцинат
2921 49 80 25	Левафетамин сулфат
2922 19 80 11	Алфаметадол (INN)
2922 19 80 12	Алфацетилметадол (INN) и негови соли
2922 19 80 13	Ацетилметадол (INN)
2922 19 80 14	Бетаметадол (INN)
2922 19 80 15	Бетацетилметадол (INN)
2922 19 80 17	Димехептанол (INN) и негови соли
2922 19 80 18	Дименоксадал (INN) и негови соли
2922 19 80 19	Левацетилметадол (INN)
2922 19 80 20	Левопропоксифен (INN)
2922 19 80 21	l-Метадол
2922 19 80 22	Напсилат
2922 19 80 23	Норациметадол (INN) и негови соли
2922 19 80 24	L-Алфацетилметадол
2922 29 00 11	DMA (2,5 диметоксиамфетамин) и негова сол
2922 29 00 12	DOB (2,5 диметокси-4-бромамфетамин) (INN) и негови соли
2922 29 00 13	DOET (2,5 диметокси-4-етиламфетамин) и негова сол
2922 29 00 14	PMA (параметоксиамфетамин) и негови соли
2922 29 00 15	TMA (3,5,6-триметоксиамфетамин) и негова сол
2922 29 00 16	DOM, STP (Декстропропоксифен) и негови соли
2922 39 00 14	Изометадон (INN) и негови соли и деривати
2922 39 00 15	Норметадон метилјодит
2922 42 00 01	Амфепрамон глутомат
2924 29 95 10	Диампромид (INN) и негови соли
2926 90 95 01	Норметадон (INN) и негови соли
2932 99 85 11	DMHP
2932 99 85 12	MDMA (3,4- метилендиоксиметамфетамин) и негови соли
2932 99 85 13	MMDA (5-метокси - 3,4- метилендиокси алфметилетиламфетамин) и негови соли
2932 99 85 14	N-етил MDA и негови соли
2932 99 85 15	N-хидрокси MDA и негови соли
2932 99 85 16	Парахексил
2932 99 85 17	Тенамфетамин(INN) (MDA) и негови соли
2932 99 85 18	д-9 Тетрахидроканабинол
2933 32 00 00	Пиперидин и негови соли
2933 39 99 11	Ацетил-алфаметилфентанил
2933 39 99 12	Алфамепродин (INN)
2933 39 99 13	Алфаметилфентанил
2933 39 99 14	Алфапродин (INN) и негови соли
2933 39 99 16	Алилпродин (INN) и негови соли
2933 39 99 18	Бензетидин (INN) и негови соли
2933 39 99 19	Бетамепродин (INN)
2933 39 99 20	Бетапродин (INN) и негови соли
2933 39 99 21	Бетахидроксифентанил и негови соли
2933 39 99 22	Бетахидроксифентанил и негови деривати
2933 39 99 27	Етоксеридин (INN) и негови соли
2933 39 99 28	Феназоцин (INN) и негови соли
2933 39 99 30	Фенапромид (INN) и негови соли
2933 39 99 34	Метазоцин (INN) и негови соли
2933 39 99 36	алфа-Метилфентанил и негови соли
2933 39 99 37	3-Метилфентанил и негови соли
2933 39 99 38	MPPP и негови соли
2933 39 99 39	Норпибанон (INN) и негови соли
2933 39 99 40	PCP (Фенциклидин) (INN) и негови соли
2933 39 99 41	PEPAP и негови соли
2933 39 99 45	Петидин (INN) интермедијат В и негови соли
2933 39 99 46	Петидин (INN) интермедијат С
2933 39 99 47	Пиминодин (INN) и негови соли
2933 39 99 50	Проперидин (INN) и негови соли
2933 39 99 52	Трихексифенидил
2933 39 99 54	Хидроксипетидин (INN) и негови соли
2933 39 99 55	Анилеридин фосфат
2933 39 99 56	п-Флуорофентанил

2933 39 99 57	п-Флуорофентанил хлорид
2933 49 90 11	Дротеканол (INN)
2933 49 90 13	Левонафтилморфан (INN) и негови соли
2933 49 90 14	Левометорфан (INN) и негови соли
2933 49 90 16	Норлеворфанол (INN) и негови соли
2933 49 90 17	Феноморфан (INN) и негови соли
2933 49 90 18	Рацеметорфан (INN) и негови соли
2933 49 90 19	Рацеморфан (INN) и негови соли
2933 54 00 01	Амфетамин пентобарбитурат
2933 54 00 02	Алобарбитал аминокетазон
2933 54 00 03	Дексафетамин пентобарбитурал
2933 99 90 16	Етонитазен (INN) и негови соли
2933 99 90 17	Клонитазен (INN) и негови соли
2933 99 90 25	Клоранолол
2933 99 90 27	Клордиазепоксид (INN) и негови соли
2933 99 90 40	Прохептазин (INN) и негови соли
2933 99 90 41	Родициклидин (INN) (PHP, PCPY)
2934 99 90 14	Диетилтиамбутен (INN) и негови соли
2934 99 90 15	Диметилтиамбутен (INN) и негови соли
2934 99 90 16	Диоксафетил бутират (INN) и негови соли
2934 99 90 17	Етилметилтиамбутен (INN) и негови соли
2934 99 90 18	Фенадоксон (INN) и негови соли
2934 99 90 21	Фуретидин (INN) и негови соли
2934 99 90 26	Левоморамид (INN) и негови соли
2934 99 90 27	алфа-Метилтиофентанил и негови соли
2934 99 90 28	3- Метилтиофентанил и негови соли
2934 99 90 29	(+)-цис-3- Метилтиофентанил и негови соли
2934 99 90 30	Метиламинорекс и негови соли
2934 99 90 32	Морферидин (INN) и негови соли
2934 99 90 35	Теноциклидин (INN) и негови соли
2934 99 90 36	Тиофентанил (INN) и негови соли
2934 99 90 37	Рацеморамид (INN) и негови соли
2934 99 90 38	Морамид интермедијат
2934 99 90 39	Декстроморамид хидроген тартарат
2939 19 00 11	Ацетилдихидрокодеин и негови соли
2939 19 00 12	Ацетилморфин и негови деривати
2939 19 00 13	Ацеторфин (INN) и негови соли
2939 19 00 14	Бензилморфин и негови соли
2939 19 00 15	Бензоилморфин
2939 19 00 17	Дезоморфин (INN) и негови соли
2939 19 00 19	Дихидроморфин и негови соли
2939 19 00 20	Дихидроизоморфин и негови соли
2939 19 00 26	Хидроморфинол (INN) и негови соли
2939 19 00 29	Кодоксим (INN)
2939 19 00 31	Метилдезорфин (INN) и негови соли
2939 19 00 32	Метилдихидроморфин (INN)
2939 19 00 33	Метопон (INN) и негови соли
2939 19 00 34	Мирофин (INN) и негови соли
2939 19 00 36	Морфин метобромид и други деривати на морфин
2939 19 00 37	Морфин N-оксид
2939 19 00 38	Никодикодин (INN)
2939 19 00 39	Никокодин (INN) и негови соли
2939 19 00 41	Норкодеин (INN) и негови соли
2939 19 00 42	Норморфин (INN) и негови соли
2939 19 00 43	Кодеин б-глюкуродин
2939 19 00 44	Кодеин метириомид
2939 19 00 45	Кодеин-N-оксид
2939 19 00 46	Кодеин-N-оксид хидрохлорид
2939 19 00 47	Хероин метилјодид
2939 19 00 48	Хидрокодон метилјодид
2939 19 00 49	Етилморфин метилјодид
2939 19 00 50	Еторфин 3-метил етер
2939 29 00 01	Фенобарбитал квинидин
2939 59 00 01	Фенметразин теоклад
2939 69 00 01	Лизергид (INN)

2939 69 00 02	LSD
2939 69 00 03	LSD-25
2939 69 00 04	Лизергид тартарат
2939 99 00 11	ДЕТ и негови соли
2939 99 00 12	DMT и негови соли
2939 99 00 18	Мескалин и негови соли
2939 99 00 21	Псилоцибин (INN) и негови соли
2939 99 00 22	Псилоцин и негови соли
2939 99 00 23	Псилотсин
2939 99 00 24	Катинон (INN)
2939 99 00 25	Фенобарбитал спартаин
2939 99 00 26	Фенобарбитал јохимбин
3003 40 00 01	Кодеин резинат
3003 40 00 02	Дихидрокодеин резинат
3003 40 00 03	Хидрокодеин резинат
3003 40 00 00	Катин резинат
3003 90 90 01	Декстропропоксибен резинат
3003 90 90 02	Амфепрамон резинат
3003 90 90 03	Амфетамин резинат
3003 90 90 04	Амобарбитал резинат
3003 90 90 05	Дексамфетамин резинат
3003 90 90 06	Фенпропорекс резинат
3003 90 90 07	Метакуалон резинат
3003 90 90 08	Фентемин резинат
3003 90 90 09	Секобарбитал резинат
3201 90 90 01	Амфетамин танат
3201 90 90 02	Дексамфетамин танат
3912 31 00 01	Дексамфетамин карбокси-метилцелулоза
3913 10 00 01	Левамфетамин алгинат

**СПИСОК НА МАТЕРИИ ШТО ЈА ОШТЕТУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА
(ПРИЛОГ 3)**

Тарифна ознака	Н А И М Е Н У В А Н И Е	Комерцијален назив	Хемиска формула
2903 14 00 00	Јаглери тетрахлорид		CCl_4
2903 19 10 00	Метил хлороформ (1.1.1.-трихлоретан)		$\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3$
2903 30 33 00	Бромометан (метил бромид)		CH_3Br
2903 41 00 00	Трихлорофлуорометан	CFC - 11	CFCl_3
2903 42 00 00	Дихлорофлуорометан	(HCFC - 21)**	CHFCl_2
2903 42 00 00	Дихлородифлуорометан	CFC - 12	CF_2Cl_2
2903 43 00 00	Трихлоротрифлуоретан	CFC - 113	$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$
2903 44 10 00	Дихлоротетрафлуороетан	CFC - 114	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$
2903 44 90 00	Хлоропентафлуоретан	CFC - 115	$\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$
2903 45 10 00	Хлоротрифлуорометан	CFC - 13	CF_3Cl
2903 45 15 00	Пентахлорофлуороетан	CFC - 111	C_2FCl_5
2903 45 20 00	Тетрахлородифлуороетан	CFC - 112	$\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$
2903 45 25 00	Хептахлорофлуоропропан	CFC - 211	C_3FCl_7
2903 45 30 00	Хексахлородифлуоропропан	CFC - 212	$\text{C}_3\text{F}_2\text{Cl}_6$
2903 45 35 00	Пентахлоротрифлуоропропан	CFC - 213	$\text{C}_3\text{F}_3\text{Cl}_5$
2903 45 40 00	Тетрахлоротетрафлуоропропан	CFC - 214	$\text{C}_3\text{F}_4\text{Cl}_4$
2903 45 45 00	Трихлоропентафлуоропропан	CFC - 215	$\text{C}_3\text{F}_5\text{Cl}_3$
2903 45 50 00	Дихлорохексафлуоропропан	CFC - 216	$\text{C}_3\text{F}_6\text{Cl}_2$
2903 45 55 00	Хлорохептафлуоропропан	CFC - 217	$\text{C}_3\text{F}_7\text{Cl}$
2903 45 90 80	Дихлорофлуороетан	HCFC - 141	$\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_3\text{Cl}$
2903 45 90 90	Друго		
2903 46 10 00	Бромохлоридофлуорометан	HALON 1211	CF_2BrCl
2903 46 20 00	Бромотрифлуорометан	HALON 1301	CF_3Br
2903 46 90 00	Дибромотетрафлуороетан	HALON 2402	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$
2903 47 00 00	Други перхалогенирани деривати		
2903 49 10 00	Деривати на метан, етан или		

	пропан, халогенирани само со флуор и хлор:		
2903 49 10 00	Дихлорофлуорометан	(HCFC – 21)	CHFCl ₂
2903 49 10 00	Хлородифлуорометан	(HCFC – 22)	CHF ₂ Cl
2903 49 10 00	Хлорофлуорометан	(HCFC – 31)	CH ₂ FCI
2903 49 10 00	Тетрахлорофлуороетан	(HCFC – 121)	C ₂ HFCl ₄
2903 49 10 00	Трихлородифлуороетан	(HCFC – 122)	C ₂ HF ₂ Cl ₃
2903 49 10 00	Дихлоротрифлуороетан	(HCFC – 123)	C ₂ HF ₃ Cl ₂
2903 49 10 00	1,1-дихлоро 2,2,2-трифлуороетан	(HCFC – 123)**	CHCl ₂ CF ₃
2903 49 10 00	Хлоротетрафлуороетан	(HCFC – 124)	C ₂ HF ₄ Cl
2903 49 10 00	1-хлоро-1,2,2,2-тетрафлуороетан	(HCFC – 124)**	CHFClCF ₃
2903 49 10 00	Трихлорофлуороетан	(HCFC – 131)	C ₂ H ₂ FCI ₃
2903 49 10 00	Дихлородифлуороетан	(HCFC – 132)	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂
2903 49 10 00	Хлоротрифлуороетан	(HCFC – 133)	C ₂ H ₂ F ₃ Cl
2903 49 10 00	Дихлорофлуороетан	(HCFC – 141)	C ₂ H ₃ FCI ₂
2903 49 10 00	2,2-дихлоро-2-флуороетан	(HCFC – 141b)**	CH ₃ CFCl ₂
2903 49 10 00	Хлородифлуороетан	(HCFC – 142)	C ₂ H ₃ F ₂ Cl
2903 49 10 00	2-хлоро-2,2-флуороетан	(HCFC – 142b)**	CH ₃ CF ₂ Cl
2903 49 10 00	Хлорофлуороетан	(HCFC – 151)	C ₂ H ₄ FCI
2903 49 10 00	Хексахлорофлуоропропан	(HCFC – 221)	C ₃ HFCI ₆
2903 49 10 00	Пентахлородифлуоропропан	(HCFC – 222)	C ₃ HF ₂ Cl ₅
2903 49 10 00	Тетрахлоротрифлуоропропан	(HCFC – 223)	C ₃ HF ₃ Cl ₄
2903 49 10 00	Трихлоротетрафлуоропропан	(HCFC – 224)	C ₃ HF ₄ Cl ₃
2903 49 10 00	Дихлоропентафлуоропропан	(HCFC – 225)	C ₃ HF ₅ Cl ₂
2903 49 10 00	3,3-дихлоро-1,1,2,2-пентафлуоропропан	(HCFC-225ca)**	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂
2903 49 10 00	1,3-дихлоро-1,1,2,2,3-пентафлуоропропан	(HCFC-225cb)**	CF ₂ ClCF ₂ CHClF
2903 49 10 00	Хлорохексафлуоропропан	(HCFC – 226)	C ₃ HF ₆ Cl
2903 49 10 00	Пентахлорофлуоропропан	(HCFC – 231)	C ₃ H ₂ FCI ₅
2903 49 10 00	Тетрахлородифлуоропропан	(HCFC – 232)	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄
2903 49 10 00	Трихлоротрифлуоропропан	(HCFC – 233)	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃
2903 49 10 00	Дихлоротетрафлуоропропан	(HCFC – 234)	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂
2903 49 10 00	Хлоропентафлуоропропан	(HCFC – 235)	C ₃ H ₂ F ₅ Cl
2903 49 10 00	Тетрахлорофлуоропропан	(HCFC – 241)	C ₃ H ₃ FCI ₄
2903 49 10 00	Трихлородифлуоропропан	(HCFC – 242)	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃
2903 49 10 00	Дихлоротрифлуоропропан	(HCFC – 243)	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂
2903 49 10 00	Хлоротетрафлуоропропан	(HCFC – 244)	C ₃ H ₃ F ₄ Cl
2903 49 10 00	Трихлорофлуоропропан	(HCFC – 251)	C ₃ H ₄ FCI ₃
2903 49 10 00	Дихлородифлуоропропан	(HCFC – 252)	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂
2903 49 10 00	Хлоротрифлуоропропан	(HCFC – 253)	C ₃ H ₄ F ₃ Cl
2903 49 10 00	Дихлорофлуоропропан	(HCFC – 261)	C ₃ H ₅ FCI ₂
2903 49 10 00	Хлородифлуоропропан	(HCFC – 262)	C ₃ H ₅ F ₂ Cl
2903 49 10 00	Хлорофлуоропропан	(HCFC – 271)	C ₃ H ₆ FCI
2903 49 20 00	Деривати на метан, етан или пропан, халогенирани само со флуор и бром:		
2903 49 20 00	Дибромофлуорометан		CHFBr ₂
2903 49 20 00	Бромодифлуорометан		CHF ₂ Br
2903 49 20 00	Бромофлуорометан		CH ₂ FBr
2903 49 20 00	Тетрабромофлуороетан		C ₂ HFBr ₄
2903 49 20 00	Трибромодифлуороетан		C ₂ HF ₂ Br ₃
2903 49 20 00	Дибромотрифлуороетан		C ₂ HF ₃ Br ₂
2903 49 20 00	Бромотетрафлуороетан		C ₂ HF ₄ Br
2903 49 20 00	Трибромофлуороетан		C ₂ H ₂ FBr ₃
2903 49 20 00	Дибромодифлуороетан		C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂
2903 49 20 00	Бромотрифлуороетан		C ₂ H ₂ F ₃ Br
2903 49 20 00	Дибромофлуороетан		C ₂ H ₃ FBr ₂
2903 49 20 00	Бромодифлуороетан		C ₂ H ₃ F ₂ Br

2903 49 20 00	Бромфлуороетан		C_2H_4FBr
2903 49 20 00	Хексабромфлуоропропан		C_3HFBr_6
2903 49 20 00	Пентабромодифлуоропропан		$C_3HF_2Br_5$
2903 49 20 00	Тетрабромотрифлуоропропан		$C_3HF_3Br_4$
2903 49 20 00	Трибромотетрафлуоропропан		$C_3HF_4Br_3$
2903 49 20 00	Дибромопентафлуоропропан		$C_3HF_5Br_2$
2903 49 20 00	Бромохексафлуоропропан		C_3HF_6Br
2903 49 20 00	Пентабромфлуоропропан		$C_3H_2FBr_5$
2903 49 20 00	Тетрабромодифлуоропропан		$C_3H_2F_2Br_4$
2903 49 20 00	Трибромотрифлуоропропан		$C_3H_2F_3Br_3$
2903 49 20 00	Дибромотетрафлуоропропан		$C_3H_2F_4Br_2$
2903 49 20 00	Бромопентафлуоропропан		$C_3H_2F_5Br$
2903 49 20 00	Тетрабромфлуоропропан		$C_3H_3FBr_4$
2903 49 20 00	Трибромодифлуоропропан		$C_3H_3F_2Br_3$
2903 49 20 00	Дибромотрифлуоропропан		$C_3H_3F_3Br_2$
2903 49 20 00	Бромотетрафлуоропропан		$C_3H_3F_4Br$
2903 49 20 00	Трибромфлуоропропан		$C_3H_4FBr_3$
2903 49 20 00	Дибромодифлуоропропан		$C_3H_4F_2Br_2$
2903 49 20 00	Бромотрифлуоропропан		$C_3H_4F_3Br$
2903 49 20 00	Дибромфлуоропропан		$C_3H_5FBr_2$
2903 49 20 00	Бромодифлуоропропан		$C_3H_5F_2Br$
2903 49 20 00	Бромфлуоропропан		C_3H_6FBr
2903 49 90 00	Друго		
	Мешавини кои содржат перхалогенирани деривати на ациклични јагледороди кои содржат два или повеќе различни халогени:		
3824 71 00 00	Што содржат ациклични јагледороди перхалогенирани само со флуор и хлор		
3824 79 00 00	Друго		

СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ ДИВИ ЖИВОТНИ
(ПРИЛОГ 4)

Тарифна ознака	НАИМЕНУВАНИЕ
0106 19 90 91	Волк (<i>Canis lupus</i>)
0106 19 90 92	Кафеава мечка (<i>Ursus arctos</i>)
0106 19 90 93	Видра (<i>Lutra lutra</i>)
0106 19 90 94	Рис (<i>Lynx lynx</i>)
0106 19 90 95	Дива мачка (<i>Felis silvestris</i>)
0106 19 90 96	Лилјаци (<i>Chiroptera</i>)
0106 20 00 01	Полска желка (<i>Testudo graeca</i>)
0106 20 00 02	Ридска желка (<i>Testudo hermanni</i>)
0106 20 00 03	Остроглава шарка (<i>Vipera ursinii</i>)
0106 20 00 04	Песочна боа (<i>Eryx jaculus</i>)
0106 31 00 01	Царски орел (<i>Aquila heliaca</i>)
0106 31 00 02	Белоопашест орел (<i>Haliaeetus albicilla</i>)
0106 31 00 03	Сив сокол (<i>Falco peregrinus</i>)
0106 31 00 04	Орел рибар (<i>Pandion haliaetus</i>)
0106 31 00 05	Црвена луња (<i>Milvus milvus</i>)
0106 31 00 06	Црна луња (<i>Milvus migrans</i>)
0106 31 00 07	Орел змијар (<i>Circus gallicus</i>)
0106 31 00 08	Јастреб кокошкар (<i>Accipiter gentilis</i>)
0106 31 00 09	Јастреб врапчар (<i>Accipiter nisus</i>)
0106 31 00 10	Краткопрст јастреб (<i>Accipiter brevipes</i>)

0106 31 00 11	Обичен јастреб глувчар (<i>Buteo buteo</i>)
0106 31 00 12	Лисест јастреб глувчар (<i>Buteo rufinus</i>)
0106 31 00 13	Северен јастреб глувчар (<i>Buteo lagopus</i>)
0106 31 00 14	Јастреб осојад (<i>Pernis apivorus</i>)
0106 31 00 15	Мал орел (<i>Hieraeetus pennatus</i>)
0106 31 00 16	Сур орел (<i>Aquila chrysaetos</i>)
0106 31 00 17	Голем креслив орел (<i>Aquila clanga</i>)
0106 31 00 18	Мал креслив орел (<i>Aquila pomarina</i>)
0106 31 00 19	Египетски орел мршојадец (<i>Neophron percnopterus</i>)
0106 31 00 20	Брадест орел мршојадец (<i>Gypaetus barbatus</i>)
0106 31 00 21	Белоглав орел мршојадец (<i>Gyps fulvus</i>)
0106 31 00 22	Црн орел мршојадец (<i>Aegypius monachus</i>)
0106 31 00 23	Блатна еја (<i>Circus aeruginosus</i>)
0106 31 00 24	Степска еја (<i>Circus macrourus</i>)
0106 31 00 25	Полска еја (<i>Circus cyaneus</i>)
0106 31 00 26	Ливадска еја (<i>Circus pygargus</i>)
0106 31 00 27	Сокол ластовичар (<i>Falco subbuteo</i>)
0106 31 00 28	Јужен сокол (<i>Falco biarmicus</i>)
0106 31 00 29	Црн сокол (<i>Falco eleonore</i>)
0106 31 00 30	Ловен сокол (<i>Falco cherrug</i>)
0106 31 00 31	Мал сокол (<i>Falco columbarius</i>)
0106 31 00 32	Вечерна ветрушка (<i>Falco vespertinus</i>)
0106 31 00 33	Обична ветрушка (<i>Falco tinnunculus</i>)
0106 31 00 34	Степска ветрушка (<i>Falco naumanni</i>)
0106 39 90 01	Кадроглав пеликан (<i>Pelecanus crispus</i>)
0106 39 90 02	Црн штрк (<i>Ciconia nigra</i>)
0106 39 90 03	Чапја лажичарка (<i>Platalea leucorodia</i>)
0106 39 90 04	Голем фламинго (<i>Phoenicopterus ruber</i>)
0106 39 90 05	Сив жерав (<i>Grus grus</i>)
0106 39 90 06	Тенкоклун мочварка (<i>Numenius tenuirostris</i>)
0106 39 90 07	Голема дропла (<i>Otis tarda</i>)
0106 39 90 08	Мала дропла (<i>Otis tetrax</i>)
0106 39 90 09	Голем буф (<i>Bubo bubo</i>)
0106 39 90 10	Шумска ушеста утка (<i>Asio otus</i>)
0106 39 90 11	Блатна ушеста утка (<i>Asio flammeus</i>)
0106 39 90 12	Кук (<i>Otus scops</i>)
0106 39 90 13	Домашна кукумјавка (<i>Athene noctua</i>)
0106 39 90 14	Пернагонога кукумјавка (<i>Aegolius funereus</i>)
0106 39 90 15	Мала кукумјавка (<i>Glaucidium passerinum</i>)
0106 39 90 16	Шумска утка (<i>Strix aluco</i>)
0106 39 90 17	Уралска утка (<i>Strix uralensis</i>)
0106 39 90 18	Славеј (<i>Suscinia megarhynchos</i>)
0106 39 90 19	Жолт странишчар (<i>Emberiza citrinella</i>)
0106 39 90 20	Црноглав стрнишчар (<i>Emberiza melanocephala</i>)
0106 39 90 21	Градинарски станишчар (<i>Emberiza hortulana</i>)
0106 39 90 22	Биилче (<i>Carduelis carduelis</i>)
0106 39 90 23	Елова зеленушка (<i>Carduelis spinus</i>)
0106 39 90 24	Обична зеленушка (<i>Carduelis chloris</i>)
0106 39 90 25	Црвено зимско врапче (<i>Purhula purrhula</i>)
0106 39 90 26	Северно конопларче (<i>Acanthis cannabina</i>)
0106 39 90 27	Обично жолтарче (<i>Serinus serinus</i>)
0106 39 90 28	Крстоклун (<i>Lohia curvirostra</i>)
0106 90 00 91	Медицинска пијавица (<i>Hirudo medicinalis</i>)
0106 90 00 92	Инсекти (<i>Insecta</i>)
0106 90 00 93	Пеперуги (<i>Lepidoptera</i>)

0106 90 00 94	Тврдокрилци (<i>Coleopter</i>)
0106 90 00 95	Езерска жаба (<i>Rana ridibunda</i>)
0106 90 00 96	Балканска зелена жаба (<i>Rana balcanica</i>)
0106 90 00 97	Други видови од групата водоземци (<i>Amphibia</i>)
0306 24 90 01	Поточен рак (<i>Austropotamobius torrentium macedonicus</i>)
0306 24 90 02	Речен рак (<i>Austacus astacus balcanicus</i>)
0307 60 00 01	Лозов полжав (<i>Helix pomatia</i>)
0307 60 00 02	Шумски полжав (<i>Helix lucorum</i>)
0307 60 00 03	Обичен полжав (<i>Helix vulgaris</i>)
0307 60 00 04	нема народно име (<i>Helix figulina</i>)
0307 60 00 05	Пругест полжав (<i>Cerea vindobonensis</i>)

СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА
(ПРИЛОГ 5)

Тарифна ознака	Наименование
0604 10 90 01	Дабов лишај (<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach)
0604 10 90 02	Исландски лишај (<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach)
1211 90 70 00	Див мајорам (<i>Origanum vulgare</i> L.)
1211 90 75 01	Обична жалфија (<i>Salvia officinalis</i> L.)
1211 90 98 01	Аконитум (<i>Aconitum divergens</i> Panc.)
1211 90 98 02	Пролетен гороцвет (<i>Adonis vernalis</i> L.)
1211 90 98 03	Бел слез (<i>Althaea officinalis</i> L.)
1211 90 98 04	Кучешки салеп (<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.)
1211 90 98 05	Мечкино уво (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel)
1211 90 98 06	Црвен кантарион (<i>Centaurea erythraea</i> Rafin)
1211 90 98 07	Бивонов мразовец (<i>Colchicum bivonae</i> Gus.)
1211 90 98 08	Македонски мразовец (<i>Colchicum macedonicum</i> Koshanin)
1211 90 98 09	Мразовец (<i>Colchicum pieperianum</i> Markgr.)
1211 90 98 10	Прстест (пегав) салеп (<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo)
1211 90 98 11	Велигденче, кралево цвеќе (<i>Daphne blagayana</i> Freyer)
1211 90 98 12	Крупен напрсток (<i>Digitalis grandiflora</i> Miller)
1211 90 98 13	Темен напрсток (<i>Digitalis feruginea</i> L.)
1211 90 98 14	Линцура (<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>symphiandra</i> (Murb.) Hayek)
1211 90 98 15	Точкеста линцура (<i>Gentiana punctata</i> L.)
1211 90 98 16	Обичен сладунец (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)
1211 90 98 17	Живоиново смил (<i>Hetichrysus zivojinii</i> Cernjavski&Soshka)
1211 90 98 18	Крстест копитник (<i>Hepatica nobilis</i> Miller)
1211 90 98 19	Обичен кантарион (<i>Hypericum perforatum</i> L.)
1211 90 98 20	Изоп (<i>Hyssopus officinalis</i> L.)
1211 90 98 21	Смрека (модра смрека) (<i>Juniperus communis</i> L.)
1211 90 98 22	Волчја нога (<i>Licopodium clavatum</i> L.)
1211 90 98 23	Барско кокиче (<i>Leucjum aestivum</i> L.)
1211 90 98 24	Горчлива (блатна) детелина (<i>Menyanthes trifoliata</i> L.)
1211 90 98 25	Широколистен салеп (<i>Orchys laxiflora</i> Lam.)
1211 90 98 26	Војнички салеп (<i>Orchys militaris</i> L.)
1211 90 98 27	Божур (<i>Peonia masculata</i> (L.) Miller)
1211 90 98 28	Божур (<i>Peonia peregrina</i> Miller)
1211 90 98 29	Петров крст (крстец) (<i>Paris quadrifolia</i> L.)

1211 90 98 30	Пролетна јаглика (<i>Primula veris</i> L.)
1211 90 98 31	Обична медуница (<i>Pulmonaria officinalis</i> L.)
1211 90 98 32	Седефче (<i>Ruta graveolens</i> L.)
1211 90 98 33	Бозел (<i>Sambucus nigra</i> L.)
1211 90 98 34	Чистец (<i>Sideritis raeseri</i> Boiss&Heldr.)
1211 90 98 35	Македонски (шарпланински) чај (<i>Sideritis scardica</i> Griseb.)
1211 90 98 36	Емова мајчина душица (<i>Thymus oehmianus</i> Ronniger&Soshka)
1211 90 98 37	Марианино лале (<i>Tulipa mariannae</i> Lindtner)
1211 90 98 38	Шарпланинско лале (<i>Tulipa scardica</i> Bornm.)
1211 90 98 39	Бела чемерика (<i>Veratrum aum</i> L.)
1211 90 98 40	Криптограма (<i>Cryptogramma cryspa</i>)
1211 90 98 41	Кралска осмунда (<i>Osmunda regalis</i>)
1211 90 98 42	Козинец (<i>Astragalus physocalyx</i>)
1211 90 98 43	Претест салеб (бозовинаец-ветен) (<i>Dactylorhiza sambucina</i>)
1211 90 98 44	Родопски еноец (<i>Galium rhodopaeum</i>)
1211 90 98 45	Крунестоцветен граор (<i>Coronilla coronata</i>)
1211 90 98 46	Кандилка (<i>Fritillaria gussichiae</i>)
1211 90 98 47	Водено оревче (<i>Trapa natans</i>)
1211 90 98 48	Кокиче (<i>Galanthus nivalis</i>)
1211 90 98 49	Српска рамонда (<i>Ramonda serbica</i>)
1211 90 98 50	Марсilea (<i>Marsilea quadrifolia</i>)
1211 90 98 51	Воден папрат (<i>Salvinia natans</i>)
1211 90 98 52	Алдрованда (<i>Aldrovanda vesiculosa</i>)

**СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ ГАБИ
(ПРИЛОГ 6)**

Тарифна ознака	Наименување
0709 59 90 01	јајчарка, булка (<i>Amanita caesarea</i> (Scop:Fr.) Pers)
0709 59 90 02	јајчеста мувоморка (<i>Amanita ovoidea</i> (Bull:Fr.) Link.)
0709 59 90 03	кафеав дупчар (<i>Boletinus cavipes</i> (Opat.) Kalchbr.)
0709 59 90 04	остроног вргањ (<i>Boletus appendiculatus</i> Schff.)
0709 59 90 05	Фехтнеров вргањ (<i>Boletus fechtneri</i> Velenovsky)
0709 59 90 06	едноставен вргањ (<i>Boletus impolitis</i> Fr.)
0709 59 90 07	напашен вргањ (<i>Boletus pulverulentus</i> Opat.)
0709 59 90 08	кралски вргањ (<i>Boletus regius</i> Krobh.)
0709 59 90 09	жолто-црвен вргањ (<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Kromb.) Kallembach)
0709 59 90 10	месест вргањ (<i>Boletus torosus</i> Fr.)
0709 59 90 11	аметисна лисичарка (<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i> QuOI)
0709 59 90 12	игличарка (<i>Hericium spp.</i>)
0709 59 90 13	јудино уво (<i>Hirneola auricula-judae</i> (Bull:St.Am.) Berk)
0709 59 90 14	мартовка (<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr:Fr) Bres.)
0709 59 90 15	циновска пуфка (<i>Langermania gigantea</i> (Batsch:Pers) Rostk.)
0709 59 90 16	висока смрчка (<i>Morchella elata</i> Fr.)
0709 59 90 17	ветрогонова габа (<i>Pleurotus eryngii</i> (D.C:FR) QuOI.)
0709 59 90 18	моликово волчјо лепче (<i>Suillus sibiricus</i> (Sing.) Sing.)
0709 59 90 19	тартуфи (<i>Tuber spp.</i>)

1816.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА
СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА

1. Се дава согласност за промена на сопственичката структура на концесионерот трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ СКОП Скопје, односно за истапување од друштвото на содружниците Горги Бајрактаров и Ласте Стефановски, така што единствен содружник останува Горан Славковски.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4920/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1817.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Се пренесува правото на користење на патничко моторно возило марка "Застава", тип 128GT1100, со регистарски број BT-027-RE, број на шасија: 05075526, број на мотор: 0783157, 40,5 KW, работна зафатнина на моторот 1116cm³, произведено 1985 година и патничко моторно возило марка "Застава Лада 1300" со регистарски број ST-092-TD, број на шасија: 0670259, број на мотор: 8140609, 47,8 KW, работна зафатнина на моторот 1300cm³, произведено 1985 година од досегашниот корисник Завод за вработување на Република Македонија, на новиот корисник Министерството за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд - Скопје.

Член 2

Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Заводот за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд - Скопје, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5490/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1818.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2003 година донесе

О Д Л У К А
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ
ВО КУМАНОВО

Член 1

За купување на деловен објект на поранешниот ЗИК - Куманово од Куманово, за потребите на Министерството

за образование и наука во нето износ од 45.000.000,00 (четириесет и пет милиони) денари и вклучен данок на промет на недвижности и права од 3% во износ од 1.350.000,00 (еден милион и триста педесет илјади) денари, односно во вкупна вредност од 46.350.000,00 (четириесет и шест милиони и триста и педесет илјади) денари средства ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, Раздел 090.02 - Министерството за финансии - функции на државата, Програма 12 - функција, потставка 467121 - Изградба на други објекти.

Член 2

Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се реализираат преку Министерството за образование и наука.

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука за реализација на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5719/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1819.

Врз основа на член 50, став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување бр. 02-76 од 11.11.2003 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 11.11.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4980/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1820.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 664, став 2 и 3 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01, 6/02, 61/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД 400 кВ ДАЛЕКУВОД ВО
СТРАНСТВО НА ПОТЕГ МАКЕДОНСКО - БУ-
ГАРСКА ГРАНИЦА ДО ТС ЦРВЕНА МОГИЛА-
РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за изградба на дел од 400 кВ далекувод во странство на потег-македонско-бугарска граница до ТС Црвена Могила- Република Бугарија, УО бр. 02-8891/29/1 од 18.11.2003 година, донесена од Управниот одбор на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост-Скопје, на седницата одржана на 18.11.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5082/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1821.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се утврдува дека на досегашниот корисник ЈП “Македонски железници” Скопје, Ц. О., му престанува правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

- дел од К.П. бр. 10687/1 КО Центар 1, кој претставува К.П. бр. 10687/2 КО Центар 1, во површина од 1213м², КО Центар 1, поради реализација на дел од Дотален урбанистички план “Буњаковец 2”.

Член 2

На досегашниот корисник ЈП “Македонски железници” Скопје Ц.О., му припаѓа надомест доколку има вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5242/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1822.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТОТ “ПОДДРШКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА ПРИ ВОВЕДУВАЊЕ ДНК-АНАЛИЗА”

Член 1

Во Одлуката за доделување на средства за Проектот “Поддршка на Институтот за судска медицина и криминалистика при воведување ДНК-анализа”, бр. 23-4146/1 од 27.10.2003 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 69/03), членот 2 се менува и гласи:

“Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплаќаат од Министерството за финансии на добавувачот на опремата и изведувачите, по доставени фактури и документација за извршени градежни работи од страна на Медицинскиот факултет-Скопје”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5588/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1823.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КООРДИНАТОРИ ЗА ПРАШАЊА НА ИСЧЕЗНАТИТЕ И КИДНАПИРАНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗАТА ВО 2001 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат координатори за прашања на исчезнатите и киднапираните лица за време на кризата во 2001 година, за организирање на активностите и обединување на информациите меѓу надлежните државни органи, за прашања поврзани со судбината и местоположбата на исчезнатите и киднапираните лица во кризата во 2001 година, а со цел интензивирање на досега преземените активности за што поскоро разрешување на овие прашања.

Член 2

Координаторите својата надлежност утврдена во член 1 од оваа одлука ќе ја спроведуваат со активности насочени кон хуманитарниот аспект на ова прашање преку непосредна соработка со надлежните државни органи без да навлегуваат во нивните законски утврдени надлежности, со меѓународни и други организации кои се занимаваат со прашањето на исчезнатите и киднапираните лица и со непосредни контакти со семејствата на исчезнатите и киднапираните лица.

Координаторите, активностите од став 1 на овој член ги преземаат преку размена на информации и прибирање на податоци за исчезнатите и киднапираните лица во соработка со надлежните државни органи и меѓународните и други организации и преку остварување средби со граѓани и со семејствата на исчезнатите и киднапираните, со цел за прибирање на податоци кои се од значење за расветлување на прашањето на исчезнатите и киднапираните лица.

Член 3

Координаторите редовно ќе ја информираат јавноста за своите активности утврдени со оваа одлука.

Член 4

Координаторите се по еден претставник од Министерството за правда и Министерството за здравство.

Член 5

Логистичката поддршка на координаторите ја обезбедува Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5411/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1824.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000 и 12/03) и Одлуката за определување на координатори за прашања на исчезнатите и киднапираните лица за време на кризата во 2001 година, бр. 23-5411/1 од 08.12.2003 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 08.12.2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОРИ ЗА ПРАШАЊА НА ИСЧЕЗНАТИТЕ И КИДНАПИРАНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗАТА ВО 2001 ГОДИНА

1. За координатори за прашања на исчезнатите и киднапираните лица за време на кризата во 2001 година, се именуваат:

- Субхи Јакупи, директор на Државниот управен инспекторат во Министерството за правда и
- Михаил Левенски, невропсихијатар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-5411/2
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1825.

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

I. Анализа на остварувањето на мерките од Макроекономската политика за 2003 година

1. Основни цели на Макроекономската политика во 2003 година беа поттикнување на вработеноста и намалување на сиромаштијата. Покрај тоа, Макроекономската политика во 2003 година предвидуваше зацврстување на макроекономската стабилност, поусогласени односи во трговскиот и платниот биланс, обезбедување одржливост на фискалната позиција на среден рок, ценовна стабилност и квалитативно подобрување на реформските процеси. За таа цел Макроекономската политика за 2003 година предвидуваше извршување на голем број на мерки и активности. При тоа, најголем дел од овие мерки и активности беа реализирани во текот на 2003 година или се во тек на реализација.

2. Во политиката на вработувањето, преземените мерки се однесуваа на поттикнување на вработувањето, преквалификации и усовршувања, зголемување на иницијативата за прифаќање на работа и зголемување на флексибилноста на пазарот на работна сила. Во завршна фаза е изработката на стратегија за намалување на сиромаштијата, која содржи предлог мерки кои треба да бидат имплементирани во наредниот период.

3. Во политиката за зголемување на инвестициите и штедењето направени се повеќе измени и дополнувања во законските акти, со цел намалување на трошоците и скратување на процедурите при стекнување акции. Извршени се измени на законите за банки, за Фондот за осигурување на депозитите, за девизно работење и за имот. Основана е банка за микрофинансирање со странски капитал, а со поддршка од Владата. Донесена е Програма за поттикнување на странски директни инвестиции и Закон за основање на Агенција за привлекување на странски директни инвестиции. За поефикасна заштита на побарувањата на доверителите извршени се измени на Законот за договорен залог. Донесена е програма за инвестирање во јавниот сектор и програма за превенција и репресија на корупција.

4. Со цел интензивирање на структурните реформи донесен е Акционен план за решавање на претпријатијата загубари и Акционен план за заокружување на процесот на приватизација. Донесен е Закон за приватизација на градежно земјиште и извршени се измени на Законот за експропријација.

5. Во финансискиот сектор донесени се измени на законите насочени кон изградба на здрав и конкурентен банкарски систем. Направени се измени и дополнувања на законите за Народна банка на Република Македонија, за спречување на перење на пари, закон за платен промет, за државна ревизија, за лизинг, за брз трансфер на пари, за централен регистар, за денационализација, за начинот и постапката за исплата на депонираните влогови на граѓаните од кои гарант е Република Македонија и др. Донесен е нов закон за сметководство на непрофитни организации.

6. Се спроведоа активности за реализација на Проектот за реформа во буџетскиот процес, во рамките на кој, Владата на Република Македонија донесе: Фискална стратегија на Република Македонија за периодот од 2004 до 2006 година, Стратешки приоритети на Владата за 2004 година, Циркулар за изготвување на буџетски пресметки за 2004 година, со утврдени апсолутни лимити за секој буџетски корисник и Предлог - Буџет на Република Македонија за 2004 година во кој за прв пат е утврдена проекцијата на општиот владин буџет и неговиот дефицит.

7. Извршени се измени и дополнувања на Законот за јавни набавки и Законот за буџетите, со што е воспоставена контрола во спроведувањето на јавни набавки кај буџетските корисници, а воведена е и евиденција на преземените обврски на буџетските корисници, со што е намалена можноста за преземање на финансиски обврски над одобрените буџетски лимити.

8. Преземени се активностите за консолидација на девизните сметки и нивното целосно трезорско и сметководствено евидентирање, за што е донесена Одлука за начинот и условите за отворање на девизни сметки на корисниците и единките корисници на Буџетот на Република Македонија.

9. Започната е реализација на Проектот за издавање на државни хартии од вредност, а за чија реализација Владата на Република Македонија ја донесе Стратегијата за развој на пазарот на државни хартии од вредност.

10. Со извршената измена на Законот за буџетите создадени се услови и започнати активностите за консолидација на сметките на фондовите во рамките на трезорската сметка.

11. Во 2003 година постигнат е значаен напредок во вршењето на внатрешната ревизија, со зајакнување на Централната внатрешна ревизија во Министерството за финансии, а исто така донесен е Правилник за начинот на вршење на работите на внатрешната ревизија, согласно кој, Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија се прифатени како стандарди на Република Македонија.

12. Во даночната политика, а во функција на зајакнување на даночната контрола, зголемување на приходите и поттикнување на домашните и странски инвестиции, извршени се измени и дополнувања на законите за данокот на додадена вредност, за данокот за добивка, за акцизи, за данок на имот, за административни такси, за концесии, за утврдување и наплата на јавните приходи и за регистрирање на готовинските плаќања. Донесен е и нов закон за царинска тарифа.

13. Во функција на децентрализација донесени се Закон за даноци на имот, комунални такси и административни такси и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

14. За поттикнување на извозот основан е Македонски национален совет за конкурентност, донесен е Мастер план за туризам, подготвена е Стратегија за помош на земјата од Светска банка, а во соработка со Владата, а која вклучува дел и за поттикнување на извозот, како и формирани се неколку кластери.

15. Меѓутоа, еден дел на мерки и активности, предвидени со Макроекономската политика за 2003 година, сеуште не се реализирани, при што најголем дел од нив се во фаза на подготвување и донесување.

16. Неизвршените обврски во делот на политиката на вработување се однесуваат на измените на Законот за осигурување во случај на невработеност и Законот за здравствено осигурување. Со овие измени треба да се изврши одвојување на правото на бесплатно здрав-

ствено осигурување од статусот на невработено лице. Во тек е подготовка на студија за можните решенија на ова прашање финансирана од холандски грант, а се очекува и ангажирање на странски консултант.

17. И покрај тоа што Законот за основање Агенција за поддршка на претприемаштвото и Законот за основање на Агенција за привлекување на странски директни инвестиции се донесени, агенциите сеуште се во фаза на формирање и не започнале со работа.

18. Активностите за реструктурирање на Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР) се одвиваа со забавена динамика. Според препораките на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка процесот беше предвидено да заврши до крајот на 2003 година.

19. Донесувањето на измените на Законот за преземање на акционерски друштва, што обезбедува поголема заштита и права на малите акционери, е пролонгирано за мај 2004 година. Исто така, за 2004 година пролонгирани се измените на Законот за инвестициони фондови (измени согласно директивите на Европската Унија).

20. Отпочнати се активности за изработка на Законот за штедилници. Со неговото донесување ќе се осигура местото на штедилниците во банкарскиот сектор, ќе се регулира нивното основање и работење како и супервизорските стандарди за работа.

21. Уредбата за сметководствен план за банките и други финансиски организации е во фаза на изготвување. Оваа уредба се изготвува во соработка со консултант во рамките на Проектот за техничка помош за реформа на банкарскиот сектор, финансиран од ЕУ и управуван од Европската агенција за реконструкција. Со донесувањето на новата уредба и со другите подзаконски акти во областа на сметководството за банки и други финансиски организации ќе се обезбеди заокружување на процесот на хармонизација и целосна усогласеност на сметководствената регулатива со Меѓународните сметководствени стандарди и Директивите на Европската Унија.

22. Започнати се активности за изготвување на Законот за јавни финансии со кои се обезбеди посеопфатна законска рамка во процесот на управување со јавните финансии. Изготвена е работна верзија на нов Закон за данок на добивка кој треба да придонесе постојниот даночен систем да се изгради во еден нов, современ и ефикасен даночен систем кој ќе биде компатибилен со европското законодавство. Законот за даночна постапка, со кој се предвидува поефикасно функционирање на Управата за јавни приходи, сеуште не е донесен, и се очекува негово донесување во 2004 година.

23. Во завршна фаза е изготвување на новиот Закон за стокови резерви, усогласен со директивите на Европска унија.

24. Во фаза на изготвување е Законот за поддршка на органско земјоделско производство, согласно изготвената Стратегијата за поддршка 2003-2006 година.

25. Активностите за изработка на Каталог на најголеми странски увозници и домашни извозници се во почетна фаза, а постапката за примена на дијагонална кумулација на потекло на стоките, во функција на унапредување на надворешно-трговската размена не е започната. Започнати се активности за номинирање на трговски претставници во дипломатско - конзуларни претставништва.

26. Од 16.04.2003 година почна да се применува Законот за поттикнување на вработеноста како дел од владините определби за поактивен пристап кон невработеноста. Оваа активна владина мерка која се состои

во субвенционирање на нови вработувања ги поттикнува работодавачите да вработуваат нови работници бидејќи во период од две години им ги намалува трошоците за работници преку ослободување од плаќање на придонеси за социјално осигурување. Во Законот се вградени механизми кои го оневозможуваат вработувањето на неекономска основа и според кои предностите на Законот се насочени претежно кон оние на кои им е потребна помош: долгорочно невработените, лицата кои го изгубиле работното место по основ на стечај и технолошки вишок и корисниците на социјална помош.

II. Појдовна основа - тековен макроекономски амбиент

27. Во 2003 година дојде до интензивирање на економскиот раст, при што реалниот раст на БДП се очекува да биде околу 3%. Носители на растот се одличните перформанси на челичната индустрија и производството на феросилициум и фероникел, кои детерминираа релативно висока стапка на пораст на индустриското производство од 6,8% во првите десет месеци од 2003 година. Значаен придонес кон овие достигнувања имаше успешното рестартирање на дел од поранешните претпријатија - загубари по нивната продажба на домашни и странски инвеститори.

28. Инфлацијата, во 2003 година се одржува на ниско и стабилно ниво, при што во просек се очекува да изнесува 1,2%. Како и во претходните години, главна заслуга за одржување на инфлацијата на ниско ниво имаше спроведувањето на монетарна стратегија на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото. Притоа, за разлика од претходните години кога постоеја притисоци за депресијација на курсот на денарот, во 2003 година на девизниот пазар беа регистрирани стабилни движења, што во најголем дел се должи на рестриктивната фискална политика.

29. Со цел постигнување на фискална одржливост, во 2003 година беше остварено значајно редуцирање на дефицитот во централниот буџет од 5,4% од БДП во 2002 година на помалку од 1% од БДП. Со тоа, мерките на фискалната политика на Владата во 2003 година беа насочени кон стабилизирање на надворешниот долг на ниво до 40% од БДП, односно кон намалување на каматните плаќања и создавање поголем простор за зголемување на кредитите на приватниот сектор.

30. Надворешно трговската размена во првите десет месеци од 2003 година во однос на истиот период од 2002 година забележа значајно зголемување од 18,2%, при што, извозот на стоки се зголеми за 20,9%, а увозот за 16,7%. Трговскиот дефицит во првите десет месеци од 2003 година достигна 740 милиони долари и е за 10,8% поголем во однос на истиот период минатата година. Како резултат на ваквите движења се очекува дефицитот на тековната сметка (без официјалните трансфери) во 2003 година да изнесува околу 8,0% од БДП (трговскиот дефицит ќе изнесува околу 17,0% од БДП).

31. Бруто девизните резерви во 2003 година бележат зголемување, пред сè како резултат на поволните движења на девизниот пазар, контролираната буџетска потрошувачка, добиената странска буџетска поддршка и позитивните курсни разлики, при што на крајот на октомври оваа година изнесуваа 856 милиони долари (за 122 милиони долари повеќе во однос на крајот на 2002 година). Со тоа, девизните резерви и понатаму се одржуваат на ниво од четиримесечен увоз.

32. Надворешниот долг во 2003 година забележа умерено зголемување, пред сè како резултат на курсни разлики, но и понатаму се одржува на умерено ниво од околу 40% од БДП. Притоа, Република Македонија редовно и дисциплинирано ги сервисираше доспеаните обврски кон странство, при што во првите десет месеци од 2003 година беа отплатени 135 милиони САД долари надворешен долг (главница), при истовремено повлекување на 185 милиони САД долари од странски кредитори.

33. Постепеното стабилизирање на политичката состојба во земјата, рестриктивната фискална политика и консолидацијата на фискалниот и финансискиот сектор создадоа услови за намалување на каматните стапки. Така, каматните стапки под контрола на НБРМ значително се намалија: есконтната од 10,7% на 6,5%, каматната стапка на ломбардните кредити од 23,0% на 14,0%, а каматната стапка на благајнички записи од 15% на околу 6%. Тоа услови намалување на каматните стапки на пазарот на пари од 15% на 7%, како и намалување на каматните стапки на банките (активните каматни стапки на банките за првокласни комитенти се намалени од 17-18% на 10-12%).

34. Вкупните депозити на недржавниот сектор на крајот на октомври 2003 година изнесуваа 53,2 милијарди денари, што е за 10,3 милијарди денари, или 24% повеќе во однос на октомври 2002 година. Притоа, идентичен пораст од 24% бележат денарските депозити на недржавниот сектор (18,5 милијарди денари) и девизните (вреднувани по тековен курс).

35. Вкупните кредити на недржавниот сектор на крајот на октомври 2003 година изнесуваа 48,6 милијарди денари, со што беа за 4,2 милијарди денари, или 9,4% поголеми во однос на октомври 2002 година. Притоа, денарските кредити (41,8 милијарди денари) се зголемени за 12,3%, а девизните (по тековен курс) се намалени за 5,6%.

36. Невработеноста и понатаму е најголемиот проблем во земјата, при што според Анкетата за работна сила на Државниот завод за статистика таа изнесува 36,7%. Причина за зголемувањето на бројот на невработени во најголем дел се должи на интензивирањето на структурните реформи во сектор претпријатија (процесот на реструктурирање на претпријатијата - загубари).

37. Склучувањето на Стенд бај Аранжманот со ММФ (април 2003 година), потврди дека Република Македонија во пост-кризниот период се движи по вистинската патека кон понатамошен економски развој и политичка стабилност. Економската програма која го поддржува аранжманот придонесе за создавање на економска основа за одржлив развој и зголемување на вработеноста. Програмата е фокусирана на постигнување на фискална одржливост, одржување на де факто фиксен девизен курс и продолжување на структурните реформи заради обезбедување на потребниот раст и генерирање на нови вработувања.

III. Макроекономската политика за 2004 година

1. Основни цели и насоки на макроекономската политика

38. Макроекономските остварувања од 2003 година, првенствено изразени преку порастот на индустрискиот производство, фискалната консолидација, ниската стапка на инфлација и намалувањето на каматните стапки, претставуваат показател за постепено закрепнувањето на македонската економија и нејзино враќа-

ње во нормален колосек. Нормализирањето на политичко-безбедносна состојба, одржаната макроекономска стабилност и постепено консолидирање на фискалниот сектор, претставуваат добра основа за остварување на подинамични стапки на економски раст во наредниот период.

39. Основни цели на макроекономската политика во наредните години ќе бидат:

- Зголемување на вработеноста;
- Намалување на сиромаштијата.

Со оглед дека остварувањето на овие цели е во директна врска со интензитетот на економскиот раст, главен приоритет на макроекономската политика во наредните години ќе биде создавање на услови за интензивирање на стапките на раст на македонската економија.

40. За да се постигне ова, потребна е развојна стратегија која ќе се базира на политики, кои согласно емпириските резултати, покажуваат позитивна корелација со растот: а) одржување на ниска и стабилна инфлација; б) контрола на јавните расходи; в) висока отвореност на земјата; г) развој на човечкиот фактор и д) водење на политика на врамнотезен регионален развој. Притоа, од огромно значење е овие политики да не ја влошат дистрибуцијата на доходот, со што ќе се овозможи и посиромашните слоеви од населението да ги почувствуваат користите од економскиот раст.

41. Согласно ова, како приоритетни цели во 2004 година се поставуваат: а) зголемување на инвестиционата активност; б) зголемување на домашното штедење; в) интензивирање на структурните реформи; г) креирање на конкурентен приватен сектор; д) усовршување на институционална рамка за функционирање на пазарната економија согласно критериумите утврдени од Европската унија. Остварувањето на овие цели е најдобриот начин за решавање на најголемиот проблем во земјата - високата невработеност и сиромаштија.

42. Во 2004 година се очекува натамошно интензивирање на економскиот раст во земјата, при што се планира пораст на БДП од 4%. Основен двигател на растот се очекува да биде интензивираната инвестициона активност, во која посебен придонес ќе дадат јавните инвестиции (имајќи го предвид нивното слабо реализирање во 2003 година). Исто така, се очекува продолжување (и ширење на основата за раст) на позитивните движења во индустрискиот сектор, при што позитивно влијание ќе има решавањето на неколку претпријатија загубари согласно ФЕСАЛ 2 аранжманот со Светска банка, преку нивна продажба на домашни и странски инвеститори.

43. Политиката на ниска и стабилна инфлација ќе продолжи и во 2004 година, при што се очекува стапката на инфлација да изнесува 2,8%. За остварување на ова, во 2004 година ќе продолжи примената на монетарна стратегија на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото. Дополнителен придонес ќе даде и зголемената координација помеѓу фискалната и монетарната политика, како и продолжувањето на примената на делумно ограничување на личната потрошувачка согласно постојниот закон за ограничување на порастот на платите во јавната администрација.

44. Во 2004 година ќе продолжи политиката на рационално трошење на средства од Буџетот, при што проектиран е дефицит во централниот Владин буџет од 0,9% од БДП, додека дефицитот на општиот Владин буџет нема да надмине 1,5% од БДП. Целта е постигнување на фискална одржливост на среден рок и стабилизирање на нивото на јавниот долг во меѓународно прифатливи рамки.

ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
					<i>оценка</i>	<i>проекција</i>
Реален сектор						
Бруто домашен производ						
- реална стапка на раст	4.3	4.5	-4.5	0.7	3.0	4.0
- во милиони САД долари (номинален)	3730	3899	3437	3727	4604	5072
Инфлација (трошоци на живот, просек)	0.7	5.8	5.5	1.8	1.2	2.8
Инвестиции во фиксни средства (% од БДП)	16.6	16.2	14.8	16.5	16.1	17.1
Просечна месечна нето-плата						
- номинална стапка на пораст	2.9	5.5	3.5	6.9	4.1	3.5
- реална стапка на пораст	3.6	-0.3	-1.9	5.0	2.9	0.7
Стапка на пораст на вработеност (во %)						
(Анкета на работна сила)	1.0	0.8	9.0	-6.3	-2.9	3.0
Фискален сектор						
					(% од БДП)	
Приходи на централниот буџет	22.6	24.5	22.2	23.8	22.1	21.2
Расходи на централниот буџет	21.8	21.8	28.0	29.2	23.1	22.1
Буџетски дефицит/суфицит	0.8	2.7	-5.8	-5.4	-1.0	-0.9
Надворешен сектор						
Извоз (ФОБ) (стапка на пораст)	-7.9	11.0	-12.5	-3.7	19.0	9.2
Увоз (ФОБ) (стапка на пораст)	-6.7	19.3	-16.6	12	12.5	4.3
Трговски биланс, % од БДП	-13.3	-17.7	-15.2	-20.5	-17.1	-14.9
Тековна сметка, % од БДП	-0.9	-2.1	-6.8	-8.6	-6.2	-6.1
Тековна сметка, % од БДП (без официјални трансфери)	-2.9	-5.8	-8.2	-11.3	-8.3	-7.3
Девизни резерви (месечна покриеност на увозот)	2.4	4.3	4.2	3.6	4.0	4.0
Надворешен долг						
(% од БДП)	38.6	36.9	42.0	41.6	35.7	34.1
Странски директни инвестиции (милиони САД долари)	32	175	443	78	53	133
Монетарен сектор						
Кредитирање на приватен сектор (номинална стапка на пораст)	9.4	17.2	7.3	9.9	9.5	9.7

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и НБРМ.

45. Предвидено е интензивирање на реформите во јавната администрација, преку нејзина рационализација и продолжување на процесот на одвојување и приватизација на несуштинските делови. Целта е создавање на мала и ефикасна јавна администрација, како и промена на структурата на буџетот во насока на позначајно учество на развојната компонента.

46. Фокусот на структурните реформи во 2004 година ќе биде насочен кон одржување на стабилноста на банкарскиот систем и зајакнување на фискалното управување, посебно во здравствениот сектор и пензискиот фонд. Реформите во овие сектори ќе се спроведуваат согласно препораките на ММФ и Светска банка (ФСАП препораките). Посебно внимание ќе се посвети на реформата на судскиот систем, со цел зголемување на неговата ефикасност. Истовремено, ќе продолжи имплементацијата на Рамковниот договор, чија реализација претставува дополнителен финансиски товар врз Буџетот на Република Македонија.

47. Надворешно трговската размена ќе биде под влијание на натамошните ефекти од влезот на Република Македонија во Светската трговска организација и

Договорот за асоцијација и стабилизација со Европската Унија. Зголемената либерализација на сеуште недоволно конкурентната македонска економија ќе резултира со дефицит во трговскиот биланс од околу 15% од БДП (помал за 2% од БДП во однос на 2003 година), што ќе доведе до дефицит во тековната сметка на платниот биланс (без официјалните трансфери) од околу 7% од БДП (помал за 1% од БДП во однос на 2003 година).

48. Политиката на одржување на девизните резерви на соодветно и конформно ниво ќе продолжи и во 2004 година, при што девизните резерви се проектирани на ниво кое обезбедува покритие на четиримесечен увоз на стоки.

49. Во 2004 година, Република Македонија ќе продолжи со редовно и дисциплинирано сервисирање на доспеаните обврски кон странските кредитори кои се однесуваат на јавниот долг. Притоа, и понатаму посебно внимание ќе се посвети на одржување на надворешниот долг на одржливо ниво. Согласно проекциите, вкупниот надворешен долг на Република Македонија во 2004 година ќе се одржува на ниво од околу 40% од БДП.

50. Како резултат на водењето на дисциплинирана фискална политика, во 2004 година ќе продолжи релаксирањето на монетарната политика, што ќе овозможи натамошно намалување на каматните стапки на банките. Тоа ќе создаде простор за кредитна експанзија на банките, кое нема да доведе до загрозување на квалитетот на нивното кредитно портфолио со оглед на очекуваното натамошно зацврстување на супервизорска функција на НБРМ и прудентното однесување на најголемите банки.

51. Согласно проектираната макроекономска рамка, во 2004 година се очекува зголемување на вработеноста од 3%. Во функција на остварување на оваа цел, покрај здравата и конзистентна макроекономска политика, ќе делуваат и мерките насочени кон зголемување на флексибилноста на пазарот на работна сила и поттикнување на инвестициите.

2. Анализа на економскиот раст

2.1. Анализа на страната на побарувачката

52. Основен двигател на економскиот раст (од 4%) се очекува да биде интензивираната инвестициона активност, во која посебен придонес ќе дадат јавните инвестиции (кои во 2003 година се одржуваа на многу ниско ниво). Согласно проекциите, јавните инвестиции ќе забележат висок пораст, при што заедно со порастот на приватните инвестиции, ќе обезбедат реален пораст на вкупните инвестиции од околу 11%. Придонесот на вкупните инвестиции во растот на БДП изнесува околу 2 процентни поени, односно 50% од планираниот економски раст ќе произлезе од инвестиционата активност. Порастот на инвестициите во основа ќе биде финансиран од приватниот сектор: а) преку пораст на домашното штедење; б) пораст на девизните пласмани на банките кон приватниот сектор преку повлекување на девизните депозити кои банките ги држат во странство, и в) зголемени странски директни инвестиции.

53. Позитивен ефект врз стапката на раст на БДП во 2004 година, се очекува да има и нето извозот, пред се како резултат на зајакнување на екстерната побарувачка и поволното движење на берзанските цени на одделни производи (челик, обоени метали и сл.). Притоа, се очекува пораст на извозот на стоки од 9% и на увозот од 4%. Согласно позитивните ефекти од претстојните Олимписки игри во Грција, поволни движења се очекуваат и во билансот на услуги. Како резултат на ваквите движења, позитивниот ефект (придонесот) од нето извозот врз растот на БДП ќе изнесува 1,6 процентни поени.

54. Во 2004 година се очекува зајакнување на домашната побарувачка, при што личната потрошувачка ќе забележи умерен реален пораст од 1,0%. Истовремено, јавната потрошувачка ќе оствари номинален пораст од 1,3%, додека реално ќе се намали за 1,4% во однос на претходната година. Придонесот на домашната финална потрошувачка во растот на БДП во 2004 година изнесува 0,5 процентни поени.

2.2. Анализа на страната на понудата

55. Анализирано од производната страна, носечката улога во 2004 година ќе ја има секторот на индустрија, каде се очекува продолжување на позитивните движења, при што поволно влијание ќе има решавањето на неколку претпријатија загубари согласно ФЕСАЛ 2 аранжманот со Светската банка. Позитивни стапки на раст се очекуваат и во останатите сектори: трговија на големо и мало, градежништво, транспорт и комуникации.

56. Индустрија - Согласно очекувањата за 2004 година, БДП во индустријата, кој воедно е и со најголемо учество во структурата на вкупниот БДП (околу 20%),

ќе оствари реален пораст од 4,9% на годишна основа. Проекциите за зголемување на индустриското производство се темелат на следните претпоставки:

- Продолжување на експанзијата на производството на Фени, Силмак и Макстил, како резултат на реструктурирањето, новите инвестиции и формирањето на кластер во челичната индустрија;

- Заокружување на процесот на решавање на претпријатијата загубари преку нивна продажба на странски и домашни стратешки инвеститори, по што се очекува рестартирање на производниот процес (Нова Македонија, рудниците САСА, Злетово, Тораница, Газела, Порцеланка);

- Јакнење на екстерната побарувачка во земјите кои претставуваат традиционално извозно подрачје за Република Македонија;

- Продолжување на позитивниот тренд на пораст на берзанските цени на основните метали, како резултат на зголемената побарувачка на овие производи во светски рамки;

- Намалување на каматните стапки на комерцијалните банки и зголемување на кредитните пласмани во економијата.

57. Земјоделство - Во периодот на безбедносната криза во 2001 година, земјоделството претрпе силен негативен шок, чии последици не може брзо да се надминат. Со оглед на ниската споредбена основа во претходните години, како и поволните временски услови во минатата година, сосема е реална проценката за пораст на земјоделското производство од 1,9% во 2004 година. Стабилниот и одржлив развој на земјоделството ќе биде потпомогнат и од повеќе проекти, меѓу кои проектот на Светската банка во доменот на системите за наводнување и проектот за развој на земјоделството на Република Македонија во рамките на Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (ИФАД 1 - Проект за развој на јужни и источни региони и ИФАД 2 - Проект за финансиски услуги на земјоделството). Преку овој проект (кој започна кон крајот на 2003 година), ќе бидат одобрени повеќе кредити со каматна стапка од 6-7%, при што крајни корисници ќе бидат индивидуални земјоделци и сточари, претпријатија чија основна дејност е преработка на земјоделски производи и/или трговија и извоз на земјоделски производи. Земјоделското производство ќе се унапредува преку донесување на Закон за државна помош во земјоделството, операционализација на годишната програма за поттикнување на развојот на земјоделското производство и помошта од Европската унија во рамки на КАРДС програмата.

58. Градежништво - Во 2004 година се очекува значителен пораст од 6% на градежништвото, кое се должи пред се на зголемениот обем на градежни работи во странство. Како поконкретни проекти на кои се темелат ваквите предвидувања се издвојуваат:

- Отпочнување на реализацијата на проектот "Заобиколница околу Скопје", финансиран од Европската инвестициона банка (ЕИБ и ЕБОР);

- Потпишаните договори за извршување на градежни работи во странство (Украина, Русија, Хрватска);

- Отпочнување на работите поврзани со изградба на хидроцентралата Матка 2;

- Ефектуирање на програмата за јавни инвестиции за 2004 година.

За поттикнување на домашната инвестициона активност, во 2004 година сите државни градежни локации кои од сопственички аспект се неспорни и неоспорени ќе бидат продадени на заинтересирани инвеститори за изградба на стопански, станбени, деловни, трговски, хотелски или карактеристични инфраструктурни објекти.

59. Транспорт и комуникации - Во делот на транспортот и комуникациите, реалната стапка на пораст во 2004 година ќе изнесува 6,5%. Зголемувањето во овој сектор ќе биде резултат на ширењето на дејноста на

вториот мобилен оператор (кој стартуваше во втората половина на 2003 година), како и на зголемениот превоз на патници и стока поврзано со претстојните Олимписки игри во Република Грција. Притоа, најголем пораст на услугите поврзани со транспортот и комуникациите се очекува во третиот квартал од 2004 година.

60. Туризам - Позитивни стапки на раст во 2004 година се очекуваат и во секторот на туризам и угостителство, каде согласно проекциите, зголемувањето ќе изнесува 7,7%. Тоа се должи на продажбата на повеќе хотелски капацитети на странските инвеститори, како и на очекуваниот зголемен прилив на странски туристи во земјата како резултат на олимписките игри во соседна Грција. Во насока на зголемување на туристичкиот промет ќе влијае и подобрувањето на промоцијата на домашните туристички можности и развојот на културниот туризам, скијањето, ловот и здравствениот туризам.

3. Политика на цени

61. Во 2004 година ќе се продолжи со политиката на стабилни цени и ниска инфлација, како една од основите за водење на здрава макроекономска политика. Тоа се должи на емпириски потврдени сознанија дека ценовната стабилност претставува најдобар амбиент за остварување на економски развој. Просечната стапка на инфлација во 2004 година се очекува да изнесува 2,8% (во претходната година оценката е дека просечната инфлација ќе изнесува 1,2%).

62. Инфлацијата во најголем дел ќе биде креирана од домашни фактори, пред сè како резултат на заживувањето на домашната побарувачка. Имено, закрепнувањето на македонската економија, пред сè на водечките индустриски сектори, ќе доведе до прекинување на дефлационите тенденции на цените на производителите на индустриски производи, кои беа особено изразени во прехранбената индустрија. Значаен ефект врз инфлацијата ќе има и предвидувањето за задржување на американскиот долар на постојното ниво, со што ќе изостане влијанието од апресијацијата на денарот во однос на САД доларот, односно на увозната инфлација. Одредено влијание врз просечната стапка на инфлација во 2004 година ќе има и влегувањето на Словенија во ЕУ, по што ќе престане да важи правото на бесцарински извоз во Македонија, што од своја страна ќе предизвика извесен пораст на цените кои се увезуваат од оваа земја (Словенија учествува со 6,5% во вкупниот македонскиот увоз).

63. Во исто време, монетарната политика ќе продолжи со политиката на одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото, како најдобро средство за одржување на инфлацијата на ниско ниво. Притоа, секој вишок на ликвидност во економијата, што може да предизвика притисок врз курсот, а преку него и врз инфлацијата, ќе биде апсорбиран преку примена на инструментите на монетарната политика.

64. Проекциите за намалување на инфлацијата во земјите членки на ЕУ ќе го елиминираат надворешниот инфлаторен притисок кој може да дојде од увозните цени. Истото важи и за цената на суровата нафта, која согласно меѓународните проценки, нема драстично да се промени, односно ќе остане на нивото од 2003 година.

65. Во насока на остварување на ниска инфлација ќе влијае и натамошното намалување на царинските стапки за одредени производи согласно влезот во СТО и Договорот за стабилизација и асоцијација со Европската унија, кое ќе се одрази преку пониски увозни цени.

66. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени и во 2004 година се определуваат цените за: производство и промет на нафта и нафтени деривати;

производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија; производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството; производство и дистрибуција на вода; прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите); одржување на чистота на градови и населби (изнесување и депонирање на смет); и услуги за задолжително осигурување на моторни возила.

67. Цените на производство и прометот на нафта и нафтни деривати, дистрибуција на природен гас, дистрибуција на топлотна енергија и искористувањето на геотермалните води ќе се формираат во согласност со Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија за што ќе одлучува регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија. Што се однесува до цената на електричната енергија, истата ќе се формира според Методологијата, но истовремено и според Тарифниот систем, кој ќе биде донесен во 2004 година согласно Акциониот план за преобразба на пазарот на електрична енергија.

68. За остварување на планираната стапка на инфлација, покрај зголемената координација на фискалната и монетарната политика, во 2004 година ќе продолжи примената на делумно ограничување на личната потрошувачка согласно постојниот закон за ограничување на порастот на платите во јавната администрација.

4. Фискална политика

69. Во 2004 година фискалната политика ќе биде насочена кон натамошна консолидација на фискалната позиција, со цел нејзино сведување во рамки кои обезбедуваат одржливост на среден и долг рок. Со тоа ќе се обезбеди стабилизирање на јавниот долг на државата во меѓународно прифатливи рамки. Ова детерминира потреба од задржување на рестриктивниот и зајакнување на реформскиот карактер на фискалната политика во 2004 година. Консолидираниот и релативно урамнотежена фискална политика создава простор за релаксирање на монетарната политика, со позитивен ефект врз натамошно намалување на каматните стапки на банките.

70. Основни карактеристики на фискалната политика во 2004 година ќе бидат: а) зголемување на вкупните приходи на централниот буџет од 2,6%, како резултат на подобрената наплата на даноците; б) зголемување на расходите на централниот владин буџет од 2,2%, главно како резултат на интензивирање на реформите во јавната администрација и зајакнување на развојната компонента на буџетот. Притоа, буџетските расходи во 2004 година ќе изнесуваат 22,1% од БДП, и се за 1% од БДП помалку во споредба со претходната година, што е показател за натамошно консолидирање на фискалната политика. Ваквите движења ќе резултираат со дефицит на централниот буџет во 2004 година од 0,9% од БДП. Дефицитот на консолидираниот буџет (централен буџет и фондови) во 2004 година ќе изнесува 1,5%.

4.1. Даночна политика

71. Даночната политика во 2004 година нема да претрпи суштински промени во однос на 2003 година во поглед на висината на даночните стапки и вкупното даночно оптоварување кај обврзниците. Исклучок е само данокот на додадена вредност во делот кој се однесува на оданочување на првиот промет на станови, кој од 1 јануари 2004 наместо со повластената стапка од 5%, треба да се оданочува со општата стапка од 18%.

72. Даночната политика во 2004 година ќе се соочи со ризик од намалување на даночните приходи кое ќе произлезе од укинувањето на акцизата за увоз на патнички возила (од 1 јануари 2004 година) и од намалувањето на царинските стапки за одредени производи согласно влезот на Република Македонија во СТО и Договорот за асоцијација и стабилизација со Европската унија.

73. Намалените приходи по овие основи во еден дел ќе се надоместат со заживување на економската активност во земјата, потоа со подобрена наплата на даноците, преку зајакнување и интензивирање на контролите од страна на Управата за јавни приходи и Царинската управа, како и по основ на прилив на странски донации. Управата за јавни приходи ќе се ангажира и за доследно спроведување на Законот за регистрирање на готовинските плаќања, со што ќе се овозможи пореално прикажување на прометот на даночните обврзници, а со тоа и намалување на сивата економија.

74. Покрај тоа, Царинската управа ефикасно ќе ги спроведува царинските прописи и процедури со што значително ќе се подобри наплатата на увозните давачки. Истовремено, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе преземе поригорозни мерки за наплата на придонесите преку зајакнување на сопствените инспекциски екипи и поинтензивна заедничка контрола со Управата за јавни приходи.

75. Во 2004 година ќе продолжат активностите за проширување на мрежата на Договори за одбегнување на двојното оданочување на Република Македонија со други земји. Целта на овие договори е да се форсира една правна рамка заради отстранување на даночните бариери во економските односи помеѓу земјите, пред сè во трговијата и инвестициите.

4.2. Политика на буџетски расходи

76. Политиката во областа на буџетските расходи ќе биде насочени кон создавање услови за намалување и менување на структурата на вкупната буџетска потрошувачка, унапредување на процесот на планирање и зголемување на ефикасноста, транспарентноста и отчетноста во користењето на јавните ресурси. Со цел подобрување на структурата на јавната потрошувачка, ќе се изврши рационализација на јавната администрација, преку намалување на бројот на вработени за 4% и приватизација на несуштинските делови со цел создавање на мала и ефикасна јавна администрација. Тоа ќе влијае во насока на намалување на масата на плати и намалување на нивното учество во вкупните буџетски расходи (кое нерационално се одржува на многу високо ниво). Во 2004 година ќе се преземат мерки за зголемување на застапеноста на етничките заедници во јавната администрација, а исто така ќе биде донесен и Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа кој ќе има суштинска улога за успешната реализација на процесот на децентрализацијата на власта со цел операционализирање на уставните одредби во однос на самостојноста на единиците на локалната самоуправа.

77. Имајќи ја предвид слабата реализација на капиталните расходи во 2003 година, ќе се преземат мерки за идентификување и отстранување на причините за ваквата состојба со цел обезбедување на услови за нивна редовна и навремена реализација.

78. Ќе се зајакне контролата на финансиското работење со донесување на Закон за внатрешна ревизија и основање на единици за внатрешна ревизија кај поголемите буџетски корисници и фондови, со што се очекува со примената на меѓународните стандарди за внатрешна ревизија да се подобри работењето и да се намали злоупотребата на јавните средства. Исто така, ќе бидат преземени мерки за зголемување на контролата кај јавните претпријатија и здравствените организации, со цел навремено спречување на креирање на дополнителни, непредвидени буџетски обврски.

79. Покрај тоа, ќе се напушти постојната практика на прикриени субвенции за одредени производители, при што во согласност со новиот Закон за стокови резерви, државните резерви ќе бидат сведени само на

неопходните производи. Практиката на нетранспарентни јавни набавки целосно ќе биде елиминирана во 2004 година.

80. Политиката на заздравување на јавните финансии предвидува забрзување на реформите во пензискиот и здравствениот систем. На долг рок тоа ќе овозможи подобрување на финансиската состојба на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување со што ќе се намали притисокот врз централниот буџет за трансфер на средства кон соодветните фондови.

81. Со оглед на намалувањето на странските донации и кредити, финансирањето на буџетскиот дефицит во најголем дел ќе биде од домашни извори. Како инструмент за финансирање на буџетскиот дефицит во 2004 година ќе се користи емитувањето на краткорочни државни хартии од вредност (првата емисија ќе се изврши на почетокот на 2004 година).

4.3. Политика на управување со јавен долг

82. Напорите за поголемо штедење од страна на владиниот сектор се комплементарни со политиката за ефикасно и одговорно управување со јавниот долг, односно се насочени кон постигнување на одржливо ниво на задолженост и стабилизирање на нето долгот на централната државна власт на ниво од 37% од БДП.

83. Во согласност со Стратегијата за управување со јавниот долг, Владата на Република Македонија ќе применува селективна политика на задолжување на државата. Зацврстувањето на механизмите за управување со јавниот долг, пред сè, подразбира:

- Зајакнување на законската и институционалната рамка;
- Оценување на финансиските услови на задолжување во зависност од фискалниот капацитет;
- Оценување на оправданоста на задолжувањето, имајќи ја предвид намената за која се користат средствата;

- Усвојување на годишни планови за висината на средства од надворешни извори кои би можеле да се инвестираат во одделни сектори на економијата од страна на Владата на Република Македонија.

84. Во 2004 година ќе се продолжи со лимитирањето на новите задолжувања од странство, кои се остваруваат под неконцесионални услови. Воедно, редовно ќе се сервисираат достасаните обврски кон странските кредитори, со цел натамошно стекнување на довербата на странските инвеститори.

85. Ефективното управување со јавниот долг ја наметнува потребата од развој на ефикасен пазар на должнички инструменти. Во таа насока уште во текот на 2003 година беше подготвена и Стратегија за развој на пазарот на државни хартии од вредност, чија основна цел е развој на примарниот и секундарниот пазар на државни хартии од вредност. Тоа треба да овозможи поефикасно финансирање на буџетските потреби на краток рок (непречено тековно финансирање на јавните расходи) и на долг рок (обезбедување долгорочни финансиски ресурси за поддршка на развојот на економијата). Притоа, на почетокот напорите ќе бидат сконцентрирани на развој на пазарот на краткорочни државни хартии од вредност со цел поефикасно управување со ликвидноста на буџетот, чиј рок постепено ќе биде продолжуван во зависност од успехот на државата во стекнувањето на довербата на потенцијалните инвеститори и развојот на институционалните инвеститори. Остварувањето на оваа цел ќе овозможи пазарно финансирање на буџетскиот дефицит во домашна валута и истовремено намалување на макроекономскиот ризик поврзан со надворешното финансирање. Процесот на издавање, регистрирање, тргување и исплата на државни записи, подетално ќе биде дефиниран со Правилата кои ќе ги донесе Владата.

5. Монетарна политика

86. Во 2004 година монетарната политика ќе биде поставена во насока на понатамошно одржување на ценовната стабилност и креирање на поволен амбиент за подинамичен и одржлив економски развој. Одржувањето на стабилен девизен курс се очекува да придонесе кон успешно остварување на проектираната просечна стапка на инфлација за 2004 година. Предвидената повољна динамика на надворешно-трговската размена се очекува да овозможи стабилни движења на девизниот пазар и одржување на адекватно ниво на девизни резерви (покриеност на приближно четиримесечен увоз).

87. Меѓугодишниот пораст на паричната маса M2 - денарски дел во 2004 година се очекува да изнесува 11,6%, што би претставувало соодветна поддршка на стоковно - паричните трансакции во економијата. Во 2004 година се очекува да продолжи растечкиот тренд на депозитниот потенцијал на банките, при што проектиран е пораст на вкупните депозити на приватниот сектор од 13,7%.

88. Во услови на очекувано намалување на депозитите на државата кај НБРМ, монетарната политика на НБРМ ќе биде ставена во функција на стерилизирање на ефектите од фискалната политика, главно преку аукциите на بلاјнички записи. Согласно очекуваното екстерно финансирање во текот на 2004 година, заради нормално извршување на проектираните расходи на буџетот, предвидено е и дополнително финансирање од домашни извори (преку емисија на краткорочни државни хартии од вредност на почетокот на 2004 година). Имајќи ја предвид глобалната ликвидност во економијата, во 2004 година се очекува финансирањето на економската активност на приватниот сектор да биде поддржано со годишен пораст на вкупните кредити на банките од 9,7%.

89. Во функција на обезбедување на конзистентна и одржлива макроекономска рамка, монетарната политика и понатаму ќе делува во координација со останатите сегменти на макроекономската политика. Координацијата на монетарната и фискалната политика во 2004 година ќе биде особено значајна во контекст на емитирањето на државните краткорочни хартии од вредност, а во рамки на глобалното регулирање на ликвидноста во економијата.

6. Девизна политика и платен биланс

6.1. Платен биланс

90. Во 2004 година тековните трансакции и капитално-финансиските трансакции ќе се одвиваат во услови на висок степен на либерализација, во согласност со одредбите од Законот за девизно работење. Имено, директните инвестиции на резидентите во странство и на нерезидентите во Република Македонија, како дел од капиталните трансакции се слободни. Нерезидентите и понатаму ќе можат слободно да инвестираат во домашни претпријатија, да формираат сопствени претпријатија и да купуваат акции или удели преку овластените брокери. Профитот и инвестираниот капитал, нерезидентите ќе можат слободно да го трансферираат во странство, доколку претходно бидат намирени сите обврски кон државата. Целосна либерализација ќе постои и кај кредитните трансакции (кредитното задолжување и кредитното одобрување).

91. Ќе се задржи почитувањето на националниот третман на странските инвеститори-нерезиденти, како основен круцијален и единствен принцип за концептирање на транспарентна политика и мерки за привлекување на директни странски вложувања во Република Македонија.

92. Во 2004 година ќе продолжи натамошната делумна либерализација на портфолио-трансакциите, при што главно овластените банки ќе можат да тргуваат со странски хартии од вредност во странство.

93. Ќе се продолжи со политиката на издавање и воведување странски хартии од вредност во Република Македонија, но со претходно одобрение од Комисијата за хартии од вредност. И понатаму исклучок од ова ќе биде тргувањето со странските должнички хартии од вредност со рок на доспевање над три години чие издавање и воведување ќе биде ограничено и во 2004-та година. Нерезидентите преку овластените учесници ќе можат слободно да тргуваат со домашни хартии од вредност и во текот на следниот период.

94. Надворешно трговската размена во 2004 година ќе биде под влијание на натамошните ефекти од влезот на Република Македонија во Светската трговска организација и Договорот за асоцијација и стабилизација со Европската унија. Очекувањата за зголемена екстерна побарувачка на македонските производи ќе резултира со пораст на извозот од 9%, додека увозот ќе забележи пораст од 4%. Како резултат на ваквите движења, во 2004 година ќе дојде до намалување на трговскиот дефицит (за приближно 30 милиони САД долари), при истовремено подобрувањето на билансот на услугите. Притоа, дефицитот на тековната сметка на платниот биланс се очекува да изнесува околу 7% од БДП.

95. Дефицитот на тековната сметка во најголем дел ќе биде финансиран преку долгорочно кредитно задолжување. Освен тоа, зацврстувањето на политичката и макроекономската стабилност и подобрувањето на инвестиционата клима ќе го зголеми структурното учество на недолжничкото финансирање на дефицитот на тековната сметка, преку очекуван прилив на странски директни инвестиции од околу 150 милиони САД долари.

96. Во 2004 година Република Македонија, како членка на Светската трговска организација, ќе ја спроведува трговската политика тргнувајќи од принципите за транспарентност, недискриминација и фер конкуренција. За таа цел, ќе зајакне капацитетот на пазарниот инспекторат (дел од државниот инспекторат) и ќе се заострат мерките за субјектите кои нема да ги спроведуваат законските прописи.

97. Транспарентноста и еднаквата позиција на деловните субјекти ќе се остварува преку:

- Почитување на принципот "Прв дојден-прв корисник" за сите царински квоти за бесцарински увоз, согласно склучените билатерални Договори за слободна трговија, Времената трговска спогодба со Европската Унија и Договорот за влез во СТО. За мал дел стоки кои потпаѓаат под царински квоти ќе се спроведува аукцискиот начин на распределба;

- Намалување на бројот на дозволи за извоз и увоз и нивно сведување на подрачја кои доминантно се однесуваат на заштитата на здравјето и животот на луѓето, растенијата, животните, заштитата на националните богатства со уметничка историска или археолошка вредност, заштитата на правата од интелектуална, индустриска и трговска сопственост, правилата кои се однесуваат на златото и среброт, јавниот морал, јавната политика или јавната безбедност. Овие дозволи се издаваат на недискриминаторна основа без прикрено ограничување на трговијата.

98. Со зачленувањето на Полска, Чешка, Словачка, Унгарија и Балтичките земји во Европската Унија, од 1 мај 2004 година трговијата со овие земји ќе се одвива со примена на преференцијалните услови од Времената спогодба за трговија и трговски прашања со Европската Унија.

99. Проширувањето на Европската Унија ќе има одраз врз реструктурирањето на определени извозно-увозни текови во Република Македонија. Тоа ќе се манифестира во проширувањето на конкурентни извозни пазари, но и со тенденција на зголемен притисок врз домашните производи, во насока на пораст на увозот. За таа цел, особено ќе се интензивира трговската промоција, при што со задржување на давачката од 0,1%

од надворешно-трговските зделки, ќе се кофинансираат трговски промоции. Се предвидува оформување на целосна и високо способна институција за извозна промоција, со цел:

- Систематско прибирање на технички информации за сите релативни аспекти на извозот на одредени странски пазари;
- Систематско истражување на меѓународните таргетни пазари;
- Систематско преземање промотивни активности за самите домашни деловни ентитети и на нивните извозни производи на одделни странски пазари;
- Систематска промоција на целокупната национална економија (имиџ);
- Континуирано давање на стручна помош за воспоставување на деловни контакти;
- Едукација на менаџментот во делот на извозниот маркетинг.

100. Ќе се продолжи со реализацијата на проектот Слободна зона "Бунарцик" со распишување меѓународен тендер за избор на основач на зоната. Доколку со ова не се успее, "Бунарцик" ќе биде прогласен за индустриска зона, при што државата ќе ја изгради целокупната патна, електроенергетска, водоводна и телекомуникациона инфраструктура до и во зоната. За таа цел ќе се изврши парцелизирање на зоната, при што ќе се добијат 400 градежни парцели по 2000 м² кои ќе бидат понудени бесплатно на сите кои се подготвени да инвестираат во мал или среден бизнис.

101. Во 2004 година ќе се поттикнува туристичкото претприемништво и конкурентност преку зголемување на квалитетот на туристичките услуги, преку интензивирање на категоризирањето на објектите на угостителската понуда и угостителското и туристичкото лиценцирање, со цел зголемување на учеството на девизниот прилив по основ на туризам во вкупниот девизен прилив од услуги.

102. Од странски донации и грантови ќе се финансираат проекти значајни за развојот на одделни видови туристичка понуда и туристички локалитети со развојни потенцијали, како и за туристички пропагандни активности на значајни странски емитивни пазари. Исто така, преку странски донации ќе се подигнува вработеноста и квалитетот на туристичките кадри, преку обука на подрачјето на туристичкиот менаџмент и маркетинг во давањето на угостителски и туристички услуги.

6.2. Политика на девизен курс и девизни резерви

103. Во 2004 година ќе продолжи политиката на одржување на курсот на денарот во однос на еврото на стабилно ниво. За таа цел, ќе продолжи примената на монетарна стратегија на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото. За отстранување на евентуални пореметувања и одржување на стабилноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото, Народната банка на Република Македонија ќе ги користи сите расположиви инструменти.

104. Согласно применуваниот режим, девизниот курс на денарот во однос на останатите светски валути ќе се одредува врз основа на движењето на еврото во однос на останатите валути на светските берзи.

105. Политиката на одржување на девизните резерви на соодветно и конформно ниво ќе продолжи и во 2004 година, при што девизните резерви ќе обезбедуваат покритие на четиримесечен увоз на стоки и услуги.

6.3. Соработка со меѓународни финансиски институции

106. Владата на Република Македонија и понатаму ќе продолжи да ги развива односите со меѓународните финансиски институции, особено со Меѓународни-

от монетарен фонд и Светска банка - како најголеми партнери во имплементирањето на кредибилитетна макроекономска политика и програмата за структурни реформи.

107. По завршувањето на тековниот Стенд бај аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, Владата на Република Македонија ќе ја продолжи соработката со Меѓународниот монетарен фонд преку изнаоѓање на најсоодветен аранжман, со кој ќе се засили реформската компонента на постојните економски и финансиски политики.

108. Соработката со Светска банка ќе продолжи со имплементација на тековните проекти, како и соработка во рамките на имплементација на проектите од новата тригодишна стратегија за поддршка на земјата (Country Assistance Strategy 2004-2006). Проектите кои ќе бидат реализирани во рамките на новата тригодишна стратегија се во насока на забрзување на економскиот раст и намалување на невработеноста (подобрување на инвестиционата клима, развој на финансискиот сектор, инфраструктурна изградба, реформа во образовниот систем и социјална заштита и сл.).

109. Во текот на 2004 година, Светска банка ќе изработи и неколку студии од областа на енергетиката, оценка на намалувањето на сиромаштијата, анализа на урбаната сиромаштија и др.

110. Во 2004 година ќе продолжи реализацијата на веќе договорените аранжмани и проекти со Светска банка: ФЕСАЈ 2 аранжманот (исполнети со условите), Проектот за развој на енергетскиот систем, Проектот за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето, Проектот за развој на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа, Проектот за развој на транспортниот сектор, Проектот за развој на општините, Проектот за деца и младици со пренамена на дел од средствата за рехабилитација на спортски игралишта на локално ниво, Проект за развој на општините и културата.

111. Дополнителна финансиска поддршка ќе се обезбедува преку отпочнување на реализацијата на ПСМАЈ 2 (Втор заем за прилагодување и управување со јавниот сектор), проектот за реструктурирање на ЈП "Македонски железници" и на ЈП "Македонија пат", проектот за модернизација на образованието (поддржан и со грант од Владата на Кралството Холандија), проектот за развој на здравствениот сектор и проектот за имплементација на социјалната заштита.

112. Соработката со Европската Инвестициона банка ќе се одвива, пред се, преку реализација на проектот за изградба на автопатни делници (Стоби-Демир Капија (делница од Коридорот X), Скопје-Тетово (делница од Коридорот VIII), заобиколница околу Скопје, Хиподром-Шуто Оризари), проектот за изградба на графостаници и проектот за финансирање на мали и средни претпријатија (во рамките на заемот за глобално финансирање).

113. Поддршката на Европската банка за обнова и развој ќе се реализира преку Акционата програма за унапредување на општините и животната средина (МЕ-АП), проектот за надградба на постоечкиот систем на контрола на летање, проектот за патишта II (изградба на автопатните делници Шуто Оризари-Сарај, Смоквица-Гевгелија и заобиколницата околу Скопје) и проектот за изградба на 400 кв далекувод од Штип до Црвена Могила (Република Бугарија).

114. Во 2004 година ќе продолжи соработката и со Банката за развој при Советот на Европа (проект за изградба на станови за лица со ниски доходи), Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (ИФАД), како и билатералната соработка со повеќе земји: Јапонија - започнување со изградбата на браната на хидросистемот Злетовица; Шпанија - довршување на долгогодишниот проект за изградба на браната Лисиче и инсталирање на опрема; НР Кина - продолжување со имплементација на проектот за изградба на браната Козјак.

7. Социјална политика и политика на вработување

7.1. Политика на вработување

115. Социјалната политика и политиката на вработување се едни од главните столбови на макроекономската политика. Овие политики главно ќе се остваруваат преку промовирање на релевантни механизми за поттикнување на инвестициите и креирање на нови работни места и преку серија реформи на пазарот на работна сила во насока на создавање на поволна клима за поголема флексибилност и конкурентност. Координацијата помеѓу двете политики е неопходна поради тоа што вработувањето е клучно средство за надминување на проблемот на дискриминација на пазарот на работна сила и намалување на сиромаштијата.

116. Во рамките на имплементација на Договорот за стабилизација и асоцијација, Владата ќе ги продолжи активностите за хармонизација и усогласување на работното законодавство со законодавството на ЕУ. Развивањето на соработката со социјалните партнери (трипартизмот) ќе овозможи создавање на потребната критична маса за позитивен прием на мерките од областа на социјалата и вработувањето кај јавноста.

117. Основна цел на политиката на вработување во 2004 година е зголемување на вработеноста за 3%.

118. За таа цел, во 2004 година за прв пат ќе биде подготвен Национален акционен план за вработување 2004-2005 во согласност со стратегијата за вработување на Владата, принципите на политиката на вработување на ЕУ и насоките на Европскиот Совет. Преку систематска имплементација на еден комплексен и сеопфатен систем на мерки ќе се влијае кон решавање на најголемиот проблем во земјата - невработеноста.

119. Преку политиката на зголемување на вработеноста непосредно ќе се делува и врз намалување на сиромаштијата. Најголем дел од мерките кои ќе се имплементираат за оваа намена ќе се засноваат на изготвениот извештај "Политики и програми за намалување на сиромаштијата и невработеноста", кој е резултат на координираната работа на странски експерти, Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика.

120. Политиката на вработување во 2004 година главно ќе се темели на три сегменти:

- Активни и превентивни мерки за невработените и неактивните;
- Промоција на развојот на човечкиот капитал и доживотното учење;
- Создавање на нови работни места и претприемништво.

121. Со цел успешно спроведување на планираните активни и превентивни мерки за невработените и неактивните, во 2004 година ќе се изврши реструктурирање и модернизација на Јавните служби за вработување (ЈЗО), во насока на јакнење на капацитетот на Заводот за вработување и локалните бироа, давање на поголема важност на активните мерки и унапредување на работата на Работните клубови. Во рамките на КАРДС програмата, веќе се започнати дел од овие промени и идентификувани се следните чекори кои треба да се имплементираат во периодот 2004-2005. Предлозите се однесуваат на реструктурирање на севкупните системи на организација и обезбедување на услуги во ЈЗО и зголемување на ефективност и ефикасноста во нивното работење.

122. За да се обезбедат услови за примена на новиот, поактивен пристап на Владата на РМ во политиката на вработување, ќе се изврши натамошна рационализација на работното законодавство во насока на обезбедување на поголема кохерентност и едноставност, преку повторна евалуација на законската регулатива за заштита на вработените.

123. Како продолжение на владината политика од 2003 година, во 2004 година ќе продолжат напорите за подобрувањето на регулативата во насока на стимулирање на флексибилните форми на вработување и обезбедување на право на избор на вработените од повеќе опции (како на пример, работа со скратено работно време, работа на определено време, работа од дома и сл.). Создавањето на нови работни места ќе биде подржано и преку промовирање на претприемништвото, инвестициите и преку намалување на трошоците и административните пречки за отпочнување и вршење на деловна активност.

124. Во 2004 година ќе се обезбедат услови за унапредување на малото претприемништво во руралните области и земјоделски заедници преку користење на политиката на рурален развој. Ќе биде подржано јакнењето на групата на социјални и економски актери преку формирање на локални партнерства и "територијални договори за вработување".

125. Динамичните промени во светската економија и приближувањето кон "економијата заснована на знаење", која сè повеќе се проширува во развиените земји, бараат поголема приспособливост на работниците и претпријатијата кон промените. Ажурирањето на законската рамка ќе обезбеди поголема флексибилност за активно унапредување на нови, "нетипични" форми на работни аранжмани, флексибилни аранжмани за работно време и зголемување на можностите за напредување во кариерата.

126. За остварување на овие цели, неопходно е инволвирање на социјалните партнери (особено на гранско ниво и на ниво на компании) во преговорите за воведување на модернизација на организацијата на работата. Модернизација на организацијата на работата ќе го зголеми квалитетот на работниот однос со позитивен ефект врз продуктивноста и конкурентноста на претпријатијата.

127. Тргувајќи од значењето на образованата работна сила како значаен сегмент за подобрување на деловната клима, во 2004 година Владата на РМ ќе го засили процесот на подобрување на квалитетот и ефикасноста на системот на образование и обука. Акцент ќе биде ставен врз унапредување на стручно образование и доживотното учење, при што посебно внимание ќе се посвети на невработените, работниците на кои им се заканува губење на работното место и на ниско квалификуваните повозрасни работници.

128. Определба на Владата на РМ е негување на интеграцијата на лица кои се соочуваат со посебни потешкотии на пазарот на работна сила (оние кои предвреме го напуштиле редовното образование, неквалификувани работници, лицата со намалена работна способност и етничките малцинства). Во таа насока ќе се делува преку следните активни мерки: 1) промовирање на договори за вршење на јавни работи во проектите на инфраструктурата и зголемена алокација на ресурси на локалната власт за извршување на проекти од јавен интерес; 2) поддршка на нови форми на флексибилно вработување (посебно за лицата со посебни потреби) како на пример, програми за теле-работа, работа од дома и сл.

129. Владата на РМ ќе изготви и примени мерки за намалување на непријавената работа сила. Мерките ќе бидат комбинација на поедноставување на деловната средина, отстранување на мотивите за работење во сивата економија и подоследна примена на законската регулатива и санкции за прекршителите. Преку соодветни измени во законската регулатива и силна промоција на предностите од работа во формалниот сектор, ќе се обезбеди континуирано намалување на бројот на претпријатија кои работат во сивата економија.

7.2. Социјална сигурност

130. Социјалната заштита во 2004 година ќе се остварува согласно Законот за социјална заштита и Одлуката за утврдување на критериумите, условите и начинот на остварување на помош.

131. Во 2004 година ќе продолжат напорите за правилна распределба на средствата за социјална помош, преку намалување на бројот на "нереални" корисници. За таа цел, ќе се зголеми координацијата помеѓу институциите од областа на социјалното осигурување, преку размена на информациите и вршење на заеднички контроли.

132. Социјалната сигурност на работниците на кои им престанал работниот однос поради економски, структурни и слични промени во текот на 2004 година ќе се обезбедува во согласност со законските прописи, во рамките на предвидените средства за оваа намена во Буџетот за 2004 година и во рамките на одобриениот кредит од Светската Банка наменет за социјална поддршка.

133. Во областа на заштитата на децата, ќе се интензивираат напорите за подобрување и осовременување на условите за згрижување на децата во рамките на предучилишното воспитание и образование. Инвестиционите активности ќе бидат насочени кон реконструкција на постојните објекти, како и доградба на започнатите објекти.

134. Во 2004 година се предвидува измена и дополнување на Законот за социјална заштита заради зголемување на мотивацијата за барање работа на корисниците на социјална помош. Министерството за труд и социјална политика ќе изготви и предложи измени во законската регулатива во смисла на воведување на казнена камата на достасаните неизмирени обврски врз основа на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и придонеси за осигурување во случај на невработеност.

135. Во рамките на КАРДС програмата, ќе продолжи реализацијата на двата проекти во насока на подобрување на институционалната поставеност и обука на вработените во центрите за социјална заштита, заради зголемување на институционалниот и човечкиот капацитет за успешно спроведување на реформите во оваа област.

IV. Структурни реформи и мерки во 2004 година

1. Реален сектор

1.1. Приватизација и реструктурирање

136. Како резултат на спроведените структурни реформи во секторот на претпријатијата опфатени со ФЕ-САЛ 2 аранжманот, во текот на 2004 година се очекува производно ефектуирање на претпријатијата кои се успешно продадени, а со тоа и позитивни ефекти врз целокупната економија. Ослободувањето на дел од буџетските средства досега наменети за претпријатијата - загубари, ќе создаде можности за нивна употреба во попродуктивни намени. Воедно ќе се заокружи и процесот на решавање на поголемите претпријатија кои се во стечај или за кои ќе се отворат стечајни постапки, каде државата е значителен или доминантен доверител. Позитивни ефекти се очекуваат и од комплетирањето на процесот на приватизацијата (целосна продажба на резидуалните акции во сопственост на Агенцијата за приватизација).

137. Реструктурирањето на традиционалните дејности и претпријатијата ќе биде поттикнато и преку:

- Акциона програма за унапредување на општините и животната средина изготвување на студии и реализација на проекти за реструктурирање на клучните стопански дејности и гранки, особено извозно ориентирани, со цел создавање на конкурентност на македонската економија;

- Поддршка за развој на менаџерските вештини и стратегии на корпоративно управување и корпоративна култура;

- Поттикнување на процесите за технолошка модернизација - имплементирање на адекватна технологија и високи технолошки стандарди - технолошко реструктурирање.

138. Посебно внимание ќе се посвети на реформата и реструктурирањето на секторот за водостопанство, преку редизајнирање на веќе постоечкиот "Проект за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето" во насока на зајакнување на структурната и институционалната компонента.

139. Ќе започне процесот на реструктурирање на ЕСМ, со цел подготовка на компанијата за претстојната либерализација на електроенергетскиот пазар и неопходноста од приватизација на поделни нејзини делови.

1.2. Поддршка на претприемништвото и малите и средни претпријатија

140. Клучна активност со која ќе се поддржува и поттикнува развојот на малите и средни претпријатија во 2004 година ќе биде имплементација на Програмата на мерки и активности за поддршка на претприемништвото и создавање конкурентност на малото стопанство. Посебен акцент ќе се даде на координацијата, соработката и пружањето помош на единиците на локалната самоуправа во остварувањето на нивната законска обврска за поддршка и развојот на овој сектор.

141. Во таа смисла, посебно внимание ќе се посвети на развојот на предвидените претприемачки зони, со што државата ја презема грижата за доведување на комплетната патна, електрична, водна, комуникациона и друга инфраструктура до зоната, како и спремност од страна на органите на локалната самоуправа да одобрат плаќање на комуналните давачки со одложено плаќање на повеќе години.

142. Владата ќе иницира дијалог и заеднички со банките ќе бара начини и можности за поедноставување на процедурите за добивање финансиски средства, но и за зголемена заштита на доверителите, со цел зголемување на степенот на искористеност на расположивите финансиски средства, наменети за мали и средни претпријатија.

143. Република Македонија се приклучи и ќе земе активно учество во иницијативата на Европската комисија за примена на Европската повелба за развој на малите претпријатија.

144. Согласно Националниот извештај поднесен до Европската Унија, а кој се однесува на реализација на Повелбата, приоритети во 2004 година ќе бидат:

- Подобрување на практичните менаџерски способности со кои располагаат МСП, преку тренинг програми и обука на лице место, кофинансирани од државата.

- Зголемување на искористеноста на постоечките кредитни линии наменети за мали претпријатија, при што една од клучните мерки ќе биде заживувањето на државната кредитно-гарантна програма.

- Подобрување на расположивоста на информациите за пазарните можности и воведувањето на системите за управување со квалитетот, преку реализација на проектот за воспоставување Европски информативен и кореспондентен центар.

145. Покрај ова, активностите на Владата, во соработка со проектите спонзорирани од меѓународните донатори за поддршка на претприемачите, малите и средни претпријатија, ќе бидат фокусирани на четири основни области:

- Создавање ефикасна институционална инфраструктура за поддршка на претприемништвото и создавање конкурентност;

- Изградба на поволно економското окружување и степен на економски слободи соодветен на сегашната развојна фаза на економијата (законска регулатива и услови за почнување и вршење на економска дејност);

- Поттикнување на претприемачкиот дух и нефинансиски форми за поддршка на претприемништвото;
- Создавање поволен амбиент и механизми за поефикасно реализирање на финансиски форми на поддршка на развојот на претприемништвото.

146. Националниот совет за претприемништво и конкурентност ќе продолжи со реализацијата на заштитаните активности, преку интензивирање на дијалогот меѓу јавниот и приватниот сектор, како и степенот на координација на сите заинтересирани страни за поддршка на претприемништвото.

147. Реализацијата на Програмата за поддршка на претприемништвото ќе го остварува новооснованата Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија - како нејзин клучен имплементатор.

148. Владата на Република Македонија ќе посвети посебно внимание на создавањето на поволен амбиент за основање и работа на малите и средни претпријатија, преку политиката за поедноставување на административните формалности и нивно сведување на минимум.

149. Владата на РМ, преку нефинансиски форми на поддршка, ќе го поттикнува претприемачкиот дух и култура, со цел идентификација и поддршка на критична маса на постојни и потенцијални претприемачи кои на себе ќе го понесат товарот на развојот на секторот на малите и средни претпријатија.

1.3. Интензивирање на инвестициона активност

150. Основниот акцент во 2004 година ќе биде ставен на имплементирање на Програмата за поттикнување на инвестициите во Република Македонија донесена во 2003 година. Акцент ќе се даде и на остварувањето на заклучоците на Владата за координација и редовно месечно следење и известување за реализацијата на акциониот план за елиминирање на административните бариери за инвестирање, особено во следните приоритетни области:

- Регистрација на трговски друштва;
- Работно законодавство (работни дозволи и визи);
- Пристап до земјиште;
- Градежни дозволи;
- Царинска администрација.

151. Политиката на Владата ќе се раководи според 10 принципи за поттикнување на странските инвестиции:

- Создавање модерна, отворена и конкурентна економија која ќе се раководи според принципите на Договорот за стабилизација и асоцијација, како и од законодавната рамка на Европската Унија;
- Принципот на "национален третман" или недискриминација. За меѓународните претпријатија важат истите права и заштита кои им се даваат на домашните фирми;
- Создавање стабилна демократска и макроекономска средина како императив, не само за инвеститорите, туку и за граѓаните воопшто;
- Промоцијата на инвестициите, со цел нивно привлекување, ќе ја респектира регионалната, европската и глобалната перспектива;
- Право на слободни трансфери при инвестирањето и заштита од насилна експропријација;
- Предвидлива и транспарентна законска регулатива, без административни пречки;
- Непристрасност, ефикасност и транспарентност на судскиот систем и останатите државни институции, како и спроведување на законите и решавање на споровите;
- Продолжување на борбата против корупцијата, поткупот и пристрасноста, кои имаат корозивно влијание на општеството и ги ограничуваат деловните субјекти во нивното работење;

- Креирање даночна политика, која ќе биде поволна за инвестирање и истовремено ќе овозможи придобивки, како за инвеститорот, така и за Државата;

- Развивање на погодности за инвестиции во согласност со Договорот за стабилизација и асоцијација со Европската унија, како и со правилата и прописите на Светската трговска организација и со други меѓународни правила и прописи со кои се регулираат трговските односи.

152. Институционална поддршка за привлекување странски инвестиции ќе се обезбеди со Агенцијата за странски инвестиции. Основна задача на Агенцијата ќе биде да ги привлече странските инвеститори и да ги следи и поддржува континуирано и во периодот по отпочнувањето со работа на проектите, односно во периодот по вложувањето.

153. Институционалната поддршка ќе биде дополнета и со испраќање на првите инвестициони промотори во Германија и Италија, со задача промоција на Република Македонија како место за инвестирање, како и изнаоѓање на конкретни инвеститори, заинтересирани за инвестирање во Република Македонија.

1.4. Унапредување на животната средина и просторно планирање

154. Министерството за животна средина и просторно планирање во 2004 година ќе презема активности за заштита на водите од загадување, особено на реката Вардар, како и интегрална заштита на реката Радика. Исто така, активностите ќе бидат насочени и кон заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

155. Ќе се пристапи кон изготвување на Катастар и Карти на загадувачи и загадувачки супстанции за отпадни води и цврст опасен отпад, изготвување на Катастар и Карти на загадувачи и загадувачки супстанции за воздух, воспоставување на национална методологија за инвентаризација на емисии од загадувачи во Република Македонија во согласност со програмата CORINNAR, SOER, спроведување на проектот Зелен Капитал.

156. Се предвидува одржување на системот за пречистување на отпадните води од индустриската депонија на ХЕК Југохром, како проект во рамки на CARDS програмата на Европската Унија.

157. Во 2004 година се предвидува изградба на пречистителни станици и колектори за отпадна вода во градовите кои гравитираат кон Брегалничкиот слив, проект кој ќе биде поддржан од Холандската влада, како и изградба на пречистителна станица за отпадни води во општина Гевгелија, проект финансиран од Грчката влада во рамки на Грчкиот план за обнова на Балканот.

158. Во рамки на Проектот за обезбедување на здрава вода за пиење, Министерството за животна средина и просторно планирање ќе стимулира и помага изградба на помали водоснабдителни системи на локално ниво.

159. Во 2004 година ќе започне со имплементација Физибилити студија за управување со цврстиот отпад во Југозападна Македонија, која опфаќа изградба на една централна регионална депонија и 210 собирни пунктови, а ќе се финансира од Германската влада.

160. Министерството за животна средина и просторно планирање ќе кофинансира изработка на локални еколошки акциони планови во седум општини.

161. Во 2004 година ќе се изработи стручна документација за заштита/прогласување и популаризација на посебното природно богатство и ќе се преземаат активности и мерки за заштита и конзервација на биодиверзитетот и заштитеното посебно природно богатство.

162. Во 2004 година ќе отпочне изработката на Просторен план на Скопскиот регион, а ќе продолжи изработката на Просторен план на сливното подрачје на реката Треска и имплементација на Просторниот план на Рашче. Ќе се започне со имплементација и на Просторниот план на Република Македонија.

2. Финансиски сектор

Пазар на капитал

163. Развиениот пазар на капитал, кој обезбедува доволно расположливи средства за финансирање на потенцијалните инвестиции, претставува основен предуслов за динамизирање на економскиот раст. Во таа насока, во 2004 година ќе продолжат активностите за натамошно поттикнување на развојот на пазарот на хартии од вредност.

164. За таа цел, во првата половина од 2004 година, се планира донесување сет на закони од областа на пазарот на хартии од вредност (нов закон за хартии од вредност, измени и дополнувања на Законот за инвестициони фондови и Законот за преземање на акционерски друштва). Со новата законска регулатива и измените и дополнувањата, пред сè, ќе се изврши понатамошна хармонизација на националното законодавство од оваа област со релевантните директиви на Европската унија, како и усогласување на работењето на Комисијата за хартии од вредност со принципите и стандардите на Меѓународната организација на комисији на хартии од вредност (IOSCO).

165. Во 2004 година, се очекува појава на инвестициони фондови, збогатување на лепезата на хартии од вредност со нови видови хартии од вредност, односно државните записи, зголемување на обемот и прометот на берзата и нејзина интеграција со други берзи.

Развој на лизингот

166. Со цел стимулирање и развој на лизингот во Република Македонија, во текот на 2004 година, во рамките на проектите со доброволниот корпус за финансиски услуги (FSVC), германската техничка помош (GTZ) и Европската Агенција за реконструкција, се планира организирање обуки, семинари и трибини за давателите и корисниците на лизингот. Намерата на овие семинари, обуки и трибини е запознавање на заинтересираните субјекти со можностите и предностите кои ги нуди пред сè финансискиот лизинг, како и размена на искуства.

167. По донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за лизинг во 2003 година, со кој се извршија определени прецизирања на законската рамка и се овозможи лизинг на недвижности, во 2004 година се очекува појава и лиценцирање на нови претпријатија-даватели на лизинг, зголемување на бројот на корисниците на лизинг, а Министерството за финансии ќе го зацврсти неопходниот надзор над нивното работење.

Развој на банкарскиот систем

168. Во 2004 година ќе продолжи процесот на хармонизација на регулативата од областа на банкарството, пред сè Законот за банките и Законот за Народна банка и подзаконските акти од оваа област со соодветните директиви на Европската унија и препораките на ФСАП мисијата (заедничка мисија на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка) за оценка на стабилноста на финансискиот систем добиени во 2003 година. За таа цел, формираните работни група, во соработка со странски експерти од Европската унија ќе ги проучат соодветните директиви, ќе утврдат приоритети за хармонизација и ќе извршат соодветно имплементирање на директивите и препораките во законите и подзаконските акти.

169. Врз основа на разработена програма за реструктурирање на единствена банка која е во државна сопственост, Македонската банка за поддршка на развојот ќе се реструктурира во насока што нејзина примарна активност би била промовирање на македонскиот извоз и обезбедување на помош на извозниците во форма на извозни гаранции и осигурување под пазарни услови.

170. Во 2004 година ќе се донесе комплетно нов и посебен Закон за штедилници со кој ќе се регулира единствено работењето на штедилниците (кои досега функционираа согласно стариот Закон за банки и штедилници и преодните одредби од Законот за банките) и ќе се зајакне нивната улога во банкарскиот сектор.

171. Во 2004 година ќе се донесат измени и дополнувања на Законот за меница и изменување на Законот за менични бланкети со цел зајакнување на меницата како инструмент за обезбедување и поефикасна реализација на побарувањата на доверителите.

Кредитен регистар

172. Еден од најзначајните институционални елементи за поддршка на доброто функционирање на кредитниот пазар се фирмите кои што известуваат за клиентите и другите видови на регистри за кредитни информации за јавноста, кои обезбедуваат брз пристап до точни и веродостојни стандардизирани информации за потенцијалните заемобаратели. Регистрите на кредитни информации имаат значајна улога во проширувањето на пристапот на малите и средни претпријатија до кредити преку обезбедување на заемодавателите со информации за кредитоспособноста на потенцијалните заемобаратели и зајакнување на намерата на заемобарателот за отплата на кредитот.

173. Банките во Република Македонија се потпираат на еден Јавен кредитен регистар, кој е во сопственост и го води Дирекцијата за супервизија во Народната банка и кој посебно се користи од страна на заемодавателите. Примарната цел на овој Кредитен регистар е да и овозможи на Народната банка поефективно следење на ризиците во кредитното портфолио на институциите кај кои врши супервизија.

174. Согласно препораките од ФЕСАЈ аранжманот, во текот на 2004-та година, Народната банка ќе го зајакне постоечкиот кредитен регистар, со цел:

- Да осигури дека Регистарот работи во согласност со регулативата за лични податоци на релевантната европска директива (97/66/ЕЦ) за обработка на лични податоци и заштита на приватноста.

- Да ги осигури информациите и да спречи било каква злоупотреба на информации за маркетиншки цели.

- Да изнајде начини да ги интегрира информациите со друга база на јавно достапни податоци.

- Да обезбеди месечно (или почесто) ажурирање на кредитни информации доставени од учесниците.

- Да осигура точност и комплетност на податоците пред нивно доставување до Регистарот.

- Да осигури дека Регистарот работи преку отворен систем, во смисла на техничка отвореност за интегрирање на кредитните извештаи од други извори на податоци кои ќе бидат достапни (профил на претпријатието; даночни информации; сметки за примени услуги по основ на испорачана електрична енергија, топлотна енергија, вода, телекомуникациони услуги итн.; украдени документи и картички итн.).

- Да осигури дека се преземаат специјални процедури кои ќе овозможат контрола над безбедноста на податоците прибрани од Народната банка.

175. Во текот на 2004 година, постои можност со помош на странски донатори, кои во 2003 година извршија скенирање на состојбите во Република Македонија, да се формира приватен кредитен регистар надвор од Народната банка, кој би функционирал или во рамки на постоечки институции или со формирање посебна институција. Целта на овој регистар ќе биде обезбедување на заемодавателите, како и на нефинансиските деловни субјекти (домашни и странски) со широк сет на кредитни информации за заемобарателите, со што би се овозможила подобра финансиска интермедијација и навремен пристап до кредити од страна на физичките и правните лица.

Развој на пазарот на хипотекарни обврзници

176. Во текот на 2004 година во соработка со странски експерти ќе се изврши скенирање на состојбата на пазарот на хипотеки во Република Македонија, од што ќе произлезе студија за оценка и конкретни препораки за креирање поволни услови за развој на примарен пазар, за емисија на должнички инструменти за финансирање на хипотеките (хипотекарни обврзници), а со тоа и развој на секундарен хипотекарен пазар. Во зависност од анализите и оценките, а имајќи го предвид и искуството на поразвиените земји, ќе се следат евентуални измени во соодветни закони од економската и правната сфера.

3. Фискален сектор**3.1. Реформи во јавниот сектор**

177. Ќе се интензивира спроведувањето на реформите во јавниот сектор преку продолжување на процесот на приватизација на несуштинските делови и рационализација во јавната администрација, со цел создавање на мала и ефикасна јавна администрација.

178. Посебно внимание ќе се посвети на зајакнување на финансиското управување и контрола во здравствениот сектор, согласно препораките на Светската банка.

179. Ќе продолжат активностите за зголемување на застапеноста на етничките заедници во јавната администрација, согласно имплементирањето на Рамковниот договор.

180. Со реформата на јавниот сектор ќе се забрзаат реформите во пензискиот и здравствениот систем, со што на долг рок ќе се овозможи подобрување на финансиската состојба на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување и ќе се намали притисокот врз централниот буџет за трансфер на средства кон овие фондови.

181. Реформите во областа на јавниот сектор ќе бидат насочени кон создавање услови за намалување и менување на структурата на вкупната буџетска потрошувачка, унапредување на процесот на планирање и зголемување на ефикасноста, транспарентноста и отчетноста во користењето на јавните ресурси. При тоа, посебно внимание ќе биде посветено на следното:

- Мменување на структурата на буџетските расходи со цел зголемување на нивната флексибилност и улога во остварувањето на целите на фискалната политика;

- Донесување на Закон за јавни финансии со цел консолидирање на вкупната јавна потрошувачка и регулирање на единствен начин на финансирање на сите државни институции;

- Воспоставување на ефикасен систем на јавни набавки, преку донесување на нов Закон за јавни набавки, усогласен со законодавството на Европската Унија и формирање посебна агенција за јавни набавки;

- Подобрување на квалитетот на буџетско планирање преку континуирана интензивна едукација на вработените во Министерството за финансии и во останатите министерства. Истовремено, со цел да се зголеми ефикасноста во планирањето и извршувањето на јавните инвестиции, ќе се посвети посебно внимание на воведувањето на проектен менаџмент;

- Понатамошно унапредување на трезорскиот систем во насока на електронско поврзување со буџетските корисници, со цел подобрување на процесот на финансиско планирање, извршување и контрола. Во насока на подобрување на финансиското планирање, ќе бидат спроведени измените и дополнувањата на Законот за буџетите, со што ќе биде воведено квартално (наместо досегашното месечно) планирање на расходи-те на буџетските корисници.

3.2. Фискална децентрализација

182. Со донесувањето на Законот за финансирање на локалната самоуправа ќе се создадат услови за:

- Создавање на правна рамка за изградба на децентрализиран систем за финансирање на локалната самоуправа, врз начелото на демократијата;

- Операционализирање на уставните одредби во однос на самостојноста на единиците на локалната самоуправа;

- Овозможување брзо и квалитетно остварување на правата и решавање на секојдневните потреби на граѓаните онаму каде тие живеат и работат;

- Утврдување и развој на демократски процедури и механизми во организирањето и функционирањето на локалната самоуправа како гаранција за остварување на правото на управување на граѓаните;

- Создавање на услови за креирање на нов систем на финансирање со кој се гарантира финансиска самостојност и квалитетно извршување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа;

- Создавање на основи за квалитетно и економично вршење на јавните услуги, преку конкуренција и соодветна контрола;

- Создавање на мала, стручна и ефикасна локална администрација и нов тип на взаемни односи помеѓу локалните власти и државните органи;

- Создавање на основа за самостојно утврдување и наплата на приходи и обезбедување на дотации од Буџетот на Република Македонија и фондовите преку кои централната власт ќе обезбеди дополнителни приходи за непречено извршување на надлежностите определени со закон;

- Воспоставување на механизми за добро управување, ефективен буџетски менаџмент, внатрешна ревизија и централно владина контрола;

183. Врз основа на овие претпоставки, во Република Македонија ќе се спроведе етапна фискална децентрализација, при што во секоја фаза на општините ќе им се пренесуваат специфичните одговорности во врска со расходите во различни сектори, заедно со соодветните финансиски ресурси.

3.3. Внатрешна ревизија

184. Со цел да се придонесе јавниот сектор да го подобри работењето и исполнувањето на поставените цели применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на успешноста во процесите на управување со ризикот, контролата и раководењето, согласно прифатените меѓународни стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, ќе се преземат мерки внатрешната ревизија да стане, независна, објективна активност за консалтинг, која ќе придонесе за подобрување на работењето на Владата. За реализација на оваа мерка ќе биде реализиран проектот "Развој на стратегија на Република Македонија во областа на внатрешната ревизија и обука" финансиран од холандски гранд, а администриран од Светската банка.

185. Во согласност со барањата на Европската унија за воспоставување на систем на јавна внатрешна финансиска контрола, во 2004 година ќе биде донесен Закон за внатрешна ревизија со кој ќе се утврди законската рамка за функционирање на внатрешната ревизија, согласно "Тригодишната стратегија за поддршка на земјата" и ПЕСМАЛ 2 аранжманот (Заем за реформа во јавната администрација) од Светската банка.

186. Ќе се изврши измена и дополна на Законот за буџети со кои Министерството за финансии ќе преземе мерки за развој, хармонизација и координација на системот на јавна внатрешна финансиска контрола, односно ќе се овозможи подобрување на системите за финансиски менаџмент и контрола, основање на неза-

висна внатрешна ревизија и во Министерството за финансии формирање на единица за централна хармонизација на системот за јавна внатрешна финансиска контрола, вклучувајќи ја и внатрешната ревизија.

187. Ќе биде изготвен Прирачник за внатрешна ревизија со кој ќе се обезбеди квалитет и стручност во спроведувањето на задачите во областа на внатрешната ревизија на идните внатрешни ревизори, согласно Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, ИНТОСАИ стандардите и меѓународните најдобри практики.

188. Ќе се пристапи кон формирање на единици за внатрешна ревизија кај сите буџетски корисници и фондови чии вкупни буџети се над 500 милиони денари. Оваа мерка се очекува да ги подобри условите за елиминирање на случаите на корупција и значително да ги намали злоупотребите на јавните средства како сериозен ризик на долгорочниот фискален интегритет на земјата, кои се резултат на општиот недостиг на финансиско познавање од раководството.

3.4. Мерки од областа на даноците

189. Во 2004 година се предвидува да стапи во сила нов Закон за данок на добивка кој треба да придонесе постојниот даночен систем да одговара на пазарните услови на стопанисување и да биде компатибилен со европските и светските стандарди. Законот нуди текст кој ќе биде лесно разбирлив од страна на даночните обврзници и особено за потенцијалните странски инвеститори. Меѓу новините што овој закон ги носи се:

- Воведување на данок по одбивка за приходите што ги остваруваат нерезиденти;
- Воведување паушал за микропретпријатија;
- Здруженија за заедничка стопанска дејност-партнерства;
- Оданочување на учесници во инвестициони и заеднички фондови;
- Оданочување на off-shore компании и др.

190. Измени во Законот за персоналниот данок на доход со цел да ги следат новите решенија во Законот за данокот на добивка како и заради целосно усогласување со Директивите на ЕУ и правно техничко подобрување на текстот.

191. Донесување на Закон за даночни постапки. Органите на управата, кога во управните работи, непосредно применувајќи ги прописите, решаваат за правата, обврските или правните интереси на поединец, на правно лице или на друга странка, должни се да постапуваат согласно Законот за општата управна постапка. Од аспект на поефикасно остварување на работите од делокругот на Управата за јавни приходи, а во смисла на надминување на одредени пречки заради одредби од наведениот Закон кои се пречка во ефективното водење на управната постапка, а и од аспект на усогласеност со европското законодавство, неопходно е донесување на ваков закон во Република Македонија.

192. Усвојување на Проект за регистарот на даночни обврзници. Со овој проект треба да се изврши дополнување и ажурирање на информационата база на Регистарот за даночни обврзници што се води во УЈП, како и да се создадат услови за поврзување на овој регистар со другите регистри што се водат кај други органи и институции со цел размена на податоци за даночните обврзници. Реализацијата на овој проект ќе создаде услови за подобрување на наплатата на даноците и другите јавни давачки. Исто така, овој проект има за цел преку создавање на солидна база на податоци да и овозможи на Република Македонија полесно вклучување во современите текови на европското законодавство и побрза хармонизација на домашното законодавство со европското кое подразбира и соработка на даночните органи од различни земји во размена на податоци и информации за деловните активности на одделни даночни обврзници.

193. УЈП ќе преземе мерки за зголемување на нејзината ефикасност преку надградување на информациониот систем, поефикасна внатрешна контрола, едукативни програми и зајакнување на капацитетот.

194. Донесување на Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот. Во процесот на децентрализација на власта во Република Македонија, со Законот за даноците на имот кој ќе почне да се применува од 1 јануари 2005 година се предвидува дека основа на данокот на имот претставува пазарната вредност на недвижниот имот. Оваа пазарна вредност ќе ја утврдуваат Општините преку Комисии, а според Методологија за утврдување на пазарната вредност пропишана од Владата на РМ.

195. Донесување на Упатство за начинот и постапката на ослободувањето од ДДВ на странските физички лица при извоз на добра набавени во земјата со кое се предлага операционализирање на постојната законска норма со која е предвидено враќањето на македонскиот ДДВ на странски физички лица за доброта кои ги купиле во РМ и истите во непроменета форма ги изнеле надвор од РМ.

196. Во функција на децентрализација на власта во Република Македонија, ќе се донесат Законот за даноците на имот, Законот за комуналните такси и Законот за изменување и дополнување на законот за административните такси кои ќе се применуваат од 1 јануари 2005 година. Според овие законски решенија утврдувањето и наплатата на даноците на имот, комуналните такси и дел од административните такси ќе го врши општинската администрација.

4. Надворешно-трговски сектор

Поттикнување на извозот

197. Во 2004 година ќе се интензивира трговската промоција, која ќе се остварува преку:

- Поддржување на конкурентните сектори и производи и нивната промоција;
- Соработка со странска техничка помош, помагање во обука и тренинзи на нашите извозници;
- Соработка со владини организации и приватниот сектор со цел давање помош и на странски увозници, за помош во меѓусебниот бизнис со домашни компании;
- Засилена промоција на македонските стоки преку интернет мрежата;
- Издавање списание за "Производите на Македонија" за странските увозници кои се заинтересирани да увезат македонски производи;
- Издавање годишник "Извозници/увозници во РМ" книга и CD, кои ќе содржат комплетен список на увозници и извозници групирани по СМТК-системот, со сегашна HS-шифра, заедно со имињата и адресите на извозниците/увозниците на производите што ги имаат.
- Формирање библиотеки со трговски податоци, достапни за трговците: статистики, пазарни извештаи, информации за закони, прописи и царински давачки;
- Издавање неделен весник за подобра информираност на деловните субјекти;
- Помагање и организирање на таканаречени "мисии за продажба" со помош на странски влади, стопански комори и други институции, со цел продажба на производството кое има сезонски карактер;
- Учество на вертикални трговски саеми, кои се посветени на одделни индустриски сектори или производи.

198. Поддршка на извозно ориентираното производство и поттикнување на извозот ќе обезбедува и реструктурираната Македонската банка за поддршка на развојот, преку позначајно кредитирање на производството наменето за извоз, осигурување од некомерцијален ризик, гарантирање и примена на факторингот.

199. Ќе се воспостави минимална мрежа на трговски канцеларии во земјите со кои остваруваме поголема трговска размена, односно остваруваме висок трговски дефицит во размената, за давање услуги на лице место на странските увозници.

200. Ќе се изработи Водич за извоз, кој континуирано ќе се обновува. Водичот ќе ги упатува бизнисмените на вистинскиот пат за работа, ќе им дава иницијативи што ќе ги следат и силна поддршка.

201. Со цел унапредување на квалитетот на извозните производи и заштита на интересите, Институтот за стандардизација ќе почне да спроведува инспекции над асортиманот и на извозните производи.

202. Владата непосредно ќе ги следи проблемите со кои се сретнуваат претприемачите во своето работење, особено при креирањето на економската политика и предлагањето мерки за нејзино остварување. За таа цел во одреден период (пр: квартално или полугодишно) ќе се прават анкети на поголемите фирми извозници.

203. Во 2004 година, со техничка помош од странски експерти (Проект за конкурентност на Македонија на USAID) ќе се продолжат да се одржуваат работилници за оспособување менаџерски кадар и маркетинг служби во фирмите, за истражување на странските пазари и анализи на нивната конкурентност.

204. Преку техничка помош и работилници (Проект за стандардизација, акредитација и метрологија, преку USAID) ќе се овозможи обучување на претприемачите за ISO-9000 сертификатите за квалитет, како и за важноста на техниката на модерно и квалитетно пакување на производите. Истовремено, ќе се продолжи со доуредување и усогласување на законската регулатива со европските стандарди.

205. Во соработка со Проектот за конкурентност на USAID ќе продолжат активностите за поврзување на домашните компании во "индустриски кластери", како сложен економски систем, за заеднички настап на странските пазари и зголемување на конкуренцијата, како и нивно поврзување со афирмирани странски партнери. Кластерите, кои се многу актуелни во современите економии, може да бидат оформени од секторски сродни дејности, но во нив може да влегуваат и финансиски институции, како банки и сл., со цел зајакнување на вкупниот капитал и остварување поголеми извозни резултати.

206. Министерството за финансии на својата интернет страница: <http://www.finance.gov.mk>, ќе продолжи да публикува листа на расположливи извори на финансирање (со прецизно наведени услови на кредитирање), која редовно ќе се ажурира заради потребните информации на македонските претпријатија - извозници.

207. Министерството за економија во 2004 година ќе покрене постапка за ревидирање на Договорите за слободна трговија со оние земји со кои се остваруваат поголеми негативни резултати во трговската размена.

208. Ќе се покрене постапка за прием на земјата во ПАН-Европскиот систем за користење на правилото за дијагонална кумулација за потекло на стоките. Со тоа ќе се овозможи, и покрај увезените сировини и репроматеријали, нашите стопанственици (со додадената вредност на производите) да добиваат сертификат за домашно потекло на стоките (EUP1) и полесно да ги извезуваат во земјите со кои е договорена примената на дијагоналната кумулација на потеклото на стоките.

209. Ќе продолжи имплементацијата на Проектот за институционално зајакнување на Царинската управа преку техничка помош (преку престој на ЕУ царински експерти во Република Македонија), со што ќе се овозможи поедноставување на царинската постапка за побрз проток на стоките и зајакнување на царинската контрола на граничните премини.

210. Заради поуспешно промовирање на извозот, во 2004 година ќе отпочнат со работа трговски претставници во дипломатско-конзуларните претставништва во странство, особено во земјите во кои остваруваме поголем извоз.

211. Ќе се подготви листа (каталог) на претпријатијата увозници (според нивната дејност) во 10 земји, кои се најголеми трговски партнери на Република Македонија. Каталогот ќе се подготви во печатена форма, електронска форма (CD) и ќе биде достапен на интернет страница. Ќе се подготви листа (каталог) на македонските претпријатија извозници (според нивната дејност). За секое претпријатие ќе се наведе и дел од неговиот асортиман на производи.

212. Посебно внимание ќе се даде на активностите за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот. Ќе се интензивираат активностите поврзани со искористување на можностите што ги дава претстојната Олимпијада во Атина во 2004 година. За успешно информирање на странските туристи, Министерството за економија ќе издаде посебни брошури и пропагандни материјали.

213. Поинтензивно ќе се преземаат активности од ресорните министерства за обезбедување учество на нашите фирми во обновата на регионот кои се финансираат од Phare и Cards, како и Ирак, или нивно поврзување со други странски партнери за заеднички настап.

5. Пазар на работна сила

214. Во 2004 година ќе се преземат следните активни и превентивни мерки за невработените и неактивните:

- Реструктурирање и модернизација на Заводот за вработување и локалните бироа во насока на воспоставување на поблиска соработка со работодавачите;
- Поддржување на невработените лица во стекнување на работно искуство преку поттикнување на приправништво и волонтерска работа. Ќе се испита можноста и целесходноста на повторно воведување на институтот "пробна работа";
- Анализа и евалуација на законската регулатива за заштита на невработените заради откривање на елементите кои се поврзани со немотивираноста да се работи;
- Создавање на услови за прифаќање на работа со скратено работно време од страна на невработените лица преку соодветна корекција на постојната помош за невработеност;
- Изготвување и примена на програми за континуирана обука на невработените на национално и регионално ниво, како дел од Активните мерки на пазарот на работна сила;
- Заводот за вработување ќе врши систематска анализа на обуките спроведени од институциите за стручна обука, со цел оценка на нивната успешност и усогласување со потребите на пазарот на работна сила;
- Ќе продолжат активностите поврзани со реформата и модернизацијата на системот на стручно образование и обука.

215. Со цел справување со промените и унапредување на приспособливоста и мобилноста на пазарот на работна сила ќе се преземат следните мерки:

- Воведување на про-рата систем на плаќање на придонеси за социјално осигурување за работниците кои се вработени со скратено работно време;
- Ревизија на правната рамка за работа на определено време;
- Поедноставување на законските одредби кои се однесуваат на условите за ангажирање на работници;
- Воспоставување на јасна регулаторна рамка за агенциите за работа на одредено време во согласност со меѓународните препораки;
- Јакнење на капацитетот на Републичкото биро во обезбедување посредништво и советување за обука и развој на нови знаења на работниците;
- Ќе се разгледа можноста за обезбедување на одредени поволности за компаниите кои инвестираат во човечки ресурси.

216. Следните мерки ќе влијаат во насока на унапредување на развојот на човечкиот капитал и доживотно учење:

- Започнување на активности за промоција на доживотното образование и обука, главно преку медиумски кампањи и учење преку интернет;

- Поддржување на иновативни проекти во полето на доживотното образование за возрасни и обезбедување на обука на обучувачи;

- Развој на нови начини на образование и обука, кои би биле попристапни за популациони групи со ниски образовни нивоа и ниски квалификувани знаења. За таа цел ќе се разгледа можноста за основање и институционализирање на "Училишта за повратници", како начин за продолжување на нивното образование;

- Да се обезбеди еден систем на "Стручно водење" во средното образование и стручните училишта, заради обезбедување на информации за идно професионално насочување на учениците;

- Создавање на "Канцеларии за врски за кариера при универзитетите и стручните училишта", кои ќе функционираат како еден канал на комуникација помеѓу институциите на образование и пазарот на работна сила.

217. Во 2004 година ќе се интензивираат напорите за трансформација на непријавената работна сила во редовно вработување преку:

- Намалување на законските бариери за формално вработување;

- Намалување на трошоците за отпуштање на вработени и изнаоѓање на општествено прифатливо решение за формализација на фирми кои функционираат во неформалниот сектор;

- Реструктурирање на севкупниот систем на евидентирање на вработувањата во Заводот за вработување на Република Македонија.

218. Макроекономската политика ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5583/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1826.

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во согласност со Макроекономската политика на Република Македонија за 2004 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТЕН БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

1. Во 2004 година основни цели на девизната политика ќе бидат:

- а) одржување на стабилноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото;

- б) одржување на нивото на девизните резерви на четиримесечно ниво;

- в) продолжување на процесот на либерализацијата на економско-финансиските односи со странство;

- г) создавање услови за зголемување на македонскиот извоз на стоки и услуги и привлекување на странски директни инвестиции;

- д) одржување на степенот на надворешна задолженост на одржливо ниво.

2. Во 2004 година тековните трансакции и капитално-финансиските трансакции ќе се одвиваат во услови на висок степен на либерализација, во согласност со одредбите од Законот за девизно работење.

3. Надворешно-трговската размена во 2004 година ќе биде под влијание на натамошните ефекти од влезот

на Република Македонија во Светската трговска организација и Договорот за асоцијација и стабилизација со Европската Унија. Со цел подобрување на состојбата на надворешно-трговската размена, ќе се интензивираат промотивните активности за зголемување на извозот на стоки и услуги, кои заедно со останатите мерки (зајакната контрола на квалитетот на производите што се извезуваат), ќе придонесат за зголемување на неговата конкурентност на странските пазари. Од друга страна, ќе се засили контролата на производите кои се увезуваат, со цел обезбедување на квалитетен увоз на стоки и услуги.

4. Во 2004 година, како резултат на предвидените мерки и движењата на странските пазари, се очекува зголемена екстерна побарувачка на македонските производи, при што е предвидено пораст на извозот на стоки од најмалку 9%, при истовремен пораст на увозот на стоки од околу 4%. Тоа ќе доведе до намалување на надворешно-трговскиот дефицит од 17% од БДП во 2003 година на 15% од БДП во 2004 година. Истовремено, се очекува значајно подобрување на билансот на услугите и остварување на позитивно салдо.

5. Ваквите движења во трговскиот биланс и билансот на услуги, во услови на намалување на официјалните трансфери, ќе резултираат со задржување на дефицитот на тековната сметка на платниот биланс на околу 6% од БДП.

6. Дефицитот на тековната сметка во најголем дел ќе биде финансиран преку долгорочно кредитно задолжување. Освен тоа, зацврстувањето на политичката и макроекономската стабилност и подобрувањето на инвестиционата клима ќе го зголемат структурното учество на недолжничкото финансирање на дефицитот на тековната сметка, преку очекуван прилив на странски директни инвестиции од околу 150 милиони САД долари.

7. Основни начела по кои ќе се раководи трговската политика во 2004 година ќе бидат: транспарентност, недискриминација и лојална конкуренција.

8. За таа цел, во Република Македонија ќе се применува нова законска регулатива во областа на трговијата и заштита на потрошувачите. Ќе се остварува ефикасен надзор над производите кои се ставаат во промет на домашниот пазар. Ќе биде зајакната организацијата, опременоста и капацитетите на пазарниот инспекторат, кој ќе биде дел од државниот инспекторат. Ќе се применуваат ригорозни мерки за субјектите кои нема да ги спроведуваат законските прописи.

9. На почетокот на 2004 година, Владата на Република Македонија ќе донесе две одлуки со кои ќе се обезбеди транспарентност и рамноправна позиција на деловните субјекти:

- Сите царински квоти за бесцарински увоз, согласно склучените билатерални договори за слободна трговија, Времената спогодба за трговија со Европската Унија, како и квотата за увоз на пченица по Договорот за пристапување на Република Македонија во Светската трговска организација, да се реализираат со примена на принципот "Прв дојден-прв корисник". За мал дел стоки кои потпаѓаат под царински квоти ќе се спроведува аукцискиот начин на распределба;

- Одлука за формите за распоредување на стоките на форми на увоз и извоз во насока на намалување на бројот на дозволи за извоз и увоз. Овие дозволи ќе бидат сведени на нивото кое доминантно се однесува на заштитата на здравјето и животот на луѓето, растенијата, животните, заштитата на националните богатства со уметничка историска или археолошка вредност, заштитата на правата од интелектуална, индустриска и трговска сопственост, правилата кои се однесуваат на златото и среброто, јавниот морал, јавната политика или јавната безбедност. Овие дозволи се издаваат на недискриминаторна основа без прикриено ограничување на трговијата.

10. Со зачленувањето на Полска, Чешка, Словачка, Унгарија и Балтичките земји во Европската Унија, од 1 мај 2004 година трговијата со овие земји ќе се одвива со примена на преференцијалните услови од Времената спогодба за трговија и трговски прашања со Европската Унија.

11. Во 2004 година посебен акцент ќе се даде на интензивирање на трговската промоција, при што со давачката од 0,1% од надворешно-трговските зделки ќе се кофинансираат трговски промоции. Се предвидува оформување на високо способен оддел за извозна промоција, со цел:

- Систематско прибирање на технички информации за сите релативни аспекти на извозот на одредени странски пазари;
- Систематско истражување на меѓународните таргетни пазари;
- Систематско преземање промотивни активности за самите домашни деловни ентитети и на нивните извозни производи на одделни странски пазари;
- Систематска промоција на целокупната национална економија (имиџ);
- Континуирано давање на стручна помош за воспоставување на деловни контакти;
- Едукација на менаџментот во делот на извозниот маркетинг.

12. Поддршка на извозно ориентираното производство и поттикнување на извозот ќе обезбедува и реструктурираната Македонска банка за поддршка на развојот, преку:

- Позначајно кредитирање на производство наменето за извоз;
- Осигурување на извозот, освен од комерцијален, и од некомерцијален (политички) ризик во период од 180 до 360 дена;
- Осигурување од некомерцијален (политички) ризик на долгорочни вложувања на странски инвеститори во Македонија. Имено, Македонската банка за поддршка на развојот ќе оствари тесна соработка со осигурителната афилијација на Светска банка (МИГА-Агенција за мултилатерално гарантирање на инвестициите) и ќе обезбедува осигурување од некомерцијален (политички) ризик на вложувањата на странските инвеститори во Македонија;
- Гаранции. Имено, за поттикнување и активно учество на големите акционерски друштва од Република Македонија на светскиот пазар, Македонската банка за поддршка на развојот ќе издава гаранции. Гаранциите Македонската банка за поддршка на развојот ќе ги издава во соработка и за комерцијалните банки од Република Македонија;
- Воведување на факторингот, како финансиски инструмент за поттикнување на извозот.

13. Ќе се согледаат условите и можностите за отворање "изложбено-продажен центар", каде континуирано ќе се одржуваат продажни саеми за странските увозници.

14. Ќе се изработи "Водич за извоз", кој континуирано ќе се обновува. Водичот ќе ги упатува бизнисмените на вистинскиот пат за работа, ќе им дава иницијативи и силна поддршка.

15. Ќе се воспостави минимална мрежа на трговски канцеларии во земјите со кои остваруваме поголема трговска размена, односно остваруваме висок трговски дефицит во размената, за давање услуги на лице место на странските увозници.

16. Со цел поагресивна трговска промоција на македонските извозни потенцијали и поддршка на македонските извозници, во 2004 година ќе се именуваат трговски претставници во Амбасадите во Заедницата на држави Србија и Црна Гора, Руската Федерација, како и претставник во Постојаната мисија на Светската трговска организација во Женева.

17. Во соработка со Проектот за конкурентност на Македонија на USAID ќе продолжат активностите за поврзување на домашните компании во "индустриски кластери", како сложен економски систем, за заеднички настап на странските пазари и зголемување на конкурентноста, како и нивно поврзување со афирмирани странски партнери.

18. Во 2004 година, со техничка помош од странски експерти ("Проект за конкурентност на Македонија" на USAID) ќе продолжат да се одржуваат работилници за оспособување менаџерски кадар и маркетинг служби во фирмите, за истражување на странските пазари и анализи на нивната конкурентност. Посебно внимание ќе се посвети на обуката за продажба на мало, односно потребата од класификација на производот по пакување во парчиња и тежина.

19. Министерството за финансии на својата интернет страница: <http://www.finance.gov.mk>, ќе продолжи да публикува листа на расположливи извори на финансирање (со прецизно наведени услови на кредитирање), која редовно ќе се ажурира заради потребните информации на македонските претпријатија - извозници.

20. Министерството за економија во 2004 година ќе покрене постапка за ревидирање на Договорите за слободна трговија со оние земји со кои се остваруваат поголеми негативни резултати во трговската размена.

21. Ќе се покрене постапка за прием на земјата во ПАН-Европскиот систем за користење на правилото за дијагонална кумулација за потекло на стоките. Со тоа ќе се овозможи, и покрај увезените сировини и репроматеријали, нашите деловни субјекти (со додадената вредност на производите) да добиваат сертификат за домашно потекло на стоките (EUP1) и полесно да ги извезуваат во земјите со кои е договорена примената на дијагоналната кумулација на потеклото на стоките.

22. Ќе продолжи имплементацијата на Проектот за институционално зајакнување на Царинската управа преку техничка помош (преку престој на царински експерти од Европската Унија во Република Македонија), со што ќе се овозможи поедноставување на царинската постапка за побрз проток на стоките и зајакнување на царинската контрола на граничните премини.

23. Во соработка со Меѓународниот трговски центар ќе се согледаат можностите за:

- Техничка помош за маркетинг на одделни земјоделски и прехранбени производи (калибража, сорта, пакување, амбалажа, еко-етикетирање, ладење, транспортно одржување на квалитетот и др.);
- Промоција на еко-производи од Република Македонија, пред сè од земјоделството и прехранбената индустрија;

- Поддршка на извозот на одделни специфични производи преку интернет (производи од занаетлиството, домашни ракотворби), за која цел ќе се изработи web site "Macedonian handicraft".

24. Со цел зголемување на надворешно-трговската размена со Русија, договорена е изградба на трговски дистрибутивен центар во Москва.

25. Посебно внимание ќе се даде на активностите за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот. Ќе се интензивираат активностите поврзани со искористување на можностите што ги нуди претстојната Олимпијада во Атина. За успешно информирање на странските туристи, Министерството за економија ќе издаде посебни брошури и пропагандни материјали.

26. Ќе се интензивираат активностите од ресорните министерства за обезбедување учество на нашите градежни и други фирми во обновата на регионот кои се финансираат од Phare и Cards, како и во обновата на Ирак, или нивно поврзување со други странски партнери за заеднички настап.

27. Ќе продолжат активностите за интензивирање на прекуграничната соработка и поддршка на иницијативите за изградба и оформување на слободните економски зони.

28. Ќе се продолжи со реализацијата на проектот Слободна економска зона "Бунарцик" со распишување меѓународен тендер за избор на основач на зоната. Доколу со ова не се успее, "Бунарцик" ќе биде прогласен за индустриска зона, при што државата ќе ја изгради целокупната патна, електроенергетска, водоводна и телекомуникациона инфраструктура до и во зоната. За таа цел ќе се изврши парцелизирање на зоната, при што ќе се добијат 400 градежни парцели по 2000 м² кои ќе бидат понудени бесплатно на сите кои се подготвени да инвестираат во мал или среден бизнис.

29. Во услови на висок степен на либерализација на надворешно-трговското работење, за да се ублажи проблемот на неконтролиран увоз на стоки, надлежните органи ќе ја зголемат контролата за стандардизација на квалитет на увезените стоки (задолжително поседување на документи за стандарди, атести и сл.).

30. Во 2004 година Република Македонија редовно ќе ги сервисира достасаните обврски кон странските кредитори кои се однесуваат на јавниот долг. Вкупниот надворешен долг на Република Македонија ќе се одржува на ниво од околу 40% од БДП.

31. Ќе се продолжи со лимитирањето на новите задолжувања од странство на јавниот сектор, кои се остваруваат под неконцесионални услови.

32. Директните инвестиции на резидентите во странство и на нерезидентите во Република Македонија, како дел од капиталните трансакции се слободни. Нерезидентите и понатаму ќе можат слободно да инвестираат во домашни претпријатија, да формираат сопствени претпријатија и да купуваат акции или удели преку овластени брокери. Профитот и инвестираните капитал, нерезидентите ќе можат слободно да го трансферираат во странство, доколку претходно бидат намирени сите обврски кон државата. Целосна либерализација ќе постои и кај кредитните трансакции (кредитно задолжување и кредитно одобрување).

33. Ќе се задржи почитувањето на националниот третман на странските инвеститори-нерезиденти, како основен круцијален и единствен принцип за концептирање на транспарентна политика и мерки за привлекување на странски директни вложувања во Република Македонија.

34. Во 2004 година ќе продолжи натамошната делумна либерализација на портфолио-трансакциите, при што главно овластените банки ќе можат да тргуваат со странски хартии од вредност во странство.

35. Ќе се продолжи со политиката на издавање и воведување странски хартии од вредност во Република Македонија, но со претходно одобрение од Комисијата за хартии од вредност. И понатаму исклучок од ова ќе биде тргувањето со странските должнички хартии од вредност со рок на доспевање над три години, чие издавање и воведување ќе биде ограничено и во 2004-та година. Нерезидентите преку овластените учесници ќе можат слободно да тргуваат со домашни хартии од вредност и во текот на следниот период.

36. Владата на Република Македонија и во 2004 година ќе продолжи да ги развива односите со меѓународните финансиски институции, особено со Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, како најголеми партнери во имплементирањето на кредитбилитетна макроекономска политика и Програмата за структурни реформи.

37. По завршувањето на тековниот Stand by аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, Владата на Република Македонија ќе ја продолжи соработката со Меѓународниот монетарен фонд преку изнаоѓање на најсоодветен аранжман, со кој ќе се засили реформската компонента на постојните економски и финансиски политики.

38. Соработката со Светска банка ќе продолжи со имплементација на тековните проекти како и соработка во рамките на имплементација на проектите од новата

тригодишна стратегија за поддршка на земјата (Country Assistance Strategy 2004-2006). Проектите кои ќе бидат реализирани во рамките на новата тригодишна стратегија се во насока на забрзување на економскиот раст и намалување на невработеноста (подобрување на инвестиционата клима, развој на финансискиот сектор, инфраструктурна изградба, реформа во образовниот систем и социјална заштита и сл.).

39. Во 2004 година платно-билансна поддршка ќе се обезбедува преку:

- Третата транша од ФЕСАЛ 2 аранжманот (Аранжман за финансиско реструктурирање и реструктурирање на претпријатијата) во износ од 20 милиони САД долари;

- ПСМАЛ 2 - Втор заем за прилагодување и управување со јавниот сектор - платно-билансна или буџетска поддршка во износ од 30 милиони САД долари;

- Грант (неповратни) средства од Владата на Кралството Холандија околу 20 милиони САД долари.

40. Се очекува во 2004 година Европска Унија да и додели на Република Македонија макрофинансиска помош во износ од 20 милиони САД долари;

41. Финансиската поддршка од Светската банка во 2004 година опфаќа:

- Проект за реструктурирање на ЈП "Македонски железници" и на ЈП "Македонија пат". За одобрување на овој заем ќе се изработи Стратегија на земјата за транспортниот сектор (од експерти на Светската банка и домашни експерти);

- Проект за модернизација на образованието - кој ќе се имплементира во период од пет години. Овој Проект ќе биде поддржан и со грант од Владата на Кралството Холандија;

- Проект за реформа на здравството и социјалната заштита - наменет за подигнување на нивото на социјална и здравствена заштита, како и отпочнување со активности за развој на одржлив систем на пензиско осигурување.

42. Во 2004 година ќе продолжи реализацијата на веќе договорените аранжмани со Светска банка:

- Проектот за развој на енергетскиот систем, односно рехабилитација на шесте најголеми хидроцентрали во државата (Вруток, Равен, Врбен, Шпиље, Глобочица и Тиквеш), со што ќе се подобри начинот на управување со вкупниот енергетски сектор, ќе се рехабилитира дистрибутивната мрежа и подобри сигурноста на браните;

- Проектот за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето, при што приоритетна е рехабилитацијата на системите за наводнување во три региони во Република Македонија - Тиквеш, Брегалница и Полог, како и иницирање на структурни реформи во подсекторот за наводнување;

- Проектот за развој на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа (ЈИЕ), чија цел е институционална реформа на Царинската управа, формирање на систем за менаџмент со информации, подобрување на главната инфраструктура на граничните премини која ги опфаќа премините Кафасан, Табановце и Деве Баир, хармонизирање на законската рамка, процедура и документација во врска со трговијата и транспортот;

- Проект за развој на транспортниот сектор;

- Проект за развој на општините, со кој ќе се помогне реализацијата на мали инфраструктурни проекти од локален карактер, како и создавање на развоен процес на локално ниво, базиран на партиципативни пристапи и планови подготвени од општините;

- Проект за деца и младинци, за зголемување на меѓусебната кохезија на загроени млади лица од различни социо-културни средини;

- Проект за развој на општините и културата - кој е фокусиран на користење на културното наследство во функција на намалување на сиромаштијата, преку помагање на општините богати со културно-историски

знаменитости, во обновувањето на стари занаети и ракотворби, во развојот на туризмот, конзервација на објекти кои би се посетувале од туристи, маркетинг и презентации за археолошки локалитети и сл.

43. Соработката со Европската Инвестициона банка ќе се одвива, пред се, преку следниве проекти:

- Проект за патишта - Изградба на автопатните делници: Стоби-Демир Капија Е-75 (делница од Коридорот Х) и Скопје-Тетово Е-65 (делница од Коридорот VIII);

- Изградба на автопатните делници: Заобиколница околу Скопје, делница Хиподром-Шуто Оризари;

- Проект за изградба на трафостаници во Република Македонија - Изградба и рехабилитација на неколку трафостаници и далекуводи од електричната мрежа и изградба на "Скопје 5" трафостаницата која е од огромно значење за снабдувањето со електрична енергија на град Скопје;

- Проект за финансирање на мали и средни претпријатија, во рамки на заемот за глобално финансирање.

44. Поддршката на Европската банка за обнова и развој ќе се однесува на следните подрачја:

- Акциона програма за унапредување на општините и животната средина (МЕАП), во насока на подобрување на квалитетот и сигурноста во обезбедувањето на вода во пет општини во Македонија (Охрид/Струга, Куманово, Штип, Струмица, Велес);

- Проект за надградба на постоечкиот систем на контрола на летање, кој опфаќа набавка на опрема за навигација и модернизација на пистата на Охридскиот аеродром;

- Проект за патишта II, кој е наменет за изградба на автопатните делници: Заобиколница околу Скопје, делница Шуто Оризари-Сарај и изградба на дел од патот Е-75 (Смоквица-Гевгелија);

- Проект за изградба на 400кв Далекувод од Штип (Република Македонија) до Црвена Могила (Република Бугарија).

45. Во 2004 година ќе продолжи соработката и со Банката за развој при Советот на Европа, Меѓународниот фонд за развој на земјоделството- IFAD, како и билатералната соработка со повеќе земји:

- Јапонија - започнување со изградбата на браната на "Хидросистемот Злетовица" со кредитни средства од Јапонската банка за меѓународна соработка;

- Шпанија - довршување на долгогодишниот проект за изградба на браната Лисиче и инсталирање на опрема финансирана со кредити од финансиски институции од Шпанија;

- НР Кина - ЕСМ и понатаму ќе продолжи со имплементација на Проектот за изградба на браната Козјак, финансиран со кредит од Кинеската банка.

46. Во 2004 година ќе продолжи политиката на одржување на курсот на денарот во однос на еврото на стабилно ниво. За таа цел, ќе продолжи примената на монетарна стратегија на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото. За отстранување на евентуални пореметувања и одржување на стабилноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото, Народната банка на Република Македонија ќе ги користи сите расположиви инструменти.

47. Согласно применуваниот режим, девизниот курс на денарот во однос на останатите светски валути ќе се одредува врз основа на движењето на еврото во однос на останатите валути на светските берзи.

48. Политиката на одржување на девизните резерви на соодветно и конформно ниво ќе продолжи и во 2004 година, при што, во согласност со Проекцијата на Платниот биланс, девизните резерви ќе обезбедуваат покритие на четиримесечен увоз на стоки и услуги.

ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

- милиони долари

1. Тековна сметка	-311
без официјални трансфери	-368
1.1. Трговски биланс (fob)	-757
Извоз	1.446
Увоз	2.203
1.2. Услуги, нето	1
1.3. Доход, нето (вклучена и камата, нето)	-69
1.4. Трансфери, нето	514
Официјални	57
Приватни	457
2. Капитална и финансиска сметка	279
Капитална сметка (нето)	0
Финансиска сметка	279
2.2. Заеми и кредити	141
Долгорочни и среднорочни заеми и кредити	123
Користења	280
Отплати	157
Краткорочни кредити	18
Трговски кредити	0
Останати	18
2.3. Директни инвестиции	133
2.4. Валуте и депозити (нето)	5
Комерцијални банки (нето)	5
Население, нето	0
3. Грешки и пропусти	63
4. Вкупен биланс	31
5. Финансирање	-31
Нето девизни средства, промени (зголемување: -)	-31
Промени во состојба на нето девизни средства	-31
Промени во бруто девизни резерви (зголемување: -)	-24
ММФ (нето)	-8
Други, нето	1

49. Девизната политика и проекција на платен биланс ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5582/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвренковски, с.р.

1827.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002 и 49/2003), Министерството за финансии, на 05.12.2003 година, издава

**ДОЗВОЛА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ**

1. Дозволата за вршење на финансиски лизинг се издава на Друштво за компјутерски консалтинг и инжинеринг "ЛОГИН СИСТЕМИ" ДОО, експорт-импорт, ул. "Прашка" бр. 23, кат 2, од Скопје, со број на деловниот субјект (БДС) 4267117 и регистрирано во трговскиот регистар, со шифра 65.21 - Финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-26015/2 Министерство за финансии,
5 декември 2003 година м-р **Никола Поповски**, с.р.
Скопје

1828.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Јосифово-Општина Валандово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Јосифово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8220/1 Директор,
24 декември 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.
Скопје

1829.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Шуплџи Камен-Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Шуплџи Камен, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8308/1 Директор,
25 декември 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.
Скопје

1830.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Чалосево-Општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Чалосево, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8309/1 Директор,
25 декември 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка за долг, по тужба на тужителот ЈЗО Геронтолошки завод 13 НОЕМВРИ ул. "4 Јули" бр. 129 Скопје, против тужениот Милан Мијалковиќ, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Милан Мијалковиќ, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење, во спротивно неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател адвокатот Никола Стојанов од Скопје, кој што е одреден од страна на Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-639 од 17.11.2003 година, се до неговото јавување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Мал. вр. X. П. бр. 69/03. (34348)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

По тужба на тужителот Клиниче Ердан од Гостивар, ул. „Панче Попоски“ бр. 20/0/5, застапуван преку полномошничката Андоноска Мирјана, против тужената Клиниче Сафие, сега со непозната адреса во Р. Швајцарија, со основа развод на брак, пред овој суд заведен е граѓанскиот предмет П. бр. 652/2003 година.

Бидејќи тужената Клиниче со моминско презиме Салии Сафие, сега е со непозната адреса, по претходен предлог на полномошничката на тужителот за поставување на привремен застапник, се повикува тужената да се јави пред Основниот суд во Гостивар, да достави точна адреса или пак ополномошти нејзин полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката, во рок од 15 дена. Во спротивно, по службена должност судот ќе и постави привремен застапник и тоа од редовите на адвокатите од Гостивар, адвокатот Ибраим Амети од Гостивар, како привремен застапник кој ќе ја застапува тужената во постапката се до правосилно окончување на истата.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 652/2003. (34502)

По повод тужбата на тужителот Вранко Аднан од с. Врпчиште, заради долг, против тужениот Салии Кариман од с. Врпчиште, заведен е парничен предмет П. бр. 754/03.

На тужениот Салии Кариман од с. Врпчиште сега со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште, му се назначува привремениот застапник Небојша Милошески-адвокат од Гостивар, кој ќе ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го известат судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 754/03.

(34503)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Зизовски Љамков Цемаил од Ресен, со последно место на живеење во САД, како и секој друг што знае за него или неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП. бр. 53/03. (34369)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица како првостепен граѓански суд и тоа судијата Ристо Спасов како претседател на совет, постапувајќи по тужбата на тужителот Панде Зингаров од Струмица, против тужената Зингирова Наталије Мариорие Блатскбурн од Австралија, врз основа на член 80 од ЗПП, за привремен застапник на тужената, со непознато место на живеење по предметот на Основниот суд во Струмица под П. бр. 1111/03, за развод на брак се назначува Марија Стојкова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужената согласно член 79 од ЗПП, со сите права по законот, се до појавувањето на тужената и нејзин полномошник пред овој суд.

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1111/03.

(34377)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за продажба, по тужба на тужителите Бафтијари Исмаил и други од с. Непроштено, тетовско, против тужениот Трпевски Живко и др. од с. Теарце.

Се повикува тужениот Трпевски Живко од с. Непроштено, сега со непознат адреса, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во тој рок да одреди полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончавањето на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 524/2003.

(34371)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради исполнени на договор, по тужба на тужителот Целадини Назифе од с. Јажинце, Тетово против Дервиши Шабан Адем, со непозната адреса во Турција.

Бидејќи тужениот Дервиши Адем е со непозната адреса, за истиот да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а по протекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончавањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1336/2003.

(34740)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип во тек е постапка за долг, вредност 27.900,00 денари од тужителот Арсов Станко од с. Аргулица против тужената Накова Марија од Штип, сега со непозната адреса надвор од РМ.

Се повикува тужената Накова Марија да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Сл. весник на РМ". Доколку не се јави во рок од 15 дена судот ќе и постави времен застапник од стручните соработници во Основниот суд во Штип кој ќе ги брани интересите на истата согласно одредбите на ЗИП.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 457/03. (34507)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Барањето за измени и дополнување на Статутот на политичката партија ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА со седиште во Скопје, на ул. "Никола Русински" бр. 3 А-2/15, се уважува.

Во регистарот на политички партии се запишуваат измените и дополнувањата на статутот на Демократски сојуз на Србите во Македонија усвоени на Седницата на одржаното редовно Годишно собрание на пријавата од 30.11.2002 година во Велес.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

(34816)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под реден број 19/03, се запишува РЕГИОНАЛЕН центар за помош на лица со ментален хендикеп Неготино од Неготино.

Здружението се регистрира заради иницирање, помагање и севкупна општествена грижа и третман на лицата со ментален хендикеп, давање на поддршка и помош во опфаќањето, собирањето и ангажирањето на родителите, старателите и пријателите на лицата со ментален хендикеп во работата во Центарот, учествување во активностите за превентивно дејствување за спречување на менталниот хендикеп, залагање за доследна примена на сите усвоени меѓународни документи кои се однесуваат на остварување на човековите права и должности, помош на лица со ментален хендикеп и на нивните семејства и други цели и задачи утврдени со Статутот на здружението и програмата за работа.

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино ул. "Киро Крстев" бб, а овластено лице за застапување е Илија Тембелески од Битола, ул. "Димче Лахчански" бр. 68-2/15.

Од Основниот суд во Неготино.

(34380)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 13/03 од 11.12.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани Здружението на жени "ДОЈРАНА" од Нов Дојран.

Име на субјектот: Здружение на жени "ДОЈРАНА" од Нов Дојран.

Седиште: ул. "Маршал Тито" бб, Нов Дојран.

Основни цели и задачи: остварување на правата и заштита и унапредување на севкупната положба на жената во општеството согласно со Уставот на РМ и законите; целосно почитување на личноста на жената, нејзиниот интегритет, целосна рамноправност на половите и ослободување од традиционалните стеги на секој вид потчинетост; посебна заштита на жената; отстранување на сите облици на насилство над жената и др.

Лице за застапување е Аница Делева од Нов Дојран, ул. "Кочо Рацин" бр. 1а.

Од Основниот суд во Гевгелија.

(34382)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 12/03 од 11.12.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани Здружението на инвалидни пензионери Гевгелија.

Име на субјектот: Здружение на инвалидни пензионери Гевгелија.

Седиште: ул. "7 ми Ноември" бр. 16 во Гевгелија.

Основни цели и задачи: остварување економски, социјални, културни, стручни, технички, хуманитарни, образовни и др., права во согласност со Уставот на РМ.

Лица за застапување се Вангел Карајанов од Гевгелија, ул. "Илинденска" бр. 16/18 и Спасена Тошева од Гевгелија, ул. "Ристо Чавдаров" бр. 1.

Од Основниот суд во Гевгелија. (34384)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1665 се запишува здружението на граѓани Центар за разрешување на општествените проблеми "ПАБЛИК ТРЕНД" со седиште во Скопје, на ул. "Рузвелтова" бр. 62-2/8.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на забележување, следење и надминување на проблемите кои се составен дел на нашето општество, надминување на предрасудите и дискриминацијата помеѓу граѓаните, поттикнување на тимска работа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.12.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (34427)

Барањето за промена на овластено лице за застапување на подружницата на странската организација Фондација за развој АНАДОЛИЈА Република Турција, со седиште во Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 3, се уважува.

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 99 се запишува промената на овластено лице за застапување на подружницата на странската организација Фондација за развој АНАДОЛИЈА Република Турција, наместо досегашниот застапник г-дин Белул Мехмед Лутфи се запишува г-дин Зихни Ерчоклу - турски државјанин.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (34429)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1666 се запишува здружението на граѓани Здружение за едукација на млади "ПОСЕЈДОН" со седиште во Скопје, ДТЦ Мавровка сутерен број 60.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на спроведување анализи и студии, организирање на семинари и советување за едукација на младите, во полето на спортските активности, информатичката технологија, борба против зависности, реализација на проекти од взамен интерес.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.12.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (34430)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1668 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за изработка на артефакти и производи од културното наследство УМЕТНИЧКИ РАКОТВОРБИ со седиште во Скопје, на ул. "530" бр. 35.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на зачувување на културното и етничкото богатство на територијата на Република Македонија, истражување и прибирање на богатството, едукација од областа на изработка на рачни ракотворби со национални обележја.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.12.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (34431)

Основниот суд во Крива Паланка со решение СО. бр. 1/2003 од 17.11.2003 година ја запиша Подружницата на Кралството Норвешко Општество за развој НОРГЕС ВЕЛ во Р. Македонија, со седиште во Кр. Паланка, на ул. "М.Тито" бб, соба бр. 19 во Управната зграда на ТД "Бентопром" од Кр. Паланка.

Се одобрува упис на подружницата на Кралството Норвешко Општество за НОРГЕС ВЕЛ во Р. Македонија во Кр. Паланка.

Во регистарот на странски организации во Основниот суд во Кр. Паланка се запишува подружницата на странска организација под име: Подружница на Кралството Норвешко Општество за развој НОРГЕС ВЕЛ во Р. Македонија со седиште во Кр. Паланка под СО бр. 1/03.

Цели на подружницата се реализација на проекти во секторот на земјоделие финансирани од Кралството Норвешка.

Здружението за развој НОРГЕС ВЕЛ на кралството Норвешка е регистрирано во Регистарот центар на Бронноусунд на 20.02.1995 година под организационен број 965208739 под името ДЕТ КГЛ СЕЛСКАП ФОР НОРГЕС ВЕЛ со седиште во СКЈЕТТЕН ул. "Хеллеурд Гард" општина Скедсимо Норвешка.

Овластен претставник на Здружението за развој на Кралството Норвешка во Р. Македонија е г-дин Асбројн Гернес од Норвешка.

Седиштето на подружницата е во Кр. Паланка, ул. "М.Тито" бб, во Р. Македонија. (34737)

Барањето за измена и дополнување на Статутот и лице овластено за застапување на здружението на граѓани КОМАЈА – Друштво за развој на уметноста на живеењето, со седиште во Скопје, ул. „Мирослав Крлеж“ бр. 51/2, се уважува.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 874 се запишува измена и дополнување на Статутот на здружението на граѓани КОМАЈА – Друштво за развој на уметноста на живеењето, усвоени на седницата на Годишното собрание одржано на ден 07.11.2003 година како и промена на лице овластено за застапување на начин што наместо досегашниот претседател Биљана Саздановска се запишува Росано Чолаков од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (34817)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1559 се запишува здружението на граѓани Центар за немилитаристички стратешки истражувања – ЦЕНЕСИ, со седиште во Скопје, ул. „Наум Евро“ бр. 14.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обука и усовршување на кадри во неосферата, екологијата, политософијата, историјата, социологијата, религијата, културата и новиот хуманизам во духот на десноцентричките еколошко, економски, социјални и културно-духовни мултиетнички и мултиконфесионални стандарди, како и други облици на дејствување со кои се помага развојот на македонскиот народ и на другите заедници во Р. Македонија и пошироко.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (34818)

Барањето за промена на лице овластено за застапување на здружението на граѓани Здружение на ранетите и членовите на фамилиите на загинатите припадници на вооружените сили на Македонија – ХЕРОИ НА МАКЕДОНИЈА – жртви на албанскиот тероризам, со седиште во Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 155/24, се уважува.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1126 се запишува промена на лице овластено за застапување на здружението на граѓани Здружение на ранетите и членовите на фамилиите на загинатите припадници на вооружените сили на Македонија – херои на Македонија – жртви на албанскиот тероризам, на начин што наместо досегашниот претседател г-дин Миливој Костевски, се запишува г-дин Спасоја Илиевска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (34820)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1670 се запишува здружението на граѓани Здружение ЖИВИТЕ ЈАЗИЦИ „ПРОЗОРЕЦ КОН СВЕТОТ“, со седиште во Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 26, Центар за компјутерското образование „КЛИК“.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на усовршување на странскиот јазик од страна на членовите на Клубот, на подмладокот за секој јазик одделно преку средби и интервјуа со истакнати светски уметници, научници, писатели и поети, соработка со УНЕСКО и со клубовите со други земји.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.12.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (34821)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 811/03 од 02.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало ЈУМКО-АЛУМИНИУМ експорт-импорт ЦО Скопје, со седиште на ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 76, со жиро сметка бр. 40100-601-346163 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 15.01.2004 година во 11,30 часот, во соба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Мира Груевска Димовска од Скопје, со адреса на ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87-1/5.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници гарансии без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34344)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 594/03 од 18.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕНЕКС-ПРОМЕТ Благоја ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 7, со жиро сметка бр. 270000000102125, Извозна и кредитна банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 020187507-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34296)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 56/03 од 17.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКТЕЛ Неџмија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „520“ бр. 15, со жиро сметка бр. 40110-601-236348 и регистарска влошка бр. 0202833567-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34345)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 316/03 од 12.11.2003 година, над стечајниот должник Производно, трговско, угостителско и услужно друштво Сузана Прчковска „ЦЕРЕС“ увоз-извоз Демир Хисар ДООЕЛ, со седиште на ул. „29 Ноември“ бр. 1, запишано во регистарска влошка бр. 01011679 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000000232-10, при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (34366)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 84/03 од 16.10.2003 година, над стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги „КОН-ИГ“ увоз-извоз ПО с. Јанковец, Ресен, со седиште во с. Јанковец - Ресен, запишано во регистарска влошка бр. 1-17732 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 40310-601-73153, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ Ресен, со дејност шифра 013099, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (34368)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 342/03 од 05.12.2003 година, над стечајниот должник Приватно претпријатие за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз, туризам и угостителство „СОКИ“ Ресен со ПО, со седиште на ул. „Коле Неделковски“ бр. 45 Ресен, запишано во регистарска влошка бр. 1-3064, на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 40310-601-14835, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Ресен, со дејност шифра 070129, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (34370)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 189/2003, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги на Киро Јосифоски и др. „ЕСТАКАДО“ увоз-извоз ДОО од Прилеп, со седиште на ул. „Љупчо Марулец“ бр. 10, запишан во регистарска влошка бр. 010040107-3-01-000, со решение Трег. бр. 3185/98 од 14.12.1998 година, на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка бр. 300020000063473, во Комерцијална банка - АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.
Од Основниот суд во Прилеп. (34372)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 13/2003 од 10.12.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, угостителство и трговија "МАРЕНА" Димов Душко ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 115-4/12, со жиро-сметка број 270-0000006193-29 во Извозна и кредитна банка АД Скопје, Филијала Неготино и број 200000031029904 во Стопанска банка АД Скопје, Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 12524/99 од 26.10.1999 година, со регистарска влошка бр. 020202207-8-03-000, во Основниот суд Скопје I - Скопје, со претежна дејност - производство на леб и печива во свежа состојба, која поради немање на имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34374)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 759/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и шпедиција БОБИ-ШПЕД ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "Благој Деспотовски-Шовел" бр. 1, со жиро сметка број 40100-601-315679 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 година во 09,45 часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Стамен Стојановски од Скопје, со адреса на ул. "Боро Кралевски" бр. 8/30.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34418)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 701/03 од 02.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија ДАК ТРАДЕ увоз-извоз ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Никола Вапцаров" бр. 11/2-3, со жиро сметка број 40100-601-236610 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 година во 09,45 часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Стамен Стојановски од Скопје, со адреса на ул. "Боро Кралевски" бр. 8/30.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34417)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 709/03 од 02.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Производно трговско, угостителско претпријатие ИРЕНА експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Народен фронт-5" бр. Б-2-1/22, со жиро сметка број 40100-601-40867 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 година во 09,00 часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Мира Груевска - Димовска од Скопје, со адреса на ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 87-1/5.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34343)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 765/03 од 22.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРМОСТАН ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "Гоце Делчев"

бр. 13 Трубарево, со жиро сметка број 300000000926192 и регистарска влошка број 02021897?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34425)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 1021/03 од 15.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕР МЕТЈУ Методија ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на бул. "Илинден" бр. 3/7, со жиро сметка број 300000000786609, кај Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка број 02023100?-8-03-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34439)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 756/03 од 22.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за шпедиција, промет и услуги БАЛВЕЛЮС Славица ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 72/1-30, со жиро сметка број 300000001072371 и регистарска влошка број 02031286?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34483)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 753/03 од 22.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет САБИ Хивзо ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Фуштанска" бр. 86-ц Скопје, со жиро сметка број 300000000281627 и регистарска влошка број 02012903?-3-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34484)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 737/03 од 18.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ЕВРОГАЛАКСИЈА Ананија ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "Јужноморавски бригади" бр. 84-б Скопје, со жиро сметка број 300000000850338, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02013330?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34485)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 679/03 од 18.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Томашевски БЛАГО-ЈА ТОНИ "ТОНИ ТАКСИ" Скопје, со седиште на ул. "Емил Зола" бр. 3/3-10 Скопје, со жиро сметка број

40100-601-398697, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка број 1-68847-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34486)

Со решение Ст. бр. 306/03 од 19.12.2003 година на Основниот суд во Битола, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот "ФРИНКО АД ХОЛДИНГ СЕРВИС И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ" Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 70, со жиро сметка бр. 40300-601-20080 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Злата Мацароска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 27.01.2004 година во 12,00 часот, судница бр. 31 на овој суд.

Против ова решение за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува м-р Костадин Христов од Битола, ул. "Илинденска" бр. 99, бр. на телефон 221-423, мобилен 070 718-582.

Се одредува дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката, да ја утврди имотната состојба и материјално финансиското работење, правата и обврските на должникот за што да состави писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето на ова решение да го достави до судот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содружници и гарантите без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот "ФРИНКО АД ХОЛДИНГ СЕРВИС И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ" Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 70, законскиот застапник и одговорните лица кај истиот да му овозможат на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги преземе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се наложува на должникот "ФРИНКО АД ХОЛДИНГ СЕРВИС И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ" Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 70, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка да не врши уплата и да не дава налог за исплата било од готовинските средства од касата на должникот, било од жиро сметката на должникот, како и да не врши никакви отуѓувања и оптеретувања на подвижниот и недвижниот имот на должникот, а на нотарите се налага да не вршат заверка на такви договори.

Се наложува на Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, главна дирекција Скопје, ПЕ Битола, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги извршува наложите на должникот кои се наоѓаат на наплата кај Агенцијата.

Се наложува на извршното одделение при овој суд по приемот на ова решение, па до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка, да застане со извршувањето по прилозите на доверителите против должникот, кои се однесуваат на наплата на имотот на должникот, било подвижни или недвижни или ставање на забрана на располагање на паричните средства од благајната или сметките на должникот.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Решението да се достави до одделението за регистраци на овој суд поради запишување во трговскиот регистар до катастарот на Битола, на предлагачот на должникот и на привремениот стечаен управник, на Јавното обвинителство, Јавното правобранителство, извршното одделение на овој суд, нотарите во Битола и Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола. (34488)

Со решение Ст. бр. 300/03 од 19.12.2003 година на Основниот суд во Битола, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот "АД ХОЛДИНГ ФРИНКО ДОО УСЛУГИ" Битола, со седиште на ул. "Индустриски дел" бб во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-12888 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Злата Мацароска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 27.01.2004 година во 14,00 часот, судница бр. 31 на овој суд.

Против ова решение за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Добре Тренчевски од Битола, ул. "Караорман" бр. 104-а, бр. на телефон 070 207-885.

Се одредува дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката, да ја утврди имотната состојба и материјално финансиското работење, правата и обврските на должникот за што да состави писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето на ова решение да го достави до судот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содружници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот "АД ХОЛДИНГ ФРИНКО ДОО УСЛУГИ" Битола, законскиот застапник и одговорните лица кај истиот да му овозможат на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги преземе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се наложува на должникот "АД ХОЛДИНГ ФРИНКО ДОО УСЛУГИ" Битола, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка да не врши уплата и да не дава налог за исплата било од готовинските средства од касата на должникот, било од жиро сметката на должникот, како и да не врши никакви отуѓувања и оптеретувања на подвижниот и недвижниот имот на должникот, а на нотарите се налага да не вршат заверка на такви договори.

Се наложува на Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, главна дирекција Скопје, ПЕ Битола, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги извршува наложите на должникот кои се наоѓаат на наплата кај Агенцијата.

Се наложува на извршното одделение при овој суд по приемот на ова решение, па до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка, да застане со извршувањето по прилозите на доверителите против должникот, кои се однесуваат на наплата на имотот на должникот, било подвижни или недвижни или ставање на забрана на располагање на паричните средства од благајната или сметките на должникот.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Решението да се достави до одделението за регистраци на овој суд поради запишување во трговскиот регистар до катастарот на Битола, на предлагачот на должникот и на привремениот стечаен управник, на Јавното обвинителство, Јавното правобранителство, извршното одделение на овој суд, нотарите во Битола и Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола. (34489)

Со решение Ст. бр. 307/03 од 11.12.2003 година на Основниот суд во Битола, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот "АД ХОЛДИНГ ФРИНКО" долгорочен развој и маркетинг Битола, со седиште на ул. "Индустриски дел" бб во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-12916 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Петре Србиновски, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 27.01.2004 година во 13,00 часот, судница бр. 31 на овој суд.

Против ова решение за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Добре Тренчевски од Битола, ул. "Караорман" бр. 104-а, бр. на телефон 070 207-885.

Се одредува дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката, да ја утврди имотната состојба и материјално финансиското работење, правата и обврските на должникот за што да состави писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето на ова решение да го достави до судот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содружници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот "АД ХОЛДИНГ ФРИНКО" долгорочен развој и маркетинг Битола, законскиот застапник и одговорните лица кај истиот да му овозможат на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги преземе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се наложува на должникот "АД ХОЛДИНГ ФРИНКО" долгорочен развој и маркетинг Битола, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка

да не врши уплата и да не дава налог за исплата било од готовинските средства од касата на должникот, било од жиро сметката на должникот, како и да не врши никакви отуѓувања и оптеретувања на подвижниот и недвижниот имот на должникот, а на нотарите се налага да не вршат заверка на такви договори.

Се наложува на Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, главна дирекција Скопје, ПЕ Битола, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги извршува наложите на должникот кои се наоѓаат на наплата кај Агенцијата.

Се наложува на извршното одделение при овој суд по приемот на ова решение, па до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка, да застане со извршувањето по прилозите на доверителите против должникот, кои се однесуваат на наплата на имотот на должникот, било подвижни или недвижни или ставање на забрана на располагање на паричните средства од благата или сметките на должникот.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Решението да се достави до одделението за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар до катастарот на Битола, на предлагачот на должникот и на привремениот стечаен управник, на Јавното обвинителство, Јавното правобранителство, извршното одделение на овој суд, нотарите во Битола и Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола. (34490)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 123/2003 од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Бутик РИНА ТП Салихи Зенун Урим, ул. "109" бб, Тетово, со ж-сметка бр. 200000032122221, што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со регистарска влошка бр. 01019356-6-01-000 и Трег бр. 12030 од 29.09.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34493)

Основниот суд во Велес, со решение Ст. бр. 26/03 од 08.12.2003 година, отвора стечајна постапка над должникот ТП "АРЕНА" Интернет Кафе Ефремов Јордан Александар од Велес, ул. "Благој Горев" бр. 61, Велес, со жиро сметка бр. 00000034318495, што се води при Стопанска банка АД Скопје Филијала Велес.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во трговскиот регистар како и до Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Велес, заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (34492)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 144/03 од 05.12.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство,

трговија, угостителство, сообраќај и градежништво и услуги ЦИХАН ГМБХ ДОО експорт-импорт с. Боговиње - Боговиње, со неотворена жиро сметка, регистрирано при Основниот суд Скопје I - Скопје, со регистарска влошка бр. 02049457-3-03-000 и Трег бр. 5514/2002 од 16.01.2003 година.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно чл. 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34501)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 134/2003 година од 24.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БИ-НИ Исхак ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „М. Рајчевиќ“ бр. 30 со жиро сметка 41500-601-78011, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово – Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I – Скопје, со регистарска влошка бр. 02019994-8-03-000 и Трег бр. 13275/99 од 22.10.1999 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34494)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 136/2003 година од 24.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Т.П. „БУРИМ“ Трговец-поединец Али Шабан Имерзеди с. Каменане – Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-73928, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово – Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со регистарска влошка бр. 1-68299-0-0-0 и Срег бр. 3921/96 од 30.10.1996 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34495)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 135/2003 година од 24.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско услужно претпријатие на големо и мало „МБ-КОМЕРЦ“ увоз-извоз ЦО с. Каменане, со жиро сметка 41500-601-35678, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово – Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со регистарска влошка бр. 1-41963-0-0-0 и Срег бр. 13605/93 од 16.09.1993 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34496)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 138/2003 година, од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "КОДРАН" ДОО увоз-

извоз Тетово, ул. "170" бр. 36, со жиро-сметка бр. 41500-601-21207, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со рег. влошка бр. 1-25327-0-0-0 и Срег. бр. 12954/92 од 19.10.1992 година.

Стеčajната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34497)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 139/2003 година, од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Бифе КОРОНА Т.П. Целадини Целадин Сафет од Тетово, ул. "Јане Сандански" бр. 70А, со жиро-сметка бр. 41500-601-70349, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со рег. влошка бр. 020002366-6-09-000 и Трег. бр. 1201/98 од 14.05.1998 година.

Стеčajната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34498)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 137/2003 година, од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговија на мало ФИНЕСА-Т.П.Тетово Ибраими Абдулнеџат Бесими ул. "117" бр. 13, Тетово со жиро-сметка бр. 41500-601-74054 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со рег. влошка бр. 02014628-6-01-000 и Трег. бр. 4122/99 од 19.05.1999 година.

Стеčajната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34499)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 140/2003 година, од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги ЛИРО ТРАНС Шинаси ДООЕЛ Тетово, с. Г. Речица, со жиро-сметка бр. 41500-601-77932, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистриран при Основниот суд Скопје I - Скопје, со рег. влошка бр. 02021210-8-09-000 и Трег. бр. 11062/99 од 17.11.1999 година.

Стеčajната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34500)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 1045/03 од 19.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало и услуги МАРВЕЛ МАС Дарко ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "Славејко Арсов" бр. 15, со жиро сметка број 2700000000, при Извозна и кредитна банка АД - Скопје и регистарска влошка број 3-02000670-0-0.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34660)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд IV. Ст. бр. 126/02 од 17.12.2003 година, предлогот за отворање на стечајна постапка поднесена од предлагачот ДТ Краш Комерц ДООЕЛ Скопје над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги КОРПОРАЦИЈА КОНЗУМ Орхан Бербери и партнер ДОО Скопје, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги КОРПОРАЦИЈА КОНЗУМ Орхан Бербери и партнер ДОО Скопје со седиште на ул. "Индустриска Зона" бб, со жиро сметка број 40100-601-63342 и регистарска влошка број 020151527-3-03-000, од Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се определува судијата Верица Велкова судија при овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Живко Калков од Скопје со седиште на бул. "Кочо Рацин" бр. 42, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања пред стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува извештајно и испитно рочиште на ден 04.02.2004 година, во 11,30 часот во судница 23, спрат 3, нов дел.

Да се објави оглас на огласната табла во судот, огласна табла кај должникот и "Службен весник на РМ".

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34768)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 130/02 од 17.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за преработка на каучук и трговија ФАДИП ФЛЕКС ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бб, со жиро сметка број 40110-601-120880 и регистарска влошка број 1-18700-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34670)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд IV. Ст. бр. 780/03 од 24.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги ДУЛЕ ПО - Скопје, со седиште на ул. "Пушкинова" бр. 4/3-30, со жиро сметка број 40100-601-253449 и регистарска влошка број 1-45637-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34695)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 750/03 од 22.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Гоце Пандил Стефковски

МА-ПА-ТАКСИСТ Скопје, со седиште на ул. "Божидар Рајковик" бр. 1, со регистарска влошка број 6-02000134-000-06, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34707)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 1041/03 од 17.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и транспорт АНГЕЛО ТРАНС Трајче и другите ДОО экспорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 22-М, со жиро сметка број 200-0000186267-08, кај Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02027934?-3-01-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34742)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 95/03 од 11.12.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот "ТП "МУКРЕМ" Екрем Саитоски од с. Пласница и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (34705)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 367/03 од 18.12.2003 година, над Трговско друштво за трговија на големо и мало и услуги Трајковска Васка КВИТО-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "11-ти Март" бр. 8/12, запишано во регистарската влошка на Основниот суд во Битола бр. 01006308?-8-01-000, со жиро сметка бр. 500-0000001184-64 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.12, отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот во Битола. (34708)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 351/03 од 22.12.2003 година, над Друштво за угостителство Сузана Котевска ВИСАЖ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "11-ти Октомври" бр. 3, запишано во регистарската влошка на Основниот суд во Битола бр. 01006035?-8-09-000, со жиро сметка бр. 500-0000002329-24 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 55.30/2, отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот во Битола. (34709)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 303/03 од 12.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатие за производство и преработка на месо БИФТЕК Куманово, ул. "Гуро Гаковик" бр. 58, со жиро сметка бр. 40900-601-44198 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 1-52172-0-0-0 и Срег. бр. 7804/94 од 16.08.1994 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка над претпријатието.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот во Куманово. (34711)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 328/03 од 19.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштво за производство, трговија и услуги БОС КОМЕРЦ Аки ДООЕЛ увоз-извоз с. Липково, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-000-00-30234 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 020011787?-8-03-000 и Трег. бр. 13263/98 од 15.03.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка над претпријатието.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот во Куманово. (34712)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 359/03 од 18.12.2003 година, над Занаеатска задруга "2 МБ" увоз-извоз Битола ПО, ул. "Петар Петровиќ Његош" бр. 146, запишана во регистарска влошка на Основниот суд во Битола, бр. 2-462, со жиро сметка бр. 40300-601-83786 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ Битола, со дејност шифра 070123, отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот во Битола. (34713)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 347/03 од 18.12.2003 година, над Друштво за трговија на големо и мало СИЈО Фанче ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Партизански" бб, запишано во регистарската влошка на Основниот суд во Битола бр. 01004493?-8-01-000, со жиро сметка бр. 500-0000002562-04 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.12, отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот во Битола. (34714)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 357/03 од 18.12.2003 година, над Задруга за превоз, промет и услуги "СВЕТА КОМЕРЦ" увоз-извоз Демир Хисар, с. Света, запишана во регистарската влошка на Основниот суд во Битола бр. 2-575, со жиро сметка бр. 500-0000002511-60 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 070114, отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот во Битола. (34715)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 94/03 од 23.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно услужно, трговско претпријатие на големо и мало БО-ЕЛ-ПРОМ экспорт-импорт ПО Штип, ул. "Лески" бр. 82, со жиро сметка бр. 41400-601-12552, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34716)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 170/03 од 23.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, услуги производство и трговија АСПА ДООЕЛ Кочани ул. "Вита Поп Јорданова" бр. 13 Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-22187, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Кочани.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34717)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 171/03 од 23.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОРАН 93 ДООЕЛ Винаца ул. "Страшо Пинџур" бр. 3/7 Винаца, со жиро сметка бр. 300050000016572, кај Комерцијална банка АД Скопје.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34718)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 78/03 од 10.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ИЛКОМ-ВВ Весна ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. "Горе Брушански" бр. 4, со жиро сметка бр. 41620-601-27562, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 3198/99 од 10.02.2000 година, со регистарска влошка број 02023674?-8-03-000, во Основниот суд Скопје I - Скопје, која поради немање имот на должникот, не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34719)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 106/03 од 16.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за транспорт, производство, трговија и услуги БИЛ АНИ - 95 Х Ратка ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. "Крсте Мисирков" бр. 3, со жиро сметка бр. 200000023200743, во Стопанска банка АД Скопје Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 2653/99 од 06.10.1999 година, со регистарска влошка број 02019436?-8-03-000, во Основниот суд Скопје I - Скопје, која поради немање имот на должникот, не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34720)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 43/03 од 22.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, услужно, трговско претпријатие БИЛА увоз-извоз ЦО Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 37/9, со жиро сметка бр. 41620-601-38370, во Агенција за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистрирано со решение Срег. бр. 19214/93 од 27.12.1993 година, на Окружниот Стопански суд Скопје, со регистарска влошка број 1-45763-0-0-0, која поради немање имот на должникот, не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34721)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 39/03 од 11.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за

производство, трговија и услуги „РУБИНИЈА“ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. „Западен булевар“ бб, Спортска сала „Јасмин“, со жиро-сметка број 41620-601-60410 во Агенција за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 2180/97 од 21.11.1997 година со регистарска влошка број 8-02000931-000-01 во Основниот суд Скопје I - Скопје, која поради немање имот на должникот, не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34722)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 120/03 од 22.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „ЛИНК ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Драгица ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. „Цветан Димов“ бр. 9-а-2/12, со жиро-сметка број 200000020535474 во Стопанска банка АД Скопје - Филијала Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 3734/99 од 23.07.1999 година со регистарска влошка број 02017441?-8-03-000 во Основниот суд Скопје I - Скопје, со основна дејност, трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34723)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 129/2003 од 05.12.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштвото за угостителство и трговија СЕМИ ТЕКС Алили Али ДООЕЛ с. Шемшево-Јегуновце, со жиро сметка 540000000074172 што се води при Тетовска банка АД Тетово, регистрирано при Основниот суд Скопје I - Скопје, со регистарска влошка бр. 1-21472-0, со пререгистрација по рег. влошка 020011482-8-09-000 и Трег. бр. 8375/98 од 08.03.1999 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34724)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 129/03 од 10.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ДАНИЛА“ Даниела ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. „Булевар Македонија“ бр. 3, со жиро-сметка број 200000030431608 во Стопанска банка АД Скопје Филијала Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 7884/99 од 19.08.1999 година со регистарска влошка број 020217582?-8-03-000 во Основниот суд Скопје I - Скопје, со основна дејност, трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун, и истата поради немање имот на должникот, не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34725)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 57/03 од 12.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за превоз и трговија на

големо и мало „АГРО-МЕТАЛИЈА“ Ѓорѓи ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. „Фердо Росомански“ бр. 22, со жиро-сметка број 200000010251340 во Стопанска банка АД Скопје Филијала Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 2824/99 од 30.03.2000 година со регистарска влошка број 020265427-8-06-000 во Основниот суд Скопје I – Скопје, со основна дејност, превоз на стоки во друмскиот сообраќај и истата поради немање на имот на должникот, не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34726)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 53/03 од 11.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно друштво „ХОТ-ФМ, Феникс 91“ ДООЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб, со жиро-сметка број 200000027512684 во Стопанска банка АД Скопје Филијала Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 1792/98 од 23.07.1998 година со регистарска влошка број 0200033537-8-09-000 во Основниот суд Скопје I – Скопје, со основна радиодифузна дејност, која поради немање на имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34727)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Горан Стојановски од Скопје, ул. „Антон Велков 36“ бр. 14 и тел. 2553-380, е запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со решение П. Трег. бр. 3109/03 од 28.10.2003 година, објавува дека Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГРАДОМОНТ-ГС Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Антон Велков 36“ бр. 14 Скопје, со жиро сметка бр. 300000000309563, депонент на Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најкасно во рок од 30 дена, од последната објава.

Од ликвидаторот. (33349)

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Ле-нинова“ бр. 33, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип со решение П.Трег. бр. 906/03 од 04.12.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕФИ-КОМПАНИ ДОО Винаца, ул. „Илинденска“ бб, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (34386)

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Ле-нинова“ бр. 33, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип со решение П.Трег. бр. 841/03 од 14.10.2003 година, објавува дека Друштвото за сообраќај, производство, услуги и промет на големо и мало СЛИВА-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Истибања - Винаца, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (34387)

Ликвидаторот Бранко Милосавлевски од Тетово, адвокат, ул. „ЈНА“ бр. 14, телефон 044/331-611, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение П. Трег. бр. 1329/03 влошка бр. 020131527-8-03-000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАФИКА Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 1/51, е во ликвидација.

Се повикуваат сите доверители да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (34509)

Ликвидаторот Зоран Ингилизов од Скопје, ул. „Пажко Маало“ бр. 6, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение П. Трег. бр. 1153/03, објавува дека Друштвото за трговија, услуги, реклама и пропаганда КРЕАТИВА МАРКЕТИНГ ГРУП, Петер Мартин Лојд-Томас и други ДОО увоз-извоз Скопје, со број на жиро-сметка бр. 200000032781627, отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (34525)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 126/03 од 23.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие за шпедиција и трговија на големо и мало увоз-извоз ЕВРОШПЕД-КОМЕРЦ П.О. Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 16, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-19025 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, Одделени во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34738)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 565/03 од 04.12.2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство на хартија и амбалажа КОМУНА АД Скопје, со седиште на ул. „Романија“ бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистрациран залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 08.12.2003 година, со единствен деловоден број 10120030001651. (34154)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 564/03 од 04.12.2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство на хартија и амбалажа КОМУНА АД Скопје, со седиште на ул. „Романија“ бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: производно административен објект изграден на К.П. бр. 142/1 со земјиште на истата К.П., м.в. „Калдрма“ во КО Мацари, кој ги опфаќа објектите: портирница со површина од 43м², административна

зграда, од приземје и два ката со вкупна површина од 1745м², производна хала со површина од 10623м², магацин со површина од 1508м², котлара со мазутара и дизел агрегатска станица со површина од 864м², компресорска станица со површина од 57м², пумпна станица за ПП вода со површина од 17м², пумпна станица за техничка вода со површина од 17м², видно од Одобрение за градба број УПИ 10-150/77 од 02.11.1977 година, копија од катастарски план број 1101/880 од 23.04.1998 година, Решение за урбанистичка согласност број 06-874/1 од 07.10.1977 година, заведени во Поседовен лист бр. 920 за КО Мацари со површина под објект од 11.976м² и земјиште со површина од 78241м². (34150)

Врз основа на Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (камиони) со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 519/03 од 18.11.2003 година, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како заложен доверител и Друштвото за производство, промет и услуги ВИБАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "3-та Македонска бригада" бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистрацисан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 18.12.2003 година, со деловоден број 10120030001725. (34148)

Над недвижност-деловен простор кој се наоѓа во Скопје, ул. "Лондонска", со вкупна површина од 54м², зграда 1, влез 001, кат-приземје, број 013, кој имот лежи на К.П. бр. 3317, дел 2, КО Карпош, сопственост на должникот-заложникот должник Трговско друштво за производство, промет и услуги ФЕРОЕЛЕКТРО Гојко и други ДОО Скопје, врз основа на Имотен лист бр. 29495 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, заснован е залог (хипотека) со Договор за залог (хипотека) врз недвижност од прв ред во форма на нотарски акт со својство на извршна исправа, од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 307/03 од 18.12.2003 година во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од денарска противвредност на 60.000 ЕУР и над товарно моторно возило, марка IVECO, тип DAILY 50C13V 39F, број на шасија ZCFC50900005460005, број на мотор SOFIM8140.43S/43203863994, година на производство 2003, сила на моторот во KW (KS) 92, регистарска ознака SK-169-NJ, сопственост на должникот-заложникот должник Трговско друштво за производство, промет и услуги ФЕРОЕЛЕКТРО Гојко и други ДОО Скопје, врз основа на сообраќајна дозвола издадена од ГУВР Скопје на 25.11.2003 година, заснован е залог со Договор за невладетелски рачен залог од прв ред во форма на нотарски акт со својство на извршна исправа од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 308/03 од 18.12.2003 година во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од денарска противвредност на 60.000 ЕУР. (34082)

Над недвижен имот сопственост на должникот-заложникот должник Друштво за млинарско производство, услуги и трговија на големо и мало МЛИН СТОЈЧЕВ увоз-извоз Битола ДОО од Битола, со седиште на ул. "Новачки пат" бб, Битола: мелница за жито (деловен млин) ПО+ПР+З која се наоѓа во Битола, ул. "Винарски пат", на К.П. бр. 13072/2 за КО, со нето површина од 735м² (на пет спратни нивоа), бруто површина од 158м², магацин за брашно и семенски материјал кој се наоѓа во Битола, ул. "Винарски пат", на К.П. бр. 13073/2 за КО Битола, со нето површина од 583м², деловен објект-пекара во состав на индустрискиот комп-

лекс Млин Стојчев ПР+ПК која се наоѓа во Битола, ул. "Винарски пат", на К.П. бр. 13072/2 и 13073/2 за КО Битола, со вкупна нето површина од 2500м² (приземје 1600м² и поткровје-карабина 900м², силоси (4 силоси со капацитет по 850t) и кип платформа и трафостаница (како и темел за бетонски цилиндер, постолје за метални силоси), кои се наоѓаат во Битола, ул. "Винарски пат", на К.П. бр. 13073/2 за КО Битола, магацин за брашно кој се наоѓа во Битола, ул. "Винарски пат", на К.П. бр. 13073/2 за КО Битола, со нето површина од 260 м², бруто површина од 302м², управна зграда која се наоѓа во Битола, ул. "Винарски пат", на К.П. бр. 13073/2 за КО Битола, со вкупна нето површина од 327м² (приземје 212м² и кат 115м²) и бруто површина од 255м², кои се заведени на К.П. бр. 13072/2, ул. "Винарски пат", под објект 60м², двор 266м², К.П. бр. 13073/2, ул. "Винарски пат", двор со површина од 3778м² и под објект 3432м² или вкупна површина од 6536м² во ПЛ бр. 9120 за КО Битола на ДЗГР на РМ-Одделение за премер и катастар Битола, е заснован залог-хипотека од прв ред со Договор за залог со својство на извршна исправа од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 299/03 од 19.12.2003 година, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на паричното побарување во износ од денарска противвредност на 850.000 ЕУР по Договор за одобрување на рамковен-револвинг кредит-лимит врз основа на договорен залог над недвижност бр. 09-2862 од 17.12.2003 година. (34367)

Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 372, план 8, скица 17, м.в. "Голема Нива", нива, класа 4, со површина од 10064м², К.П. бр. 484, план 4, скица 5, м.в. "Чулја Крушка", нива, класа 4, со површина од 1979м², заведени во Поседовен лист бр. 371 за КО Горно Којнаре, на име Тодоровиќ Горѓи од с. Никуљане, за купопродажна цена од 20,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (34376)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 4488, план 9, скица 39, во м.в. "Поле", нива, класа 3, во површина од 1083м², заведен во Поседовен лист бр. 494 за КО Романовце, за вкупна купопродажна цена од 30,00 денари по еден метар квадратен

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (34378)

Над недвижниот имот сопственост на ДНПТУ Јосиф Свештарот АД Струмица кој се состои од: недвижен имот кој се наоѓа на парцела 2109/1 зграда 1, влез 1, кат ПР, парцела 2109/1 зграда 2, влез 1, кат ПР намена на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 4, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570, парцела 2109/1 зграда 6, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 7, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 8, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 9, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 10, влез 1, кат ПР,

намена на зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 12, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570, парцела 2109/1 зграда 13, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 17, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 18, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 19, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 20, влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 21, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 22, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 213/1 зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570, сите на м.в. "Кл. Охридски" со вкупна површина од 6.374 м²; парцела 7266, на м.в. "Карато-прак" кат. кул. 70000, со површина од 1607 м², парцела 7266 зграда 1, на м.в. "Каратопрак" кат.кул. 50000, со површина од 966 м²; парцела 2109/6 план 012, скица 091, на м.в. "Г. Трајков" ков, кат.кул. 70000, со површина од 170 м²; парцела 2113/1, на м.в. "Град" кат.кул. 70000, со површина од 364 м², недвижен имот кој се наоѓа на парцела 2113/1, зграда 1, м.в. "Град", кат.кул. 50000, со површина од 288 м²; парцела 2109/1 на м.в. "Г. Трајков" кат.кул. 70000, со површина од 9244 м².

Парцела 2109/1 зграда: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, сите на м.в. "Г. Трајков" кат.кул. 50000, во вкупна површина од 7992 м² и 4/5 (четири петини) идеален дел од недвижен имот кој се наоѓа на парцела 2109/1 зграда 5, м.в. "Г. Трајков" кат. кул. 50000, со површина од 4316 м², заложно право хипотека од втор ред врз следните недвижности: недвижен имот кој се наоѓа на парцела 2109/1 зграда 5 влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570, на м.в. "Кл. Охридски" со површина од 4093 м²; парцела 2130/1 зграда 1, влез 2 кат ПР, намена на зградата 00570 на м.в. "Кл. Охридски", со површина од 2693 м²; парцела 2130/1 зграда 2 влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570 на м.в. "Кл. Охридски", со површина од 610 м²; парцела 2130/1 зграда 3 влез 1, кат ПР, намена на зградата 00518 на м.в. "Кл. Охридски", со површина од 32 м²; парцела 2130/1 зграда 3 влез 2, кат ПР, намена на зградата 00570 на м.в. "Кл. Охридски", со површина од 32 м²; парцела 2130/1 зграда 14 влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570 на м.в. "К. Охридски", со површина од 5 м², означено во лист В и недвижен имот кој се наоѓа на парцела 2130/1, на м.в. "Кл. Охридски", кат.кул. 70000, со површина од 26708 м² и парцела 2130/1 на м.в. "К. Охридски" кат. кул. 50000 зграда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 со вкупна површина од 65587 м², и 1/5 (една петина) идеален дел од недвижен имот кој се наоѓа на парцела 2109/1 зграда 5 на м.в. "Г.Трајков" кат. кул. 50000, со површина од 4316 м² сето означено во лист Б од Имотен лист број 12649 за КО Струмица, заснован е залог со Договор за хипотека (со својство на извршна исправа) од нотарот Соња Божинковска од Струмица, под ОДУ бр. 244/03 од 12.12.2003 година за обезбедување на парично побарување во износ од 500.000,00 евра. (34392)

Врз основа на нотарски акт сочинет од Ружа Костовска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 460/03 од 18.12.2003 година заложниот должник Друштво за трговија и услуги КИА МОТОРС експорт-импорт Богачхан ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Кочо Рацин" бр. 32/2-8, Скопје, со МБ 5336040 има заложено подвижни предмети - возила и деловна опрема, подробно опишани во нотарскиот акт во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар - Заложен регистар Скопје. (34364)

Врз основа на Договор за регистриран залог на подвижни предмети од Ружа Костовска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 458/03 од 18.12.2003 година заложниот должник Друш-

тво за производство на производи од пластични маси и амбалажа со трговија на големо и мало ЛИДЕР ПЛАСТ КИЛ ДОО експорт-импорт Куманово, со седиште на ул. "Перо Шварц" бр. 47, со МБ 5491746 има заложено подвижни предмети подробно опишани во приватната исправа во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија - Заложен регистар Скопје. (34365)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: и лозје на К.П. бр. 1571, в.м. „Горничките“, класа 3, со површина од 3124 м², по Имотен лист број 588 КО Марена за цена од 160.000 денари, сопственост на Милан Петров од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (34379)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: и лозје на К.П. бр. 2069, в.м. „Голобов Дол“, класа 5, со површина од 3908 м², шума на К.П. бр. 2070, в.м. „Голобов Дол“, класа 4 од 608 м² и нива на К.П. бр. 2071, в.м. „Голобов Дол“, класа 4, со површина од 250 м², по Имотен лист број 541 КО Ресав за цена од 60.000 денари, сопственост на Киро Палитов од Скопје.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (34381)

Се продава земјоделско земјиште: КО „Сопот“, К.П. бр. 882, план 6, скица 616, м.в. „Попаша“, култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 4.905 м² и КО „Сопот“, К.П. бр. 2766, план 12, скица 584, в.м. „Веселова Падина“, култура-нива, класа 3, во вкупна површина од 4.270 м², сопственост на Цвета Илија Апостолова од Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 605 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарчиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (34383)

Се продава недвижен имот за КО Трново, во ПЛ. бр. 573, К.П. 322/3 на м.в. „Горица“ овошна градина, класа 5, во површина од 500 м², сопственост на Пасковска Јованка од Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 68/3, Андоновска Зорица од Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 27-А/20, Момчилова Пандора од Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 27/20 за вкупна купопродажна сума од 4.000 евра или во денарска противвредност износ од 246.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. „Мечкин Камен“ бр. 20, Битола. (34385)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Скопје, на К.П. 12933, на м.в. „Каменик“, нива 6 класа во површина од 2/12 идеален дел од 6267 м², на која сосопственик е Османов Зија, за цена од 600,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (34406)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Хараревик Мурфет од Скопје, заведен во Поседовен лист бр. 134 за КО Батинци и тоа: К.П. 649/1, ПЛ. 4, СК. 12, в.м. „Под Јаз“, култура по објект, кл., површина 28 м², К.П. 649/1, ПЛ. 4, СК. 12, в.м. „Под Јаз“, култура нива, класа 6, површина 4760 м², К.П. 649/1, ПЛ. 4, СК. 12, в.м. „Под Јаз“, култура двор, површина 500 м², К.П. 649/1, ПЛ. 4, СК. 12, в.м. „Под Јаз“, култура нива, класа 4, површина 1289 м² или вкупно 6577 м² и Алексовска Гурѓа, заведен во Поседовен лист бр. 1729 за КО Драчево и тоа: К.П. 3421, ПЛ. 8, СК. 20, м.в. „Оризница“, култура нива, класа 5, површина од 1091 м². Предметната недвижност се продава за купопродажна цена од 200 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. „Нице Планина“ бр. 16, Скопје. (34375)

Се продава дел на недвижен имот во КО Пареша и тоа: површина од 231 м² на нива од 7 класа во м.в. „Под Село“, К.П. бр. 62 со број на планот и скица 2/5 чија што вкупна површина со 1062 м² за цена од 31.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со дел од земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој глас во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мухамет Прапанику-Дебар, ул. „Атанас Илиќ“ бр. 2. (34354)

Врз основа на договор за залог бр. 0504-283/1 од 12.12.2003 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје Филијала Винаца, како заложен доверител и ЈП „СОЛИДАРНОСТ“ Винаца како должник, Општина Винаца како заложен должник, потврдено од нотарот Стојмир Николов од Винаца под ОДУ. бр.

356/03 од 16.12.2003 година, засновано е заложно право од прв ред (хипотека) врз недвижен имот сопственост на Општина Винаца и тоа: Деловно административен простор на ул. „Бел Камен“ бр. 13 во Винаца. сопственост на Општина Винаца, имотен лист бр. 6439 за КО Винаца, издаден од ДЗГР- Одделение за премоер и катастар Винаца бр. 1217-883 од 10.07.2003 година, на К.П. бр. 8519, дел 3, згр. 1, влез 3, кат ПР, м.в. „Бел Камен“ бр. 13, со површина од 87м² и К.П. бр. 8519, дел 3, згр 1, влез 5, кат ПР, м.в. „Бел Камен“ 13, со површина од 120м² и земјиште на: К.П. 8519, дел 3, згр 1, пл. бр. 023, ск. бр. 035, м.в. „Бел Камен“ 13 со површина од 911м², односно вкупно површина од деловно административниот простор од 207м² и земјиште од 911м², со проценета вредност од 93.100 евра или 5.679.100,00 денари. (34487)

Се продава земјоделско земјиште, КО „Глишиќ“, К.П. број 1230, дел 2, план 004, скица 004, м.в. „Танко Патче“, култура лозје, класа 1, со вкупна површина од 2340м² и КО „Глишиќ“, К.П. бр. 1230, дел 3, план 004, скица 004, м.в. „Танко Патче“ култура нива, класа 1, со вкупна површина од 129м², сопственост на Зоран Курјунчиев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1095 издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за премоер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарчиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (34504)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување Илиевски Стоил од Калиманци, сопственик на 1/4, идеална четвртина од земјоделско земјиште нива, заведено во Имотен лист бр. 10065, КО Делчево, под К.П. бр. 2625, план 9, скица 14, м.в. „Басарица“ класа 5, со површина од 2212м², го нуди на продажба својот идеален дел за вкупна цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Борис Муцунски, „Булевар Македонија“ бб, Делчево. (34506)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Боровој Стојкоски, заведен под ОДУ бр. 1211/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу Експорт импорт банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот, деловен простор кој се наоѓа во Скопје во КО Инчигово, објект мини-маркет со површина од 198м², изграден врз основа на Урбанистичка согласност на идеен проект издаден од Собрание на град Скопје, заведен под бр. 19-26560 од 18.10.1971 година, Протокол за регулациона и нивелациона линија заведен под бр. 19-2263 од 1972 година, Одобрение за градење издадено од Собрание на град Скопје, заведено под бр. 2503 од 28.04.1972 година, Решение за упо-

треба издадено од Собрание на град Скопје, заведено под 13 бр. У. 29069 од 12.12.1972 година на К.П. бр. 20/20 и е корисник на земјиште под објект и во функција на објектот К.П. бр. 20/20, план 5, скица 1, м.в. "Каменик", култура под објект со површина од 198м², К.П. 20/20, план 5, скица 1, м.в. "Каменик", култура двор со површина од 771м², евидентиран во поседовен лист бр. 891 за КО Инџиково. (34576)

Врз основа на Договор за регистриран залог, завен кај нотарот Боровој Стојкоски, заведен под ОДУ бр. 1213/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу Експорт импорт банка АД Скопје, како заложен доверител и Приватна здравствена организација-ординација по општа медицина, специјалистички ординации по педијатрија, интерна медицина, гинекологија и акушерство и по невропсихијатрија, супспецијалистичка ординација по кардиологија и биохемиска лабораторија "ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР МЕДИКАЛ" Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз подвижни предмети и тоа: стерилизатор, количина 1, вредност 32.565,00 денари, гинеколошки кревет, количина 1, вредност 20.470,00 денари, светлосна реклама, количина 1, вредност 58.001,00 денари, боци за кислород, количина 37, вредност 34.451,00 денари, компјутерска опрема, количина 24, вредност 64.509,00 денари, компјутерска опрема, количина 1, вредност 18.929,00 денари, контејнери, количина 1, вредност 13.380,00 денари, лесна сталажа, количина 6, вредност 8.850,00 денари, апарат за анестезија, количина 1, вредност 926.698,00 денари, микроскоп, количина 1, вредност 41.263,00 денари, конвектор, количина 2, вредност 2.885,00 денари, сопственост на заложниот должник, во вкупна вредност од 20.000 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРМ. (34574)

Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Љубомир Донеvски, Свети Николе, под ОДУ бр. 220/03 од 19.12.2003 година, склучен помеѓу Експорт импорт банка АД Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14/5, како заложен доверител и ДОО ЕВИТАЛ Свети Николе, ул. "Индустриска" бб, како заложен должник е заснован залог на недвижни предмети во корист на Експорт импорт банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување од 1.600.000 евра.

Предмет на залогот се: индустриска хала од челична конструкција, со површина од 371м², изградена 1999 година, резервоар, со површина од 500м², градба 1999 година, резервоар, со површина од 500м², градба 1999 година, управна зграда, со површина од 532м², градба 2000 година, котлара, зграда, со површина од 166м², градба 2000 година.

Недвижните објекти, предмет на залог се евидентирани на: К.П. бр. 905/2, план 8, скица 17, м.в. "Над Станица", нива, класа 5, површина 8141м², К.П. бр. 905/6, план 8, скица 17, м.в. "Над станица", двор, површина 9576м², К.П. бр. 906/6, план 8, скица 17, м.в. "Над станица", под објект, површина 621м², К.П. бр. 905/7, план 8, скица 17, м.в. "Над Станица", пасиште, класа 3, површина 787м² или се вкупно 19.125м², евидентирани во Поседовен лист бр. 569 за КО Амзабегово од 04.11.2003 година, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Свети Николе, на кои заложниот должник е носител на правото на користење. (34553)

Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Љубомир Донеvски, Свети Николе под ОДУ бр. 218/03 од 19.12.2003 година, склучен помеѓу Експорт импорт банка АД Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14/5, како заложен доверител и ДОО АГРО ИНВЕСТ

Свети Николе, ул. "Индустриска" бб, како заложен должник, е заснован залог на недвижни предмети во корист на Експорт импорт банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување од 720.000 евра.

Предмет на залогот се: портирница, приземје со површина од 50.20м², со инфраструктура (електрика), управна зграда, приземје, со површина од 123.74м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 6, приземје, со површина 898.49м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 5, приземје, со површина 869.09м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 2, приземје, со површина 558.86м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 1, приземје, со површина 715.17м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 4, приземје, со површина 715.17м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 3, приземје, со површина 658.71м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), стара млекара, приземје, со површина 280.00м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), кафилерија, приземје, со површина 13.67м², со инфраструктура (електрика), сортирница и магацин, приземје, со површина 382.04м², со инфраструктура (електрика), фарма за носилки, приземје, со површина од 4.916,88м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика), стара кланица, приземје, со површина од 27.00м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

Недвижните објекти предмет на залогот се евидентирани на К.П. бр. 1331/2, план 19, скица 705, м.в. "Традилиште", шума, класа 3, површина 2920м², К.П. бр. 1336, план 19, скица 705, м.в. "Традилиште", под објект, површина 5150м², К.П. бр. 1336, план 19, скица 705, м.в. "Традилиште", нива, класа 3, површина 101.505м², К.П. бр. 1349/1, план 19, скица 705, м.в. "Традилиште", под објект, површина 5980м², К.П. бр. 1349/1, план 19, скица 705, м.в. "Традилиште", двор, , површина 33.227м².

Напред наведените катастарски парцели се евидентирани во Поседовен лист бр. 715 за КО Ерделија од 15.10.2003 година, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Свети Николе на кои заложниот должник е носител на правото на користење. (34551)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот завен кај нотарот Боровој Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1210/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како заложен доверител и Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во Скопје во КО Кисела Вода 1 на К.П. 1824, зграда 1, влез 001, кат приземје, намена на зградата – згради во останато стопанство, ул. „Востаничка“ со површина од 230 м², сопственост на заложниот должник видно од Имотен лист бр.30976 издаден на ден 11.11.2003 година. (34579)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот завен кај нотарот Боровој Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1209/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како заложен доверител и Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во Скопје во КО Кисела Вода 1 на К.П. 1195, зграда 1, влез 001, кат приземје, намена на зградата – згради во останато стопанство, ул. „Т. Томшиќ“ бр. 25 со површина од 239 м², сопственост на заложниот должник видно од Имотен лист бр. 30976 издаден на ден 11.11.2003 година. (34582)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Бориов Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1208/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како zaloжен доверител и Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како zaloжен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во Скопје во КО Кисела Вода 2 на К.П. 959, зграда 1, влез 1, кат приземје, стан, намена на зградата згради во останато стопанство, бул. „В.С.Бато“ бр. 39 со површина од 42 м², сопственост на заложниот должник видно од Имотен лист бр. 40031 издаден на ден 11.11.2003 година.

(34583)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Бориов Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1207/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како zaloжен доверител и Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како zaloжен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во Скопје во КО Кисела Вода 2 на К.П. 898, зграда 1, влез 1, кат приземје, намена на зградата – згради во останато стопанство, бул. „В.С.Бато“ бр. 21 со површина од 62 м², сопственост на заложниот должник видно од Имотен лист бр. 40031 издаден на ден 11.11.2003 година.

(34584)

Над недвижен имот на хипотекарниот должник АД „Комунапроект“ Тетово, кој се состои од: локал во ГТЦ во Тетово - деловна просторија бр. 7-2 ри кат во површина од 37.26 м² сопственост на АД „Комунапроект“ Тетово опишан по одобрение за градба 09-1208 од 21.06.1994 година, Решение за услови за градба бр. 09-4403 од 20.11.1996 година, Решение за локација бр. 09-1770/1-1 од 06.11.1993 година, Решение за урбанистичка согласност бр. 09-1208 од 21.06.1994 година, Решение за употреба на објект бр. 09-4783 од 04.07.1997 година, Решение за доделување на градежно земјиште бр. 15-5/2 од 17.06.1994 година, сопственост на заложниот должник АД „Комунапроект“ Тетово, заснован е залог со Договор број ОДУ 517/03 заверен кај нотарот Иво Серафимовски од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - Тетово за обезбедување на парично побарување на должникот ДПТУ „ИНА-Д“ ДОО Тетово, во износ од 1.000.000,00 денари.

(34585)

Над недвижен имот на хипотекарниот должник ДОО „ТЕКОНД“ Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 228, кој се состои од: Погон за производство на чоколади кој се состои од: произведен дел (висок) со 458,72 м², произведен дел (низок) со 251,32 м², подрумски дел со 684,32 м² кој всушност има корисна површина од 342,16 м² и административен дел со 251,32 м², портирница со 40,00 м², трафостаница со 6,00 м² и котлара и компресорска станица, или вкупно 1.349,52 м², кој се наоѓа на ул. „Илинденска“ бр. 228 на К.П. бр. 6465/3 на КО Тетово, опишан по одобрение за градба издадено од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина Скопје подрачна единица Тетово бр. 09-2484 од 18.05.1998 година, протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија бр. 13-2333/1 од 21.07.1998 година, Решение за услови за градба бр. 09-1761 од 26.08.1997 година, договор за продажба на недвижен имот склучен на ден 25.10.1996 година помеѓу ПОС „Универзал“ Тетово во стечај и ПППУ „СА-ГА“ Тетово заверен под ОВ. бр. 1740/96 од 18.10.1996 година врз основа на правосилно Решение на Апелациониот суд - Скопје АСЖ бр. 1408/96 и Решение за прифаќање на понуда под бр. Ст бр. 1298/94 на Окружен стопански суд Скопје, опишан по ПЛ. бр. 11730 од 24.07.2003 година.

(34586)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Иво Серафимовски од Тетово, под ОДУ број 521/03 од 15.12.2003 година, склучен меѓу Тетовска банка а.д. - Тетово, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 14 во Тетово, како zaloжен доверител и ДОО „ТЕКОНД“ Тетово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 228, Тетово, како zaloжен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од втор ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар.

(34588)

Над недвижен имот на хипотекарниот должник ДОО „ТЕКОНД“ Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 228, кој се состои од: двор од 1721 м² на КО Тетово, на м.в. „Торно Теке“ опишано во ПЛ. бр. 11730 од 24.04.2003 година, стекнат врз основа на договор за продажба на недвижен имот склучен на ден 25.10.1996 година помеѓу ПОС „УНИВЕРЗАЛ“ Тетово во стечај и ПППУ „СА-ГА“ Тетово, заверен под ОВ. бр. 1740/96 од 18.10.1996 година врз основа на правосилно Решение на Апелациониот суд - Скопје АСЖ бр. 1408/96 и Решение за прифаќање на понуда под бр. Ст бр. 1298/94 на Окружен стопански суд Скопје, заснован е залог со Договор број ОДУ 520/03 заверен кај нотарот Иво Серафимовски од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - Тетово за обезбедување на парично побарување на должникот ДОО „ТЕКОНД“ Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 228, во износ од 100.000 евра.

(34589)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 82/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. „Индустриска“ бб, има заложено свој недвижен имот: зграда во останато стопанство на К.П. бр. 5601 зграда 1 влез 001 кат ПР стан 412 намена на зградата 00570 на ул. „М.П. Јорданов“, собност 002 материјал на градба 893 во површина од 77 м² право на недвижност 831, заведени во ИЛ. бр. 28655 за КО Карпош, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје.

(34686)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 77/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. „Индустриска“ бб, има заложено свој недвижен имот зграда во останато стопанство заведена на К.П. бр. 1218 зграда 1 влез 001 кат ПР стан 419 намена на зградата 00570 на ул. „Волгоградска“, во површина од 177 м² заведена во ИЛ. бр. 28655 за КО Карпош, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје.

(34687)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 78/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. „Индустриска“ бб, има заложено свој недвижен имот зграда во останато стопанство заведена на К.П. бр. 238 зграда 1 влез 001 кат ПР намена на зградата 00570 на ул. „Железничка“ бр. 27, собност 007 во површина од 320 м² заведени во ИЛ. бр. 16078 за КО Центар 2, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје.

(34689)

Врз основа на Договор за регистриран залог заверен кај Нотар Боровој Стојкоски заведен под ОДУ бр.1212/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како заложен доверител и Друштво за трговија и услуги Д.Ц. МЕДИКАЛ ДОО Скопје како заложен должник, засновано е заложно право од **прв ред** врз подвижни предмети и тоа:

р. бр.	Опис на основно средство	Кол.					Вредност во денари
1	ИСД ПРИКЛУЧОК	6					31.057,00
2	ПТТ ПРИКЛУЧОК	1					7.275,00
3	ПОРТАБИЛЕН ЕХО СО ТРОЛИ	1					1.872.768,00
4	АНАЛИЗАТ.БИОХЕМ.ПОВЕКЕКАН.	1					1.991.223,00
5	ФОТОМЕТАР	1					318.595,00
6	ЕХО КОЛОР ДОПЛЕР ТРИ СОНДИ	1					5.913.779,00
7	ЕХО КОЛОР ДОПЛЕР ЕХО ЦДИ 5	1					13.228.954,00
8	БЕГ ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ	1					2.198.600,00
9	ГИНЕКОЛОШКИ КРЕВЕТ	1					195.599,00
10	ЛАМПА ПОСЛАБА ПОДНА	1					29.373,00
11	СТЕРИЛИЗАТОР 50 Л	1					69.117,00
12	АУТОКЛАВ 15 Л	1					134.292,00
13	АСПИРАТОР	1					132.219,00
14	ОТОСКОП СО СПЕКУЛУМ КОМПЛЕ	4					52.000,00
15	ТЕРМОМЕТ ЗА УВО ДИГИТАЛЕН	4					27.492,00
16	МАНЖЕТНИ ЗА ЗЕМАЊЕ КРВ	10					2.381,00
17	СЕТ ИНСТРУМЕН.ЗА МАЛИ ИНТЕ	4					20.721,00
18	ПОСУДА ЗА ИНСТРУМ.СО КАПАК	6					16.614,00
19	БУБРЕЗЊАК 250 мм	10					7.419,00
20	БУБРЕЗЊАК 280 мм	10					13.986,00
21	ТОРБА УРГЕНТ.СО АБУ СЕТ	2					76.205,00
22	ВАГА ЗА БЕБИНЈА	2					31.468,00
23	ЛОКОМОТОРЕН МЕРЕН СИСТЕМ	1					16.929,00
24	ВАГА ЗА ВОЗРАСНИ И ВИСИНОМ	2					78.881,00
25	КОЛИЧКА НА РАСКЛОПУВАЊЕ	2					60.077,00
26	НЕГАТИВОСКОП ЗА ЕДЕН ФИЛМ	6					100.503,00
27	НЕГАТИВОСКОП ЗА ДВА ФИЛМА	2					48.832,00
28	ИНОКС КОЛИЧКА ЗА ИНСТРУМ.	4					93.809,00
29	АСПИРАТ+РЕЗЕРВ.ТЕГЛА+2 ФИЛ	2					63.310,00
30	ЛАМПА РАБОТ.25 КЛУХ	8					113.818,00
31	ЗИЕГЛЕР ЧЕЛНО ОГЛЕДАЛО	6					22.677,00
32	НЕУРОЛОСКО ЧЕКАНЧЕ	8					5.253,00
33	СТЕТОСКОП ПЕДИЈАТАРСКИ	10					26.187,00
34	СТЕТОСКОП	10					26.187,00
35	СПИГМОМАНОМЕТАР ЖИВИН	10					41.992,00
36	УЛТРА СОНИК ЧИСТАЧ 5 Л	1					104.215,00
37	СУВ СТЕРИЛИЗАТОР 50 дм3	1					53.751,00
38	СУВ СТЕЛРИЛИЗАТОР 28 дм3	1					44.107,00
39	ТЕСТ ТРАКА ЗА СТЕРИЛИЗАЦ.	1000					26.061,00
40	ПАРАВАНИ	20					99.927,00
41	ПАЦИЕНТ ЛЕЖАЈ НА ТРКАЛА	1					44.672,00

42	НОСИЛКА РАЧНА	1						18.156,00
43	КАИШ ЗА ПОДИГ ТЕШКИ БОЛНИ	2						17.333,00
44	АНАЛИЗАТ НА ТКИВО СО КАЛИБ	1						62.010,00
45	УЛТРАСИН.НЕБУЛАЈЗ.ПРОФЕСИО	4						115.166,00
46	ЛАРИГОСКОП СО МИЛЕ Р ШПАТУЛ	1						31.020,00
47	ЛЕЗАЈ ЗА АМБУЛАН+120 РОЛНИ	10						874.457,00
48	ЗАКАЧАЛКИ	20						58.589,00
49	ЗИДНИ ЧАСОВНИЦИ	20						17.232,00
50	СЕ ЗА МЕДИКАМ.СО ТАЈМЕР	1						13.836,00
51	БАРАБАНИ ЗА СТЕРИЛИЗ.190*1	4						12.504,00
52	БОЛНИЧ КРЕВЕТ СО ПР.ИНФУЗИ	10						573.230,00
53	МАСКА ХАРТИЕНА	1000						14.295,00
54	МАСКА ЗА ЛИЦЕ	10						23.958,00
55	НАРАКВИЦИ ЗАШТИТНИ	900						6.423,00
56	ДЕЧЛИ КРЕВЕТИ	6						551.603,00
57	ДОКТОРСКА ТОРБА	2						15.677,00
58	КОПЛ.ЛАРИНГИАЛНИ ОГЛЕДАЛА	2						11.969,00
59	СТЕРИЛНИ ДРВЕНИ ШПАТУЛИ	1						13.074,00
60	АМБУ+КИТ ВО ТОРБА	1						13.028,00
61	АБМУ ПЕДИЈАТАРСКИ СО 2 МАС	1						13.028,00
62	СИЈАЛИЧКИ ЗА ПРЕГЛЕД	10						3.311,00
63	MARTIN ME 82 220-240	1						85.637,00
64	SET ACC ME 82 FOOT LARGE	1						58.696,00
65	ELECTRHANDLE 4m CABLE	2						15.230,00
66	ELECTR HANDLE 4m CABLE	2						35.293,00
67	BIPOLAR CABLE 3	2						12.287,00
68	BIPOL FORCEPS STRAIGHT CHA	1						13.778,00
69	BOPOL FORCEPS ANGLED SHARP	1						13.258,00
70	BIPOL FORCEPS STRAIGHT BLU	1						13.730,00
71	BIPOL FORCEPS ANGLED BLUNT	1						14.674,00
72	LAMPA OPERACIONA 45 KLUX	1						134.813,00
73	CUSKO VAG SPEKULA 75*32 mm	10						75.045,00
74	CUSKO VAG SPEKULA 85*35 mm	20						108.751,00
75	cusko vag spekula 100*37 m	20						108.751,00
76	PEDERSON VAG SPEC 85*13mm	2						9.140,00
77	PEDERSON VAG SPEC 120*25 m	2						9.790,00
78	CUSKO VAG SPEKULA 75*17mm	2						14.359,00
79	KRISTELER SPEKULUM 80*30 M	2						6.356,00
80	KRISTELER SPEKULUM 90*36 M	5						15.892,00
81	KRISTELER VAG RETR 110*17	10						26.911,00
82	KOGAN ENDOSPEKUL SKALE	1						26.149,00
83	HANK I PCX 9*10/19*20	2						33.612,00
84	SIMS UTERINE SOUND MALLEA	5						17.212,00
85	SXROEDER TENACULUM FORCEP	10						47.120,00
86	BRAUN TENAKULUM FORCEPS	2						12.390,00
87	DUPLES TENAKULUM FORCEPS	3						31.078,00
88	NOVAK SUKTION KURETE D 4	5						19.447,00
89	SXUBERT BIOPS FORCEPS	3						131.455,00
90	ALEKSANDER BIOPS FORCEPS	3						127.647,00
91	CUETTE 5 MM FOO LG SXP RIG	4						29.326,00
92	CURETTE 6 MM F LG SXP RIGD	4						29.326,00
93	CURETTE 7 MM F I LG SXP PI	2						14.664,00
94	CURETTE 8 MM F LG SXP RIGD	4						29.326,00
95	CURETTE 11 MM F4 LG SXP RI	4						29.326,00
96	CURETTE 15 MM F7 LG SXP RI	2						15.904,00
97	CURETTE 19 MM F9 SXP RIGD	1						7.951,00
98	CURETTE 23 MM F 12 LG SXP	1						8.123,00

99	CURETTE 30 MM F14 SXP RIGD	1						9.098,00
100	SPECIMEN ASPIR.CURET 3,0 M	5						55.853,00
101	ASPIRATING CURETTE 8 MM	5						67.274,00
102	ASPIRATING CURETE 10 MM	5						67.274,00
103	SALPINGOGRAV MANOM	1						39.198,00
104	MARTIN PELVIMTER INXC	1						31.989,00
105	SKALPEL HANDLE 3/4	5						12.288,00
106	STERRIL BLADE FIG 10,11,20	10						17.163,00
107	DRESSING FORCEPS	3						5.089,00
108	DRESSING FORCEPS	3						5.940,00
109	OCXNER XAEM 1*12	1						8.084,00
110	LISTER SINUS FORCEPS	3						13.161,00
111	ULRICX TAMPON FORCEPS	5						24.676,00
112	KONRICH DRESS DRUM 200*190	5						79.969,00
113	SPECIAL FILTER 200 MM	5						15.233,00
114	KONRICX DRESS DRUM 390*290	2						77.178,00
115	SPECIAL FILTER 390 MM	2						17.852,00
116	INSTRUMENT TRAS	15						60.929,00
117	KIDNES BONL 275*150*45 MM	5						4.875,00
118	ROUND KONTAINER 125 DIAM	5						14.522,00
119	TISSUE FORCEPS 1*2 T	1						2.417,00
120	TISUE FORCEPS 1*2 T	2						7.110,00
121	ENUKLEAD KURVED	5						24.322,00
122	BUSCX UMBILIACL	1						5.057,00
123	NERTEIM FORCEPS	2						27.115,00
124	NERTEIM CL FORCEPS	3						37.318,00
125	ROCESTER PEAN HAEM	2						13.161,00
126	ROCESTER PEAN XAEM	2						19.477,00
127	HEGAR UTER DILAT DBL 1*2 M	4						5.118,00
128	HEGAR UTER DILAT DBL 3*4 M	4						5.118,00
129	HEGAR UTER DILAT DBL 5*6 M	4						5.118,00
130	HEGAR UTER DILAT DBL 7*8 M	4						7.595,00
131	HEGAR UTER DILAT DBL 9*10	4						7.595,00
132	HEGAR DBL DIL TUBE 11*12 M	4						7.595,00
133	KURETTE 05 MM FOO LG SXP	2						17.163,00
134	KURETTE 06 MM F LG SXP FLE	2						17.163,00
135	ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ	1						1.391.389,00
136	ИНФУЗИОНА ПУМПА	5						1.006.643,00
137	ПЕРФУЗОРИ	4						837.527,00
138	ПЕРФУЗОРИ	1						209.381,00
139	ФРИЖИДЕР 250 м3	2						72.111,00
140	ФРИЖИДЕР 250 м3	1						36.056,00
141	ПЕРИФЕРЕН ДОПЛЕР СО ПЛЕТИЗ	1						403.255,00
142	КАРДИОТОКОГРАФ	1						322.869,00
143	ЕКГ СТАЦИОНИРАНО СО КОМПЈУ	2						636.198,00
144	ЕКГ МОБИЛНО	2						244.816,00
145	СПИРОМЕТРИЈА	1						144.956,00
146	КОАГУЛОМЕТАР	1						164.252,00
147	ВАКУЕТИ 3ДМ/ХЕМАТОЛОГ.БИОХ	2000						262.803,00
149	ЦЕНТРИФУГА СО 8 МЕСТА	2						239.202,00
150	МЕШАЛКА	1						47.840,00
151	ПИПЕТАР ВАРИАБИЛЕН	8						159.468,00
152	ПИПЕТАР ФИКСЕН	2						23.920,00
153	ДИСПЕНЗЕР	2						39.867,00
154	ПРОДОЛЖЕТОЦИ	6000						4.784,00
155	СКАЛИЧКИ	2						17.542,00
156	ДОКТОРСКО СТОЛЧЕ НА ВРТЕЊ	2						15.947,00
157	АБП СО 2 РЕКОРДЕРИ	2						676.402,00

158	ХОЛТЕР АНАЛИЗ.СТАНИЦА	1					1.329.061,00
159	ХОЛТЕР РЕКОРДЕРИ	3					350.279,00
160	СТРЕС ТЕСТ	1					1.465.537,00
161	ДЕФИБЛИРАТОР	1					491.197,00
162	ПУЛС ОКСИМЕТАР	1					120.785,00
163	ПОРТАБЛ ПУЛСЕ ОКСИМЕТЕР	1					48.315,00
164	СТАКЛЕНИ ПИПЕТИ	30					3.084,00
165	СТАКЛЕНИ МЕНЗУРИ	12					6.433,00
166	СТАКЛЕНИ ЧАСИ	6					1.806,00
167	СТАКЛЕНЦА ЗА ЕПРУВЕТИ	4					3.819,00
168	ЕПРУВЕТИ	200					1.762,00
169	ПРЕДМ И ПОКРИВ СТАКЛА	400					881,00
170	ТАЈМЕРИ	2					2.644,00
171	СИТЕН ИНВЕНТАР	set					301.491,00
172	УНИФОРМИ	set					325.581,00
173	ПРАВОСМУКАЛКА	set					18.345,00
174	МЕБЕЛ	set					2.468.169,00
175	ТЕЛЕФОНИ	set					141.686,00
176	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	set					1.016.491,00
177	КАСЕТА ЗА СТЕЛИРИЗ.	1					6.730,00
178	КАСЕТА ЗА СТЕЛИРИЗАТ	10					95.097,00
179	КАСЕТА ЗА СТЕРИЛИЗАТ	2					12.758,00
180	НАСТАВАК	1					5.560,00
181	БЕГ КАПА	1					2.655,00
182	КОМПЛЕТ КАБЛИ ЗА БЕГ	20					41.896,00
183	ДЕТСКИ МАНЖЕТНИ	4					3.718,00
184	БОЛНИЧКИ ОТОМАН	6					83.432,00
185	КОЛИЧКИ ЗА ХРАНА	6					39.911,00
186	КОМПЈУТЕР ПЕНТИУМ	1					191.752,00
187	ПЕДЕРСОН ВАГ СПЕЦ 100*22	1					9.140,00
							47.658.000,00

сопственост на заложниот должник.

(34648)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 76/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. "Индустриска" бб, има заложено свој недвижен имот зграда во останато стопанство заведена на КП. бр. 453 зграда 1 влез 1 кат ПР стан 000, намена на зградата 00570 на ул. "Водњанска", собност 002 во површина од 92 м² заведени во ИЛ. бр. 16078 за КО Центар 2, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје. (34690)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 75/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. "Индустриска" бб, има заложено свој недвижен имот зграда во останато стопанство заведена на КП. бр. 4924 дел 2 зграда 1 влез 001 кат ПР стан 417 намена на зградата 00570 на ул. "Жданец", собност 004 материјал на градба 893 во површина од 101 м² заведена во ИЛ. бр. 28655 за КО Карпош, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје. (34691)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 74/03 од 16.12.2003

година, заложниот должник Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. "Индустриска" бб, има заложено свој недвижен имот зграда во останато стопанство заведена на КП. бр. 1178 зграда 1 влез 001 кат ПР стан 424, намена на зградата 00570 на бул. "Партизански одреди", собност 001 материјал за градба 893 во површина од 82 м² заведена во ИЛ. бр. 28655 за КО Карпош, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје. (34692)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје под ОДУ бр. 73/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе со седиште на ул. "Индустриска" бб, има заложено свој недвижен имот кука заведена на КП. бр. 315/5, план 4 на м.в. "Чатал", во површина од 570 м² со двор на КП. бр. 315/5, план 4 на м.в. "Чатал", во површина од 500 м² и градина класа 2 на КП. бр. 315/5 план 4 на м.в. "Чатал" во површина од 2648 м², сите заведени во ПЛ. бр. 1653 за КО Оризари, во корист на заложниот доверител Експорт-Импорт банка АД Скопје. (34693)

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје под ОДУ бр. 81/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за трговија, произ-

водство, угостителство, туризам и услуги ЦЕНТАР КО ДОО увоз-извоз Кочани со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб, има заложено свој недвижен имот: згради во останатото стопанство на К.П. бр. 11949, зграда 1, влез 001, кат 05, стан 000 намена на зградата 00570 на ул. „Д. Груев“ бр. 14, собност 015, материјал на градба 893 во површина од 452 м², лоџии, балкони, тераси на К.П. бр. 11949, зграда 1, влез 001, кат 05, стан 000, намена на зградата 00509 на ул. „Даме Груев“ бр. 14, собност 001, материјал на градба 893 во површина од 71 м², заведени во ИЛ. бр. 44920 за КО Центар 1, чиј препис се наоѓа во прилог, во корист на заложниот доверител Експорт-Импорт банка АД Скопје. (34682)

Врз основа на приватна исправа – договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје под ОДУ бр. 80/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштво за трговија, производство, угостителство, туризам и услуги ЦЕНТАР КО ДОО увоз-извоз Кочани, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб, има заложено свој недвижен имот: згради во останатото стопанство К.П. бр. 8897, зграда 1, влез 001, кат 01, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „К. Мисирков“ бр. 55, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 397 м², згради во останатото стопанство на К.П. бр. 8897, зграда 1, влез 001, кат ПО, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „К. Мисирков“ бр. 55, собност 005, материјал на градба 893, во површина од 536 м² и згради во останатото стопанство на К.П. бр. 8897, зграда 1, влез 001, кат ПР, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „К. Мисирков“ бр. 55, собност 006 материјал на градба 893 во површина од 597 м², сите заведени во ИЛ. бр. 43571 за КО Центар 1, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт банка АД Скопје. (34683)

Врз основа на приватна исправа-договор за залог со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 79/03 од 16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за трговија, производство, угостителство, туризам и услуги ЦЕНТАР КО ДОО увоз-извоз Кочани со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб, има заложено свој недвижен имот: згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 001, кат 01, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 455 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 001, кат 02, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 455 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 001, кат 03, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 455 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 001, кат ПО, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 455 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 001, кат 04, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 461 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 01, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 335 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 02, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 335 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 03, стан 000, на-

мена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 335 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 04, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во површина од 335 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат ПО, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 001, материјал на градба 893 во површина од 333 м²; згради во останатото стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат ПР, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 001, материјал на градба 893 во површина од 333 м²; помошна зграда на К.П. бр. 13646, зграда 2, влез 001, кат СУ, стан 000, намена на зградата 00691 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 001, материјал на градба 893 во површина од 43 м², сите заведени во ИЛ. бр. 44920 за КО Центар 1, чиј препис се наоѓа во прилог, во корист на заложниот доверител Експорт Импорт банка АД Скопје. (34694)

Врз основа на Договор за залог-хипотека со својство на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес под ОДУ број 388/03 од 17.12.2003 над недвижниот имот сопственост на Акционерското Друштво за производство, трговија и услуги СВИЊАРСКА ФАРМА увоз-извоз Велес со матичен број 5628687, детално опишан во член 2 од нотарскиот акт – Договор за залог – хипотека со својство на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес под ОДУ број 388/03 од 17.12.2003 година, заснован е залог – хипотека од прв ред во корист на заложниот доверител Друштво за производство и преработка на месо СВИЊАРСКА ФАРМА ЛЈ ДОО Штип со матичен број 5775655 за обезбедување на паричното побарување во износ од 51.000.000,00 денари, запишан во листот Г од Имотниот лист број 24451 и листот Г од Имотниот лист број 25063 издадени од ДЗГР Одделение за прмер и катастар Велес. (34700)

Врз основа на Договор за залог-хипотека со својство на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес под ОДУ број 387/03 од 17.12.2003 над подвижните предмети сопственост на Акционерското Друштво за производство, трговија и услуги СВИЊАРСКА ФАРМА увоз-извоз Велес со матичен број 5628687, детално опишан во член 2 од нотарскиот акт – Договор за залог со својство на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес под ОДУ број 387/03 од 17.12.2003 година, заснован е залог од прв ред во корист на заложниот доверител Друштво за производство и преработка на месо СВИЊАРСКА ФАРМА ЛЈ ДОО Штип со матичен број 5775655 за обезбедување на паричното побарување во износ од 51.000.000,00 денари, запишан во Централниот регистар на Р. Македонија, Регистрациона канцеларија во Велес број 6 под единствен деловоден идентификационен број 10620030000133. (34703)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Чифлик парцела број 231 во место викано „Полкина Нива“ нива со површина од 2600 м² во Катастарска општина Чифлик, сопственост на Божинов Ристо од с. Чифлик, Демир Капија, цена на продажба 16.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 3. (34728)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник парцела број 43/3 во место викано "Коколадец" интензивно лозје со површина од 3524 м² во Катастарска општина Тимјаник; парцела број 43/8 во место викано "Коколадец" нива со површина од 3524 м² во Катастарска општина Тимјаник; парцела број 43/9 во место викано "Коколадец" нива со површина од 6540 м² во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на Измирлиевски Јордан од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 64, цена на продажба 346.390,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (34729)

Се продава недвижен имот земјоделска парцела и тоа: 252 м² од КП бр. 805/2, за КО Крстоар, на м.в. "Олеовско Патче", со вкупна површина од 1740 м², по цена од 150.000,00 денари, сопственост на Димитар Дафовски од Битола, ул. "4-ти Ноември" кула II/16.

Се повикуваат другите сосопственици и соседите во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата.

Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (34730)

Се продава недвижен имот земјоделска парцела и тоа: 300 м² од КП бр. 805/2, за КО Крстоар, на м.в. "Олеовско Патче", со вкупна површина од 1740 м², по цена од 180.000,00 денари, сопственост на Димитар Дафовски од Битола, ул. "4-ти Ноември" кула II/16.

Се повикуваат другите сосопственици и соседите во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата.

Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (34731)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП број 716, скица 16-14, место викано "Пазаристе", класа 4-та, со површина од 2985 м² во КО Маврово, сопственост на Симеска Мара и Аница (по 1/24 идеален дел) за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиновски бр. 73 во Гостивар. (34732)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште сопственост на Конеска Живка од Прилеп, ул. "О. Милајоски" бр. 4, заведено во Имотен лист број 15 за КО Канатларци парцела број 2392, на место викано "Муратов Бунар" нива класа 3 со површина од 5502 м², купопродажната цена изнесува 65.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот

на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (34733)

По пат на јавно наддавање се продава следниот недвижен имот: К.П. бр. 13312, зграда 1, влез 1, кат ПР, стан 1, намена на зграда 00513, во м.в. "К. Мисирков" бр. 24, собност 003, во површина од 75м² и К.П. бр. 13312, зграда 1, влез 1, кат ПО, намена на зграда 00511, во м.в. "К. Мисирков", собност 002, во површина од 37м², КО Кавадарци, кое право на сопственост е запишано на лист В од Имотен лист бр. 8941 и идеален дел 1/2 од земјиште под зграда 1, К.П. бр. 13312, зграда 1, план 014, скица 098, во м.в. "К. Мисирков" во површина од 120м² и идеален дел од двор во површина од 58м², на К.П. бр. 13312, план 014, скица 098, во м.в. "К. Мисирков", КО Кавадарци, кое право на сопственост е запишано на Имотен лист број 2920, а за почетна цена од 12.000 евра.

Усменото наддавање ќе се одржи во просториите на нотарот Блага Иванова на ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 38 на ден 30.01.2004 година со почеток од 09,00 часот.

Заинтересираните лица за купување на предметот на залогот ќе може да учествуваат на усменото јавно надавање доколку најдоцна до денот на усното надавање положат гаранција кај нотарот Блага Иванова во висина од 10% од определената купопродажна цена.

Предметот на продажбата се наоѓа во КО Кавадарци, м.в. "К. Мисирков" Кавадарци. Лицата кој се заинтересирани за купување на недвижноста можат за поблиски информации да се обратат кај лицето Димков Благо од Кавадарци, а може недвижноста да се разгледа од страна на заинтересираните лица секој работен ден од 10,00 часот до 14, 00 часот, врз основа на претходна согласност од нотарот Блага Иванова.

Надавањето се заклучува по истекот на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда.

Купувачот е должен да ја положи вкупната цена - веднаш до крајот на денот на продажбата. Во спротивно, го губи правото на враќање на гаранцијата. (34735)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1817965 на име Ризвани Мугни, Струга.
Пасош бр. 1387190/00 издаден од СВР-Скопје на име Зекирија Мемеди, с. Студеничани, Скопје. (34350)
Пасош бр. 1742279 издаден од СВР-Скопје на име Живковиќ Драган, ул. "Црнице" бр. 13, Скопје. (34351)
Пасош бр. 1764804 издаден од СВР-Скопје на име Брути Неџат, ул. "Дижонска" бр. 1/4-а, Скопје. (34359)
Пасош бр. 099223 на име Кујовиќ Назиф, Крушево.
Пасош бр. 1263275 на име Даути Блериме, с. Делогожди, Струга. (34421)
Пасош бр. 1155452/98 издаден од СВР-Тетово на име Ракип Ислами, ул. "М. Тито" бр. 37, Тетово. (34423)
Пасош бр. 0708542 издаден од СВР-Скопје на име Трајаноски Сашо, бул. "Ј. Сандански" бр. 61/37, Скопје. (34424)
Пасош бр. 1272134 издаден од СВР-Скопје на име Сами Буши, ул. "Зеф Љуш Марку" бр. 17-а, Скопје.
Пасош бр. 1292268 на име Коцев Сашко, с. Подареш, Радовиш. (34479)
Пасош бр. 1411790 на име Јусуфоска Анита, ул. "Ј. Сандански" бр. 75, Охрид. (34481)
Пасош бр. 1744793 издаден од СВР-Скопје на име Ничевски Слободан, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 70/4-5, Скопје. (34482)
Пасош бр. 1095510 издаден од СВР-Скопје на име Алилов Руфат, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 41, Скопје.

Пасош бр. 1812481 издаден од СБР-Куманово на име Милутко Илиевски, ул. "30-ти Јули" бр. 12, Куманово.
 Пасош бр. 575224 издаден од СБР-Скопје на име Бошкова Благица, ул. "Е. Дураку" бр. 1/3-1, Скопје.
 Пасош бр. 1805812/02 издаден од СБР-Скопје на име Мартин Киевски, бул. "АСНОМ" бр. 34/1-9, Скопје.
 Пасош бр. 1535107 издаден од СБР-Куманово на име Шерифи Арун, с. Оризаре, Куманово. (34643)
 Пасош бр. 1095915 издаден од СБР-Куманово на име Рамани Џевдет, с. Матејче, Куманово. (34652)
 Пасош бр. 1922926 на име Ѓура Сабиха, с. Велешта, Струга. (33826)
 Пасош бр. 1662537/01 издаден од СБР-Скопје на име Томоски Дејан, ул. "В. Наумчевски" бр. 24-б, Скопје.
 Пасош бр. 1901205 издаден од СБР-Куманово на име Зелел Зенељи, с. Опае, Куманово. (34671)
 Пасош бр. 1776674 издаден од СБР-Скопје на име Арифи Екрем, ул. "Менделеева" бр. 22, Скопје. (34672)
 Пасош бр. 1230981/99 издаден од СБР-Скопје на име Алими Арбен, с. Арачиново, ул. "8" бр. 31, Скопје.
 Пасош бр. 164465 издаден од СБР-Тетово на име Бедри Рамадани, с. Шипковица, Тетово. (34734)
 Пасош бр. 1551986/01 издаден од СБР-Скопје на име Рамани Ваљдет, ул. "Христифор Жефаровиќ" бр. 3/7, Скопје. (34744)
 Пасош бр. 1250842/99 издаден од СБР-Гостивар на име Рамадани Бесим, с. Беловиште, Гостивар. (34745)
 Пасош бр. 1760509 издаден од СБР-Скопје на име Евагелополус Марино, ул. "Бапчор" бр. 16/6, Скопје.
 Пасош бр. 761910/95 издаден од СБР-Куманово на име Беадин Демири, с. Слупчане, Куманово. (34765)
 Пасош бр. 0523038 на име Садику Мустафа, Струга.
 Пасош бр. 1684401 на име Сребренев Венцо, ул. "7-ми Септември" бр. 9, Кочани. (34777)
 Пасош бр. 1666183 на име Велков Благојче, ул. "7-ми Септември" бр. 9, Кочани. (34778)
 Пасош бр. 1971594 на име Мехмедоски Шабан, Струга. (34779)
 Пасош бр. 1411481 на име Рушити Кујтима, с. Туин, Кичево. (34781)
 Пасош бр. 1470018 на име Атанасов Коце, Радовиш.
 Пасош бр. 0150197 на име Миле Илов, ул. "К. Крстев" бр. 100, Кавадарци. (34783)
 Пасош бр. 0990416 на име Николова Цветанка, ул. "Браќа Хаџи Техови" бр. 38-1/6, Кавадарци. (34784)
 Пасош бр. 1901713/03 издаден од СБР-Куманово на име Илџи Хиџмет, с. Лојане, Куманово. (34789)
 Пасош бр. 1833687/03 издаден од СБР-Скопје на име Зимри Џафери, с. Арачиново, Скопје. (34808)
 Пасош бр. 1452319/00 издаден од СБР-Скопје на име Зендели Ејди, ул. "14" бр. 9, с. Арачиново, Скопје.
 Пасош бр. 1707146 издаден од СБР-Тетово на име Хасани Авдирахим, с. Пирок, Тетово. (34824)
 Пасош бр. 1634460 издаден од СБР-Гостивар на име Османи Ѓуџуриџе, с. Сенокос, Гостивар. (34847)
 Пасош бр. 198631/94 издаден од СБР-Тетово на име Беадини Мемет, ул. "106" бр. 6, Тетово. (34876)
 Пасош бр. 1729534 издаден од СБР-Тетово на име Казими Мерита, с. Јажинце, Тетово. (34903)
 Пасош бр. 1729535 издаден од СБР-Тетово на име Казими Фавзија, с. Јажинце, Тетово. (34907)
 Пасош бр. 1001711 издаден од СБР-Тетово на име Баки Муарем, с. Јажинце, Тетово. (34917)
 Пасош бр. 748968/95 издаден од СБР-Скопје на име Сељами Исаки, ул. "П. Тошев" бр. 34, Скопје. (34969)
 Пасош бр. 0449080 издаден од СБР-Скопје на име Гордан Давитковски, ул. "Ф. Прешерн" бр. 77, Скопје.
 Пасош бр. 1511575 на име Чкатроска Ирена, Прилеп.
 Пасош бр. 1336893 на име Весоски Петар, ул. "Пабло Неруда" бр. 10, Струга. (34992)
 Пасош бр. 1408355 на име Горанчо Захаријев, Винаца. (34993)
 Пасош бр. 1243575 на име Јашари Иса, с. Шемшево, Тетово. (34995)
 Пасош бр. 1828826 на име Исинова Арије, с. Чанаклија бр. 70, Струмица. (34996)
 Пасош бр. 1625355 на име Аллајбегу Адријан, Дебар.

Пасош бр. 1188216 издаден од СБР-Тетово на име Шаини Семи, ул. "186" бр. 8, Тетово. (35046)
 Огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 71/03 за пасош бр. 387390/94 на име Димитровски Димче, ул. "АСНОМ" бр. 78/2-24, Скопје, се сторнира. (34329)
 Во огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 82/03 на име Тошев Александар, бул. "3-та Македонска бригада" бр. 25, Скопје, наместо "пасош бр. 14513723/00" треба да стои "пасош бр. 1451372/00".
 Чекови од тековна сметка бр. 14790501 од бр. 1116-223 до бр. 1116236 и бр. 1116242 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојанов Аце, Скопје.
 Чекови од тековна сметка бр. 13739786 од бр. 600555 до бр. 600561 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Хаџи Џафер, Скопје. (34338)
 Чекови од тековна сметка бр. 28682 од бр. 953036 до бр. 953039 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бисерка Филипова, Скопје. (34626)
 Чекови од тековна сметка бр. 14631392 од бр. 1133-613 до бр. 1133632 и бр. 5411657, 5411658 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цинцев Дарко, Скопје. (34662)
 Чек од тековна сметка бр. 9131-02 со бр. 004811192 издаден од Охридска банка АД Охрид на име Момирски Благојче, ул. "28-ми Април" бр. 49, Охрид.
 Чекови од тековна сметка бр. 6377925 од бр. 821982 до бр. 821988 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Аргировски Лазо, Скопје. (34799)
 Работна книшка на име Пејчиноски Перо, ул. "М. Тито" бр. 38, Крушево. (34281)
 Работна книшка на име Шајноски Ахмет, с. Лабуништа, Струга. (34284)
 Работна книшка на име Ѓорѓевски Драган, с. Тронеѓа, Куманово. (34286)
 Работна книшка на име Арсов Дејан, ул. "Ѓ. Димитров" бр. 29, Велес. (34288)
 Работна книшка на име Трифуноски Благоја, Охрид.
 Работна книшка на име Месут Саитоски, с. Пласница, Мак. Брод. (34290)
 Работна книшка на име Попов Тони, Скопје. (34299)
 Работна книшка на име Надица Колевска, Скопје.
 Работна книшка на име Никола Исајловски, Скопје.
 Работна книшка на име Сејдиоски Рамадан, с. Цветово, Скопје. (34358)
 Работна книшка на име Фаџил Даци, ул. "Клинска леса" бр. 7, Скопје. (34360)
 Работна книшка на име Стаменковска Верка, Скопје.
 Работна книшка на име Али Каили, Скопје. (34363)
 Работна книшка на име Јаневска Зорица, ул. "Б. Бастеро" бр. 11/2, Битола. (34389)
 Работна книшка на име Јовановиќ Миодраг, с. Тронеѓа, Куманово. (34391)
 Работна книшка на име Казимоски Сеат, с. Лабуништа, Струга. (34393)
 Работна книшка на име Цветкоска Билјана, Гостивар.
 Работна книшка на име Назми Елези, с. Поповјани, Кичево. (34397)
 Работна книшка на име Муаремоски Блерим, с. Дебреште, Прилеп. (34402)
 Работна книшка на име Горгиева Гроздана, с. Облешчево, Кочани. (34404)
 Работна книшка на име Мисим Мисими, с. Теарце, Тетово. (34407)
 Работна книшка на име Исени Фатмир, с. Студеничани, Скопје. (34408)
 Работна книшка на име Арбен Алити, ул. "101" бр. 8, Тетово. (34409)
 Работна книшка на име Рефик Шаќири, Скопје.
 Работна книшка на име Конев Борис, Скопје.
 Работна книшка на име Абдулраим Муслију, Гостивар. (34452)
 Работна книшка на име Павловиќ Дејан, ул. "Н. Тесла" бр. 52, Куманово. (34453)
 Работна книшка на име Џакаловски Орхан, с. Трапештиште, Делчево. (34454)
 Работна книшка на име Јана Велева, Гевгелија.
 Работна книшка на име Мијалова Љубинка, Радовиш.

- Работна книшка на име Ристоска Елвира, Скопје.
 Работна книшка на име Стојкова Велика, Скопје.
 Работна книшка на име Авдилмецит Таири, с. Сарај, Скопје. (34591)
 Работна книшка на име Јакуп Гази, Скопје. (34663)
 Работна книшка на име Кемал Османи, Скопје.
 Работна книшка на име Коцевски Ристо, ул. "Охридска" бр. 25/16, Битола. (34674)
 Работна книшка на име Простиженовски Љубе, с. Могила, Битола. (34675)
 Работна книшка на име Везенкоски Данчо, ул. "О. Чопела" бр. 29, Прилеп. (34676)
 Работна книшка на име Игор Дамјаноски, бул. "Осло" бр. 26-1, Кичево. (34679)
 Работна книшка на име Горгиева Даниела, Делчево.
 Работна книшка на име Миланов Стојан, Винаца.
 Работна книшка на име Салију Дилавер, Гостивар.
 Работна книшка на име Елвин Ајгаровски, Скопје.
 Работна книшка на име Милчо Мојсов, Скопје.
 Работна книшка на име Демиров Качман, Скопје.
 Работна книшка на име Атанасовиќ Кети, ул. "Т Думба" бр. 93, Куманово. (34748)
 Работна книшка на име Степаноска Билјана, Охрид.
 Работна книшка на име Андонов Љупчо, с. Градовци, Кочани. (34759)
 Работна книшка на име Јованов Лазарчо, Кочани.
 Работна книшка на име Рамадан Амзов, с. Јаболчиште, Велес. (34763)
 Работна книшка на име Дојчиновски Мил, ул. "Васил Главинов" бр. 35, Велес. (34764)
 Работна книшка на име Салие Фаик, Скопје. (34776)
 Работна книшка на име Фикрет Алиевски, с. Љуботен, Скопје. (34844)
 Работна книшка на име Енес Имери, Скопје. (34942)
 Работна книшка на име Жаклина Лазаревска, ул. "Ванчо Јаневски" бр. 18, с. Горно Оризари, Битола.
 Работна книшка на име Димоска Љубица, с. Лавчани, Кичево. (34965)
 Работна книшка на име Узунов Илија Ѓорѓе, ул. "М. Тито" бр. 2, Дојран, Гевгелија. (34967)
 Работна книшка на име Пешовска Мирјана, ул. "Пролетерска" бр. 4, Делчево. (34968)
 Работна книшка на име Данилова Бона, Кочани.
 Работна книшка на име Нургјас Халидов, ул. "С. Манов" бр. 96, Кочани. (34975)
 Работна книшка на име Зоран Андов, ул. "Д. Влахов" бр. 15, Демир Капија. (34978)
 Работна книшка на име Павлина Јанева, ул. "М. Тито" бр. 128-4/3, Неготино. (34979)
 Работна книшка на име Денковска Гордана, ул. "Е. Спасов" бр. 9, Куманово. (34985)
 Воена книшка на име Јованов Виктор, с. Покрајчево, Радовиш. (34293)
 Воена книшка на име Сабри Селимов, Скопје. (34355)
 Воена книшка на име Методи Јосифов, Пробиштип.
 Воена книшка на име Фуад Смаили, Скопје. (34680)
 Воена книшка на име Авдираман Османи, Скопје.
 Воена книшка на име Мервет Рамадани, Скопје.
 Воена книшка бр. 020360 на име Мече Сафет, Дебар.
 Свидетелство од 8 одделение на име Шемседин Имери, с. Студеничани, Скопје. (34280)
 Свидетелство од 8 одделение на име Јашари Екрем, с. Матејче, Куманово. (34285)
 Свидетелство на име Стоевски Иле, ул. "М. Тито" бр. 49/3, Прилеп. (34291)
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Вук Караџиќ"-Куманово на име Шерифи Орхан, ул. "Б. И. Гуне" бр. 67/2, Куманово. (34292)
 Свидетелство за 3 година и диплома издадени од трговското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име Азири Артон, Скопје. (34346)
 Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ во с. Малино - Скопје на име Идаете Рушитовска, с. Брест, Скопје. (34352)
 Свидетелство за 4 година издадено од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме"-Скопје на име Каили Шеваљ, Скопје. (34362)
 Свидетелство на име Јакимовска Горда, с. Крилатица, Кратово. (34388)
 Свидетелство од 4 одделение на име Халили Аргент, Гостивар. (34395)
 Свидетелство од 8 одделение на име Јанев Стојан, с. Злеово, Радовиш. (34398)
 Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Пере Тошев" на име Коца Рамка, Прилеп. (34399)
 Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од гимназијата "М. Милески" на име Џемаил Селими, Кичево.
 Свидетелство од 8 одделение на име Тркалевски Драган, Берово. (34403)
 Свидетелство од основно образование на име Сулоска Фитнета, Струга. (34405)
 Свидетелство на име Гогов Митко, Нов Дојран.
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Васка Арсовска, Тетово. (34420)
 Свидетелство на име Јефремова Пешова Елизабета, Винаца. (34455)
 Свидетелство на име Халими Емини, ул. "151" бр. 23, Тетово. (34459)
 Свидетелство од 4 година економско училиште на име Бурими Шабани, ул. "Есперанто" бр. 1-1/3, Куманово. (34462)
 Свидетелство на име Велиу Амир, Струга. (34677)
 Свидетелство на име Ајвази Теута, ул. "Цар Самоил" бр. 27, Куманово. (34749)
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Риллиндија"-с. Лојане на име Имери Љульзим, с. Лојане, Куманово. (34750)
 Свидетелство од 4 година на име Сунчица Вељковска, Куманово. (34751)
 Свидетелство од 6 одделение на име Бејтовик Бејра, с. Борино, Крушево. (34753)
 Свидетелство од 4 одделение на име Бејтовик Хајруша, с. Борино, Крушево. (34754)
 Свидетелство на име Љирим Илјази, Струга. (34755)
 Свидетелство од 8 одделение на име Наумоска Јасминка, Струга. (34756)
 Свидетелство од 8 одделение на име Стојанов Костадин, Кочани. (34758)
 Свидетелство на име Нургјас Халидов, Кочани.
 Свидетелство на име Атанасов Виктор, Радовиш.
 Свидетелство од 8 одделение на име Селмани Џеваир, с. Челопек, Тетово. (34769)
 Свидетелство на име Лума Бесим, ул. "Јане Сандански" бр. 51, Тетово. (34770)
 Свидетелства од 4, 5, 6 и 7 одделение на име Џејлане Ајвази, с. Опае, Куманово. (34961)
 Свидетелство од 8 одделение на име Демиров Нејат, ул. "Партизанска" бр. 55, Штип. (34966)
 Свидетелства од 1 и 2 година издадени од училиштето "М. Милески" на име Садику Али, с. Премка, Кичево. (34971)
 Свидетелство од 8 одделение на име Ферати Бешет, с. Каменане, Тетово. (34972)
 Свидетелство од 7 одделение на име Фетаи Фебрије, с. М. Речица, Тетово. (34973)
 Свидетелство на име Тодоровски Зоран, Велес.
 Свидетелство на име Касамовски Асеме, с. Бузалково, Велес. (34981)
 Свидетелство од 3 година издадено од "Р. Р. Ричко" на име Крстевски Васко, ул. "Егејска" бр. 74, Прилеп. (34982)
 Свидетелства: од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Атанасовска Марина, ул. "Китка" бр. 9, Скопје. (34988)
 Ученичка книшка издадена од економското училиште "Васил Антевски Дрен"-Скопје на име Ѓоргиева Евгенија, Скопје. (34373)
 Ученичка книшка издадена од ЕТУЦ "Михајло Пупин"-Скопје на име Шумковски Бојан, Скопје.
 Ученичка книшка издадена од ДСМУ "Др. Панче Караџов"-Скопје на име Анастасија Гуфтева, Скопје.
 Ученичка книшка издадена од ОУ "Кочо Рацин" на име Даниел Димитровски, Куманово. (34771)
 Ученичка книшка издадена од гимназијата "Ј. Б. Тито"-Скопје на име Димитровска Љубица, Скопје.

Ученичка книшка издадена од ОУ "Блаже Конески"-Скопје на име Лиман Един, Скопје. (34819)
 Ученичка книшка на име Стеваноски Сашко, ул. "Ј. Грабулоски" бр. 86, Прилеп. (34970)
 Индекс бр. 46804 издаден од Економски факултет Скопје на име Маленков Иван, Скопје. (34668)
 Огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 80/03 за индекс бр. 0136-321 М/01 издаден од ММ-Колеџ на име Стоичкова Елена, Скопје, се сторнира. (34513)
 Диплома на име Пешев Далибор, ул. "Г. Делчев" бр. 47, Штип. (34279)
 Диплома на име Јованоски Бојан, Гостивар. (34283)
 Диплома издадена од ДУЦ "Горѓи Димитров"-Скопје на име Горѓиоски Ивица, Гостивар. (34347)
 Диплома на име Камчева Александра, Радовиш. (34457)
 Диплома на име Ибраимов Ерол, Делчево. (34457)
 Диплома за завршен 4 степен ССС издадена од ДСУ "Арсени Јовков" на име Шакири Абдилмеџит, Скопје. (34752)
 Диплома на име Петкоска Милена, Струга. (34767)
 Диплома на име Шкипе Фејза, Гостивар. (34767)
 Диплома на име Павлоски Александар, ул. "Б. Блажески" бр. 13, Гостивар. (34772)
 Диплома за завршено средно образование-земјоделска насока издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Лабачевски Гоце, с. Јанковец, Ресен. (34773)
 Диплома на име Крстева Изабела, ул. "Х. Карпош" бр. 6/21, Штип. (34976)
 Диплома на име Митев Зоран, с. Добрешеници, Струмица. (34977)
 Диплома на име Величковски Дејан, Калин камен бр. 4, Крива Паланка. (34983)
 Диплома на име Матески Јорде, ул. "Т. Богданоски" бр. 6, Гостивар. (34986)
 Лична карта на име Емилија Саздовска, ул. "Марксова" бр. 6/2/14, Велес. (34766)
 Штедна книшка бр. 1201 53 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Марјан Ангелкоски, Охрид. (34458)
 Здравствена легитимација на име Колев Ненад, ул. "67" бр. 2, Градско, Велес. (34410)
 Даночна картичка бр. 5007998112667 издадена од Управа за јавни приходи на име Чајилница Аксарај, Тетово. (34295)
 Даночна картичка бр. 4007992105118 издадена од Управа за јавни приходи на име Филипоски Богољуб, Гостивар. (34356)
 Даночна картичка сер. бр. 0013511 издадена од Управа за јавни приходи на име ЈТД МАЛИНА, Радовиш. (34411)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ТДПУТТ ЈО-СО ДООЕЛ Јованоски Бране, Мак. Брод. (34411)
 Даночна картичка бр. 4030002441374 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Група за развој на подсекторот домат и пиперка во секторот земјоделство, Скопје. (34426)
 Даночна картичка бр. 4030993188124 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Промшпед - комерц, Скопје. (34710)
 Даночна картичка бр. 5030000212401 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ТП Мола Трговија на мало, Скопје. (34774)
 Даночна картичка бр. 4030000395405 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Мапар ДООЕЛ, Скопје. (34869)
 Даночна картичка сер. бр. 0068513 и дан. бр. 401598-9100850 издадена од Управа за јавни приходи на име УГОСТИТЕЛ ДОО, Пешовска Иванка, Крива Паланка. (34294)
 Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност на име Зибири Музафер, Гостивар. (34294)

Престанува со вршење самостојна занаетчиска дејност ЕЛЕГАНТ-Али Исени, Скопје. (34505)
 Престанува со вршење занаетчиска дејност "АЛКО"-Горан Костенцовски, Скопје. (34841)

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

За повикување на поранешните сопственици и нивни правни наследници за пријавување на побарувањата кон „Раде Кончар“ – Трговија и застапување - Друштво со ограничена одговорност во општествена сопственост, со полна одговорност – Скопје ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги најават своите побарувања кон „Раде Кончар“ - Трговија и застапување - Друштво со ограничена одговорност во општествена сопственост, со полна одговорност – Скопје во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до „Раде Кончар“ - Трговија и застапување - Друштво со ограничена одговорност во општествена сопственост, со полна одговорност – Скопје и до Агенцијата за приватизација на Република Македонија.

Барањата за заштита на своите права се доставуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). (34587)

Ј А В Н И П О В И Ц И

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 75/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

- колективно осигурување на припадниците на Министерството за внатрешни работи од последица на смрт поради несреќен случај, траен инвалидитет и смрт од болест во 5 степени на ризик за период 2003 и 2004 година - по преглед.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Начин на плаќање на премија.

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗНН потребно е пред добивање на истиот да се достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висина на бараниот износ.

III. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста;

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар;

6. Доставената документација не се враќа.

Врз основа на член 22 и 23 од Договорот за усогласување на претпријатије во трговско друштво на ДПУТ "МПС" Владика и др. Д.О.О Куманово, управителот на ден 24.12.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА
НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ

1. Малопродажната цена на пурите и цигарилосите се утврдува како што следува:

О п и с	Парчиња во кутија	Вкупна тежина (гр.)	Малопродажна цена со ДДВ
CLUBMASTER			
1. SUPERIOR SUMATRA	10	10,50	160,00
2. SUPERIOR SUMATRA	20	21,00	300,00
3. SUPERIOR BRASIL	20	23,00	300,00
4. MILD SUMATRA	20	21,00	310,00
5. EXPORT BLUE	20	20,40	320,00
6. MILD BRASIL	20	23,00	310,00
7. MINI VANILLA	20	17,80	310,00
8. VANILLA GOLD	20	26,00	380,00
9. VANILLA TUBES GOLD	4	14,20	380,00
10. VANILLA TUBES GOLD	1	3,55	100,00
11. FELLOWS	20	26,00	340,00
12. FELLOWS FILTER	20	27,00	420,00
13. FELLOWS BLACK CHERRY	20	26,00	340,00
14. FELLOWS BLACK CHERRY Filter	20	27,00	420,00
15. TROPENSCHATZ CORONA FORMAT	5	40,80	190,00
VASCO DA GAMA			
16. CORONA No.2 Maduro	5	41,00	380,00
17. CORONA No.2 Capa De Cuba	5	40,25	400,00
18. CORONA No.2 Claro	5	40,50	380,00
19. CAPA DE CUBA Cigarillos	10	17,00	220,00
INDEPENDENCE			
20. CIGAR TUBOS	1	8,50	140,00
21. FRIENDS Aromatic	1	3,55	100,00
HANDELSGOLD			
22. 100 K	10	30,90	120,00
23. 151 SUMATRA	10	34,90	140,00
24. 201 SUMATRA	5	26,80	120,00
25. VANILLA TIP Cigarillos	5	14,00	120,00
26. CHERRY TIP Cigarillos	5	14,00	120,00
27. CLASSIC TIP Cigarillos	5	14,00	120,00
28. 301 SUMATRA	5	37,30	170,00
29. 373 FEHLFARBEN SUMATRA	10	34,00	260,00
30. 374 FEHLFARBEN BRASIL	10	35,50	260,00
31. SUMATRA	5	41,75	150,00
DAVIDOFF			
32. MILLENIUM CHURCHILL	4	61,60	7.500,00
33. MILLENIUM CHURCHILL	10	154,00	18.300,00
34. MILLENIUM ROBUSTO	4	52,40	4.180,00
35. MILLENIUM ROBUSTO	25	327,50	26.500,00
36. MILLENIUM LONSDALE	5	54,50	4.780,00
37. MILLENIUM LONSDALE	25	272,50	24.200,00
38. MILLENIUM PETIT CORONA	5	41,00	3.460,00
39. MILLENIUM PETIT CORONA	25	205,00	17.300,00
40. ANIVERSARIO No.3 TUBOS	3	45,60	3.750,00
41. ANIVERSARIO No.3 TUBOS	20	304,00	24.900,00

BUNDLE SELECTION

42. CHURCHILL	16	240,00	3.050,00
43. CORONA	16	150,40	2.480,00
44. FIGURADO	16	163,20	2.580,00
45. LONSDALE	16	188,80	2.680,00
46. PETIT CORONA	16	139,20	2.360,00
47. ROBUSTO	16	208,00	2.780,00

CAFÉ CREME

48. CAFÉ CREME BLUE 10	10	7,90	190,00
---------------------------	----	------	--------

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на нејзиното донесување.

„МПС“ Владика и др.
Д.О.О.
Владика Илиевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1811. Уредба за престанување на важноста на Уредбата за утврдување на зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето во Република Македонија.....	1
1812. Одлука за определување на објектите и зоните од значење за одбраната.....	1
1813. Одлука за определување на зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето.....	1
1814. Одлука за методологијата за спроведување на подготовките за одбрана.....	2
1815. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	5
1816. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	46
1817. Одлука за пренесување на правото на користење на моторни возила.....	46
1818. Одлука за купување на деловен објект во Куманово.....	46
1819. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	46
1820. Одлука за давање согласност на Одлуката за изградба на дел од 400 кВ далекувод во странство на потег македонско-бугарска граница до ТС Црвена Могила - Република Бугарија.....	46
1821. Одлука за престанување на право на користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија.....	47
1822. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на средства за проектот "Поддршка на Институтот за судска медицина и криминалистика при воведување ДНК-анализа".....	47
1823. Одлука за определување на координатори за прашања на исчезнатите и киднапираните лица за време на кризата во 2001 година..	47
1824. Решение за именување координатори за прашања на исчезнатите и киднапираните лица за време на кризата во 2001 година...	47
1825. Макроекономска политика на Република Македонија за 2004 година.....	48
1826. Девизна политика и проекција на платен биланс на Република Македонија за 2004 година.....	64
1827. Дозвола за вршење на финансиски лизинг	68
1828. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	68
1829. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	68
1830. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	68

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,
Искажувајќи благодарност за соработката во 2003 година, Ве информираме дека ЈП Службен весник на РМ за Вас
го планира издавањето на изданијата за 2004 година, и во тие рамки Ве повикува на натамошна соработка.

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа порачка - заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од _____, 200 до _____, 200 година,
во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплети - примероци.
(со зборови)

Податоци за претплатникот:

1. Претплатник _____
2. Број на про-фактура _____
3. Број на примероци _____
4. Улица и бр./ п.фах/место _____
5. Жиро-сметка _____
6. Банка _____
7. Телефон _____
8. Телефакс _____
9. e-mail _____

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро-сметка бр. 300000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

Место и дата

М. П.

Одговорно лице - нарачател

НАПОМЕНА:

- 1) Аконтативната цена за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2004 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Аконтативната цена за претплата на Регистарот на прописи на РМ за 2004 година изнесува **3.700,00** денари.
Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци.
Секој претплатник со основната вложка добива иgratis класер-кутија.
- 3) „Базата на податоци“ на ВЕБ страницата, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес, како и дигиталното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ со секој нов број по следниве цени:

- За период од 12 месеци:

- а) од еден до пет претплатнички акаунти **12.200,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти **10.980,00** денари по акаунт;
- в) над десет претплатнички акаунти **9.760,00** денари по акаунт.

- За период од 1 месец цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Претплатниците на годишно ниво на печатеното издание „Службен весник на РМ“ добиваат екстра попуст од: 30% за група а; 40% за група б; и 50% за група в, од цената на ВЕБ страницата. Цените се со пресметан ДДВ од 18 %.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

4) CD-ROM изданијата, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002 и 2003 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следниве цени:

- за комплет изданија (2001, 2002 и 2003 година) - **5.000,00** денари;
- за поединечно издание - **2.000,00** денари по примерок.

Ве молиме порачката - заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, или на п.фах 51, 1000 Скопје.

Во Ваш и наш интерес е порачката - заклучница со назнака на бројот на примероците - претплатите, да ни ја доставите најдоцна до 20.12.2003 година за да Ве предвидиме во планот за печатење на изданијата за 2004 година.

За дополнителни информации јавете се на нашите телефони:

+389-2-329-88-60, +389-2-329-87-69, локал 104

телефакс +389-2-311-22-67

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

pretplata@slvesnik.com.mk